

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК II

(Карактеристики на македонските дијалекти)
- одбрана теми -

Приредил
Марјан Марковик



Според
Божидар Видоески

*Дијалектическа македонска јазик, Том 3, МАНУ, Скопје 1999
Прашалник за собирање дијалектен материјал за македонскиот дијалектен айлас, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје 2000*

Филолошки факултет "Блаже Конески"
Скопје, 2007
Издавач:
Филолошки факултет "Блаже Конески" - Скопје

Издавачки совет:
д-р Драги Михајловски
д-р Лидија Аризанковска
д-р Томислав Треневски
д-р Ангелина Бановиќ
Фадил Хоџа

Рецензенти:
академик Зузана Тополињска
д-р Убавка Гајдова

Техничка и компјутерска обработка:
д-р Марјан Марковиќ

Печат:
Печатница "Борографика"
Тираж: 500 примероци

ISBN:978-9989-724-28-2

СОДРЖИНА

| | |
|-----------------------------|----|
| Предговор..... | I |
| Фонетска транскрипција..... | IV |

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК II (Карakterистики на македонските дијалекти) - одбрани теми -

| | |
|--|----|
| Дијалектна диференцијација на македонскиот јазик..... | 9 |
| Основни карактеристики на македонските дијалекти | 35 |

1. ФОНОЛОГИЈА

| | |
|--|-----|
| 1.1. Вокалните системи во македонскиот дијалектен јазик од славистички и од балканолошки аспект..... | 45 |
| 1.2. Фонемата /ă/..... | 57 |
| 1.3. Редукција на неакцентираните вокали во југозападните дијалекти | 65 |
| 1.4. Последици од губењето на консонантите во интервокална позиција | 73 |
| 1.5. Континуантите на *ȝ и *þ | 79 |
| 1.6. Континуантите на вокалните *j и *l | 85 |
| 1.7. Фонемата /x/..... | 101 |
| 1.8. Консонантските групи с (з), ш (ж) + и, ч | 117 |
| 1.9. Акцентските системи..... | 123 |

2. ГРАМАТИКА

| | |
|--|-----|
| 2.1. Дативната форма кај именките. | 141 |
| 2.2. Образување множински форми и географска дистрибуција на множинските наставки кај именките од среден род | 147 |
| 2.3. Formите на членот (инвентар и дистрибуција) | 155 |
| 2.4. Formите на глаголот <i>сум</i> во парадигмата на сегашното време. | 167 |
| 2.5. Наставките за 3 лице множина сегашно време | 175 |
| 2.6. Formите на имперфектот. | 183 |
| 2.7. Formите на глаголскиот прилог. | 203 |

3. Лингвистичка географија

| | |
|--|-----|
| 3.1. Методи на проучувањето на македонските дијалекти | 213 |
| 3.2. Прашалник за собирање материјал за МДА (проблемски дел) - извадок | 216 |

| | |
|-------------------------|-----|
| Библиографија | 235 |
|-------------------------|-----|

ПРЕДГОВОР

Основната намена на овој труд е да им овозможи на студентите (а и на другите заинтересирани) што поцелосно и поквалитетно да го совладаат материјалот предвиден со наставната програма по предметот *дијалектологија на македонскиот јазик II*, односно *карактеристики на македонскиите дијалекти*. Оваа книга ќе им послужи на студентите како основен учебник за совладување на материјалот по односниов предмет.

Инаку, скоро целиот приведен материјал е веќе објавен во трудовите на Божидар Видоески "Дијалектически македонски јазик", Том 3, МАНУ, Скопје 1999; и *Прашалник за собирање матереријал за македонскиот дијалектен атлас*, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје 2000.

Само мал дел од материјалот се темели на белешки според предавањата на Божидар Видоески.

Книгата ја отвора краток преглед на дијалектната диференцијација на македонската јазична територија, т.е. потсетување на материјалот совладан во првите два семестра на обука по дијалектологија. Следат 16 мали монографии на одделни карактеристични особини на македонските дијалекти. Имено, се следи развојниот пат на тие особини од прасловенската и/или прамакедонската појдовна точка сè до прегледот на нивната застапеност во одделните говори во денешниот ден. Таквата организација на текстот наложува дека во овој, втор дел на курсот по дијалектологија доминира историската перспектива. Рамка за реконструкција на соодветните процеси претставуваат денешните состојби, меѓутоа студентот се запознава со нив во "природна хронологија" и на тој начин во неговата свест се зацврствува и се пополнува веќе стекнатата слика на јазичната поделба на македонската територија.

Девет од 16 издвоени особини се однесуваат на звучниот систем на македонските дијалекти, т.е. на фонологијата. Поцелосно се обработува вокалскиот отколку консонантскиот систем, што е разбираливо со оглед на фактот дека токму вокалскиот систем (системи) претрпел најголеми промени. Прво се дава општиот типолошки преглед на вокалските системи на македонските дијалекти, со посебен акцент врз фонемите кои се појавуваат само во дел

од системите и чија дистрибуција се разликува од систем до систем. Се обрнува внимание врз промените кои македонскиот вокализам ги претрпел под влијание на соседните балкански јазици, при што се користат и резултатите на истражувањата водени по објавувањето на монографијата на Б. Видоески. Класичен пример на вокалска фонема чиј статус и фреквенција се различни во одделните дијалекти е фонемата /ə/. Посебно внимание е посветено исто така на судбината на карактеристичните елементи на нашата актуелна прасловенска реконструкција чии континуанти се разликуваат од дијалект до дијалект; такви се на пр. старите "полувокали" (ерови), или вокалните сонанти *r и *l. Се обработуваат исто така измените на вокалската боја зависни од местото на акцентот и последиците на губењето на консонантите во интервокална позиција, т.е. две серии процеси одговорни за специфичниот карактер на фонолошката структура на македонскиот дијалектен збор. Од карактеристичните консонантски процеси посебно внимание им е посветено на судбината на фонемата /x/ и на развитокот на консонантските групи. Последна глава посветена на звучниот систем на македонските дијалекти донесува преглед на акцентските системи средени според хронологија на еволуција на појдовниот прасловенски систем.

Во граматичкиот дел првите три глави се занимаваат со номинална морфологија. Станува збор за остатоците од морфолошки датив во македонските дијалекти, за образување на множина кај именки од среден род кои во тој поглед отишле најдалеку од наследениот систем, и најпосле: за морфологија и географска дистрибуција на членот.

Четирите глави посветени на глаголска морфологија се концентрираат врз појави чија карактеристична географија мотивира низа внатрешни поделби на македонските говори. Тоа се: презентската парадигма на глаголот *сум*, наставките на 3-то лице множина на сегашното време, диференцијација на парадигмата на имперфектот и инвентарот и дистрибуција на формите на глаголскиот прилог.

Третиот и последен дел на книгата посветен е на лингвистичка географија како научна дисциплина, на историјата на таа дисциплина, со посебен осврт врз македонското учество во изработката на големите меѓународни јазични атласи како *Ойшипословенскиот јазичен атлас* и *Атлас лингварум Еуроиае*.

На крајот, сметам дека овој учебник ќе си го најде своето место и меѓу студентите и меѓу другите заинтересирани за македонската дијалектологија, и дека со ова ќе се постигнат две големи цели: ќе се оствари долгогодишната замисла на основоположникот на македонската дијалектологија, академикот Божидар Видоески; и ќе се поттикнат сите заинтересирани подетално да ги разгледаат досега објавените монографски трудови на Видоески.

Се надевам дека мојата улога како приредувач на овој труд ќе биде скромен придонес кон опусот што зад себе го оставил академик Видоески*.

Марјан Марковиќ

***Постхумно објавени дела на академик Божидар Видоески**

- *Дијалектизме на македонскиот јазик*, Том 1, МАНУ, Скопје 1998;
- *Дијалектизме на македонскиот јазик*, Том 2, МАНУ, Скопје 1999;
- *Дијалектизме на македонскиот јазик*, Том 3, МАНУ, Скопје 1999;
- *Географска штерминологија во дијалектизите на македонскиот јазик*, МАНУ, Скопје 1999;
- *Фонолошки бази на говорите на македонскиот јазик*, МАНУ, Скопје 2000;
- *Текстови од дијалектизите на македонскиот јазик*, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје 2000;
- *Прашалник за собирање материјал за македонскиот дијалектен алас*, Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", Скопје 2000;
- *Од историјата на словенскиот вокализам (со З. Тодорлињска, картиографска обработка М.Марковиќ)*, МАНУ, Скопје, 2004;
- *Диалецис од Маџедониан*, (транслатед бs Паул. М. Фостер, Jr.), Славица, Блоомингтон, Индиана, 2005;

Фонетска транскрипција

Вокали

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>ü</i> | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| <i>ɛ</i> | <i>ą</i> | <i>ɔ</i> |
| <i>ä</i> | <i>å</i> | |
| | <i>a</i> | |

Консонанти

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <i>ū</i> | <i>đ</i> | <i>ɸ</i> | <i>β</i> | <i>m</i> |
| | | <i>θ</i> | <i>ð</i> | |
| <i>ū̄</i> | <i>đ</i> | <i>c</i> | <i>z</i> | <i>n</i> |
| | | <i>č</i> | <i>ž</i> | <i>l</i> |
| <i>č</i> | <i>ž</i> | <i>sh</i> | <i>ж</i> | <i>p</i> |
| <i>ć</i> | <i>ž̄</i> | | | <i>h</i> |
| <i>κ</i> | <i>݂</i> | | <i>x</i> | <i>j</i> |

Функции на дијакритичките знаци:

- назалност: *ę, ą*
- неслоговност: *ī, ū*
- слоговност: *đ, č*
- дължина: *a:, e:, i:, o:, u:*
- лабијализација: *å*
- поместена артикулација кон напред: *ä*
- поместена артикулација кон горе: *ą, e, ɔ*
- полузвучност: *đ, ń, ǵ, ȝ, ž*
- палаталност: *ū̄, đ̄*
- палатализираност: *đ', ū', l'*
- ослабена артикулација: *c'ŕce, le'a, zme'*
- акцент: *v'ikam, uф'ap, vik'aie, вод'eница*
- спореден акцент: *v'echerňica, z'adušnici, c'veverňica*

1. ДИЈАЛЕКТНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

1. Македонскиот јазик го зафаќа централниот дел на Балканскиот Полуостров. Го зафаќа сливот на реките Вардар и Струма и долниот тек на реката Места. На запад тој граничи со албанската јазична територија. Јазичната граница на тој дел во голема мера се совпаѓа со државната граница меѓу Република Македонија и Албанија. Неа ја сочинува планинскиот венец Кораб – Дешат – Јабланица, откаде што се спушта на југозападниот дел на Охридското Езеро. На овој дел на албанска страна остануваат триесетина македонски населби во долината на Дрим западно од градот Дебар и во областа Голо Брдо и три села на брегот на Охридското Езеро. Од јужниот брег на Охридското Езеро границата свртува на југоисток и преку планината Галичица се спушта на југозападниот дел на Преспанското Езеро, откаде што продолжува на југ и преку планината Мокра избива на Грамос, југозападно од градот Костур. На овој дел од границата на албанска страна остануваат десетина села на западниот брег од Преспанското Езеро и три села источно и југоисточно од градот Корча.

На југ македонскиот јазик граничи со грчкиот на целиот простор од планината Грамос па до реката Места во Тракија. Јазичната граница на овој дел навлегува значително подлабоко на југ од денешната државна граница меѓу Република Македонија и Република Грција. Македонска реч може да се чуе сè до линијата Грамос – Бер – Солун. Од Солун таа продолжува на исток, па преку областа Богданско, каде што се наоѓаат во словенската лингвистика добро познатите по својот архаичен дијалект селата Сухо и Висока, излегува на реката Места нешто малку североисточно од градот Драма. На исток македонскиот граничи со бугарскиот јазик. На овој дел имаме природна граница. Неа ја сочинува планинскиот венец Деспат – Рила. Од Рила границата свртува на северозапад нешто малку посеверно од Благоевград (Горна Цумаја) и излегува на државната граница меѓу Република Македонија и Република Бугарија.

На север спрема српската јазична територија јазичната граница се поклопува со денешната граница меѓу Република Македонија и СР Југославија. И на овој дел имаме природна граница која ја сочинуваат планините Козјак – Руен – Скопска Црна Гора – Шар Планина – Кораб.

Овие се денешните граници на македонската јазична територија. Во минатото македонско словенско население имало далеку по на запад и по на југ од денешните граници. Многу историски извори говорат дека словенско население живеело во Јужна и во Средна Албанија, а на југ во Епир,

Тесалија и на сето Егејско крајбрежје. Голем дел од топонимијата во тие области е словенска, особено микротопонимијата. Низ вековите јужната и западната граница сè повеќе се поместувале кон север, одн. кон исток на албанска страна, како што било потискувано македонското словенско население. И тој процес на поместување на македонската етничка граница, респ. и јазичната, трае до најново време, а се врши и денеска.

На македонско-албанското јазично пограничје на еден не многу широк простор на правецот Скопје – Тетово – Дебар – Струга – Поградец – Корча живее мешано население – покрај македонското и албанско – со мајчин јазик албански. Во поголема мера тоа население е билингвално.

Исто така и на македонско-грчкото јазично пограничје и широк простор во Егејска Македонија живее мешано – македонско и грчко население. Македонското население превладува по бројот во костурско-леринското и воденско-пазарското подрачје. Во пописните документи од 1951 година на територијата на Грција живееле околу 250.000 Словени, респ. Македонци.

На југозападниот дел на пограничјето со албанскиот и со грчкиот јазик покрај македонското население живеат Грци, Власи и Албанци. Во многу пунктови на правецот Грамос – Рупишта – Негуш – Меглен населението е трилингвично. Македонците покрај својот мајчин јазик говорат и грчки, кој е за нив и службен јазик, и влашки.

Северната јазична граница е релативно стабилна. Разместувањето на населението низ вековите на тој дел се вршело сукцесивно и не оставило повидни траги на јазикот. Дијалектот на неколку села во областа Козјак кои се декларирале за Срби не се разликува ниту по една црта од говорот на македонското население.

Македонското население во областа Пиринска Македонија (околу 180.000 според пописот од 1956), која се наоѓа во составот на Р. Бугарија, освен со својот македонски дијалект се служи и со бугарскиот стандарден јазик како службен.

2. Македонскиот јазик генетски спаѓа во јужнословенската група јазици заедно со бугарскиот, српскиот/хрватскиот и словенечкиот. Сите овие јазици ги поврзуваат: развојот на групите **ort*, **olt* во *rat*, *lat*, сп. мак. *расѣї*, *лакоїї*, замената на секвенците **tort*, **tert* – **tolt*, **telt* во *trat*, *trѣt* – *tlat*, *tlѣt*, мак. *врана*, *брѣг*, *млеко*, замената на **e* со *e*, мак. *їеїї*, резултатите на некои промени сврзани со т.н. втора палатализација на заднојазичните консонанти, консеквентната замена на **kv-*, **gv-* во *цв-*, *sv-* пред **ě* и **i* од дифтоншко потекло, наставката *-ть* во инструменталот кај именките од м. и с. род од старите *o*-основи, сп. стсл. *рабомъ*, *селомъ*, *да* како елемент за граматичка зависност на реченичкиот исказ, во областа на деривацијата развојот на суфиксите со елементот *-ц-*, суфиксите **-al'ьka*, **-ice*, како и редица лексички или лексикализирани особености.

3. Потесна целина во јужнословенската јазична фамилија сочинуваат македонскиот и бугарскиот. Од старите дијалектни особини од српскиот и хватскиот нив ги диференцираат пред сè отворената (ниската) артикулација на вокалите *e и *o. Назалот *q по испаѓањето на еровите и по деназализацијата негова во македонскиот и во бугарскиот се изедначил со т.н. секундарен ер (η_2)*, сп. мак. *рака – маѣла*, буг. *рѣка – мѣѧла*, (: срп. *рука – маѣла*). Во бугарскиот јазик и на поширок ареал на македонската јазична територија прасловенските групи *tj, *dj се рефлектирале во /iʃ/и, /ʒ/, во југозападните македонски говори, можеби, и во /iʃ/и, /ʒ/, сп. мак. диј. *ѣашчи*, *межда* – буг. *ѣашти*, *межда* : срп. *кућа, међа*.

Во историскиот развиток на Балканскиот Полуостров во македонскиот и во бугарскиот, како и во српскиот торлачки (призренско-тимочкиот) дијалект се развиле ред заеднички иновации под влијание на соседните балкански несловенски јазици. Меѓу поважните заеднички иновации спаѓаат: загубата на квантитетот и старите интонацијони разлики, загубата на наследената синтетичка деклинација и преминување на аналитички начин на изразување на именските односи – со предлози и една општа форма (*casus generalis*), сп. *Го виде Марка*, *Му рече на Марка*, *Одев со Марка*, потоа појавата на граматичката категорија определеност која формално се изразува преку посебни членски морфеми, сп. *Го виде човекои*, во македонскиот уште и: *човекон, човеков*, аналитичкото степенување на придавките, сп. *подобар, најдобар*. Доста заеднички промени овие два јазика, делумно и торлачкиот дијалект, претрпеле и во областа на конјугацијата. Тие го загубиле инфинитивот, кој е заменет со да-реченици, а се развиле нови форми со помошниот глагол *xotēti, сп. мак.: *ќе одам, ќе одев, ќе сум одел*, итн. Една важна структурна иновација во двата јазика претставува и удвојувањето на објектот, сп. мак. *Го виде човекои*, *Земи ја книгана, Му ја даде книгаи на Петреи*.

Овие и уште ред други особини од областа на граматичката структура македонскиот и бугарскиот ги доближиле до несловенските балкански јазици – влашкиот (ароманскиот), албанскиот и грчкиот. Сите тие јазици денеска ја сочинуваат тн. балканска јазична лига.

Така македонскиот и бугарскиот, кои ја сочинуваат источната подгрупа на јужнословенските јазици, се оддалечувале постепено од западната – српско-хватско-словенечка подгрупа, која во најголем дел ја сочувала наследената словенска граматичка структура, а повеќето иновациони појави што се развиле на тој терен се од подруг карактер.

4. Во својот историски развој македонскиот јазик доживеал извесен број промени и во контактот со српскиот.

* Овде и во натамошниот текст конвенционалниот назив ''секундарен η_2 '' треба да се толкува како ''секундарно вметната самогласка''.

Еден број од најраните иновации настанати на српскохрватскиот ареал се рашириле и на северниот дел од македонската јазична територија. Во еден дел од северните македонски говори **ъ* и **ь* се изедначиле како во српскохрватскиот дијасистем, сп. *сāн*, *дāн*. На тој терен се вкрстосуваат изоглосите на рефлексите */y/* и */a/* место носовката **q*, сп. *рука – рака*, или: *рука*, општата форма *на руку* покрај *на рука*. Место **tj*, **kt'*, **dj* во апелативната лексика редовно се јавуваат континуантите */k/*, */č/*: *кука*, *йлеќи*, *вeѓи*, *чaѓe*. Вокалното **j* овде се рефлектирало како во соседните српски дијалекти – во */y/* и зад денталите во */uy/* во посеверниот појас, одн. во */lāj/* на другиот терен од северната група, сп. *вук*, *слуза – слaзa*, *длуѓo – длaѓo*.

Северните македонски говори со граничните српски дијалекти ги поврзуваат уште цела серија други особености и од областа на граматиката и деривацијата.

Еден дел од тие црти, карактеристични за српското јазично подрачје, на влегле подлабоко на македонската територија. Така, на пример, фонемите */k/*, */č/* на местото на **tj*, **dj* ги среќаваме во ред лексеми и морфеми дури во најјужните македонски говори. Така се случило на македонскиот терен место **tj*, **kt'* – **dj* да се јави двојна замена – со */шт/* – *жđ/*, одн. */шч – жџ/* и */k – č/*, сп.: *йлеќи*, *йлешка*, *синоќ*, *синошен*, *свека*, *свишник*, *мeѓa*, *межник*. Некои лексеми, на пр. *вeќe*, *среќa*, *несреќa*, *шакуѓере*, *c(b)eѓере*, партикулатата *ќe*, се рашириле готово на сета македонска јазична територија. Со српското јазично влијание се објаснуваат во македонскиот и преминот на */ч/* во */џ/* во старите групи **čr-*, **črě-*, сп. *цирн*, *цирье*, *цирево*, замената */y/* место **q* во одделни лексеми, сп. *кука*, *суд* и др., заменката *он*, предлогот *у*.

Како заедничка тенденција на македонскиот и на српскиот се истакнуваат замената на **é* со */el/*: *бел*, *леб*, *сено* и депалatalизацијата на консонантите. Веројатно и јотувањето на групите *шj*, *đj*, *nj* би дошло во последнава група појави, сп. *браќa*, *лүѓe*, *шрњe*.

Интересно е да се укаже дека оние црти што се јавиле под влијание на српскиот јазик најдлабоко продреле во македонскиот јазичен ареал по долината на реката Вардар, каде што води и главната комуникација за Солун и Егејско Море.

Влијанието на српскиот јазик врз македонскиот до поголем израз доаѓа од крајот на XIII век, кога границите на српската држава се шират на југ.

Од друга страна и македонскиот во извесна мера повлијаел на граничните српски дијалекти. Како македонизми на призренско-јужноморавското подрачје од српската територија се сметаат: фонетскиот облик на глаголската морфема *-на-* /<**nq-*/, сп. *шаднал*, протетичкото */j/* пред почетното *у* < **q* во примери од типот: *јуже*, *јуїќак*, *јузăл*, тврдиот изговор на */l/* пред задните вокали и пред консонант: *лакай*, *лош*, *дал*, испуштањето на вокалите во проклитичките зборови кога следната збороформа почнува со вокал, сп. *с-изми*, *м-изеде*, *đ-умре* (*се изми*, *ме изеде*, *да умре*), заменските клитики *нè*, *вè*, глаголските форми *са* (во 3. л. мн. од *сум*), *биле*, глаголските морфеми *-(x)мо*, *-(x)їме* во аористот-имперфектот, губењето на родовата

диференцијација во множината на партиципот: *бile*. Но за разлика од србизмите, кои влегле подлабоко во јазичната структура на македонскиот, македонизмите во српскиот се задржале на неговата тесна периферија.

5. Македонскиот јазик, од друга страна, развиил и ред иновации коишто ја насочувале граматичката структура во поинаков правец, различен од оној по кој одел процесот на бугарскиот ареал. На македонскиот терен се јавува ново иновационо огниште. Македонските иновации се јавуваат скоро паралелно со оние што ги истакнавме како источно-јужнословенски. Тие иновациони појави ја засегаат јазичната структура како целина.

Меѓу најстарите фонетски иновации со коишто се диференцира македонскиот јазичен ареал е замената на јаките ерови: *ъ во /o/, *ъ во /e/, сп. *-ътъ > *сон*, *дъпъ > *ден*. Во бугарскиот место *ъ има /ă/, сп. *съпъ > *сън*. Во српскиот / хватскиот двата ера се изедначиле: *ъ = *ъ > /a/ во новоштокавскиот дијалект, сп. *сан*, *дан*. Оваа особина, зародена на македонското иновационо огниште, ја опфатила готово сета денешна етничка Македонија, со исклучок на еден пограничен појас со српската јазична територија на север и на крајниот југоисток на пограничјето со родопскиот дијалект на бугарскиот јазик. Подоцна таа во одделни морфеми се проширила и подалеку на североисток зафаќајќи и дел од бугарското јазично пограничје.

Во рамките на овој јазичен ареал, зацртан со замената на *ъ и *ъ во /o/ и /e/, која е извршена уште во X–XI век, се наслојуваат низ вековите цела редица нови црти, коишто сè повеќе и повеќе го оддалечувале од другите иновациони центри на соседните словенски територии. Меѓу поважните иновации спаѓаат – во фонетиката: појавата на протетичко /j/ пред иницијалното *q, одн. неговите континуанти, сп. *јаѓлен* (*јоѓлен*, *јаѓлен*, *јаѓлен* во одделни локални говори), изедначувањето на предниот назал *ę со *ě, на пр. *месо* и *мера* (во дијалектите: *mäco*, *mära*), затврднувањето на старите палатали, со што се отклонила опозицијата по признакот палаталност кај парните палатални консонанти, подоцна загубата на фонемата /x/, нејзината замена во /v, ф/ во западниот дел од јазичната територија, појавата на палаталните консонанти /ć, ſ/, јотувањето на консонантските групи *иј*, *đ*, *њ* во /ć, ſ, њ/, во граматиката: множинските наставки кај именките *-ови* (денови) и *-иња* (со фонетските варијанти *-ина*, *-ијна*), сп. *ишиња*, *ирасиња*, кај глаголите наставките *-ме* во 1 л. мн. кај сите глаголи, сп. *имаме*, *ораме*, *носиме*, *береме*, и *-ле* во множина на *л*-партиципот: *бile*, *зеле*, потоа: испуштањето на помошниот глагол во 3. л. во перфектот: *штој бил*, *шие биле*. Важни структурни промени во глаголскиот систем на македонскиот јазичен ареал внесле конструкциите со партикулата ‘ќе’ и со помошните глаголи ‘има / нема’ плус глаголската *н/и*-форма во среден род од типот: *имам дојдено*, *имав дојдено*, *сум имал дојдено*, негде дури и *бев имал дојдено* и ‘сум’ плус глаголската *н/и*-форма од сите глаголи, вклучувајќи ги и непреодните, сп. *сум дојден*, *бев дојден*, *сум бил дојден*, итн. Со нивниот

развој и вклопување во македонскиот глаголски систем дошло истовремено и до распределба на функциите меѓу новите форми и наследените словенски облици.

Посебен белег на македонскиот јазик му даваат акцентот и структурата на ред синтагми. На македонскиот ареал се оформил нов акцентски систем. Лексичкиот акцент е фиксиран на третата мора во повеќесложните збороформи, сп. *бр'аīучед* – *браī'учеди* – *браīuch'едиве*. Освен тоа македонскиот акцент има синтагматски карактер. Цели синтагми се потчинуваат под еден акцент, сп. *М'ајка-му штолк'у-време не-беше-̂хо в'идела с'ина-си. Од-̄р'ед-враīа му-ја-з'едоа новаīа-к'ошула*. Во врска со местото на акцентот истовремено треба да истакнеме дека неакцентираните вокали не подлежат на квалитативна редукција со исклучок на еден мал број говори во југоисточна Македонија.

Посебност во македонскиот јазик во однос на околните словенски јазици е и можноста пред глаголот да стојат заменските и глаголските клитики, сп. *Му рече на браī-му, Го викна дейтеīо, Сум му бил на свадбайā*.

Приведениве јазични особености потекнуваат од едно иновационо огниште и најголем дел од нив останале во рамките на македонскиот јазичен ареал опфаќајќи помала или поголема територија. Нивните изоглоси образуваат затворени линии и имаат приближно ист правец на движење.

Така на денешната македонска јазична територија се оформил еден посебен дијасистем, но кој не ја прекинал врската ни со дијасистемот оформлен во рамките на денешна Бугарија, и којшто постојано ги продлабочувал врските со дијасистемот на српскохрватскиот јазичен ареал.

6. Најголем дел од приведените иновации, а уште и ред други, се јавиле во резултат на меѓујазичниот контакт на македонскиот со балканските несловенски јазици, а пред сè со балканскиот латински. Балканските јазици влијаеле на два плана. Од една страна тие поттикнувале нови процеси, кои понатаму оделе по свој пат како што им го одредувал јазичниот систем на македонскиот, одн. микросистемот, ако појавата се вршела во рамките на еден помал ареал на македонскиот дијасистем. Од друга страна пак несловенските јазици успорувале некои јазични процеси во граматичката структура.

Како „балканизми“, иновациони појави што се развиле во контактот со балканските несловенски јазици, во науката се прифатени: загубата на синтетичката деклинација, развојот на категоријата определеност кај именските зборови и во врска со тоа појавата на постпозитивниот член, аналитичката компарација, удвојувањето на објектот, модалните глаголски форми со ‘ќе’ и конструкциите со ‘има / нема’ и со ‘сум’+глаголската *н/и-* форма. Овие иновации зафатиле поширок ареал на словенскиот Балкан. Повеќето од нив во помала или поголема мера присутни се и во бугарскиот дијасистем, а дел од нив и во торлачките дијалекти на српската јазична територија. Но еден добар дел од нив се задржал на македонскиот терен и

длабоко навлегол во структурата на македонскиот јазик. Во западниот и во јужниот регион на македонската јазична територија се затврднале: препозитивната употреба на клитиките, сп. *Го виде Стјојана*, *Му рече на Стјојана*, *Си го изел лебої*, испуштањето на предлогот *во*, сп. *Ќе одам Бийола*, *Отиде Прилей*, искажувањето на директниот објект со предлогот *на* кај именките што означуваат живо суштество, сп. *Го викна на Марко*, генерализирањето на една кратка заменска форма – дативната за машки и среден род *му* како граматички сигнал за дативниот објект, сп. *Му рече на човекої*, *Му рече на дейнейо*, *Му рече на женайта*, *Му рече на женийе / децајта / мажије*. Многу сличности меѓу западните македонски дијалекти и ароманскиот наоѓаме во употребата на предлогот *од* со посесивно значење, сп. *куќајта од Марка*. На сета западна територија од Гостивар па до Корча и Костур под влијание на назалните сонанти */m, n/* вокалот */a/* се назализирал – *q*, а потоа се рефлектираше како и стариот назал **q*, сп. *снাগа* (< *снаѓа*), *знам* (*зnam*) во горнополошкиот, дебарскиот, охридско-преспанските, одн. *сноѓа* во малореканскиот, *снागа* во дримколско-голобрдскиот. На еден тесен појас во југозападна Македонија се загубил *л*-партиципот, а со него и сите сложени форми што се образувале со него (перфектот, плусквамперфектот, потенцијалот). Функциите на тие форми ги презеле соодветните конструкции со ‘има / нема’ и со ‘сум’. Во сушко-височкиот говор место партикулата ‘ќе’ за футур се употребува грчкото *за : за носа*. Ред балканизми на македонскиот терен наоѓаме и во областа на деривацијата, на пр. деминутивно-хипокористичкиот суфикс *-уле* : *дeйтуле, брадуле*, и посебно во лексиката. Сите приведениве јазични особености распоредени се на западната и јужната периферија на македонскиот јазик, таму каде што се разграничува тој со албанскиот и со грчкиот, и каде што има и денеска најголема концентрација на ароманско население.

„Влијанието на балканската јазична средина не се огледа само во промените што ги зафатиле од наследениот словенски граматички тип, туку и во одржувањето на поедини негови облици, во случаи каде што имало поклопување со балканските јазици“ (Конески, 1960 : 493). Така се објаснува зачувувањето на аористот и имперфектот, а во западно-македонските говори и дативот кај личните и роднинските имиња од машки и женски род.

7. Иновационите појави што се развиле на македонскиот јазичен ареал не се ширеле подеднакво и сите во еднаков правец.

Еден дел од нив, видовме, ја опфатиле сета македонска јазична територија и станале диференцијални црти на македонскиот по однос на српскиот и на бугарскиот, или само на еден од нив. Таков е случајот со континуантите на еровите.

Друга група иновации зафатиле само дел од македонскиот дијалектен јазик, а во другиот дел сè уште виреат старите особини кои се наоѓаат во отстапување. Тоа значи новиот процес или не завршил, или новата појава во некој микросистем е попречена. Ова се однесува, се разбира, каде што

имаме унилатерални иновации и географски тие се опонираат со старите. Старите црти во такви случаи се одржуваат на периферијата. Така, на пример, на западната и јужната македонска јазична периферија сè уште среќаваме примери со запазен назализам, вистина не во првобитниот изговор, место носовките **ę* и **q*, сп. *ѣранди*, *їенда* – во корчанскиот, *đambje*, *чендо* – во сушковисочкиот, во некои пунктови се одржал широкиот изговор на **ě : r'äka* или *rjäka*. Во одделни лексеми се задржало /č/ во секвенци со **r*, сп. *čărīiñ*, *čärveç* – *čårīiñ*. Во корчанскиот македонски говор, во Јужна Албанија, се пази старата дативна флексивна форма и во единината и во множината. Таму наоѓаме остатоци од старата промена (деклинација) на членот, сп. *cīarciāiøo*, *cīarciüiømu*. Единствено во тој говор до денеска се задржала како посебен облик заменката **sъ – coj*. На поширок ареал во Западна Македонија се среќаваат дативни флексивни форми кај личните и роднинските имиња: *Cijojanu*, *Marku* // *Marko(b)e*, *Mare* // *Mari*. Кај глаголите се пази наставката *-iñ* во 3. л. на презентот, во повеќе говори во 1 л. едн. на презентот уште отсуствува наставката *-m*.

Сите приведени црти, и уште цела редица други такви – стари, неизменети, денеска се јавуваат како дијалектна специфика на западните говори и стојат во опозиција со новите особености што се јавиле на нивно место во другите – источните, северните или јужните говори. Такви архаични црти се одржале и на источната периферија, како на пример, слободниот подвижен акцент, фонемата /x/, множ. наставки *-ove*, *-e*, *-eīa* кај именките од м. и сп. род. Во југоисточните говори се задржала како фонолошки релевантна старата дистинција по мекост кај консонантите.

Сепак паѓа в очи дека најголем број архаични црти се задржале на пограничјето со албанскиот, влашкиот и грчкиот, каде што има, од друга страна, и најмногу иновации настанати во резултат на меѓујазичниот контакт. Така западните и југозападните, делумно и јужните македонски дијалекти се одликуваат и со најмногу архаизми, а истовремено и со најмногу иновации. На источната страна, на пограничјето со бугарската јазична територија, преминот кон бугарските дијалекти е поблаг.

Кај досега разгледуваниве унилатерални иновации се јавува едно иновационо огниште кое се наоѓа во централните области на македонската јазична територија.

8. Втората група иновациони појави релевантни за дијалектната диференцијација ја сочинуваат т.н. билатерални. Стара особина гине, на нејзино место се јавуваат две нови, се разбира, различни. Такви се, на пример: протетичкото */j/* во западните говори и */v/* во источните пред рефлексот на почетното **q* : *j(adiça)*, *v(adiça)*, *j(añok)* : *v(añok)*. Во такви случаи зборуваме за две иновациони огништа. Едното се наоѓа во централната област на западното наречје.

Не ретко се случува на местото на една стара особина во дијалектниот јазик да се развиле повеќе од две нови, кои секоја посебно функционира во

својот микросистем. За илустрација да ги земеме, на пример, континуантите на носовката $*q$. Таа се дефонологизирала. Во едни региони исчезнала наполно изедначувајќи се со некоја од постојните фонеми: /a/ во централните, /y/ во северните, /o/ во малореканскиот. Во таквите случаи таа можела да помогне само во редистрибуцијата на фонемата со којашто се изедначила, или поточно во која се преточила. Меѓутоа, во повеќе микросистеми $*q$ ја задржала својата самостојност во однос на другите вокални фонеми, го изменила само своето качество, а со тоа и своето место во системот. Со други зборови, се измениле нејзините составни елементи – дистинктивните признаци. Така, по македонската јазична периферија ги наоѓаме како континуанти за $*q$ фонемите: /ă/, /ă/, /ă/. Тие придонесле за формирање на три нови вокални системи. При вакви, да ги наречеме мултилатерални иновации, имаме повеќекратно теренско опонирање и зборуваме за повеќе микроЯновациони огништа во рамките на еден дијасистем. Изоглосите на ваквите иновации во повеќето случаи претставуваат затворени линии. И овие иновациони огништа најчесто се наоѓаат на западномакедонскиот терен.

9. На македонскиот јазичен ареал се изделуваат јасно три поголеми групи говори или наречја: западно, југоисточно и северно.

9.1. Во *западното наречје* влегуваат говорите на западното пограничје од Шар Планина и границата со српската јазична територија па до јужниот брег на Преспанското Езеро. Источната негова граница од јужниот дел на Преспанското Езеро се движи кон североисток, поминува нешто малку посеверно од градот Лерин и избива на завојот на Црна Река од Пелагонија во Мариовската клисура. Оттука таа продолжува на север по планинскиот венец на Селечка и преку областа Клепа излегува на Вардар нешто малку позападно од утоката на Црна во Вардар. Го сече Вардар и источно од градот Велес сè по левата страна на Вардар продолжува на север, ја сече реката Пчиња кај Катланово, откаде што свртува во лак кон северозапад и излегува нешто малку северно од Скопје. Селата во подножјето на Скопска Црна Гора северно од линијата Арачиново – Радишани – Бардовци остануваат надвор од границите на западното наречје. Северната граница оди приближно по правецот Скопје – Тетово – Шар Планина, каде што се затвора граничниот круг.

Најостра е границата меѓу западното и источното наречје на просторот меѓу вливот на Црна во Вардар па сè до Скопска Црна Гора. На северната страна изразито остра граница има на скопскиот дел, додека во Полог таа нешто се ублажува.

Западното наречје го карактеризираат две групи особини. Од една страна во него се чуваат некои стари црти и тој број расте како што се оди кон западното пограничје спрема албанската јазична територија. Повеќето од нив се од морфолошка природа. Меѓу помаркантните од нив спаѓаат:

пазењето на стариот ген.-акуз. облик во функција на општа форма кај личните имиња од м.р. на консонант, на -*o* и -*e*, сп. *Го виде Стојана, Марка, Столеша*, роднинските: *штетина, штетка, чичета*, и изведените на -*ко* и -*ло* што означуваат лична црта на човекот: *Го викна Ѣрбла, мрсулка* (: ном. *ѡрбло, мрсулко*). На нешто малку потесен ареал се пази и стариот дативен облик од синтетичката деклинација, исто така кај личните и роднинските имиња од машки род, како и кај имињата од женски род на -*a*, сп.: *Му реков Стојану / Илију / Марку, одн. Маркош / Марко(в)e, Марко(в)i, Пејтреш / Пејтру / Пејтре(в)e / Пејтре(в)i, ж.р. Јани / Јане, штетки / штетке*. Како релативен архаизам да го земеме и чувањето на членските форми на -*v* и -*n*: *лебов, лебон*. На другата територија, ќе видиме, се јавува само членот -*oī*. Според тоа западните говори познаваат троен член. Доста добро е запазен и вокативот со флексија: *браїе / браїту, зеїе, мажу, штетко, Раїке*. Кај личните и лично-предметните заменки исто така добро се пази дативниот облик: *мене mi, нему mu, ним / ними im, кому, некому* итн., како и кај демонстративните: *овему, онему, овејзе / овејзи* и др. Овде се задржал системот од три вида демонстративни заменки, што е во согласност со три вида членски морфеми. Во вербалната флексија за ова наречје е карактеристична наставката -*ī* во 3. л. едн. на презентот: *имаī, носиī*. Во 1 л. едн. на презентот во повеќето говори отсуствува наставката -*m*: (*ja – jac*) *коīа, носа, бера*.

Изоглосите на споменативе особености одат приближно по означената дијалектна граница, негде наполно се поклопуваат со неа, на северната страна неколку изоглоси (на општата и дативната форма, на тројниот член) ја преминуваат дијалектната граница.

Неколку фонетски архаизми: пазењето на фонемата /s/, на неизменетото /č/ во групите *čr-, *črē-, на крајните групи -cīī, -šīī, не се карактеристика на сите западни говори. Тие се јавуваат на еден тесен појас на пограничјето со албанскиот јазик.

Поголем дел од диференцијалните црти на западното наречје се иновации. Меѓу најзначајните дијалектни карактеристики на западното наречје спаѓа местото на акцентот како во одделни збороформи, така и во синтагмите. Овде е акцентот фиксиран во повеќесложните зборови на третата мора од крајот. Овој е единствен акцентски модел во словенскиот јазичен ареал. Сп.: *ѣл'анина-ѣлан'инайа, бр'аїшучед – браїш'учеди – браїшуч'едиїе*. Во случаите како *вод'еїнца, красиїајца, вол'оїшне*, секвенците [ai, ej, oj], иако се едносложни, содржат по две мори.

Во ова наречје има широки можности да се образуваат акцентски целости. Именските и глаголските синтагми во обичната реч, кога не се врши посебно маркирање на составните компоненти, најчесто се групираат под еден акцент, сп. *н'a-враїа, ѹреку-л'ивада, ѹр'еку-ден, бела-к'ошула, зимски-алишиїа, Ѣорн'a-нива; Ѣо-з'еде : не-ѡ-зеде, не-ќе-ѡ-з'емеше, зоишто-му-ѡ-даде?* Од фонолошките карактеристики посебно се значајни: отсуството на фонемата /x/ и нејзиниот премин во /v, ф/ на крајот на слогот,

сп. *ѣреф*, *моф*, *беф*, *чевли*, *евла*, *бевме* – *бефме*, и загубата на интервокалното /v/ и на некои други консонанти. Како последица од оваа појава готово во сите западни говори дошло и до промени во дистрибуцијата на вокалите. Создадени се нови односи меѓу вокалите во рамките на една збороформа. Настанале бројни секвенци од по два, негде и од повеќе вокали, исти или различни, и како краен резултат настанале серија дифтоншки секвенци од различен вид. Особено на широк терен се јавуваат дифтонзите со [i] како втора компонента: [ei, ai, oi, ui], сп. *леї*, *лебої*, *снаї*, *муї*. Секвенците со еднакви вокали се контрактираат во долги фонови, па така се добил и нов квантитет, кој сè уште нема фонолошка вредност, сп.: *сна:* /< snaa/, *не:сїа* (< *неесїа* < *невесїа*), *їроѓо:ри* (< *їроѓоори* < *їрговори*). И едната и другата појава придонесле за скратување бројот на слоговите на многу збороформи. Можноста да се образуваат дифтонзи овозможила да се скратат во ред случаи особено повеќесложните збороформи, како, на пример, во: *вод'еїнца* (< *водеинца* < *воденица*, со извршена метатеза), *їол'оїна* (< *їлоиниа* < *їловина*), *сур'оїца* (< *суроица* < *суровица*), или споменатите *н'е:сїа*, *їроѓ'о:ри* (*невесїа*, *їрговори*).

Во резултат на општата тенденција да се скратуваат зборовните единици што подлежат на еден акцент, во западните говори широко е распространето испаѓањето на вокалите во клитичките зборови, кога стојат пред збороформа што почнува со вокал, сп. *ѣ-осїај* (*ѣо осїави*), *с-уїеїа* (*се уїеїави*), *н-уїоре* (*на уїоре*), *д-оїї* (*да одиї*), *уїї-еднаши* (*уїїе једнаши*).

Ограничувања има како за оваа, така и за горе приведените појави само кога се јавуваат некои фонолошки и семантички пречки.

Од морфолошките релевантни диференцијални особености најмногу доаѓаат до израз во говорениот текст: множинската наставка *-ови* со разновидноста *-ої*, сп. *лебови* // *лебої*, личната заменка за 3. лице *їтоj* (*їтаа*, *їтоа*, *їтие*), и кај глаголите: испуштањето на помошниот глагол во 3. л. на перфектот, формата *се* во 3. л. мн. на през. од ‘сум’, и посебно развиените конјугации со помошните глаголи ‘сум’+ *н/ї-*партиципот: *сум дојден*, *бев дојден*, *сум бил дојден*, *бев бил дојден*, ‘има’+ *н/ї-*парт. во среден род: *имам одено*, *имав одено*, *сум имал одено*, *бев имал одено*, како и формите со партикулата *ќе* од типот: *ќе одев*, *ќе сум одел*, *ќе бев одел*, и понатаму со конструкциите со ‘имам’: *ќе има(m) одено*, *ќе имав одено*, *ќе сум имал одено*. Овие конструкции со својата честота во употребата и со семантичката разнообразност на западното наречје му даваат посебен белег во однос на другите македонски говори.

Западномакедонското наречје се одликува со богат репертоар на суфикси со деминутивно - хипокористичко значење. Покрај суфиксите: *-e*, *-ие*, *-енце*, *-че*,

-иче, *-ичка*, кои можат да се сртнат и во другите македонски говори, овде особено е продуктивен суфиксот *-уле* со дериватите *-улче*, *-уленце*, *-ичуле*, сп. *брадуле*, *брадулче*, *дейтуленце*, покрај *дейтенцуле*.

Од синтаксичките особености важни во дијалектното диференцирање на македонскиот дијасистем е местото на клитиките, посебно заменските и глаголските, по однос на глаголот. Во западните говори тие можат да стојат и во препозиција дури и на почетокот на реченицата, што не е случај во повеќето источни дијалекти, сп.: *Му рече Стојану да ѝ чекаш*, *Се файшија под рака*, *Те имам видено*, *Сум рекол нешто за ќебе*.

Изоглосите и на овие појави, како и на претходните, одат во правецот на означената граница, многу од нив на поголем простор и се поклопуваат меѓу себе образувајќи на тој начин еден изоглосен сноп. Само по некоја од нив навлегува подлабоко на исток и на југ, како, на пример, изоглосите на множинската наставка *-ови*, на особеностите од глаголската флексија или на препозитивната употреба на клитиките по однос на глаголот. Тие зафаќаат и еден ареал од јужните говори на источното наречје. Од друга страна изоглосите на третосложниот акцент, на испаѓањето на интервокалното */v/*, на синтетичкиот датив кај личните и роднинските имиња и кај личните заменки, на тројниот член и испуштањето на помошниот глагол – подлабоко продреле во северозападните говори.

Единството на западното наречје го разбиваат неколку фонетски особености, меѓу кои како најкарактеристични и најзабележливи се: континуантите на носовката **q* и на вокалните **r* и **l*, кои многу придонесле во оформувањето на одделни вокални системи, потоа присуството или отсуството на фонемите */f/, /s/, /v/*, фреквенцијата и реализацијата на фонемите */k/, /g/*, реализацијата на групите */iiii/, /жд/*, во вокализмот реализацијата на неколку вокални групи, особено на */eal/, /oal/, /oe/*. Во флексијата одделни локални говори се разликуваат главно по наставките за 3 л. мн. на презентот и минатото определено време, по образувањето на партиципите, распределбата на глаголите по конјугациските модели и некои глаголски суфиксии.

Според овие црти јасно се изделуваат две говорни групи – една централна и една периферна.

9.1.1. Во *центарниите* говори (скопско-велешкиот, прилепско-битолскиот и кичевско-поречкиот) **q* се рефлектирало во */a/*: *рака*, *тай*, вокалното **l* е заменето со секвенцата */ol/* на поголемиот дел: *волна*, *долго*, *солза*, додека */v/* ја задржало својата силабична вредност *врф* – *врой*, *вроя*, *врой*, *дрво*. Овие говори имаат петочлен вокален систем */u, e, y, o, a/* + силабемата */p/*. Во консонантизмот е постигната прилична симетричност. Африкатите имаат оформени корелации: */ц : s/* и */ч : v/*. Фонемите */k/, /g/* имаат релативно широка употреба. Кај денталните сонанти има тенденција да се ликвидира корелацијата по палаталност. Во повеќе локални микросистеми */l'/* се јавува како маргинална фонема, бидејќи се среќава главно во туѓи лексеми, додека старото **l'* затврдало и се изедначило со */l/*, сп. *клуч*, *недела*, *пријател*, но *йел'тие*, *тиел'*. Само на некои мали ареали */f/* нема статус на фонема. З л. мн. на презентот завршува на *-ай*: *викаай*

[вика:и^й], носаи^й, З л. мн. на аористот и имперфектот завршува на -а : викаа [вика:], носеа, дојдоа.

9.1.2. Зарадниите јазици го пазат латералниот палатализиран сонант: кључ, недел'а, пријател'. Се чува и старото /s/ пред множинските морфеми, сп. nose/hosu, бубреси, белези, тојраси. Фонемите /к/, /ѓ/ се поретки; место *tj, *dj превладуваат примери со /и^й – жд/, одн. /и^ч – жџ/ во малореканскиот, струшкиот, охридскиот. На еден потесен појас се пази /ч/ во групата *чере-*: черево, черена, поретко и во групата *чар*: чарвец, чаршиј. На целата западна периферија се пази наставката -и^й во З л. едн. на презентот: имаи^й, носи^й, а на поголем ареал се употребуваат наставките -еи^й во З л. мн. на презентот, сп. имаеи^й // имеи^й [име:и^й], носеи^й // носеи^й [носе:и^й], и -е во З л. мн. на простите минати времиња, сп. дојдое, имае // имее. Замената на *tj во /и^й, /и^ч/ оставила траги и во фонетскиот облик на наставката за глаголскиот прилог, сп. викаешти – во дебарскиот, викаешчи во струшкиот, викаешчем // вике:шчем во градскиот охридски, викаешкум во некои охридски села, и др.

Меѓутоа, на западната периферија носовката *q и вокалните */r/ и */j/ немале еднаков развој во сите локални говори, а тие доста придонесле за дијалектната диференцијација на односнава област.

9.1.2.1. Во горнотојакиот, дебарскиот, струшкиот и охридскиот, потоа во преспанскиот, *q се рефлектирало во коренските морфеми во /ă/: зăби, мăка, рăка. Во ист правец одел и развојот на вокалните */j/ и */r/; */r/ во тие говори дало секвенца /ăp/: вăрба, гăрбаф, дăрво, */j/ се изменило во /ăl/: вăлк, тăлно, сăлса. По овој начин во споменатите говори се оформил шесточлен вокален систем во кој вокалот /a/ добил свој парник по степенот на отворот. Во поодделни говори од овој тип има и други разлики. На пример во охридскиот говор кај постарите генерации уште можат да се сретнат случаи со /x/. За него посебно е карактеристична неутрализацијата на изговорот на /a/ и /ă/ во неиницијален нагласен слог, сп. м'а^гаре : ма^г'арейто. Во него и во струшкиот палаталниот назал се депалатизирал, сп. којн, тăлина. Во овие два говора има тенденција и за изделување на палаталноста кај фонемите /к/, /ѓ/, сп. кујќа, л'ујџе.

9.1.2.2. Во дримколско-тодорбодскиот јазик од дебарската група *q > /ă/, *r > /ăp/, *j > /ăl/, сп. рăка, тăрсăи, сăлса. Новодобиената фонема /ă/, која има ограничена дистрибуција, образува корелација со /a/ по признакот за окруженошт.

Истиот овој систем се оформил и на еден мал простор во југоисточниот брег на Преспанското Езеро (преспански *q > ă-товор). Но овде има и вокално /p/, зашто во /ă/ се рефлектирале само *q и *j, сп. рăка, сăза, дăзо, додека силабемата /p/ се задржала, сп. тăрсăи, срăи.

9.1.2.3. Посебен развој $*_Q$, $*_r$, $*_l$ имале и во говорот на неколку села во Струшко – вевчанско-радошкиот говор. Во коренските морфеми зад нелабијална согласка $*_Q > /ä/$, $*_l > /ä:l/$, $*_r > /äp/$, а зад лабијална согласка се развил лабијален парник $/äl/$, одн. $/ä:l/$ и $/äp/$, сп. $\bar{r}ädi$, $räka$, $därvø$, $cärcze$, $\bar{g}älitäi$, но: $\bar{t}äi$, $mäka$, $bärdö$, $värbä$, $välk$, $mälcii$. Овде имаме и најбогат вокален систем во рамките на западното наречје.

9.1.2.4. Во малореканскиот дебарски говор $*_Q$ се рефлектирало во $/o/$, додека $*_r$ и $*_l$ останале неизменети, сп. *roka*, *toi*, *drvo*, *trstii*, *vdk*, *vDNA*, *czza*. Малореканскиот нешто малку отстапува од другите западни говори и во областа на консонантизмот; тој не ги познава звучните африкати *s*, *ç*.

9.1.2.5. Посебен интерес за дијалектологите побудува говорот на Торбешите (Македонци муслимани) во областа Река, Дебарско. Во реканскиот таорбешки говор за $*_Q$, $*_r$, $*_l$, има по две вредности во коренските морфеми. Во едносложни и двосложни збороформи под акцент $*_Q > /äl/$, $*_r > /äp/$, $*_l > /ä:l/$, додека во трисложни и повеќесложни збороформи, и во едносложни и двосложни кога не се акцентирани место $*_Q$ има $/ä/$, место $*_r$, $*_l - /äp/$ и $/ä:l/$, сп. $\bar{t}äi$, $räka$, $\bar{g}äri$, $välk$, $välna$, но: $räkäi$, $\bar{t}äi$, $räkäi$, $därvöi$, $välni$, или: *n'a-tili*, *n'a-gäri*, *n'a-kälk* (Жировница).

Со овие неколку црти во вокализмот западната јазична периферија се раздробила на неколку мали територијални единици. При тоа треба и да истакнеме дека фонемата $/äl/$, која ја констатирајме во неколку дијалектни пунктови, се јавува само на македонско-албанското пограничје.

9.2. *Jugoslovenskiot* наречје зафаќа значително поголема територија. Тоа се шири источно и јужно од погоре означените граници, а на север допира приближно до линијата Велес – Пробиштип, со тоа што на овчеполскиот дел границата со северното наречје е нешто повлечена кон југ готово до Богословец.

За разлика од западното наречје источното е помалку хомогено. Поголем дел од неговите особини, било да се тие запазени стари или се иновации, не претставуваат една компактна затворена целина, како што е случајот со западните говори. Повеќето од старите особини, како што се: системот со слободен акцент, фонемата $/x/$, множинската наставка *-ove* кај именките, на еден помал ареал и наставката *-e* кај именките од м.р. што завршуваат на мек или некогашен мек консонант, сп. *konе*, *mаже*, *крае*, *сел'ане*, и наставката *-eina* кај именките од среден род, сп. *tracseina*, *tilleina*, издиференцираната множина на *-a* кај именките од машки род: *два*, *тие*, *сии леба*, пазењето на помошниот глагол ‘сум’ во 3 л. во перфектот, употребата на перфективен презент со повторливо значење, значително поархаичната конјугација по однос на западното наречје земено во целина, потоа структурата на синтагмата, местото на заменските клитики по однос на глаголот, источномакедонските говори ги поврзуваат во помала или

поголема мера со граничните бугарски дијалекти. Овде ги имаме предвид, се разбира, и македонските дијалекти во Пиринска Македонија.

Добар дел од иновационите појави карактеристични за источните македонски дијалекти се среќаваат и во бугарските говори. Така на пример: протетичкиот глас /v/ пред рефлексот на иницијалното **q*, сп. *ваѓлен* – *вâѓлен*, појавата на секундарен вокал во групите *цв-*, *св-*, сп. *цафїе* – *цафїц*, *самне* – *савне*, прегласот на **ě* во /a/ зад /ç/: *цал*, *цадило*, *цана*, изедначувањето на општата со номинативната форма кај личните и роднинските имиња, аналитичкото исказување на дативниот однос кај личните заменки: *на мене ми рече*, загубата на членските морфеми на -*v* и -*n*, и уште ред други црти што им се заеднички на источните македонски говори, а истовремено и диференцијални по однос на западните, немаат едно јасно оформено иновационо огниште на македонскиот ареал. Мнозинството и од тие црти зафаќаат пошироки ареали и на бугарскиот дијасистем, а дел од нив се протегаат преку Северна Македонија и во граничниот тимочко-јужноморавски дијалект или уште пошироко во источните српски дијалекти.

Во рамките на југоисточното наречје појасно се оцртуваат пет помали дијалектни индивидуалности.

9.2.1. Една поголема целина во рамките на југоисточното наречје чинат *штипско-струмичките говори*, кои го опфаќаат централниот негов дел од Беласица па до границата со северното наречје на север. Главна одлика на тие говори е слободниот парадигматски акцент, сп. *ж'ена* – *ж'ени* – *ж'енайќа* – *ж'енийќе*, *б'ерам* – *б'ереши* – *б'ере* – *б'ереме* – *б'ерейќе* – *б'ерайќ*. Носовката **q* овде е заменета со /a/ во сите позиции на збороформите, сп. *мака*, *рака*, и оваа црта нив ги поврзува со централниот дел на западното наречје, како и вокалното /p/. Но тие ја познаваат фонемата /ă/, која е добиена како континуант на */j/ сп. *ѓăйќа*, *сăза*, понегде на периферијата и /ă:l/: *сăлза*. Во флексијата овие говори ги карактеризираат наставката -*m* во 1 л. ед. на презентот кај сите глаголи: *викам*, *берам*, *носам*, и слевањето на глаголите од *u*-група со глаголите од *e*-група, сп. *береши* – *носеши*, *бере* – *носе*.

9.2.2. Најблиску до штипско-струмичките стојат *тиковешко-мировскиите говори*. Тие две групи ги поврзуваат континуантите на носовката **q* и на вокаљните */l/ и */r/, сп: *рака*, *сăза*, *тарси*. Меѓутоа, тиковешко-мировските говори развиле посебен систем на акцентирање. Во нив акцентот не може да стои на крајниот слог во парадигматските збороформи. Со пренесувањето на акцентот од ултима на пенултима се добил еден потсистем со подвижен акцент, кој ги опфатил сите двосложни збороформи што завршуваат со затворен слог, сп. *д'рвар* – *дрв'ари*, *'елен* – *ел'ени*, *д'евер* – *дев'ери*, *з'елен* – *зел'ена*, *'имал* – *им'ала*, *н'осен* – *нос'ена*. Има тенденција акцентот да се стабилизира на пенултима. Овој акцентски модел коегзистира со парадигматскиот акцент кај двосложните и повеќесложните збороформи кои завршуваат на вокал, респ. отворен слог, и во презентските форми кај

глаголите, сп. *'истина* – *'истината*, *с'абоїа*, през. *в'икам* – *в'икаме* – *в'икаиie*. Интеграцијата на глаголите од старите *e*- и *u*- групи се извршила на овој терен на подруг начин отколку во штипско-струмичките. Се образувал мешан конјугациски тип, сп. *б'ериш* – *н'осиш*, *б'ериме* – *н'осиме*, *б'еришie* – *н'осишиe* : 3 л. едн. *б'ере* – *н'осе*.

9.2.3. *Малешевско-пиринскииie* говори, кои ја зафаќаат граничната област со бугарската јазична територија, по рефлексот на носовката **q* и по вокалното **j* исто така претставуваат единство со штипско-струмичките, сп. *рака*, *съза*. Исто така тие имаат и вокално */p/* : *дрво*, *йрсии*. Меѓутоа, во овие говори има два акцентски модели – парадигматски, *б'аба* – *б'абаша* – *б'аби* – *б'абишиe*, кај глаголите : *в'икам* – *в'икаме* – *в'икаиie*, и подвижен. Има неколку типа на подвижен акцент, сп. а) *жен'a* – *жен'айа* – *жен'ишиe* : *ж'ени*, *ребр'o* – *ребр'ошиo* – *ребр'айа* : *р'ебра*, б) *бр'ада* – *бр'ади* : *брад'айа* – *брад'ишиe*, *в'ак* – *в'аци* : *в'ак'o* : *в'ак'ишиe*, *дар* – *д'арове* : *дар'o* – *даров'ешиo*, кај глаголите: *ј'ада* : *јад'eи* – *јад'еме* итн. Малешевско-пиринските говори по однос на штипско-струмичките се поархаични. Кај именската флексија се пазат старите множински наставки *-e* за м.р.: *кон'e*, *дрвар'e*, *йриj'айеле*, и *-ейа* кај именките од с.р. од типот *шел'e* – *шел'ейа*, *йрас'ейа*. Кај глаголите се пази старата морфемска дистинкција меѓу глаголите од *e*- и *u*-група, сп. *б'ера* – *бер'еш*, *н'оса* – *н'осии*. Во фонологијата овие говори ја пазат фонемата */x/*, вистина со ограничена дистрибуција; консонантската група */vn/* е неизменета, сп. *равно*, превладуваат примери со */шт/*, *жд/* место **tj*, **dj*: *каштиа*, *гаштии* – *вежди*, *сажди*, одн. *каича*, *вежци* во некои локални говори. Стара е појава исто така прегласот на */ol/* во */el/* во членската морфема за м.р. зад некогашните меки консонанти, сп. *кон* – *к'оне*, *маш* – *м'аже*, *дрв'ар* – *дрв'аре*. Појачана е палаталноста на крајното *-и'* (<**-t_b*) во примери од типот *зек'*, *шак'*. Иновација е палатализацијата на */k/*, *g/* пред предните вокали и на */k/* зад палатален консонант, сп. *раќ'ија*, *м'ажка* / *м'ака*, *сук'ал'ка*.

9.2.4. Една поголема целина во источното наречје претставуваат јужните дијалекти, кои го исполнуваат просторот на правецот Каялар – Воден – Пазар – Солун – Серез – Драма – Гоце Делчев (Неврокоп) и на север допираат до Беласица и Кожув пробивајќи се по долината на Вардар до близу Демир Капија. Рефлексот на носовката **q* – */ă/*: *рăка*, *йăш*, и на вокалните **r*, **j* – */ăр* – *рăл* и */ăл* – *лăл*, сп. *йрăсии*, *сăрце*, *вăлна*, *слăнце*, овие говори доста рано ги одделиле од централната зона на македонскиот јазик. Но како најмарканта особина на јужните говори денеска се јавува редукцијата на неакцентираните вокали, која историски исто така се јавила доста рано во средновечјето (XIII в.), и елизијата како краен резултат на редукцијата, која е предизвикана, меѓу другото, и од брзото темпо на говорењето. Отворените вокали */a, e, o/* во тие говори во неакцентиран слог се редуцираат во многу затворени алофони [a, e, o], а во повеќето локални говори тие и наполно се неутрализираат со соодветните затворени парни

фонеми: /e/ > /u/, /o/ > /y/, /a/ > /ă/, сп. ел'ен > ил'ен, юк'ол > юш'ипер > юшиш'ипир, юл'ем > юл'ем, бояг'аш > буг'аш, чов'ек > чув'ек, разб'ој > ръзб'ој, раб'оша > раб'оша. Во одредени позиции во збороформите (најчесто пред членските морфеми) редуцираните вокали и наполно се губат, сп. юл'ю - юл'шу (< юлешио), д'ешио (дешешио), н'ифша (нивашиа), ж'еншиа (жененшиа), раб'ошиа (рабошиа). Со оваа промена се изменила во многу случаи и структурата на збороформите. Во ред локални говори многусложните зборови се скратуваат, до колку тоа, се разбира, го допуштаат фонолошките и семантичките услови.

Во непосредниот контакт со грчкиот и со ароманскиот во нив се јавиле, како и во западните и југозападните говори, значително повеќе балкански иновации, и со тоа уште повеќе се оддалечиле од централната група во источното наречје. На ова подрачје значително е поматена кај придавките и заменките разликата меѓу машкиот и средниот род. Почести се во конјугацијата формите со 'има / нема' и со 'сум' + н/ш- particипот. Во ек е развојот на т.н. *на*-објект кај личните и воопшто кај одушевените именки, сп. Гу вид'е на д'ешшио. Лексиката на овие говори обилува со грцизми и турцизми. Грчкото влијание се чувствува особено во т.н. службена лексика и службените зборови во граматиката. Од друга страна, пак, овде се задржале и бројни лексеми од словенскиот фонд кои во посеверните дијалекти веќе не се среќаваат. Во одделни пунктови во областа се среќаваат бројни примери со запазен назализам, сп. майнч 'маж', юранди 'гради', юренда, чендо – во сушко-височкиот говор.

Во зависност од акцентот овие говори можеме да ги поделиме на две подгрупи – солунско-воденска или долновардарска и серско-лагадинска.

9.2.4.1. Во солунско-воденската (долновардарската) има парадигматски акцент, кој претставува продолжување од штипско-струмичките говори, сп. уфч'ар – уфч'ари – уфч'арии. Освен тоа овие говори покажуваат посебности и во образувањето на некои форми од глаголската флексија, како, на пример, 2 л. мн. на императивот со наставката -ејше : бир'ејше, нус'ејше, глаголскиот прилог со -ичимица, сп. бегаш'имица. Процесот на интеграцијата на глаголите започнат во тиквешко-мариските говори овде ги опфатил и глаголите од *a*-група, и како краен резултат се добил еден заеднички конјугациски модел, сп.: в'икум, б'ерум, н'осум – в'икиши, б'ериши, н'осии – в'ике, б'ере, н'осе.

9.2.4.2. Во серско-лагадинскиите говори, во која група спаѓа и драмскиот, како и гоцеделчевскиот во Пиринска Македонија, сè уште се пази подвижниот акцент, но нешто со поупростен вид алтернацији во однос на малешевско-пиринскиот, сп.: ж'ена – ж'ени : жен'аша – жен'ишче, како и бр'ада – бр'ади : брад'аша - брад'ишче, итн. Освен тоа на теренот на овие говори има и двоен акцент, сп. џариџаша, л'обудаша, юл'асувеше. Доста заеднички црти овие говори имаат со соседните родопски дијалекти на

бугарскиот јазик, на пример, замената на **ě* со */a/*, негдегоде со */ä/*, кои ги палатализираат претходните консонанти, сп. *бр'ак*, *ð'ал*, *с'анка*. Место стариот **ъ* овде има континуант */ă/* во коренската морфема на целата територија, а во афиксните морфеми само во крајните источни области, сп. *сăн*, *дăи*. Консонантскиот систем во овие говори е значително побогат, зашто диезноста се задржала, во некои случаи се јавила и нова мекост, така што сите тврди консонанти имаат свои палатализирани корелати. Добро се пази во овие говори и фонемата */x/*, додека */k/* и */č/* се маргинални фонеми. Во сушко-височкиот говор се пази во акцентиран слог јат */ä/*, сп. *сн'äк*, *б'äл*, *м'äстïо*, *р'äка*. Во него има бројни примери со запазен назализам. Во височкиот говор посебен развој имал и **у* сп. *бäк*, *бäл*, *рäба*, *сăн* (бик, бил, син, риба). Во сите говори од оваа група има лексички архаизми, но истовремено нивната лексика е богата и со грцизми и со турцизми.

9.2.5. Посебна дијалектна индивидуалност во југоисточното наречје претставуваат *костурско-корчанскиите говори*. По акцентските особености тие, заедно со *леринскиот*, се поврзуваат со тиквешко-мариовската група, со тоа што на костурскиот терен тенденцијата да се стабилизира акцентот на пенултима е поизразена.

На костурскиот терен се испреплетуваат неколку групи особености. И овде се јавува поголем број запазени архаични црти, како, на пример, остатоци од назализмот, сп. *ѓrāнdi*, *zämbi*, *dämбja*. Основна замена за **tj*, **dj* се консонантските секвенци */iç/* и */jç/* или само */ж/*, сп. *сфеича*, *леича*, *межа*, *сажи*, *чужо*. Примери со */k*, *č/* место споменативе групи се ретки, во јужниот појас и во корчанскиот нив скоро ги нема. Во корчанскиот говор уште се пази под акцент */ä/* место **ě* и **ë* : *бр'äк*, *їäна*, *чов'äко*, *ч'äндö*, *ѓr'äндa*. Богат репертоар на архаични црти има во флексијата, како, на пример, дативот во еднината и во множината, остатоци од промената на членот, сп. *човекаï'оðo*, *човекуï'ому*, заменката **sъ* во формата *соj*, и др.

Посебно на ова подрачје најмногу доаѓаат до израз поновите балканизми, какви што се: губењето на предлогот *во*, употребата на предлогот *на* за изразување на двата објекта, сп. *Го в'иде на ч'овеко*, *Му р'ече на ч'овеко*. Заменските клитики преземајќи ја граматичката функција за објектот, тие ги загубиле во многу случаи признаците за категориите род и број, сп. *Му р'ече на ч'овеко*, *Му в'икна на ж'ената*, *Му се нал'уши на д'еците*. Вербалната флексија наполно се балканизирала, зашто со загубата на *л*-партиципот наполно се загубиле сложените форми што се образуваат со него (перфектот, плусквамперфектот, потенцијалот и др.), а нивната функција ја презеле формите со ‘има / нема’ и со ‘сум’+*n/ñ* формата, а модалните значења ги покриваат формите со *ќе*.

Сето костурско-корчанско подрачје го карактеризираат неколку иновации што останале во рамките на овој терен. Меѓу нив како најкарактеристични ни се предлагаат именските образувања на *-тиje* од типот *жен'еïјe*, *клан'аïјe*, множинската наставка *-нишча* кај именките од

среден род: *морјен'иича, џолен'иича*, во глаголската флексија суфиксите -в- и -ив- за образување на несвршени од свршени глаголи, сп. *куїва / куйви, за'одви, на'ожва / на'ожви – заборав'ива, оздрав'ива* и др.

Според рефлексите на **q* и вокалните **γ*, **ɿ*, и на овој терен се изделуваат неколку помали говорни индивидуалности.

9.2.5.1. Со своите архаизми и балкански архаизми посебно се изделува *корчанскиот говор*, кој го репрезентираат само две села: Бобошица и Дреновени. За **q* овде имаме /a/ или секвенци со назал /an/ и /am/, последнава пред лабијален консонант, сп. *рака, замби, ѓранди*, место **γ* – /ap/: *варба, џарси*, место **ɿ* – /al/: *вална, салса*. Меѓу иновациите него го карактеризираат замената на /x/ со /j/ на крајот на слогот во ред случаи, сп. *р'ајци, р'екој, рек'ојме* (рекох, рекохме), и посебно стабилизиранот акцент на пенултима како завршен резултат од костурско-тиквешката тенденција, сп. *ж'ена – жен'аја, џланин'аја, р'екој – рек'ојме*, и во синтагмите: *мајк'а-ми, с'ин-ии : син'ови ; синовий-и-ми*.

9.2.5.2. На пошироката костурска област **q* и вокалните **γ*, **ɿ* се континуирале како во другите јужни дијалекти – во /ă/ или /ān-ām/, /āp/, /ăl/: *р'ака, ѓранди, замби, џарси, вална*.

Во северниот дел на костурското подрачје, на пограничјето со централните говори на еден тесен појас се јавува иницијален акцент, што претставува посебна карактеристика за овој регион, на пример: *йл'анинайа, м'осијовије*, и во акцентски целости: *В'икнейи-ѓо* (с. Ошчима).

9.2.5.3. Во најјужниот дел на костурското говорно подрачје, во областа Костенарија и во дел од областа Нестрам, носовката **q* се рефлектирала во /ān/ и /ām/: *р'ака, ѓранди, замби*, додека **γ* се развило во двофонемната секвенца /ep/, која се реализира како [er], сп. *ѓерне, зерно, серце*.

Ако треба да се изрази степенот на архаизмите, на грцизмите во лексиката и на балканскиот говор, тогаш за овој говор можеме да зборуваме само со *naj*. Во него се пази и фонемата /x/, доста е голем бројот и на лексеми со лексикализирана редукција на /o/ во /y/, поретко и на /e/ во /u/.

9.3. Третата група ја сочинуваат *северниите говори*, кои ја опфаќаат областа на пограничјето со српската јазична територија. Јужната нивна граница допира приближно до линијата Тетово – Скопје – Свети Николе (малку нешто појужно) – Пробиштип. На овој терен се вкрстуваат поголем број изоглоси на појави чие иновационо огниште се наоѓа на српската територија, и на црти зародени на македонскиот јазичен ареал. На северниот дел на областа завршуваат јужните изоглоси на континуантот /lu/ место вокалното **ɿ* во позиција зад дентали, сп. *длуѓо, слуза, џлуче*, на палаталното /ʎ/: *иље, зеље, ињ'ада*, наставката -у во општата форма кај именките на -а : *жену, љиву, наставката -оѓа* во заменско-придавската

парадигма: *шоѓа, ъеѓа, саќ доброѓа коња*, потоа множинската наставка *-e* кај именките на *-a* : *куќе, убаве ъиве*, и глаголските флексивни морфеми *-мо* во 1 л. мн.: *имамо, -в* во 3 л. мн. на презентот: *они имав, -ше* во 3 л. мн. на аористот: *рекоше*, и др. Нешто појужно во правецот што го оцртавме погоре поминуваат изоглосите на континуантот */ă/* место **ъ* и **ь*, сп. *дăи, дăн*, рефлексот */у/* место носовката **Q* : *зуби, рука* и место вокалното **l* : *вук, жууio, кук*, и др. Северните говори, како што гледаме, ни се претставуваат како типични преодни говори.

Нивната внатрешна диференцијација во голема мера била условена од соседството на двете други македонски наречја.

Во источниот дел на северните говори (во Кумановско, Кратовско, Кривопаланечко) повеќе се чувствува присуството на источномакедонски особености. Парадигматскиот акцент, употребата на една членска морфема *-ăи*, удвоувањето на предлогот *со* – *са*, поствербалната употреба на заменските клитики, и не само тие, североисточните говори ги доближуваат до источното наречје.

Во западниот дел од северните говори (во скопско-чрногорскиот и вратничкиот полошки говор) акцентот е западномакедонски – фиксисран. Во овие говори се губи интервокалното */v/*, се испушта помошниот глагол во 3 л. на перфектот, се употребува троен член. Речениците можат да почнуваат со кратка заменска форма, сп. *Гу виде женууи, Га фана юешилайи*.

На полошкиот дел бројот на западномакедонските особини е уште поголем особено на појасот околу градот Тетово.

10. Процесот на дијалектната диференцијација на македонскиот јазик може да се следи уште од XI век. Тој започнува заправо истовремено со појавата на првите иновации. Со дефонологизацијата на еровите (**ъ, *ь*) и со замената на јаките **ъ* и **ь* во */o/* и */e/* на северното пограничје и на крајниот југоисток спрема бугарската јазична територија останува еден појас непокриен со новите резултати. Тука започнува веќе формирањето на преодни говорни појаси меѓу македонскиот и бугарскиот на исток и македонскиот и српскиот на север. Тие појаси подоцна постепено ќе се пополнуваат со повеќе црти. Во северните говори ќе навлегуваат иновации од север и од југ и тука ќе се вкрстуваат, а на источното пограничје ќе се испреплетуваат изоглоси на појави зародени на бугарските иновациони огништа, а од друга страна на исток ќе продираат црти формирани на македонскиот терен, како што е случајот со континуантот */o/* од **ъ* во одделни морфеми, или рефлексот */a/* за **Q*, замената на **е* со */e/*, депалatalизацијата на консонантите, и други, во некои западни бугарски дијалекти.

Како последица на загубата на еровите внатре на македонската територија се јавиле истовремено две иновации. По испаѓањето на слабиот **ъ(ь)* во групите **сувъ-*, **гувъ-* во западниот дел на македонскиот ареал сонантот *v*, секако во тоа време уште билабијален, преминува во */y/*, додека

во источните говори во секвенците *цв* и *св* се развиил секундарен вокал, кој ги раздвоил консонантските групи коишто биле тешки за изговор. Така се добиле две вредности: *цу-*, *су-*: *цушии*, *осуни*, во западните, и *цав-*, *сав-*: *цавии* – *цавие*, *осавне* – *осамне*, во источните. Овие се секако меѓу најстарите диференцијални црти на македонскиот терен.

Во XII–XIII век на македонскиот терен се јавува цела серија промени како во областа на фонологијата, така и во флексијата. Меѓу фонетските промени, кои најмногу оставиле траги на дијалектното дробење на македонскиот јазик, спаѓа, без сомнение, деназализацијата на носовките **q* и **ç*. Втората се совпаѓа со **ě* (= јат), што претставува посебност на македонскиот по однос на бугарскиот, а вокалот **q* во разни региони на македонската територија се рефлектира различно: или се задржува неговиот темен изговор – */ă/*: *răka*, одн. *rânka*, каде што се задржал назалниот призвук подолго време (во сушко-височкиот и костурскиот), или **q* се преточува во еден од другите вокали во системот – */a/* на поширок ареал во средишниот дел на Македонија: *raka*, – */o/*: *roka* во малореканскиот, – */y/*: *рука* во северните, или пак таа развила нови дистинкции и дала нови вредности: */å/* – отворено *o*, кое го задржува признакот лабијалност, но како суштествен се јавува степенот на отворот, сп. *râka* во дримколско-голобрдскиот и во други пунктови на западната периферија што ги спомнавме порано; */ä/* – отворено *e*, кое има повисок степен на отвор од */a/*, но поради тоа што во вокалниот систем на дадениот говор нема друг преден вокал од широкиот отвор повишениот отвор е редундантен. Со новите вокали ниската фонема */a/* добила свои парници и се образувале три нови корелации: */a ~ å/* во едни говори, */a ~ ä/* во други, одн. */a ~ ä/* во говорите каде што се задржал темниот изговор. Во крајна линија место вокалот **q* на македонскиот терен сме добиле вкупно девет различни резултати: */ă/*, */ăñ - ãm/*, */a/*, */ah - am/*, */å/*, */åñ - ãm/*, */ä/*, */o/*, */y/*.

Во врска со носовката **q* има уште две појави релевантни за дијалектната диференцијација. Пред почетното **q* се јавиле два протетички гласа: */j/* во западниот дел, сп. *jažlen* и */v/* во источниот: *važlen* – *vâžlen*. И второ, од познатото мешање на носовките во западните говори се запазиле траги, сп. **jē > *jq : jásik, jásik, jósik, jásik*, додека во источното наречје место секвенцата **jē* имаме *(j)e*, сп. *(j)ežik, (j)ežírva*, итн.

Во односниов период – до XIII век во рамките на македонскиот јазик се извршиле уште ред промени и фонетски и морфолошки, кои оставиле видни траги и врз територијалното расчленување негово. Во вокализмот врз дијалектното членење многу придонесле и рефлексите на вокалните **j*, **g*. Во повеќето говори вокалниот дел на континуантите на **j*, **g* совпаднал со рефлексот на **q*, така што се ширел бројот на примерите со новите вокални фонеми. Во текстовите од односниов период наоѓаме примери што укажуваат и на редукцијата на неакцентираните вокали, една важна иновација, која ја продлабочила дијалектната диференцијација особено во јужниот дел на македонскиот дијасистем. Најверојатно во тоа време се

оформиле во главни црти и акцентските системи во дијалектите. Во консонантизмот започнал процесот на дефонологизацијата на меките парни сонанти и губењето на мекоста воопшто. Бројни иновации се јавиле и во граматичката структура на јазикот. Се забележува тенденција за диференцирање на наставките *-ove* и *-ovi* – првата превладува како дативна во западните говори, а втората се наложува во множината, сп. денеска во дебарските говори: *татико(в)e* (дат.) и *синови* (мн.). Кај глаголите како иновација се оформува наставката *-me* во 1 л. мн. и *-le* во множината на активниот партицип: *бile* (: *били* – во источните говори). Во 3 л. едн. почнува да се испушта *-ī*.

Така, кон крајот на XIII век веќе биле оцртани основните дијалектни групи во Македонија. Со подоцнежните иновации процесот на дијалектното членење само се продлабочувал, но во рамките на веќе зацртаните, негде и оформените територијални единици.

Во XIV век, како што спомнавме, се засилува српското јазично влијание со ширењето на српската држава и со поместувањето на нејзиниот центар кон југ, и во резултат на тоа влијание се зацврстуваат фонемите /ć, ţ/.

Уште повеќе процесот на дијалектно членење се продлабочува од XVI век, кога започнува во западните и во северните говори дефонологизацијата на /x/ и губењето на ред консонанти во интервокална позиција, меѓу кои особено /v/. Како последица се јавуваат нови односи меѓу вокалите, а како резултат се јавуваат редица дифтоншки секвенци и фонетски долги вокали, за кои спомнавме порано. Но сега да истакнеме дека овие нови процеси повеќе го засегнале западното наречје и некои југозападни говори.

По овој начин западните говори се здобиле со нови диференцијални особини и уште повеќе се оддалечиле од источното наречје, но истовремено и во рамките на западното наречје дошло до поголемо диференцирање меѓу поодделни локални говори.

11. Резимирајќи го досега описаното можеме да ги формулираме следниве констатации.

– Дијалектите на македонскиот јазик се чуваат доста добро. Најдобро дијалектната реч е сочувана во областите под Грција и во македонските оази во Албанија, каде што нормираниот јазик не е во поширока функција. Во Република Македонија во повоениот период, особено во последните две децении под влијание на литературната норма се забележува во поголемите центри еден виден процес на унификација. Генерациите што завршиле македонски школи во голема мера го владеат литературниот стандард, иако нивната синтакса и лексика сè уште носат белег на родниот дијалект.

– Најголема дијалектна диференцијација има на јужната и западната периферија, на пограничјето со албанскиот, грчкиот и влашкиот јазик. На пограничјето со српскиот јазик бројни дијалектни црти навлегле подлабоко на македонскиот јазичен ареал и се формирал еден појас на типично

преодни говори. Преодот меѓу македонскиот и бугарскиот јазик е значително поблаг во однос на северната граница.

– Процесот на дијалектната диференцијација во Македонија започнал уште со првите иновации, кои можат да се следат од XI век наваму. Основните контури на денешните македонски дијалекти доста се видни уште на преломот од XIII во XIV век. Еволуцијата на многу процеси започнати подлабоко во минатото продолжила и подоцна, а некои се наоѓаат уште во тек, уште се незавршени.

– Во голема мера врз дијалектното членење на македонскиот јазик придонесле балканските несловенски јазици, во помала мера и српскиот. Најголема дијалектна диференцијација е извршена во областите со мешано население – македонско и немакедонско, во западна и во јужна Македонија, каде што има најголем степен на интерференција, бидејќи населението во тие краишта е двојазично, негде и тријазично.

– Најдлабоки траги врз диференцијацијата на македонскиот јазик оставил акцентот. Ред дијалектни појави во областа на дијалектниот вокализам се условени од местото на акцентот, на пример, редукцијата на ниските вокали во јужните дијалекти, прегласот на /a/ во /ă/ или /el/, исто така во јужните и во југоисточните дијалекти, реализацијата на јат /ă/ во корчанскиот, сушко-височкиот, гоцеделчевскиот и разлошкиот говор. Во охридскиот и во полошкиот постои разлика во реализацијата на /a/ во зависност од местото на акцентот. Во акцентиран неиницијален слог во тие говори /a/ се неутрализира со изговорот на фонемата /ă/. Во повеќе говори (прилепскиот, дебарскиот, нестрамскиот, серско-лагадинските) под акцент вокалите /el/ и /o/ имаат затворени алофони [e, o], а во други говори вокалот /ă/ се изговара во неакцентирана позиција поотворено [a], така во северните и во серско-лагадинските. Најверојатно акцентот придонесол и во двојната рефлексација на *q во повеќе западни говори, сп. *rāka*, *ăătă* : *обрач*, *ăărađ*, *желад*. Во реканскиот торбешки говор имаме две реализацији на континуантите на *q и вокалните *r, *l, сп. *ăătă*, *ăătăoătă* : *н'a-ăătă*, *căńce* : *н'a-сăńce*, *vărbă* : *н'a-варба*.

Вокалните системи на македонскиот доста се зависни и од консонантското соседство. Под влијание на меките консонанти е извршен прегласот на /a/ во /ă/, /el/ во југоисточните и во некои јужни говори, на пример во корчанскиот, во поограничена мера и во костурскиот. Во вевчанскиот говор (Струшко) зад лабијална согласка носовката *q и вокалните *r, *l, се рефлектирале, видовме, во лабијализирано /ă/. По испаѓањето на консонантите /x, v, j/ и некои други во поограничен степен, во интервокална позиција во западното наречје се образувале нови вокални секвенци, потоа се јавиле цела серија дифтонзи [ej, aij, oij, yj, -ja, ie, jo; e:, o:, a:, y:, ye], се образувале нови фонетски должини [i:, e:, a:, o:], се јавиле промени во структурата на слогот, дошло во ред случаи до скратување на збороформите, сп. *воденица* > *водеинца* > *водејница*, *ăоловина* >

йолојна, невесиा > неесиа > не:сиа > несиа, ӯроѓори > ӯроѓоори > ӯроѓо:ри > ӯроѓори.

Влијанието на вокалите врз консонантите е доста ограничено. Нешто малку придонесле за палатализацијата предните вокали, сп. *ракија : рак'ија // раќија, лаѓи : лаѓ'и // лаѓи*, како и за неутрализација на /l/ и /л/. Во серско-лагадинските говори пред предните вокали сите тврди консонанти леко се палатализираат.

– Во дијалектните фонолошки системи на македонскиот значително е поголема диференцијацијата на вокалите отколку на консонантите. Побогати се оние вокални системи што се наоѓаат на јазичната периферија, посебно на западната и на јужната на допирот со несловенските јазици. Во тие системи бројот на вокалите варира од 6 до 8. Најчести промени се вршени кај отворените вокали, на пример, редукцијата во јужните дијалекти.

Разликите во дијалектниот вокализам се доста стари. Погоре спомнавме дека најмногу за промените во инвентарот на вокалните фонеми придонесле назалот **q* и вокалните **y*, **j*. Место **q* наоѓаме цела редица континуанти /y, o, a, å, ã, åñ - åm, åñ - åm/. Исто така и за вокалното **j* /j, ål, lâ, lu, al, ål, ål, ol, y, å, ål/.

Консонантизмот е релативно поустојчив. Кај сонантите промените повеќе биле насочени кон ликвидација на диеноста и тој процес се наоѓа уште во тек во повеќе дијалекти. Кај опструментите повеќе промени се извршиле во потсистемот на африкатите и кај веларите. Кај африкатите изразена е тенденцијата за пополнување на потсистемот (со *u* и ново *s*, негде и со палаталниот пар *č-ž*), а кај веларите за упростување на потсистемот (со губењето на *x*). Не е наполно сталожен во некои региони на дијалектниот јазик ни потсистемот на уснените опструенти, бидејќи фрикативното /f/ уште фонолошки не е стабилизирано.

– Дијалектната граматика е нешто поуедначена во споредба со фонологијата.

Во именската флексија македонските дијалекти се разликуваат пред сè по однос на формите за изразување категоријата определеност, по однос на формите за објектот, по некои граматички морфеми, и во повеќе случаи по морфонолошки појави. Во дел од источните македонски говори запазени се и акцентски алтернации. Поголема диференцијација покажуваат заменките. Разлики постојат и во инвентарот на формите и на одделни системи, на пример, кај демонстративните заменки, и во морфологијата на личните заменки.

Во глаголската флексија поголема разнообразност наоѓаме во граматичките морфеми, во инвентарот на формите, во однос на дистрибуцијата на старите и новите глаголски форми, особено во партиципските конструкции и форми.

Добар дел од разликите во флексијата се должат на фонетски промени што ги засегнале и флексивните морфеми. Колку далеку можела да се

измени морфемската структура во одделни говори поради фонетски процеси најилустративно ни го покажуваат наставките за 1 л. едн. и во множината во сите лица во аористот и имперфектот. Во говорите каде што /x/ се загубило или се изменило во друга фонема, со нејзините промени се менувал и фонемскиот состав на морфемите. Така, на пример, во 1 л. едн. во македонскиот дијалектен јазик ги наоѓаме формите од ‘рече’: *рекох, реко, реку, рекоф, рекок, рекој*, онака како што се заменувало /x/ – со *φ*, *в-ф*, *j*, *к*. Меѓутоа, процесот не застанал само на тоа. Поради настанатите омонимии со разни други форми се јавиле верижни промени, во кои биле вклучени и други граматички фактори.

Важна улога во глаголската флексија, па и воопшто во граматиката, одиграла аналогијата. По аналогија се создадени во редица дијалекти сума промени.

– Македонскиот јазик силни промени претрпел и во лексичкиот состав, како и во зборообразувањето. Дијалектната лексика особено била подложена на промени и диференцијација под влијание на балканските јазици, пред сè на грчкиот, но особено многу под влијание на турскиот. Некои од иновациите го покриле сиот македонски јазичен ареал, но добар број останал во рамките на одделни локални говори и станал негова карактеристика. Во јужните говори, нешто и во западните, најмногу се напластиле туѓојазичните лексеми. Но од друга страна во тие говори и најмногу се запазиле словенски лексички елементи, кои на другата македонска територија биле истиинати.

Слична е состојбата и во зборообразувањето. Некои суфикси од туѓо потекло станале дијалектна особина на повеќе говори, на пример *-уле* со дериватите.

ЛЕГЕНДА КОН КАРТАТА

9.1. *Западномакедонско наречје:*


- 9.1.1. Централни говори;
- 9.1.2. Западни периферни говори;
 - 9.1.2.1. Горнополошки, дебарски, струшки, охридски и преспански говори;
 - 9.1.2.2. Дримколско-голобрдски говор;
 - 9.1.2.3. Вевчанско-радошски говор;
 - 9.1.2.4. Малорекански (галички) говор;
 - 9.1.2.5. Рекански (жировнички) говор;

9.2. *Југоисточно наречје:*

- 9.2.1. Штипско-струмички говори;
- 9.2.2. Тиквешко-мариовски говори;
- 9.2.3. Малешевско-пирински говори;
- 9.2.4. Јужни говори;
 - 9.2.4.1. Солунско-воденски (долновардарски) говори;
 - 9.2.4.2. Серско-лагадински говори;
- 9.2.5. Костурско-корчански говори;
 - 9.2.5.1. Корчански говор;
 - 9.2.5.2. Костурски говор;
 - 9.2.5.3. Нестрамско-костенаириски говор;

9.3. *Северни говори*

ДИЈАЛЕКТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК



ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ

На македонската јазична територија можат да се изделат *три основни дијалектини групи*.

*
* *

I. Посебна дијалектна целина претставуваат говорите во Западна Македонија во литературата познати како *западномакедонски* говори или *западно наречје*. Нив ги сврзуваат повеќе од триесетина фонетско-фонолошки и граматички особености, кои се јавуваат истовремено и како диференцијални црти по однос на говорите во Југоисточна Македонија. Такви диференцијални црти од фонетиката се:

1. замената на групата *svъ во цу : *циӯӯ, цуӯи(ӯ)*, *расциӯӯи*;
2. замената на *зvъ со sy : *суннӣ, сункӣ, сумкӣ*;
3. преодот на *svъ во су : *осуна, осунување*;
4. промената на *ě во e во сите позиции, и зад согласката ц: *цена, цедило, цейи, цевка*;
5. остатоците од некогашната замена на *jо со *јѣ : *јазик, јатрва, јачмен, зајак, одн. јозик, јазик, јазик итн.*;
6. појавата на протетичко j пред рефлексот на иницијалното *q : *јаже, јатток, јаглен, одн. јоже, јаже* во поодделни говори;
7. потоа третосложниот акцент: *вод'еница, воден'ицатиа, воден'ицава*;
8. и неговиот синтагматски карактер: *н'e-дојде, не-с'e-зледа, не-з'o-сака, не-му-с'e-зледа* и сл.;
9. јасниот изговор на неакцентираните вокали;
10. губењето на интервокалното e: *Јоан, осноа, јаор, биол, стиловој*;
- 11–12. отсуството на гласот x и неговата замена со ф(в) пред консонант и на апсолутниот крај на зборот: *јавна, бефтие, чевли, нивно - нифно, шифтија, офка(ӯ), врф, траф*;
13. и промената на спирантите с, з, ш пред ц, ч преку х во ф(в): *мофче, круфче, зрофче, мафца, трафци* (од *тарасе*).

Повеќе црти има и од областа на морфологијата, синтаксата и зборообразувањето:

14. кај именските зборови треба да се одбележи разликувањето на општата од номинативната форма кај личните и роднинските имиња од машки род што завршуваат на консонант, на -о и -е : *Стијан – со Стијана, Марко – на Марка, штийко – на штийка му, Крстие – на Крстиешиа, баше – од баштија*;
15. множинската наставка -ови > oj > oj: *волови (олови), долој, стиловој, клучој (клучеви)*;
16. тројниот член: *човекоӣ, човеков, човекон; женатиа, женава, женана; дейштио, дейшево, дейшено; лужтие, женитие, децашиа итн.*:

17. личната заменка за 3 л. *ттој* (*ттоа*, *ттое*);
18. кратката множинска заменска форма *и : и* виде *лужето*;
19. дативната форма за женски род *нејзе* (*нејзи*, *нези*), од која е образувана и посесивната *нејзин* (*незин*);
20. употребата на синтетичката дативна форма кај заменките: *мене ми*, *тебе тши*, *нему му*, *нејзе - нејзи и (је)*, *нам ни*, *вам ви*, *ним - ними им*, *кому*, *некому*, *никому*, *дем. овему*, *онему*;
21. и кај личните и роднинските имиња од машки и женски род: *Стојану*, *Марко(в)e* или *Маркошту*, *Пејре(в)e* или *Пејрешту*, *Илију*, *Мари* или *Маре*, *шашко(в)e*, *шешки - шешке* и сл.

Во глаголскиот систем се јавуваат како дијалектно-диференцијални за ова подрачје:

22. наставката *-и* во 3 л. едн. на сегашното време: *имаи*, *носи*, *јадеи* (*јади*);
23. обликот *се* во 3 л. мн. од глаголот ‘сум’;
24. партиципската форма *донесол* (: донел во северните и југоисточните говори);
25. широката употреба на конструкциите со ‘има / нема’ и глаголската придавка во среден род: *има работено*, *имаше работено*, *имал работено*, *ќе има работено*, *ќе имаше работено*, *ќе имал работено*;
26. честата употреба на формите од типот *е дојден*, *беше дојден* (глаголската придавка од непреоден глагол со формите од помошниот глагол ‘сум’);
27. на целото западно дијалектно подрачје предлогот **въ* се среќава само во формите *в*, *во* : *во Скопје*, *в град*, *в село* (или *ф село*);
28. предлогот *со* не се удвојува: *со сила*, *со мака*;
29. додека *врз* не се употребува воопшто;
30. поголем дел од овие говори го познаваат и предлогот *кон*;
31. а *од* може да се употреби и за исказување посвојност: *дешето ои сесира ми*, *куќата од мајка ми*;
32. од суфиксите само за западното наречје е карактеристичен деминутивниот *-уле*, кој може да се комбинира и со некои други деминутивни суфикси (*-че+уле*; *-це+уле*) : *дештуле*, *женчуле*, *крфчуле*, *брадичуле*.

Бројот на синтаксичките особености не е голем, но тие се доста забележливи.

33. Најкарактеристична особеност е местото на кратките заменски форми: тие по правило стојат пред глаголот дури и во почетокот на реченицата: *го викнав него*, *му реков Марко(в)e*;
34. во 3 л. во сложените глаголски форми со ‘сум’ помошниот глагол се губи редовно: *ттој дошол*, *тше дошел*, *ќе дошол*, *ќе дојдел*;
35. презент од перфективен глагол со повторливо значење во независни реченици овде не се употребува;

36. употребата на двојниот објект во западното наречје е регуларна појава.

Не е мал ни бројот на лексички и фразеолошки особености со кои се разликуваат западните говори од југоисточните и северните, но тута нив не ги земаме предвид, бидејќи не сме во можност да ги одредиме поблиску нивните изоглоси.

*
* * *

II. Втората дијалектна група ја репрезентираат говорите во источниот и јужниот дел на географска Македонија, или *југоисточно наречје*. Во оваа група влегуваат говорите што се наоѓаат јужно од линијата Скопје – Св. Николе – Злетово, вклучувајќи ги тука и солунско-воденските говори во Егејска Македонија и македонските говори во Пиринска Македонија.

1. Во сите овие говори место старата група **сув* има вредност *џав-* (*џаф-*) : *џафије, преџафијело;*

2. место **зув* има *сво-* : *своне-свони;*

3. и место **svъ - сав-*, одн. *сам-* : *осамнало - осавнало, самнушка;*

4. групата **сѣ* е заменета во овие говори со *ца* : *цаде, цало, цаје, цалина;*

5. на ова подрачје не среќаваме остатоци од мешањето на носовките, што значи југоисточните говори не ја познавале оваа појава, сп.: *език, ечмен* или *ичимен, ече, ейрва, заек;*

6. пред рефлексот на почетното **q* како протетички глас овде се развило *: вајлен, вайлок, вайпор, одн. вайлок, вайпор,* и др;

7-8. акцентот по место е неопределен: може да стои на секој слог со помали ограничувања во некои говори и кај некои категории зборови, па следствено тој нема ни синтагматски карактер;

9. во овие говори акцентот во голема мера влијае и врз артикулацијата на вокалите: неакцентираните вокали обично се пократки и позатворени, а во јужниот дел од југоисточното наречје тие дури и преоѓаат во соодветните затворени гласови, сп.: *ѓол'ем* или *ѓул'см; м'есец* или *м'есиц;* *кол'ибатиа, кул'ибатиа* и др;

10. интервокалното *в* се пази редовно во сите југоисточни говори: *ѓоведар, јавор, ѓлава, јазовец;*

11. а на поголемо пространство од ова подрачје егзистира и фонемата *x:* *бех, кожух, бехме;*

12. таму пак каде што овој глас се загубил имаме поинаков резултат отколку во западното наречје: на крајот на зборот обично се губи без трага (*ме, вр, кожу*), а пред консонант до колку не се загубил сосема, тој е заменет со *j: чејли, нијно;*

13. поинаков резултат во однос на западните говори овде има и место консонантите *s, z, щ* пред африкатите *ч, ц:* тие обично се пазат неизменети: *мосче, масца, месце,* или пак првите два гласа се измениле во *ш: моишче, крииче,* како *круишче, пушче.*

Југоисточните говори од западните знатно се разликуваат и по морфолошко-синтаксичките особености.

14. Кај имињата од машки род овде се генерализирала номинативната форма и како *casus generalis*: *Јован – на Јован, сос Јован; Марко – на Марко; Миле – на Миле*;

15. едносложните именки од машки род во множината завршуваат на -ове: *волове, столове, вирове, кл'учове*;

16. членски форми на -ов и -он нема;

17. како лична заменка за 3 лице се употребува само *он* (*она, оно, они*);

18. кратката акузативна форма од 'они' гласи *ѣи*;

19. посесивните заменски форми за 3 л. женски род се употребуваат без партикулата *-зи* (-зе): *нејн, нејна, нејно, нејни*;

20. дативниот однос се исказува редовно со *на* и кај заменките: *на мене ми, на штебе ѹши, на неѓо му, на нас ни, на коѓо му рече*;

21. и кај личните имиња: *рече му на Стюјан, на Марко, на Мара*;

22. во 3 л. едн. на сегашното време на целото југоисточно подрачје отсуствува наставката *-ш*: *вика, сече, носе - носи*;

23. 3 л. мн. од глаголот 'сум' гласи *са*;

24. место западномакедонскиот облик *донесол, (донасла, донесле)* овде имаме *донел (донела, донеле)*;

25. формите од конјугацијата со 'има' се среќаваат во овие говори доста ретко, особено оние во составот на кои влегува глаголот 'сум' или партикулата 'ќе';

26. необични се исто така и конструкциите од типот *е дојден, беше дојден, бил дојден*;

27. кај предпозите треба да се истакне употребата на у место стариот предлог **у*: *у єрай, у село*;

28. удвојувањето на *со* – како *сос (сус)*: *сос нош, сос рака (сус рака)*;

29. употребата на предлогот *врз*, кој може да се сртне негде и во обликов *врес*: *врз камен, врз неѓо, или: ўадна врес камено*;

30. отсуството на *кон* (или пак се употребува мошне ретко);

31. предлогот *од* овде не врши присвојна функција; присвојноста се изразува исклучиво со *на*;

32. од суфиксите како диференцијален белег меѓу југоисточните и западните говори се истакнува деминутивниот *-уле* со дериватите *-чуле, -улче*, за кој веќе нагласивме дека е ограничен само на западното наречје, додека во југоисточните говори не се среќава;

33. во врска со местото на кратките заменски форми во југоисточните говори има едно ограничување: тие не можат да стојат на почетокот на реченицата и обично идат зад глаголот: *караа се, рече му на Марка, расийа се работаша*;

34. во нив сè уште се пази, иако не доследно, помошниот глагол во 3 лице во перфектот: *он е донел, они са донеле (донели)*, или во сложените форми од типот *ќе е донел, работашел е бил, ќе е изгнал бил*;

35. интересна е во ова наречје и употребата на перфективен презент во независни реченици со повторливо значење. Сп.: *Штом флезе баичаиа фкаичи, дейтейто се уилаши, земе книгата и зафана да работи* (Берово). Во западните говори во такви случаи се употребуваат формите со *ќе*, особено обликот за идно-минато време;

36. и најпосле треба да ја одбележиме во говорите во Југоисточна Македонија недоследната употреба на двојниот објект.

*
* *

Границата меѓу Југоисточното и западното наречје оди приближно по долината на реката Пчиња (јужно од с. Горно Коњари), Вардар и Црна. Во тој правец поминуваат изоглосите на најголем број од дијалектните особености што беа приведени погоре.

Во крајниот југозападен дел од нашето јазично подрачје – меѓу Корча, Преспанското и Островското Езеро, се испреплетуваат црти што се карактеристични и за западното и за југоисточното наречје, па иако овие говори (костурско–леринските) на некој начин се како преодни меѓу југоисточното и западното дијалектно подрачје, сепак според новите сознанија (в. стр. 9), спаѓаат во југоисточното наречје.

*
* *

III. Една дијалектна целост сочинуваат говорите во Северна Македонија, т.н. *северномакедонски говори*. Во оваа група влегуваат поточно говорите во северните полошки села и во Скопска Црногорија, а во Североисточна Македонија говорите во Кумановско, Овчеполско, Кратовско и Кривопаланечко. На север тие граничат со српската јазична територија на целиот појас од Шар Планина па до бугарската граница. На еден тесен простор се допираат и со бугарските северозападни дијалекти. Од другите македонски говори северните се разликуваат со околу четириесет и пет–шест фонетски и граматичко-структурни особености.

Диференцијални фонетски црти се:

1. изедначувањето на етимолошките ерови во еден глас - *ă* : *бачва, дăи, зăvre, пећăк; дăн, лăн, койăл, конăц, јарăм, оцăйи*;
2. вредноста *ă* место секундарната полугласка во сите позиции: *лăже, мăгла, мăска; бисиăр, већăр; осăм, седăм; тăкăл, пекăл, рекăл*;
3. развојот на **vъ, *vь* во *у* : *иде у Скoйje; унесe, улезe, унуӮра, или унук, удовица, удовăц;*
4. замената на **q* со *у* готово во сите позиции: *мука, рука, обруч, юнуда, на руку, иду – иđу, сољу, имау (имаў, имав);*
5. замената на старото вокално **l* со *у* : *вуна, вук, јабука, жуӮо, кук, юно, спузне;*
6. а зад забновенечна согласка со *лу* или *лă* : *длуӮо, слуза, слуба, односно длăгo, слăза, слăнце, тăлăче (клăче);*

7. непрегласеното *a* во *трува* и обликот *ора* (*орраф*);
8. широкиот изговор на акцентираниите *e, o* : *бело, леѓа, месо, мера; коса, некога, еса, звица, јжиста, съва, тъжи;*
9. отсъството на протетичко *v* во примерите како *ујко, ујна;*
10. чувањето на мекото **n'* пред предна самогласка: *њива, књига, љеѓа, љеѓово;*
11. чувањето на старото меко **l'* во сите позиции: *љубици, недеља, кошуља, тълье;*
12. прејотацијата на иницијалното *e* : *јеш, јелен, језик;*
13. губењето на гласот *x* во сите позиции: *ладно, соа, дуна, љино, тра, сирома;*
14. јотувањето на групата *l+j* во случаите од типот *зеле, коле* (во јужниот појас од оваа област: *зеле, коле*);
15. пазењето на консонантската група *bn*: *дебне, себне;*
16. дисимилијата на *mн* во *ml*: *млодо, млозина;*
17. промената на *mj* во *mъj*: *земња, ламња;*
18. и полузвучниот изговор на крајните звучни согласки: *дуђ, длăќ, музјс, суд* и др.

Знатен е бројот и на морфолошко-синтаксички особености и црти од областа на зборообразувањето:

19. именките на *-a* множина образуваат со наставката *-e* : *јабуке, куќе, судије;*
20. како и атрибутските зборови кога се употребени со овој тип именки: *ѓолеме куќе, беле кошуље, црне сливе;*
21. именките од среден род на *-e* множина образуваат обично со наставката *-ики* (-*иќи*): *тилики - тилиќи, прасики - прасиќи, шелики - шелиќи;*
22. избројана множина со наставката *-a*;
23. единствено во овие говори во Македонија се пази разликата меѓу општата и номинативната форма кај одушевените именки од машки род што завршуваат на консонант: *човек – човека, со атрибутски збор: добар човек – доброѓа човека.*

Од другите македонски дијалекти северните говори ги изделуваат уште:

24. заменките *сваки* (*свакоѓа, свакакќв*);
25. заменските форми *њојзе, њојно* (спрема *нејзе, нејзино - нејно* во другите наши говори);
26. кратката заменска форма за женски род *ѓу* (поретко *ѓа*);
27. потоа формите *њеѓа, ѓа;*
28. како и наставката *-оѓа* : *свакоѓа, некоѓа, никоѓа, доброѓа, итн.,*

а кај глаголите:

29. изедначувањето на презентската основа во сите лица: *вика*, *вика-в*; *носи*, *носи-м*, *носи-в*; *иде*, *иде-м*, *иде-в*, покрај *носу*, *иду*, одн. *ношу*, *иду* во 1 л. едн.;
30. множинската наставка *-мо* : *имамо*, *носимо*, *сечемо*;
31. наставката *-в* (ј) во 3 л. мн. на сегашното време: *имав*, *носив*, *идев*, одн. *имај*, *носиј*, *идеј*;
32. имперфектно-аористните наставки за 1 и 2 л. мн. *-смо*, *-сїе* покрај *-мо*, *-шїе* : *викасмо*, *викасшїе*, покрај *викамо*, *викашїе*;
33. наставката *-ше* во 3 л. мн. во аористот: *рекоше*, *дојдоше*, покрај *рекоа*, *дојдоа*;
34. образувањето на конструкциите од типот *шїеше* (*ќеше*) да иде, *шїеше* (*ќеше*) да работи;
35. или *шїел* (е) да иде, *шїел* (е) да работи, одн. *ќел* (е) да иде;
36. партиципската наставка *-ја*, која се употребува во еден дел од ова подрачје: *дојша* (и *дошаша*, *дошаја*), *имаја*, *носија*, покрај *дошал*, *имал*.

За овие говори карактеристична е и употребата на предлозите:

37. уз: *пројде уз куќу*, *оишашал уз реку*, *уз њеѓа пројде*;
38. више : *замина више село*, *више йуї се накачи*;
39. *шїоз*: *пројде шїос село*, *шїоз њиву идеше*;
40. из: *врнаја се ис Скоеје*, *кад оишдоше из Врање*.

Употребата на сврзниците:

41. буди : *Буди сам сирома яа сам и болан*;
42. *неголи* со компаративно значење: *шоарно је да койам у рудник неголи да седим без работи*.

Употребата на именските образувања со суфиксите:

43. *-ача* : *вамїирача*, *мрсолјача*, *шромењача*, *дебељача*, *крстїача*;
44. *-уша* : *водаруша*, *овчаруша*, *козаруша*, *свињаруша*;
45. *-оња* : *лиѓоња*, *сивоња*;
46. *-оќа* : *лошоќа*, *ѓлувоќа*, *староќа*, *шростоќа*, *слабоќа*, *самоќа*,
47. и *-иња* : *добриња*, *јакошиња*, *лошишиња*, *самотиња*, *убавиња*.

Треба да се истакне дека сите приведениве особености се карактеристични и за граничните српски призренско-јужноморавски говори. Тој факт пак доволно јасно укажува и за односот и врската на нашето северно дијалектно подрачје со јужниот појас од српските торлачки дијалекти.

Границите меѓу северните говори и другата македонска јазична територија се движат приближно по правецот Тетово – Скопје – Свети Николе – Злетово. Така земено во општи црти. Но точна слика за јужната граница на северната говорна зона ни покажуваат изоглосите на споменатите дијалектни особености.

1. ФОНОЛОГИЈА

1.1. ВОКАЛНИТЕ СИСТЕМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ДИЈАЛЕКТЕН ЈАЗИК ОД СЛАВИСТИЧКИ И ОД БАЛКАНОЛОШКИ АСПЕКТ

Целта на овој текст е да се направи обид за еден типолошки пресек на вокалните системи во македонските дијалекти како на синхрониски, така и на диахрониски план, а врз фонот на еден поширок јужнословенски јазичен ареал и со осврт на дијалектите на несловенските балкански јазици што непосредно граничат со словенските дијалекти. Од словенските ги земам под внимание покрај македонските српските и бугарските дијалекти.

1. На територијата на македонскиот јазик ги наоѓаме следните вокални фонеми:

| | | |
|----------|------------|--------------------------|
| <i>u</i> | <i>ü/y</i> | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| <i>ă</i> | <i>ä</i> | <i>å</i> + <i>p, (y)</i> |
| | | <i>a</i> |

Горните фонеми функционираат во следните системи:

| | | |
|-------------|----------|---------------------|
| 1.1. | <i>u</i> | <i>y</i> |
| | <i>e</i> | <i>o</i> + <i>p</i> |
| | | <i>a</i> |

Овој систем превладува во повеќето централни говори (прилепскиот, битолскиот со демирхисарскиот, кичевскиот, поречкиот и во дел од велешкото и скопското говорно подрачје) и во малореканскиот од дебарската група (Видоечки, 1978, 1983).

Силабемата */p/* со статус на фонема ја определуваме по дистрибуциониот критериум, бидејќи може да сејави и во непосредно соседство со вокал, сп. *ିпруିଥ / ିପ୍ରୋଇ (ିପ୍ରଖୁିଥ)*, *ିପ୍ରୋଇ (ିପ୍ରେବ)*, *ିପ୍ରୋବି / ିପ୍ରୋଜ*, *ିପ୍ରେରିଥି*. Во малореканскиот и */l/* врши слоготворна функција, но таму немаме примери за него во вокално опкружување, сп. *ିଲକ*, *ିଲାହୋ*.

| | | | | | | |
|-------------|----|----------|----------|----|----------|--------------|
| 1.2. | a) | <i>u</i> | <i>y</i> | б) | <i>u</i> | <i>y</i> |
| | | <i>ă</i> | | | <i>ă</i> | |
| | | | <i>o</i> | | <i>e</i> | |
| | | <i>a</i> | | | <i>a</i> | <i>o + p</i> |

Системот под а) функционира на поширок ареал во Македонија: во јужните говори на правецот Костур – Кајлар – Воден – Солун – Серез – Драма, во сите источни македонски говори, а во западна Македонија во гостиварскиот, дебарскиот, охридско-преспанските и говорот на Гора (Призренско) на српска територија (Видоески, 1978).

Системот под б) (со вокално *p*) е ограничен во северните македонски говори (тетовскиот, скопско-црногорскиот, кумановско-кратовските). И во овие говори */p/* може да стои во соседство со вокал, сп. *ӯроӣ* (*ӯроӣ*), *вр* – *врăш* (членувана форма од *вр* < *врх*), *в'рăл* (*вришил*) (Куманово, Видоески, 1978).

1.3. Системот

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>a</i> | <i>o</i> |
| | <i>a</i> | |

е ограничен на мал простор во Костурско на правецот Костурско Езеро – албанска граница во областа на сливот на реката Белица.

1.4. Седумчлениот вокален систем од типот

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| <i>e</i> | | <i>o</i> |
| <i>a</i> | | <i>å</i> |
| | <i>a</i> | |

карактеристичен е за говорот на исламизираното македонско население во областа Река (Дебарско) – рекански или жировнички говор и во неколку села во Скопско (Држилово, Пагаруша и др.) и во Велешко (Мелница, Г. Врановци) населени со преселници од реканските муслимански села. Порано овој говор зафаќал поширок ареал подлабоко на територијата на денешна Албанија.

1.5. Системот

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| | <i>å</i> | |
| <i>e</i> | | <i>o</i> |
| <i>ä</i> | <i>a</i> | |

на македонскиот јазичен ареал се јавува во три говорни индивидуалности – во сушко-височкиот говор што го репрезентираат пет села во областа Богданско (источно од Солун), во разлошкиот и во гоцеделчевскиот (неврокопскиот) говор во Пиринска Македонија (Видоески, 1978, 1987; Мирчевъ, 1936).

1.6. Системот

| | |
|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>o</i> |
| <i>ă</i> | <i>å</i> |
| <i>a</i> | |

ограничен е на две говорни оази – во радишко-вевчанскиот говор во Струшко, што го репрезентираат четири села, и говорот на неколку села во областа Костенарија на јужната периферија на костурското говорно подрачје (Видоески, 1978, 1983).

1.7. Во говорот на две словенски оази во Корчанско (јужна Албанија) – Бобоштица и Дреновени функционира систем со следните осум фонеми:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>ü</i> | <i>y</i> |
| | <i>ă</i> | |
| <i>e</i> | | <i>o</i> |
| <i>ă</i> | | |
| | | <i>a</i> |

во кој /ü/ и /ă/ се јавуваат, главно, во туѓи лексеми (Mazon, 1936; Видоески, 1983).

1.8. Во неколку дијалектни пунктови на македонско-албанското пограничје функционира и фонемата /å/ во системот:

| | |
|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>o</i> |
| <i>a</i> | <i>å</i> |
| <i>å</i> | |

– во дримколско-голобрдскиот говор на македонско-албанското пограничје меѓу Дебар и Струга, во девет села (Љубојно, Герман и др.) на југоисточната страна на Преспанското Езеро и во нестрамскиот говор во Костурско (Видоески, 1978, 1983, 1989).

1.9. Во неколку села во Гоцеделчевско (Годешево, Сланштен), во Драмско (Калапот) и во областа Чеч (Дебрен, Ракитеш и др.) констатиран е вокалот /ы/ во некои пунктови како одделна фонема (Калапот), негде како алофон на /u/. Ако го цениме вокалот /ы/ како фонема, тогаш вокалниот систем во целина на калапотскиот говор ни се предлага во следниот вид (во акцентирана позиција) (Иванов, 1966, 1977 : 82).

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>ы</i> | <i>y</i> |
| | <i>ă</i> | |
| <i>e</i> | | <i>o</i> |
| | <i>a</i> | |

2. Во сите приведени системи основната база ја сочинуваат фонемите */u, e, a, o, y/*. Тие можат да се јавуваат во сите фонетски и морфолошки позиции на збороформите, значи – во сите видови морфеми, вклучувајќи ги и граматичките, во соседство со сите согласки, независно од акцентската позиција, и можат да образуваат групи секоја од нив со сите. Тој е класичен вокален систем, кој е карактеристичен и за стандардниот македонски јазик.

Фонемите */ы, ă, ā, ă, ă/* во однос на класичниот систем покажуваат извесни ограничувања како во поглед на дистрибуцијата во збороформите, некои и во морфемите, така и во однос на акцентското место, а некои се зависни уште и од согласничкото соседство и од видот на слогот што следи. Сите тие не се јавуваат заедно ниту во еден дијалектен систем. Повеќето од нив не се среќаваат во групи со други вокали, ниту пак се удвојуваат (со исклучок на *ă* во северните говори). Во многу случаи сето тоа зависи и од нивното потекло.

2.1. Фонемата */ү/* географски е најограничена, се јавува само во говорот на споменатите корчански села (Бобошица и Дреновени), каде што живее во јазичен поглед мешана популација – Македонци, Албанци, Власи (Аромани) и каде што е албанскиот јазик со престиж како службен стандард, и во говорот на Ораховац на Косово. Веќе спомнавме дека оваа фонема има маргинална функција во системот (Видоески, 1981 : 753; Ивић, Реметић, 1981 : 579).

2.2. Фонемата */ы/* е констатирана во неколку села во Гоцеделчевско (Годешево, Сланштен, Иванов, 1966 : 503), во Драмско (с. Калапот) и во повеќе села во областа Чеч (Дебрен, Ракитеш и др., Иванов, 1977 : 53). Пораширена

е во бугарските дијалекти, негде како одделна фонема, во други говори како алофон на /u/ зад тврда согласка – во смолјанскиот, шуменскиот и во некои локални говори во Тракија (Ксантиско, Кркалиско, Стойков, 1968 : 134; Тилков, 1962 : 237). Во некои говори се јавува наспоредно со /u/, во други наспоредно со /ă/, сп. *рыба*, *сын*, *сыи*, и *жыи*, *чыси*, но и *йи*, *съи* (последниве примери како во Висока и Зарово во Солунско; Бояджиев, 1991 : 104).

2.3. Фонемата /ă/ зафаќа поголеми ареали на македонската јазична територија – на сета јужна периферија на правецот Костур – Кајлар – Воден – Солун – Серез – Драма, во сите источни македонски говори, потоа во северните на сето македонско-српско пограничје, и во западна Македонија во Гостиварско, Дебарско, Охридско и Преспанско (Видоески, 1978). На фонолошки план образува корелација со фонемата /a/ како нејзин висок корелат. Се јавува по правило во шесточлениот вокален систем (**1.2.**), но и во системите под бр. **1.5.** (сушко-височкиот) и **1.7.** (бобоштенскиот) заедно со фонемата /ă/.

Во бугарскиот дијасистем таа се јавува, како што е познато, скоро на сета територија, а се среќава и на широк ареал на српското јазично подрачје на правецот Призрен – Врање – Ниш – Заечар до Дунав. Во сите тие говори функционира во системот под **1.2.**, освен во ораховачкиот говор (Метохија), каде што се јавува и во посложен систем (во акцентирана позиција):

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>ü</i> | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| <i>ɛ</i> | <i>a</i> | <i>ɔ</i> |

одн. (во неакцентирана):

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>ü</i> | <i>y</i> |
| | <i>ă</i> | |
| <i>ɛ</i> | <i>a</i> | <i>ɔ</i> |

(Ивић, Реметић, 1981 : 579), и во некои бугарски дијалекти, на пр. во хвојененскиот и златогорскиот во Родопите, во кои фигурира и фонемата /ă/, како во сушко-височкиот (**1.5.**) (Стойков, 1968 : 92, 96).

Во поглед на дистрибуцијата /ă/ се однесува различно по говорите зависно од нејзиното потекло. Во говорите каде што ги континуира старите редуцирани вокали **þ*, **ȝ* – во северните македонски говори и во граничните српски дијалекти, или само **ȝ* – во серско-драмските, гоцеделчевскиот и во повеќето бугарски дијалекти, /ă/ може да се јави во сите фонетски и

морфолошки позиции во неколку алофони, а може да се јави и во групи со други вокали, сп. *дা�ши* – *даждаш*, *ма* (**тъхъ*), член. *м'айш*, *вр* – *враш*, *ме* (мех) – *м'еш*, *сн'а* – *сн'е* / *сн'ай* и др.

Во говорите каде што е добиено од носовката **q* и од вокалната компонента на сонантските секвенци *rъ-rъ* и *лъ-лъ* – во западните и во јужните периферни македонски говори, или само од *лъ-лъ* – во штипско-струмичките, малешевско-пиринските и тиквешко-мариовските говори, по правило */ă/* се јавува само во коренски морфеми и не се среќава во групи со други вокали.

Од општословенски аспект гледано, фонемата */ă/* се јавува во системи на јужната периферија на словенскиот свет и, главно, на пограничјето со другите балкански несловенски системи што имаат фонема */ă/* (ароманските, албанскиот, грчки дијалекти, турскиот). Овие системи можеле да дејствуваат како во зачувувањето на еровиот изговор на старите **ѣ*, **ѣ*, така и во појавата на ново */ă/* во говорите каде што еровите веќе биле дефонологизирани, главно, на македонскиот јазичен ареал.

2.4. Фонемата */a/* во костурско-беличкиот систем (1.3.) е континуант на носовката **q* и вокалот од сонантските секвенци *rъ-rъ* и *лъ-лъ*, сп. *r'ака*, *ї'арсий*, *в'ална*, има ограничена дистрибуција – се јавува само во коренски морфеми независно од акцентската позиција. На развоен план претставува преодна фаза меѓу рефлексот */a/*, одн. */ан-ам/* и */ap*, *ал/* во корчанскиот македонски говор, со кој беличкиот граничи на запад, и рефлексот */ă/*, одн. */ан-эм*, *ăr*, *ăl/* во костурскиот.

Ваква вредност за **q* и за вокалите во споменатите сонантски групи познава на македонскиот терен уште реканскиот говор (1.4.), но таму со уште потесна дистрибуција, бидејќи се реализира во неакцентирана позиција, а во акцентирана само кога акцентот паѓа на антипенултима, сп. *к'аїна*, *ї'аїшича*, *ї'аїани*, *в'арбейе*, *м'алница*, *м'алсиме*, *в'алнайа*, и: *к'аї'инаїа*, *ї'аї'ишичаїа*, *ї'аї'аниїе*, *м'алн'ищеїе*, во синтагматски споеви: *н'а-раќа*, *ї'од-варба*, *н'а-їаї* (: *їаї* – *ї'аїшой*, *ї'аїан*, *їаїн*, *в'арба*, *в'аќ*, *в'ална* – во едносложни и двосложни збороформи кои се секогаш ацентирани (в. 1.4.). Бидејќи се работи и овде за ново по потекло */a/* и од истите стари вокали, и во овој говор се јавува само во коренски морфеми.

2.5. Фонемата */ă/* се јавува како преден корелат со фонемата */a/* во корчанскиот (1.7.), разлошкиот, сушко-височкиот, гоцеделчевскиот (1.5.) и со */ă/* во радошко-веџанскиот (1.6.), а надвор од Македонија во неколку пунктови во Црна Гора (Горана, Јегуши, Анцелат, Петровић, Ђупић, 1981 : 529; Ивић, Петровић, 1981 : 537; Петровић, 1981 : 552), а на бугарското јазично подрачје во смолјанскиот, велинскиот, костандовскиот говор во Родопите (Стойков, 1968 : 89, 93, 132). Дистрибуцијата на */ă/* зависи, како и на */ă/*, од нејзиното историско потекло.

Во корчанскиот (бобоштенскиот), сушко-височкиот, разлошкиот и гоцеделчевскиот се чува старата вредност на **ě*. Во сите тие говори */ă/* се

реализира само во акцентирана позиција, додека во неакцентирана се неутрализира со вокалот /e/ во корчанскиот, разлошкиот, гоцеделчевскиот, и со неакцентираното /a/ во сушко-височкиот, сп. *бр'ák – бр'äg'o(ī)*, *p"äkă – p'äk'aīā* (Сухо, Висока), *бр'ák – брег'o*, *p'äka – рек'aīā* (Разлог), *бр'äk – бр'äg'o*, *p"äka*, но *брег'ovi*, *рек'aīā* (Бобоштица). Од примериве се гледа дека во сушко-височкиот рефлексот на *ē ја палатализира претходната согласка, во разлошкиот тој не влијае врз бојата на претходната согласка, а во бобоштенскиот се реализира како дифтонг /ä:/.

Во врска со дистрибуцијата на стариот јат во крајните југоисточни говори има уште едно ограничување – видот на следната согласка и видот на следниот слог (дали е тој мек или тврд). Во гоцеделчевскиот и во некои северни драмски села фонемата /ä/ се реализира во акцентиран слог и ако следи мека согласка и/или слог со преден вокал, додека кога е следната согласка тврда и/или тврд слог /ä/ се неутрализира со /a/ кое ја палатализира претходната согласка, сп. *б'äli : б'äl, б'äla, б'alo, м'äseç, см'äino, p'äka : p'äki*, но *рек'aīā* (Иванов, 1977 : 75; Мирчевъ, 1936 : 22).

Стариот јат (ä) се чува во повеќе пунктови и во родопските и во тракиските бугарски дијалекти, некаде во сите фонетски и морфолошки позиции, сп. *сн'äк – снаѓ'äiī, ǵул'äm – ǵул'äma – ǵул'ämi* во смолјанскиот, хвојненскиот, широколашкиот, во некои говори само во акцентирани слогови независно од видот на следниот слог и консонант, сп. *б'äl, б'äla, б'äli, д'ädu, д'äiße*, но *дец'a* во бабашкиот и велинградскиот, костандовскиот, ракитовскиот во Чепинско, а негде со оние ограничувања како во гоцеделчевскиот, сп. *б'äli, вр'äme, д'äiße* (под акцент и пред мек слог), *бал'äška* (пред мека согласка), но *в'ara, б'alo* (пред тврд слог и тврда согласка), и *дец'a, млек'oi̯o* (во неакцентиран слог во златоградскиот и во говорите во Ксантиско (Стойков, 1968 : 132–134) и Димотичко во Тракија (Бояджиев, 1991 : 103, 119).

Како што се гледа од претходното излагање, старата вредност на јат, или поточно стариот /ä/ се задржал во архаичните словенски говори на јазичното пограничје со несловенските јазици во одделни говорни оази и со различна дистрибуција.

Во еден број дијалектни пунктови, каде што се загубило старото /ä/, се јавило ново /ä/. На македонскиот дијасистем такво е по потекло /ä/ во радишко-вевчанскиот (1.6.), добиено како рефлекс на носовката *q и вокалот во старите сонантските секвенци *rъ-rъ* и *ль-ль* зад нелабијални согласки и во акцентирана позиција, во еден број случаи и од /a/ во соседство на назална согласка како и со контракција на групата /ae/, сп. *энäc, дäiī – дäбоiī, з'äbi, jäже, к'äcaj, p'äka, c'ädoj* (од *q), *д'ärvo, ǵärlö, з'ärnö, c'ärcę, ǵälläiā*, *c'äncę, знäjī (знаеiī)*, *zäk* (заек). Зад лабијалните согласки се неутрализира со фонемата /å/: *йåiī, мåmiiī, в'årbä, в'ålna* (в. 2.6.).

Во костенарискиот говор во Костурско /ä/ се добило од вокалот во старите секвенци *rъ-rъ*, сп. з'ärno, p'ärcäic, c'ärcze. И во тој говор корелира со фонемата /ä/ (Видоески, 1989).

Во другите јужнословенски системи /ä/ е констатирано во неколку пунктови во Црна Гора – во говорот на Горана, Режевики, Јегуши, Анцелат (Петровић, 1981 : 528, 553; Петровић, Ђупић, 1981 : 529; Ивић, Петровић, 1981 : 537) и во говорот на Ораховац во Метохија (Ивић, Реметић, 1981 : 579). Во сите тие говори /ä/ е добиено како рефлекс на /ă/* (место старите **ъ*, **ѣ*), сп. dăš, lăń, danăc (Горана), во некои пунктови и со контракција на /ae, āo/, сп. zăđno (заедно), koiă (коишо), došă (доишо) (Анцелат). Во мрковиќниот говор /ä/ корелира со /a/ во шесточлен систем од типот на основниот бобоштенски (**1.5.**), а во другите пунктови корелира со /ă/ независно од акцентската позиција во следните системи:

| | | | | | |
|----|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| a) | <i>u</i> | <i>y</i> | одн. | <i>u:</i> | <i>y:</i> |
| | <i>e</i> | <i>o</i> | | <i>e:</i> | <i>o:</i> |
| | <i>ă</i> | <i>ă</i> | | <i>ă:</i> | <i>ă:</i> |
| б) | <i>u</i> | <i>y</i> | | | |
| | <i>e</i> | <i>o</i> | | | |
| | <i>ă</i> | <i>ă</i> | | | |
| | | | <i>a</i> | | |

под а) во акцентирани слогови, под б) во неакцентирани. Нешто посложен систем има ораховачкиот говор, сп.

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | <i>ü</i> | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| <i>ă</i> | | <i>ă</i> |
| | | <i>a</i> |

Ново /ă/ познаваат и бугарските говори во Тетевенско и во две села во Помориско (Козичино, порано Еркеч) и во Варненско (Голица). И во двата говора /ă/ е рефлекс на **q* и на двата ера (**ъ*, **ѣ*), во некои тетевенски села и на вокалот во старите сонантските групи *rъ-rъ* и *ль-ль* (Старо Село), и се реализира само под акцент, сп. d'ăñ, ė'ăba, k'ăñiña, r'ăka, во општата форма

* Во дијалектниот материјал цитиран според други автори знакот ă е заменет со ď.

глав'ї, официї (од **q*), *б'ачва, д'аи, с'ан, заб'ї, нус'ї* (*забої, носої*) (место **ъ*), *їїн, їїс, л'аскаф, кр'ас, в'ална, г'алтам, но з'їи* (: *зїи*), *дажд'ец, варб'a* (во неакцентирана позиција) – во тетевенскиот, а во говорот на Козично (еркечкиот) /ä:/ е секогаш долго: *зї:ї, дї:ї, мї:и* (< **q*), *дї:и, сї:и* (< **v*), и [q] во неакцентирани слогови: *дїб'ї: (дабої), мїж'ї:, сїн'ї:* (Стойков, 1968 : 78, 79).

И да сумираме: Новото /ä/ се јавило во говори каде што старото се загубило и во сите говори се јавува како рефлекс на носовката **q*, во некои и место вокалите во старите сонантските групи *rъ-ръ* и *ль-ль* (во радошковевчанскиот и во некои тетевенски села) и еровите (во тетевенскиот и еркечкиот), а во споменатите црногорски пунктоти како рефлекс на *ã* (< **b*, **v*). Новото /ä/, како што веќе спомнивме, има ограничена дистрибуција.

2.6. Фонемата /ä/ на јужнословенскиот терен е нова по потекло. На македонскиот терен е позната во следните пет говорни индивидуалности на македонско-албанското јазично пограничје – во жировничкиот говор во средниот тек на Радика и во муслиманските оази во Скопско и Велешко, во дримколско-голобрдскиот во кој спаѓа и говорот на муслиманската популација во струшките села Лабуништа, Подгорци и Октиси, во радошковевчанскиот во Струшко, во југозападна Македонија – во љубојнско-германскиот во Долна Преспа и во Костурско во областа Костенарија и во гратчето Нестрам.

Во дримколско-голобрдскиот /ä/ корелира со фонемата /a/ по признакот лабијалност во системот **1.8.**, а историски е добиена како рефлекс на **q*, секундарниот *ъ* и вокалната компонента од старите секвенци *rъ-ръ* и *ль-ль*, сп. *г'ради, р'ака, їїй – їїшиша, н'а-їїй, м'аска, м'агла, їїшича, сн'їга, в'арба, с'арце – с'арцето, в'алк – в'алици – в'аличие, с'алса*.

Во тој систем функционира и во љубојнско-германскиот говор во Долна Преспа, но во него место секвенците *rъ-ръ* имаме вокално *p*, така што /ä/ се јавува само како рефлекс на **q* и на вокалот во старите *ль-ль*, сп. *з'їй – з'їби – з'їбије, ї'о-з'їби, р'ака – р'акето, н'а-р'ака, в'ална, в'алнено – в'алн'еното, ї'ално, м'алси*, или со редуцирано *л* : *д'аго, ж'агто, с'аза, но в'ри, г'рне, д'рво, с'рї*.

Идентичен развој со љубојнско-германскиот фонемата /ä/ имала и во нестрамскиот говор, сп. *р'ака – р'акета*, со запазен назализам: *з'їй – з'їмби, г'янди, ї'андар, ї'андарн'ица, в'алк – в'алици – в'аличије, с'алса, ж'алто, ж'аличијло* (: *в'рба, з'рно, срї*, во фонетска реализација *з'рно, с'рї*).

Во радошко-вевчанскиот /ä/ функционира во системот **1.6.** како заден и лабијален корелат со /ä/. Историски е континуант на **q*, секундарно назализираното /a/ и вокалот од секвенците *rъ-ръ* и *ль-ль*, а се реализира зад лабијална согласка, сп. *м'ака, їїй – їїшишиїа, в'алк – в'алици, в'ална, м'алшиї, ї'ално, б'арзо, в'арба, ф'арл'ати, ї'арсии, м'аска, м'агла, м'амиї* (: *з'їй – з'їби, с'алса, г'арне*).

Во таков систем /â/ се јавува и во костенарискиот говор во Костурско, само што таму е добиено како рефлекс на **q* и вокалната компонента на старите лъ-ль во сите фонетски позиции, сп. *v'âglén*, *dâi* – *d'âbja*, *mâi* – *m'âži*, *r'âka*, *v'âlna*, *g'âlñia*, *c'âlsa* (: *ñärcii*, *cärcë*) (Видоески, 1989).

Во реканскиот (жировничкиот) говор, вклучувајќи ги тука и говорите на скопските и велешките муслиманско-торбешки оази, /â/ фонолошки се реализира само во едносложни и двосложни збороформи, кои се секогаш акцентирани, додека во сите други фонетски и морфолошки позиции како рефлекс за носовката **q* и вокалот од сонантските секвенци има рефлекс /a/, сп. *zâi* – *zâbôi* – *zâbi* : *z'âbiîe*, *ï'o-zâbi*, *ïâi* – *ïâiioi* : *ï'âiischa*, *n'a-ïâi*, *zñâm* – *zñ'âeme*, *vâlk* – *vâlci* : *v'âliciîe*, *vâlna* : *v'âlnaiâa*, *v'âlneno*, *ñârcii* – *ñârciioi* – *ñârci* : *ñ'ârciîe*, *n'a-ñârci*.

На штокавскиот терен фонемата /â/ ја познаваат, видовме, говорите во Негуши, Режевиќи и Горана во Црна Гора, каде што е историски добиена од долго /â:/ и со контракција на групата /ao/, сп. *daâ*: (*daao*), *kreiâ*: (*kreiaao*) (Петровић, 1981 : 528; Петровић, Ђушић, 1981 : 529; Ивић, Петровић, 1981 : 537).

На бугарската јазична територија неа ја познаваат смолјанскиот и велинградскиот со костандовскиот и ракитовскиот подговор. Во тие говори е добиена како континуант на двете носовки (**q*, **e*), двета ера (**þ*, **þ*) и вокалот од сонантските секвенци *rъ-ръ* и *лъ-лъ* во акцентирана позиција, со таа разлика што како рефлекс на предните **þ* и **e* ја палатализира претходната согласка, сп. *dâi* – *dâjdâi*, *zâi* – *zâbâc*, *r'âka* – *rak'âca*, *kârf*, *dârvø*, *b'âl'xi*, *vâl'k*, и *ï"âmnø*, *l"âsnu*, *m"âco*, *kl"âtva* (Стойков, 1968 : 89, 93). Морфолошки во овие говори, како што покажуваат примериве, не е ограничена. Овие се единствени говори каде што е добиена и од предни вокали. Таа функционира во систем идентичен со радошко-вевчанскиот (1.6.), кој исто така се реализира во акцентирана позиција.

2.7. Од приведениве шест вокални фонеми на историски план три од нив /y/, ã, â/ се наследени од постарата развојна етапа на македонскиот јазик: /y/ ја континуира прасловенската самогласка **u* и се јавува како реликт во еден пункт на југоисточното јазично пограничје; /â/ ги континуира старите редуцирани вокали **þ* и **þ* во северните говори (*dâi*, *dâñ*), во југоисточните на правецот Солун – Драма – Гоце Делчев (Неврокоп) го континуира **þ* (*dâi*), и се јавува како рефлекс на **q* на сета јужна и западна периферија, континуирано на пограничјето со грчкиот и ароманскиот (влашкиот) дијалектен јазик, и во одделни зони на запад на пограничјето со албанската јазична територија. Фонемата /ã/ со старата гласовна вредност (*v'âra*) се зачувала исто така само на јужната периферија во говорот на Бобоштица кој се наоѓа во опкружение со албански и аромански јазичен елемент, во две-три изолирани населби (Сухо, Висока, Илинец, Балевец) во областа Богданско, исто така опкружени со несловенско население, и на крајниот исток во неколку пунктови на пограничјето со архаичните родопски говори

на бугарската јазична територија. Географскиот распоред на пунктовите каде што се спрекаваат овие фонеми недвосмислено покажува дека за нивната реликтност придонесле балканските несловенски јазици. Фонемите /ы/ и /ä/ се наоѓаат веќе во фаза на исчезнување, додека фонемата /ă/, која ја познаваат и ароманските дијалекти, како и албанскиот и турскиот јазик, има во системот стабилна позиција.

Фонемите /a, å/ старомакедонскиот не ги познавал. Тие се добиени со рефлексација на носовката **q*, сп. *ржка* > *рака*, *råka*, во некои говори и со рефлексација на вокалните **r* и **l* (*вълк*, *cärce* – *vålk*, *cârce*). И овие вокали се јавуваат само во дијалектите на македонско-албанското, одн. македонско-ароманското пограничје. Тие функционираат и во системите на некои албански и аромански дијалекти. На западната јазична периферија во два пункта, видовме, функционира и вокалот /ä/ кој е добиен пак како рефлекс на носовката **q* и вокалните **r*, **l* (*räka*, *cälsa*, *cärce* – во радишко-вевчанскиот) или само како рефлекс на **r* (*cärce* – во костурско-костенарискиот говор).

Фонемата /ü/ во бобоштенскиот говор се јавила под влијание на албанскиот.

Сите овие вокали, како што покажавме, се јавуваат и на српско-албанското пограничје, а на бугарската јазична територија исто така претежно на јужната периферија – во Родопите и во Тракија, пак на меѓујазичниот контакт со несловенските балкански јазици.

Балканските несловенски јазици, пред сè ароманскиот и албанскиот, покрај грчкиот и турскиот, одиграле важна улога во формирањето на вокалните системи во македонските дијалекти. Тие дејствуваат во два правци: во јужните говори тие повлијаеле да се задржат старите вокали /ы, ä, å/, а во западните македонски дијалекти помогнале да се развијат нови гласови – да се обноват по друг начин вокалите /ă/ и /ä/ и да се јават сосема нови – /a/, /å/ и /ü/.

Крајна тенденција била да се пополнат празните места во корелациите со /a/, во едни да се постигне корелација по висина (*a*–*ä*–*ы*), во други корелација по лабијалност (*a*–*å*), и во трети корелација по тембар (*a*–*ä*), т.е.

| | |
|----------|----------|
| <i>ü</i> | <i>ы</i> |
| | <i>ă</i> |
| | <i>a</i> |
| <i>ä</i> | <i>å</i> |

1.2. ФОНЕМАТА /ă/

1. Покрај вокалите /u, e, a, o, y/, кои се јавуваат на сета македонска јазична територија, најопширен ареал зафаќа фонемата /ă/. Неа ја познаваат сите источни македонски говори, сите северни, поголемиот дел од костурско-леринското подрачје, и во Западна Македонија – гостиварскиот (горнополошкиот), дебарскиот, струшкиот, охридскиот и преспанскиот без југоисточните села. Како маргинална фонема со ограничена дистрибуција се среќава уште во велешкиот, во скопскиот градски говор заедно со говорот на Блатијата, како и во говорите по Пелагонија. Со други зборови, /ă/ отсуствува во вокалните системи во дел од западномакедонските **q* > /a/-говори, во малореканскиот, вевчанско-радошкиот, преспанскиот **q* > /â/-говор, и на крајниот југозапад во говорот на Костенаријата и во дел од нестрамскиот во Костурско (в. карта 1).

2. Во сите македонски говори што го познаваат вокалот /ă/, тој се реализира во силна позиција приближно еднакво. Се образува во средниот дел на усната празнина со нешто повисоко издигнување на грбот на јазикот отколку при изговорот на вокалот /a/ и без учество на усните, кои заземаат неутрална положба.

По местото на образувањето вокалот /ă/ е од *заден ред*, по учаството на усните – *нелабијален (незаокружен)*, по обемот на отворот во усната празнина – *тесен*, а по степенот на издигнувањето на јазикот е *среден*.

Според акустичките признания по однос на /a/ е дифузен, редундантно компактен по однос на /e/ и со средна тоналност.

Во одделни дијалекти, ќе видиме, /ă/ се јавува во повеќе позициони алофони. Освен тоа меѓу дијалектите во врска со фонемата /ă/ се јавуваат разлики во поглед на нејзиното историско потекло, а од тоа зависи во голем степен и нејзината честота и дистрибуција.

3. Во северните говори фонемата /ă/ историски е добиена како регуларен континуант на јаките **þ*, **þ* : *дăи*, *сăн*, *ручăк*, – *дăн*, *пăс*, *'овăс*, *п'амăн*, на секундарниот *þ₂* : *р'екăл*, *'оѓăн*, *в'еїăр*; во неколку лексеми ја наоѓаме место вокалното */*j*/ во секвенцата /лăл/: *слăба*, *слăнце*, *слăза*, *длăгo*, *пlăче*, потоа во турските лексеми место вокалот *i*, сп. *кăна*, *калаbalăк*.

Вокалниот систем на северните говори се состои од следниве шест фонеми:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| | | <i>a</i> |

Освен тоа во овој систем функција на силабема врши и /p/, сп. *'pui*, *'pūui*, *в'п – в'пай – в'пови*.

По степенот на усниот отвор /ă/ стои во корелација со вокалот /a/ како негов затворен (висок) парник; со вокалот /e/ се опонира како негов заден, а со /o/ како незаокружен корелат.

Во северните говори /ă/ се јавува во сите видови лексички морфеми, сп. *бачва*, *вашка*, *дайн* (во коренска морфема), *'оїанак*, *к'онайц*, *дайнас* (во суфикси), како и во членската морфема *-ай* : *к'онъай*, *ї'ешайлай*, а по аналогија и во морфемите *-ав*, *-ан* : *ч'овекав*, *ч'овекан* (во скопско-цирногорскиот).

По однос на позицијата во збороформите /ă/ по правило се јавува во медијална позиција. Во финална позиција и на почетокот се среќава само во случаите каде што дошло до губење на фонемата /x/, сп. *ăшии*, *ăлина* (<*xъ*>), *мă* (<*măx*>).

Во овие говори /ă/ многу ретко влегува во група со други вокали. Освен во случаите како *м'еай*, *вр'аай*, *кож'уай*, каде што се загубило /x/, други примери не се констатирани.

На овој терен фонемата /ă/ се јавува во два основни алофона – [ă] во акцентиран слог и [a] – фон близок до /a/, во неакцентиран слог, сп. *дайн* : *дан'ас*, *їм'аман*, *л'асан*.

4. Во горнополошкиот (Видоески, 1981 : 639) и во дел од тетовскиот говор, во дебарскиот, струшкиот, охридскиот, преспанскиот и костурскиот говор фонемата /ă/ се јавува како континуант на назалот **q* во лексичките морфеми, место секундарниот *ъ₂* исто така само во коренот, сп. *ѓради*, *дай*, *їай*, *рака*, *байдник*, *мæла*, *мăска*, во секвенците */ăp*, *ăl* како континуант на вокалните **r*, **l*, сп. *арш*, *árkaи*, *вáрни(и)*, *дáрво*, *їáрсии*, *– вáлк*, *ѓáлтика*, *жáлтио*, *калк*, *їáлно*. Во ред одделни лексеми во лексичките морфеми /ă/ наоѓаме и место вокалот /a/ кога се наоѓа во соседство со сонантите /m, n, j/, сп. *ја́сика*, *ја́зотка*, *мáмиши*, *мáшчеа*, *снáга*, *знáеи* (Струга).

Во охридскиот градски говор и во тетовскиот (Поповски, 1970 : 20), освен во споменативе случаи /ă/ се добило од /a/ во акцентиран неиницијален слог, сп. *маѓ'ареио* (: *м'аѓаре*), *маѓ'арица* (: *маѓар'ициа*), *їа́м'ании* (: *їа́ман*), и во акцентски целости: *на-м'ајка-му*, *на-м'ајка-ми* (: *м'ајка-му*), *ов'а-деи*, *снáп-а-кука*.

И овие говори познаваат шесточлен вокален систем во кој фонемата /ă/ исто така образува корелативни парови со /a, e, o/ по признаците затвореност, задност и незаокруженост. Меѓутоа, во овие говори фонемата /ă/ се јавува само во коренски морфеми (со исклучок на охридскиот и гостиварскиот во случаите каде што се добило /ă/ од /a/ во споменатата позиција), не може да стои во финална позиција, а на почетокот се среќава само во секвенцата /ăp/ : *ăри*, *ăрѓа*. Многу се ретки и вокални секвенци со /ă/, освен оние на морфемската граница со префикс од типот *заăрѓа*, *заăржи*, *преăртии*.

Во овие говори необични се вокални групи со /ă/, ако ги исклучиме случаите каде што оваа фонема води потекло од /a/, сп. *знăейи*, *снăо* покрај *сăно* (Охрид).

5. На потесното скопско подрачје – во градскиот и блатскиот говор фонемата /ă/ се јавува во ограничен број примери место носовката **q* во лексемите: *гăс*, *гăзечки*, *кăсна*, место вокалот *i* во турски заемки: *кăна*. Во другите случаи **q* е заменето со /y/ и со /a/, а вокалното **l* дало /y/, освен во јужните блатски села каде што има континуант /ăl/, сп. *жăлтио*, *кăлк*.

Фонемата /ă/ во овој говор во споменатите лексеми се јавува во коренска морфема и во медијална позиција.

6. Во источните говори (тиковешко-мариовските, штипско-струмичките и малешевскиот), и во јужниот дел од централниот дијалект на просторот меѓу Битола и Лерин вокалот /ă/ се јавува како континуант на **l*, сп. *бăа*, *вăк*, *вăна*, *гăшта*, *жăшто*, *кăк*, *мăзе*, *тăф*, *тăно*, во турските лексеми место вокалот *i* : *ајгăр*, *кăна*, *тијалăк*, и во одделни локални говори во неколку лексеми место **q*, сп. *гăстио*, *гăстиак*, *кăдраф*, *еднăч* (Радовиш). Во пииринските говори (благоевградскиот, санданскиот, петричкиот) освен тоа /ă/ се јавува и како континуант на вокалното **r* во секвенцата /pă/: *тăрăн*, *срăце* (Стойков, 1968 : 111).

Вокалниот систем во сите овие говори го сочинуваат фонемите /u – e, ă – a, y – o/, а во тиквешко-мариовските, штипско-струмичките и малешевските во функција на силабема се јавува и /pl/: *в'рои*, *в'рови* (Неготино).

Во оваа група говори /ă/ се јавува, како и во костурските, само во коренска морфема, не може да стои во финална и во иницијална позиција. Во група со /p/ во пииринските говори секогаш /ă/ се наоѓа зад сонантот, сп. *кăраф*, *тăрăн*, *срăце*.

6.1. Во разлошкиот говор (Алексиевъ, 1931 : 101), каде што се јавува /ă/ исто така како континуант на **l*, и во секвенцата /pă/ како континуант на **r*, сп. *вăк*, *кăк*, – *кăраф*, *тăрăн*, има седумчлен вокален систем:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| <i>ă</i> | | <i>a</i> |

Меѓутоа, дистрибуционите можности и диференцијалните признания на /ă/ остануваат исти како во малешевските и во другите пирински говори.

7. Во јужните македонски дијалекти (кајларскиот, воденскиот, мегленскиот, ениџевардарскиот, гевгелискиот (Ивановъ, 1932 : 67, 74), дојранскиот, кукушкиот, солунскиот (Oblak, 1896 : 13-15), фреквенцијата на /ă/ е значително поголема во однос на сите други говори, па има и нешто поширока дистрибуција.

Историски во овие говори /ă/ се добило на повеќе начина: како континуант на носовката **q* во коренски морфеми, сп. *вăт'ок*, *гăска*, *мăка*, *рăка*, *тăйи*, *скăи*, на сек. *ъ₂* во почетните слогови: *мăска*, *мăла*, во секвенците *ăл – лă* и *ăр – рă* како континуант на вокалните **y*, **r* : *вăлк*, *вăлна*, *гăлпăа*, *длăго* – *дăлго*, *слăза* – *сăлза*, *дрăво* – *дăрво*, *шăрн* – *шăрн*, *шăрнл'иф*, *шăраска* – *шăраска*, и место турскиот темен вокал *i* : *кăшила*, *кăна*. Освен тоа на овој терен во неакцентирана позиција /ă/ се јавува и место /a/ – со редукција. Неакцентираното /a/ во тие говори во иницијална и во медијална позиција се реализира како [a] – среден глас меѓу /ă/ и /al/, или пак се неутрализира со /ă/, сп. *зăй'ule*, *кăл'еша*, *маg'аре* (Тремно – Кајларско), *арам'ија*, *зă'ојѓа*, *лăт'уј* (Кронцелево – Воденско), *йаз'ар*, *шар'ен* (Дојран).

Во ред случаи пред сонантите /p, л, н/ во долновардарските говори вокалот /ă/ се јавува и на местото на /e/ во неакцентирани слогови, најчесто на крајот, сп. *в'ишăл*, *'орăл*, *и'ешăл*, *г'абăр*, *сăm'ежăр*, *г'л'адăн*, *к'орăн*, *'осиăн* (Тремно – Кајларско), *'орăл*, *в'ечăр*, *уч'ишăл* (Кронцелево – Воденско). Во дојранскиот говор преминот на /e/ во /ă/ е уште пораспространет, сп. *зăjăиn*, *мăj'лем*, *вудăн'ица* (< воден'ица), *гувăд'ар*, *м'ачăнце*, *шăрж'ива* (< шарж'ива), *уglăd'ало*, *кăr'в'еи*, *д'евăр*, *к'амăн*, *и'ешăл*, *ш'алăц*, *м'олăц* (Фурка).

На дојранско-гевгелискиот дел од долновардарските говори и во северните кукушки села во бројни случаи вокалот /ă/ го наоѓаме место /o/ исто така во неакцентиран слог во медијална позиција, сп. *в'уjkăфci*, *ш'аtкăфci*, *л'ебăве*, *рăг'ове*, *н'еgăф*, *с'едлăтio*, *цирăм'ах*, *д'едă-му* (Фурка).

Поради настанатите измени на отворените вокали во неакцентирана позиција вокалниот систем се јавува во две реализацији:

а) под акцент има шест вокали:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| | | <i>a</i> |

б) во неакцентирна позиција во воденскиот, пазарскиот и во дел од солунскиот, каде што се врши редукција на неакцентираните /e, a, o/ во сите позиции, има три вокала:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| | <i>ă</i> | |

бидејќи неакцентираното /e/ се неутрализира со /u/, во одделни случаи, видовме, и со /ă/, /ol/ со /y/ и /al/ со /ă/, сп. *диб'ели, из'ик, ї'оли* (< *деб'ели, ез'ик, ї'оле*), – *ул'ову* (< *ол'ово*), *аши'ин, в'одă* (< *арши'ин, в'ода*) (Солунско, Oblak, 1896 : 29).

Во споменативе говори фонемата /ă/, освен во случаите каде што е добиена со редукција на /a/, не може да стои во финална и во иницијална позиција. Во група со /p/, како континуант на вокалното **r* на почетокот на зороформите таа секогаш стои зад сонантот, сп. *răи, răже, răжин'ица* (Тремно), *răи, răђа* (Кронцелево).

8. Во серско-драмските, неврокопскиот и лагадинските (сушковисочкиот) говори фонемата /ă/ исто така како во долновардарските се јавува како континуант на носовката **q* и вокалните **l* и **r*, сп. *ѣ́ска, ѣ́ши́та, ѣ́ка* (Сухо, Висока, Секавец, Плевна), *ѣ́мба, дѣ́мї, ѣ́мбиш, ѣ́мбу́ти* – пред лабијален консонант, *вѣ́нсил, ѣ́нду, лѣ́нк, мѣ́нч* ‘маж’ (Сухо, Висока), *ѣ́рлу, ѣ́рэн, жѣ́лти, вѣ́лна, слѣ́за* (Висока), *ѣ́рло, вѣ́рх, блѣ́ха, жѣ́лти* (Секавец), *ѣ́рї, ѣ́рэн, дѣ́лк, вѣ́лк* (Плевна). Во драмскиот и во неврокопскиот **q* е заменето со /ă/ и во зорообразувачките и флексивните морфеми, сп.: *берай, едай*.

Но во овие говори во извесен број лексеми вокалот /ă/ се јавува и место носовката **q*, сп. *ч'ас, ж'анти́ја* (во неврокопскиот, Мирчевъ, 1936 : 12), *з'айи́, з'амам, кл'айва, м'ако* (Г. Броди, Иванов, 1977 : 65), *м'асо, ч'аду* (Калапот, Иванов, 1977 : 65).

Освен тоа на целото подрачје од Солун до Гоце Делчев фонемата /ă/ се добила и како континуант на големиот ер (ѣ), а во височкиот говор уште и како континуант на стариот **y*. Во драмскиот и во гоцеделчевскиот **y* дало /ă/ во сите позиции, значи во сите видови морфеми, додека во сушковисочкиот и во серскиот само во коренските морфеми, сп. *бѣ́ча, дѣ́ши, мѣ́х, сѣ́н* (: *руч'ок, нос'о*) (Секавец), *дѣ́ши, сѣ́н, сѣ́хне, вѣ́йтак, ї'е́йтак* (Плевна), *дѣ́ши', сѣ́н', ї'асак* (во неврокопскиот, Мирчевъ, 1936 : 11), *дѣ́ши, дѣ́х, сѣ́н* но *ѣ́арн'ок, в'ак'ои* (Висока). Замената на **y* во /ă/ извршена е во сите позиции на зороформите, сп.: *блѣ́х, вѣ́м'а, кѣ́слу, ѣ́лайку, блѣ́хъ* (< **blѣ́xy*) (Висока).

Претходниве примери, ако се има уште предвид и редукцијата на неакцентираното /a/ во /ă/, како и предавањето со /ă/ на турскиот темен вокал *i*, доволно укажуваат за пошироката дистрибуција на фонемата /ă/ во македонските југоисточни дијалекти во однос на другите дијалекти што ја познаваат *nea*.

Но за овој терен карактеристично е и тоа што /ă/ се јавува во два основни алофона – [ă] во акцентиран слог и [a] во неакцентиран. Бидејќи овие говори ја познаваат редукцијата на отворените вокали, во неакцентирана позиција се неутрализира изговорот на /ă/ и на /a/, сп. *дѣ́ши : дѣ́жд'ои, ѣ́ши : ѣ́жд'ои, рѣ́ши : рѣ́жд'ои, рѣ́ши : рѣ́жд'ои* (Висока).

И во разгледуваниве говори фонемата /ă/ функционира во систем од шест вокали, освен во сушко-височкиот, гоцеделчевскиот, разлошкиот говор, каде што има седумчлен систем:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>u</i> | | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>ă</i> | <i>o</i> |
| <i>ă</i> | | <i>a</i> |

9. Во говорот на селото Бобоштица, Корчанско, /ă/ се јавува како маргинална фонема, се среќава само во турски лексеми, сп. *касметӣ*, *файӣ* (т. *firt*), *'азăr* (т. *hazır*). Од ова произлегува дека во бобоштенскиот таа има многу ограничена дистрибуција. Во овој говор освен тоа вокалот /ă/ функционира во положен вокален систем – од осум фонеми:

| | | |
|----------|------------|----------|
| <i>u</i> | <i>(ü)</i> | <i>y</i> |
| <i>e</i> | <i>(ă)</i> | <i>o</i> |
| <i>ă</i> | | <i>a</i> |

Меѓутоа, и овде како во сушко-височкиот /ă/ образува корелации со вокалите *e*, *o*, *a* по веќе споменатите признати.

10. Сумирајќи сè што е изложено погоре следува следниот заклучок.

– Фонемата /ă/ во помала или поголема мера ја познаваат поголем дел од македонските дијалекти.

– Таа функционира најчесто во системи од шест фонеми со исклучок на сушко-височкиот, разлошкиот и гоцеделчевскиот (неврокопскиот), кои ја познаваат уште и фонемата /ä/, и во корчанскиот, каде што се јавува /ă/ како маргинална фонема.

– Во сите македонски дијалекти што ја познаваат фонемата /ă/, таа образува корелативни парови со фонемата /a/ – како нејзин затворен (тесен), акустички дифузен парник, со /o/ – како незаокружен, нелабијализиран парник, а со /e/ образува корелација по признакот задност, како заден корелат.

– Историски фонемата /ă/ е добиена:

а) како континуант на силниот *ɸ – во сушко-височкиот, серскиот (во коренска морфема), драмско-зилјаховскиот и гоцеделчевскиот (и во коренски и во афиксни морфеми); (карта 1);

б) како континуант на двата ера (*ɸ, *ɸ̄) – во северните говори (карта 2);

в) како континуант на носовката *q (заедно со секундарниот ь₂) – во западните (горнополошкиот, дебарскиот, струшкиот, охридскиот, преспанскиот, костурскиот) и во јужните и југоисточните говори (кајларскиот, во дел од леринскиот, воденско-пазарскиот, солунските,

гевгелискиот, дојранскиот, кукушкиот – и тоа само во коренските морфеми, а во сушко-височкиот, драмскиот и гоцеделчевскиот – и во афиксните морфеми) (карта 3);

г) во сите македонски говори каде што се рефлектирала носовката $*_Q$ во /ă/ и вокалните */j/, */r/ дале двофонемни секвенци со /ăl/ – /ăl, āpl/, негде и /pă, lăl/ во одредени фонетски позиции. Освен тоа */r/ дало /păl/ во пириинските говори (благоевградскиот, санданскиот, петричкиот и разлошкиот) (карта 4). Вокалното */j/ дало /ă/, како што видовме, во разлошкиот, малешевско-пириинските, штипско-струмичките, тиквешко-мариовските, во источниот дел на велешкиот и леринскиот говор од Скочивирската теснина па сè до јужниот брег на Малото Преспанско Езеро (карта 5);

д) на западната периферија на правецот Гостивар – Дебар – Струга – Охрид – Преспа – Костур, па на југ сè до Грамос во ред лексеми фонемата /ă/ се јавува место /a/ кога се наоѓа во соседство со назален сонант, а во одделни случаи и зад /j/, сп. *znām, māšītēa – māšchea, māmīsh, snāča* (карта 6) и др.;

ѓ) во говорот на лагадинското село Висока /ă/ се јавува како регуларен континуант во сите позиции на *y, сп. *cān, kāčka, rāba* (карта 7);

е) во сите дијалекти што го познаваат вокалот /ă/ со него се предава и турскиот темен вокал i (во заемките);

ж) во градскиот охридски говор и во горнополошкиот, вклучувајќи ги тука и јужните тетовски села, /ă/ се јавува во алтернација со /a/ во акцентиран неиницијален слог, сп. *māgărējō : m'āgare*;

з) во јужните и во југоисточните дијалекти на правецот Кајлар – Воден – Гевгелија – Дојран – Кукуш – Солун – Серез – Драма – Гоце Делчев /ă/ се јавува исто така во алтернација со /a/, но овде во неакцентиран слог, а понегде (во долновардарските и во дел од серскиот) алтернира со /a/ исто така во неакцентиран слог (карта 8).

11. Фонемата /ă/, ако ги исклучиме говорите со редукција на неакцентираниите вокали, во повеќето дијалекти се јавува во медијална позиција, многу ретко во почетокот, а до колку се среќава во одделни локални говори, во оваа позиција /ă/ обично стои во група со сонантите /l, r/. Само во крајните југоисточни говори – во гоцеделчевскиот и драмскиот, каде што */y/ и */Q/ се рефлектирале во /ă/ во сите позиции, и во височкиот каде што и */y/ дало /ă/, оваа фонема може да се јави и на крајот на збороформите, сп. *ž'enā* (општа форма) – во гоцеделчевскиот.

12. Многу се ретки и вокални групи со /ă/. Се јавуваат само во оние случаи каде што се загубила согласката /x/ и на тој начин претходниот слог станал отворен, сп. *đrađī* (< *đrahājjī*), *međī* (< *meħājjī*), *kож'yađī* (< *kожухājjī*), – во кумановскиот и во другите северни говори (Видоески, 1962 : 75).

Ретки се исто така и секвенци од две /ă/. Освен во членската форма на лексемата *mă* (<*măx*) во кумановскиот, сп. *măăī*, други примери со двојно /ă/ не се констатирани.

13. По однос на консонантското соседство фонемата /ă/ е релативно стабилна. Само во драмскиот мрвашки говор и во гоцеделчевскиот зад палатален консонант во членската форма за машки род таа се реализира како нешто напред повлечен фон (Плевна).

14. По однос на акцентот, видовме, фонемата /ă/ покажува варирање во северните и во југоисточните (сушко-височкиот, серскиот, драмскиот и гоцеделчевскиот) говори.

Во северните неакцентираното /ă/ се реализира како значително поотворен фон, поблизок до /a/ – [a], сп. *дăн* : *дăн'ăс*, *сăн* : *с'ăнăи* : *сăнл'иф*, *сăш'iје* (Куманово), а во јужниот појас неакцентираното /ă/ се неутрализира со изговорот на неакцентираното /a/, сп. *дан'ăсke* : *дăн*, *ă'кал*, *ă'еїал*, *ж'едан*.

Во два основни алофони /ă/ се реализира, спомнавме, и во сушковисочкиот и драмскиот говор – [ă] под акцент и [a] во неакцентиран слог, сп.: *мăнч* : *мăнж'ои*, *дăи* : *дажд'ои* – *даж'д'и*, *р'ăка* : *рак'аи* (Висока), *дăи*, *сăн* : *кр'ои*ак, *сабира*, *кăд'e* (Плевна), *дăи'*, *сăн'* : *ă'еїи*ак, *ă'ăсак* (во гоцеделчевскиот, Мирчевъ, 1936 : 11; 33-34).

Мали варирања во артикулацијата меѓу акцентираното и неакцентираното /ă/ наоѓаме и во другите јужни дијалекти што ја познаваат редукцијата на неакцентираните вокали, меѓутоа, во нив разликите се помалку изразени и тие се од поинаков карактер.

1.3. РЕДУКЦИЈА НА НЕАКЦЕНТИРАНИТЕ ВОКАЛИ ВО ЈУГОЗАПАДНИТЕ ДИЈАЛЕКТИ

1. Редукцијата во јужните македонски дијалекти во помала или поголема мера е засегнувана готово во сите дијалектолошки студии од тоа подрачје. Особено за неа има богат материјал во монографските описи на гевгелискиот, воденскиот, дојранскиот, кукушкиот, солунскиот, сушковисочкиот и серско-драмските говори, каде што е таа и најинтензивна (Ивановъ, 1932 : 55-70; Думевъ, 1943 : 26-34; Пеев, 1979, 1987; Голомб, 1963 : 220; Иванов, 1977 : 95-113; Мирчевъ, 1936 : 39-42). Помалку внимание е обратено на оваа појава во западниот дел од егејското говорно подрачје. Овде ќе се обидеме да фрлиме еден општ поглед врз редукцијата во кајларскиот, леринскиот и костурските говори.

2. Кога станува збор за редукцијата во македонскиот дијалектен јазик, треба да имаме предвид две појави како основни: а) скратување на времетраењето на артикулацијата на неакцентираните вокали, и б) промена на бојата на вокалите во истата акцентска позиција. Првата има квантитативен карактер и за неа е прифатен терминот *квантитетивна* или *количестивна* редукција. Неа ја познаваат готово сите македонски дијалекти со слободен акцентски систем, што значи и говорите во Кајларско, Леринско и Костурско.

Количествените промени можат да бидат придружени и со промени во квалитетот на гласовите и тогаш имаме *квалитетивна* или *качестивна* редукција. (Можеби поадекватен термин за неа би бил квантитативно-квалитетивна редукција, бидејќи содржи елементи и од квантитативен и од квалитетивен карактер). Овој тип редукција може да биде со различен интензитет и ги опфаќа само ниските (отворените) вокали (*a, e, o*); тие во таквата (ненагласената) позиција ја повишуваат артикулацијата во правец на соодветните повисоки корелати. Целиот систем при таква ситуација се реперкуира на следниот начин:

а) под акцент:

б) во неакцентирана позиција:

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| /u/ | /y/ | [u] | [y] |
| /ă/ | | [ă] | |
| /e/ | /o/ | [e] | [o] |
| /a/ | | [a] | |

Како краен резултат од редукцијата се јавува неутрализација меѓу ниските вокали и нивните високи корелати, што значи дека системот под б) може да се сведе на три основни алофонски вредности:

| | |
|-----|-----|
| [u] | [y] |
| [ă] | |

бидејќи /e/ > [e] > [u] : з'елен > з'елин ~ зил'ени, /o/ > [o] > [y], 'око > 'оку, /a/ > [a] > [ă] : раб'ошта > рăб'ошта.

3. Како причина за редукцијата во литературата се истакнува влезното на силниот (динамичниот) акцент. Според оваа теорија динамичниот акцент придонесува на акцентираниот слог да се ангажира толку многу издишна енергија што неакцентираните слогови се артикулираат сосема лежерно, поради што доаѓа до скратување на вокалите и до промена на нивниот тембр (Мирчев, 1955 : 130). Тоа значи – според ова мислење – треба да се разликуваат на фонетски план *силни* вокали (под акцент) и *слаби* вокали (во неакцентираните слогови). Оваа констатација најдобро може да се демонстрира на примери од говорите со подвижен акцент, сп. ər'eda – əриð'aša, ð'er'a – дир'еш, m'ori – мур'ешу, 'оку – ук'ошу – во сушко-височкиот говор, б'ајач – бăјачи, 'елин – ил'ени, ч'овек – чув'еци Тремно (Кајларско).

Во некои локални говори во одредени позиции врз квалитетот на редукцијата можат да влијаат и некои други, дополнителни фонетски околности. Така, на пример, во гевгелискиот, дојранскиот и во дел од кукушкиот говор, и во некои локални говори во Серско и Драмско, неакцентираното /e/ во соседство со сонантите /m, n, l, l', r/ се редуцира во правец на вокалот /ă/ или со него се неутрализира, сп. j'arem > j'ărăm, k'oreñ > k'orëñ, 'oreł > 'orăł, ăriju'ășel' > ăriju'ășel', v'echer > v'echer > v'echăr. Тоа значи дека како фактор што може да ја засили и/или да ја насочи редукцијата може да се јави и консонантското соседство, карактерот на консонантите.

4. Во повеќето македонски дијалекти што ја познаваат редукцијата како жив фонетски процес вокалите во отворена ултима не подлежат на квалитативна редукција, сп. нив'есїа (< нев'есїа), j'ağuda (< jağoda), di'b'elo (< деб'ело), з'ačko m'eco, uzdrav'ee (< ozdrav'ee), Фурка (Дојранско); во некои говори во истата позиција не се редуцира само -e, сп. vr'eme, ă'ole, r'ăce, n'osime, но: v'oda, kub'ila (< кобила), kuy'ishu (< koiñisho), c'yu (< c'yo < c'ухo) Кронцелево, Воденско, ă'ole : c'elu и b'abă – во разлошкиот.

Причините за ваквото ограничување на редукцијата во односнава позиција, без сомнение, се од граматички карактер, зашто во таа позиција вокалите по правило исполнуваат морфолошка функција. Поради тоа Блаже Конески истакнува дека треба покрај фонетски силна и слаба

позиција да разликуваме и *морфолошки сила и слаба позиција* (Конески, 1976 : 15-18).

5. Од југозападните говори најинтензивна е редукцијата во кајларскиот говор и во источните лерински села на целиот граничен појас со воденско-мегленското говорно подрачје.

5.1. Во кајларскиот говор на редукција подлежат сите не-високи вокали (*e*, *o*, *a*). Тие во почетокот и во средината на збороформите се изговараат како затворени алофони [*e*, *o*, *a*] или пак се неутрализираат со /*u*, *ă*, *y*/ во корист на последниве. Степенот на редукцијата е посилен во слоговите што се наоѓаат непосредно до акцентираниот слог. Во отворена ултима, пак, каде што споменатите вокали се јавуваат во функција на флексивни морфеми, тие не подлежат на квалитативна редукција. Ова само како општа констатација, а за некои исклучоци ќе кажеме понатаму за секој глас поодделно. Сп.: /*e*/ > [*e*] > [*u*]: *ѓусен'ица*, *лекув'иша* *в'ода*, *д'евеӣ*, *'елен*, *вич'ера* (< *веч'ера*), *вриш'ено*, *див'ело*, *див'ожка*, *дийш'енце*, *жил'езо*, *ниш'ел'а*, *чир'еша*, *ч'овик* – *ч'овикуӣ* (< *ч'овекоӣ*), *бр'ек* – *бриш'оӣ* (< *брег'ови*), *идн'о* (< *едн'о*), но: *вр'еме*, *с'еме*, *с'арице*, *ѓр'ее*, *ј'аде*, *'имаме*, *'имаше*, *им'але* : *вр'емииӯ*, *с'емииӯ*, *с'арицииӯ*.

Во западните кајларски села во извесен број лексеми неакцентираното /*e*/ се неутрализира со вокалот /*ă*/ . Готово редовно тоа станува пред сонантите /*l*, *r*, *n*/ во завршоците -*ел*, -*ер*, -*ен*, сп.: *в'иш'айл*, *к'оиш'айл*, *'орайл*, *ш'еш'айл*, – *в'еш'айр* (: *виш'ери*), *ѓ'аб'айр* (: *ѓаб'ери*), *сийш'еж'айр* (: *сийиж'ери*), – *ѓл'ад'айн*, *ѓн'ус'айн*, *'ес'айн*, *к'ор'айн*, *осийш'айн* (< *ѓл'аден*, *'есен*...), во ограничен број примери и во завршокот -*ец*: *кл'ин'ац*, *м'ес'ац*, *ш'ан'ац* (< *кл'инец*, *м'есец*), но и *ѓл'уфиц* (< *ѓл'уфец*), и редовно во клитиките *ме*, *ши*, *се*, *не*, *ве*, *негацијата не* и множинските форми од 'сум' – *сме*, *сши* : *мă-в'ика*, *шă-ч'еше*, *сă-см'ее*, *нă-в'иде*, *вă-с'ака*, *нă-муж'ел* (< *не мож'ел*), *смă-б'иле*, *сийш'ашле*. Улогата на сонантите во поместувањето на артикулацијата на неакцентираното /*e*/ во правец на /*ă*/ е несомнено, и тоа е потврдено и во другите јужни македонски дијалекти. Во клитиките /*e*/ > [*ă*] за да се избегне омонимијата со дативните облици кај заменките (*ми*, *ши*, *си*, *ни*, *ви*) и со сврзникот *ни*. Редукцијата на /*e*/ > [*ă*] во суфиксот -*ец* можела да биде поткрепена со аналогија спрема образувањата на -*ел*, -*ен*, -*ер*. Колкаво дејство можела да има морфолошката аналогија покажува и фактот што во еден дел од кајларското подрачје каде што е акцентот фонетски фиксиран на пенултима вокалот /*e*/ во завршоците не се редуцира под влијание на множинските форми, сп. *б'елек* – *бил'ези*, *ч'овек* – *чув'еци*, *ј'арем* – *јар'еми*, *'елен* – *ил'ени*, *'ечмен* – *ичм'енја*, *к'амен* – *кам'енја*, *р'емен* – *рим'енја*, *д'евер* – *див'ерја*, *ѓ'ушш'айр* – *ѓушиш'ери*, *в'еш'айр* – *вийш'ери*, *сийш'ежер* – *сийиж'ери*, па и: *в'енец* – *в'енци*, *к'онец* – *к'онци*, *м'олец* – *м'олци*.

5.2. Неакцентираното /o/ се реализира како затворен алофон [ø], но најчесто се неутрализира со неакцентираното [y], сп. *в'ол – вул'ој* (< *вол'ови*), *сүл'ол – сүул'ој*, *ч'овек – чөв'еци* / *чув'еци*, *ч'ораи – чор'аи* / *чур'аи*, *ї'ојас – їуј'аси*, *б'гул – бив'оли*, *в'айшук – вайш'оци*, *р'учук – руч'оци*, *в'осук – вус'оци*, "извур – изв'ори", *бур'ина* (< *бор'ина*), *ѓув'едо*, *ѓул'еми*, *дуб'ишук*, *уѓн'иштие* (< *огн'иштие*), *уїлаше* (< *оїлаше*), и кај клитиките: *ду-н'еѓо*, *уїн-кр'ава м'есо*, *уд-идн'о вр'еме* (< од *едн'о вр'еме*) *ѓу-з'ева* (< *ѓо-*). Во отворена ултима, како што спомнавме, неакцентираното /o/ не подлежи на квалитативна редукција, сп. *ѓув'едо*, *д'едо*, *м'есо*, *с'ело*, *ѓул'емо*, *зил'ено*, *б'ило*, *дујд'ено*, но: *ѓув'едуїо*, *м'есуїо*, *с'елуїо*, *ѓул'емуїо*, *зил'енуїо*. Исклучок претставува 1 л. едн. на аористот кај глаголите од *о*-раздел и во членската морфема за машки род во селата каде што крајното -*и* се испушта, сп. аора *вл'егу*, *д'ојду*, *дун'есу*, *р'еку*, *исї'еку*, *най'асу*, член: *б'ивулу* (< *б'иволо*), *в'осуку*, *вудинич'ару*, *н'ос – н'осу*, *'орач – 'орачу*, *зил'енју* (< *зел'енио*), *краксї'авју* (< *краксї'авио*), покрај *вр'ауї* (< *вр'аої*), *н'осуї*, *д'обриуї* (< *д'обриої*) и др. Редукцијата на /o/ во /y/ во овие граматички категории е извршена кога крајните слогови биле уште затворени – во аористот кога -*x* уште се пазело (*р'екох > р'екух > р'еку*) и во членот -*ої* пред да се загуби -*и* (*в'олої > в'олуї > в'олу*). Кај членот, како што покажуваат горните примери, процесот на испуштањето на -*и* не е завршен, сп. *н'осу* и *н'осуї*. На овој начин добиеното -*y* (< *o*) во споменативе форми после тоа се морфологизирало, станало граматички знак. Кај глаголите од *о*-раздел во 1 л. едн. на аористот -*y* се генерализирало во сите југозападни македонски говори каде што се загубила фонемата /x/, сп. *в'иду*, *д'ојду*, *р'еку* – во мариовскиот, *д'ојду*, *ј'аду*, *р'еку* – во југоисточните битолски села, *д'ојду*, *ијес'еку*, *одн'есу* – во леринскиот, костурските.

5.3. Неакцентираното /a/ се реализира како [ã], и така е најчесто, поретко се неутрализира со [ă], сп. *сфаїї – сфаїї'ој* (*сфаїї'ови*), *слан'инїа*, *б'ајач – бај'ачи*, *б'ајнар – бај'нари*, или *аб'олко*, *б'ач'ило*, *ѓлав'ина*, *јај'е*, *в'икам* / *в'икїм*, и во клитиките: *да-їп'еде*, *за-в'ода*, *на-їл'ебе*, но: *в'ода*, *'има* (на крајот) Тремно, Кајларско.

6. Готово е идентична ситуацијата во врска со редукцијата и во крајните источни лерински села, што ќе се види од примерите запишани во селото Чеган, сп. */a/ > [ã] > [ă]* *арак'ија*, *лајдув'ина*, *р'ак'ија*, */o/ > [ø] > [y]* *бојаџија*, *զ'елид'ало*, *бр'ој – бруј'ови*, *'орач – ур'ачи*, *б'ивул – бив'оли*, */e/ > [e] > [u]* и *[ă]* *в'ел'ићден*, *леснуїїја*, *с'єг'ашин*, *'елин – ил'ени*, *'език – из'ици*, *з'елин – зил'ени*, *сї'ежир – сїниж'ери*, *к'амин*, *в'ениц*. Бројот на примерите со редуцирано /e/ во [ă] овде е нешто поограничен, се јавува главно, пред *л*: *в'иїїел*, *к'оїїел* и *в'иїїл*, *к'оїїл*, *'орїл*, *ї'еїїл*, *ї'еїїл*, *с'аїїдїл*, а пред *р* во *ѓ'аїїр* (до колку овде не се работи за асимилација). Во отворена ултима: *'име*, *ї'оле*, *м'ое*, *н'ие*, *м'ене*, *б'ере*; *м'есїо*, *б'осо*; *ж'ена*, *д'обра*, *д'ошила*; во

членот: *дө'ор – дө'ору, м'ој – м'оју, л'ои – л'оију* (< *л'оиио < л'оииоū*), 1 л. едн. аорист: *д'ојду, р'еку.*

7. Колку што се оди пона запад и пона север од Кајлар интензитетот на редукцијата опаѓа. На костурско-леринското подрачје повеќе можеме да зборуваме за остатоци од редукцијата, бидејќи таа е ограничена на одреден број лексеми и морфеми. За тој терен повеќе би одговарал терминот *преглас на вокалите*, и тоа не како регуларна појава туку лексикализирана и граматикализирана.

7.1. Нешто повеќе примери со извршена редукција наоѓаме во врска со /o/ и тоа на целиот јужен појас од Рудничкото Езеро до Грамос и на север приближно до линијата Слимница (под Грамос) – Костурско Езеро – Невеска (под Вич) – Островско Езеро. Во нашите материјали добиени со анкети по прашалниците за Македонскиот дијалектен атлас (МДА) и Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА) забележани се следните примери со прогласено /o/ > [y]: *кул'ера, ӯул'емо, ӯузд'ерка, руӯуз'ина, су'ал'ка, уб'еїка, удв'ај, р'учук, 'уруф, 'оӯруф, н'адур* (< н'адвор) – во југоисточните лерински села, *дунес'оја, ӯуд'елийе, ӯув'еїка, ӯуѓ'ава, ӯү'иде, ӯү-н'иваїа (од-)* (Загоричани), *ӯуд'ина, кук'ошка, куй'ишто, куйр'ива, кур'ија, кур'ишто, куш'ул'а, муч'ара, уб'еїка, к'онуӣ, м'иштируф* (Горенци), *буру'ија, к'онуӣ* (Тиолишта), *ӯуд'ина, ӯурн'ица, кук'ошка, ӯуси'ел'а, ӯүйр'еба, ӯул'ица, ӯуѓ'ага, урн'ица, ур'ало* (Кондорови – Костурско Поле); (сп. и Шклифов, 1973 : 39), *ӯусен'ица, ӯуд'ина, ӯувенд'ар, ӯутв'ачка, ӯуламби* (: ӯолуӣ), *ӯул'емо, ӯулем'ин* (месец јануари), *куб'ила, куй'ишто, кур'ија, куйр'ива, кув'ална, куси'енїе, куши'ул, кукуши'ик, кул'ено, куй'анка, кул'аче, Кул'евица* (< Кол'евица), *кул'енда, кумиш'ија, куши'ица, скуй'јани, буѓ'аша, бујаж'ија, бур'ина, вуден'ица, двур'ови, ӯуси'ина, ӯулув'ина, ӯуѓ'ашче, ӯутиул'ека, рабутил'иф, дум'аша, луѓ'аша, сийи'ало, чур'аша, 'извур, к'онуӣ, м'иштируф* (октомври), *н'икул'* (декември), *р'азбӯј, сф'екур, с'екуј / сф'икуј, н'икуј, 'уруф, ӯакуф, суб'ере, су-шееї'ани* (со-) (Нестрам), *куй'ишто, кук'ошка, хул'ера, мушти'еха* (< мошти'еха), *мул'иво, авдув'ица* (< евдов'ица < вдов'ица), *'извур, 'оси'руф, к'онуӣ, ӯуѓ'ас* (Езерец), *улс'ица* (< олс'ица < дж'ица), *чур'аша* (Галишта), *буру'ија, ӯул'емайїа св'езда, куй'ишто, кук'ошкайїа, куй'анка, куч'ина, кур'ишто, луѓ'аша* (Марковени); неколку примери се констатирани и во говорот на Бобоштица (Корчанско), сп. *куш'ул'а, кунуӣ* (коной), да *ӯугл'анда, ӯул'ица, сув'ел'ка, уб'аёчи* (облечи), да *уб'уви, ӯт'инци* (отинци), *ӯү'иїа* (оїїїа), *убув'ејне, ӯи'аша, уб'еїке, ӯгленд'ало, убр'ази.* На сето ова подрачје /o/ > /y/ во суфиксот -ок (> ук), сп. *в'исук, в'айшук, м'озук* (после и моз'уци), *ӯолук, ӯутиук* (ӯутиок), *св'иук* Г. Котори – Леринско, *в'еїшук, в'оїшук, в'осук, м'озук, ӯесук, ӯеїшук, ӯоїшук, чеїш'аршук* (Горенци), *ӯесук, ӯеїшук* Тиолишта, *бел'утиук, вायтиук, жоли'утиук, ӯоїшук, ӯесук, ӯл'ишук, ӯеїшук* Нестрам, *ӯесук, ӯеїшук* Езерец, *в'осук* Марковени, во членската морфема -оїї (> -ӯїї) во нестрамскиот и

костенарскиот говор: *бр'акуӣ*, *дв'оруӣ*, *з'еӣуӣ*, *к'умуӣ*, *л'ојуӣ*, *м'оскуӣ* (<*м'озокуӣ*), *п'оӣуӣ*, *л'еснуӣ* (<*л'есниоӣ*), *ш'ешкјуӣ* (*шешкиоӣ*) Нестрам, *м'еуӣ*, *сӣ'аӣуӣ*, *м'ојуӣ* (Езерец), и во 1 л. едн. на аористот кај глаголите од о-раздел (*р'еку*, *с'еку*) за што стана збор погоре.

Од приведениве примери се гледа дека најрегуларно /o/ се прегласува во /y/ во членската морфема -*оӣ* (>-*уӣ*), во 1 л. едн. во аористот (*дон'есу*) и во завршокот -*ок* (>-*ук*), а во другите случаи најчесто /y/ наоѓаме зад веларните и зад лабијалните согласки и тоа претежно во повеќесложни збороформи. Еден број од приведениве примери со прегласено /o/ зад веларните и лабијалните согласки среќаваме и во западните дијалекти и тоа претежно на правецот Битола – Охрид, сп. *ѓ'увејӣ*, *ѓ'улаӣ*, *шак'уѓере*, *роѓ'узина* / *руѓ'узина*, *оѓул* / *уѓул*, *'ушїе* / *'ущче* (<*хошибе*), *'улера* (<*холера*), а посебно во туѓи лексеми од типот: *кумишӣ*, *кумунис*, *кумишӣ*, *кумисија*, *кумшанија* и др. и тоа во акцентирана и во неакцентирана позиција.

Како функционира односнава појава во костурско-леринските говори најдобро илустрираат примерите со фонетски стабилизиран акцент на пенултима, сп. *'обрас* – *убр'ази*, *ѓ'олуӣ* – *ҳул'амби*, *'изв'ори*, *п'ојас* – *ӯу'аси* / *ӯу'ашче*, *сф'екур* – *сфек'ори*, *с'ој* – *су'ови* (Нестрам). Но од друга страна среќаваме и вакви случаи: *'убрас* – *убр'ази* (Бобоштица), *к'онуӣ* – *кон'үйново*, *п'есук* – *п'ес'уци* Езерец, *ч'ураӣ* – *чур'аши* (Галишта), *м'озук* – *моз'уци* (Зеленич), каде што прегласеното /y/ се задржало и во акцентираните слогови ('убрас, ч'ураӣ, п'ес'уци). Ова сведочи дека прегласот, кој бил порано автоматски и на овој терен, денеска се наоѓа на етапа на неговата полна лексикализација и/или морфологизација.

7.2. Уште е поограничен бројот на примерите со изршен преглас на вокалот /e/ во [i] и [ă]. Во нашите записи и во досега публикуваната литература констатирани се лексемите: *диб'ело*, *из'еро*, *ивр'ein*, *инич'арин*, *ифшин'ија*, *кисил'ина*, *клиш'ало*, *лиг'ало* (лєгalo), *мисич'ина*, *нив'есїа*, *нид'ел'а* (Горенци, Шклифов, 1973 : 42), *диб'ело*, *жил'езо*, *из'еро*, *нив'есїа* (Нестрам), *дил'ек* (< *дел'ек* < *дал'ек*), *цил'езо*, *измиќ'ар*, *вич'ера*, *вич'рен* *ч'овек*, *шишил'ера* (Езерец), *д'евииӣ*, *д'есииӣ* (Мангила), *вијав'иџа*, *из'ериџе*, *сид'ело* (Тиолишта).

Прегласено /e/ во [ă] и на овој терен се јавува на поширок ареал во завршокот -*ел* : *д'ебâл*, *к'оӣâл*, *ш'еӣâл*, *уч'иӣâл* (Горенци), *к'оӣâл*, *орâл*, *ш'еӣâл* (Зеленич), а потоа -*âл* > -*ал* : *к'оӣâл*, *орал* (Г. Котори, Леринско), *к'оӣâл*, *ш'еӣâл* Марковени, *в'иҷâл*, *к'оӣâл*, *к'уҷâл*, *орал*, *ш'еӣâл*, *с'ердал* (Езерец). Фонетскиот облик -*ал* потоа се проширил и на лексемите *п'екал* (< *п'екол*), *с'окал* (сокол), *ш'уҷâл*, *ш'оӣâл* (*шойол*) (Езерец, Вамбел, Тиолишта). Во говорот на с. Нестрам процесот добил друг правец – со лабијализација под влијание на л темниот вокал се изменил во /y/: *к'оӣул*, *ш'еӣул*.

Во југоисточните лерински села /a/ место /e/ наоѓаме и во завршокот -*ер* : *ѓ'азар*, *ѓ'ушчар*, *ст'ежар* Г. Котори, а во крајните источни костурски села

забележани се и формите: *к'оран*, *'осиан* Зеленич, *'едан*, *з'ел'ан*, *ш'аран* (Кондороби). Во говорот на с. Черешница Шклифов ги забележал примерите: *'едан*, *з'ел'ан*, *изл'уйан*, *йл'ейан*, *ш'аран*, и *ѓол'ам* (: *ѓол'еми*), *ч'овак* (: *чов'еци*), здр'авац, како и формите *мă*, *тă*, *сă*, *нă*, *вă* (*ме*, *ти*, *се*, *не*, *ве*) кога се во проклиза: *мă-в'ике*, *тă-б'аре*, *сă-ж'ени*, *нă-йл'аше*, *вă-ч'екаме*, но: *в'икни-ме*, *в'иди-не* (Шклифов, 1973 : 43). Во посеверниот дел на костурско-леринското подрачје и во дел од преспанските говори кратките заменски форми се јавуваат во фонетските облици: *ма*, *ти*, *са*, *на*, *ва*. На овој начин би можеле да се објаснат и фонетските облици *чай'ерок* (< *чей'ерок*) (Галишта), *авдув'ица* (< *авдов'ица* < *евдов'ица*) и *водан'ица* (< *воден'ица*) (Езерец).

7.3. Најмалку остатоци има од редукцијата на /a/. Неколку примери приведува Шклифов од с. Черешница: *ѓрад'ина*, *їад'ина*, *їл'ян'ина*, *рэмн'ина*, *ꙗвл'ија*, *ꙗјд'уїин* и др. (Шклифов, 1973 : 39). Веројатно преку [ă] вокалот /a/ се изменил во 1 л. едн. на сегашното време кај глаголите од *a*-група во нестрамскиот говор, сп. *в'икум*, *'имум* (< *в'икам* < *в'икам*), но *н'оса*, *б'ера*. Улогата на лабијалот *m* е очигледна.

8. Меѓу поважните последици што настанале како резултат на редукцијата на прво место треба да се истакне *елизијата* на неакцентираните вокали, која е особено изразена во долновардарските говори. Во југозападните говори таа е значително поретка, како што е поретка и помалку интензивна и самата редукција. Нешто повеќе примери се среќаваат во кајларскиот говор и тука таа е ограничена само на вокалите што се наоѓаат непосредно пред флексивните морфеми, поточно пред членските наставки кај именските зборови, сп. *їуї'ола* – *їуї'оли* – *їуї'ол'їе* (< *їуї'олиїе*), *ж'ена* – *ж'енїа* (< *ж'ената*), *ж'ени* – *ж'енїе* (< *ж'еније*), *диб'ела* – *диб'елїа* (< *диб'елата*), *диб'ело* – *диб'елїо* (< *дибелото*), *диб'ели* – *диб'ел'їе* (< *диб'елије*), *с'ело* – *с'елїо* (< *с'елојо*), *с'ела* – *с'елїа* (< *с'елаја*), *ї'иле* – *ї'ил'їо* (< *ї'илето*), *умр'ено* – *умр'енїо* (< *умр'енојо*), *н'аша* – *н'ашїа* (< *н'ашаша*), *н'ашїе* (< *н'ашаше*) итн. (Тремно).

Посебно ќе се задржиме на оваа појава во говорот на неколку источни лерински села кои непосредно граничат со воденскиот говор поради последиците што ги предизвикала елизијата.

Во материјалот од селото Чеган (Видоески, 1978) елизијата на неакцентираниите вокали се јавува и кај глаголите – во 1 и 2 л. мн. на сегашното време, сп. *їл'ачиме* > *їл'ачме*, *їл'ачишє* > *їл'ачишє*, *в'икаме* > *в'икме* / *в'икма*, *в'икатиє* > *в'иктиє* / *в'иктиа*. Како последица на ова дошло до изделување на коренската морфема во презентската парадигма, сп. *їл'ач-ам*, *їл'ач-ии*, *їл'ач-e*, *їл'ач-ме*, *їл'ач-їе*, *їл'ач-їи*; *б'ер-ам*, *б'ер-ии*, *б'ер-e*, *б'ер-ме*, *б'ер-їе*, *б'ер-їи*; *в'ик-ам*, *в'ик-ии*, *в'ик-e*, *в'ик-ме* / *-ма*, *в'ик-їе* / *-ти*, *в'ик-їи*.

Во именските зборови наоѓаме и вакви елидирани форми: *'език* – *'еску(ї)*, *м'озук* – *м'оску(ї)*, *ч'овик* – *ч'офку(ї)*, *р'азбуј* – *р'азбђу(ї)*

(Видоески, 1978 : 66). Во определените (членуваните) форми фонетскиот процес се одвивал на следниот начин: 'езико(ӣ) > 'езику(ӣ) > 'ез(i)ку(ӣ) > еску(ӣ). Бидејќи именките од машки род во неопределена форма завршуваат на консонант, во определената форма се редуцира вокалот во затворениот слог. Овој процес стои во врска со акцентот. Во односниов говор силно е изразена тенденцијата акцентот да се задржи на пенултима низ целата парадигма. Во неопределените форми тоа се постигнува со пренесување на акцентот по морфолошки пат, сп. д'евир – д'евири > д'евир – див'ери, из'ик – из'ици > 'език – из'ици. Бидејќи во членските форми ваквиот пренос не се врши според правилата што важат за овој говор, излез се напуштање на вокалот во затворениот слог непосредно пред членската морфема и на тој начин акцентот ја задржал пенултиматската позиција: 'език – 'езику(ӣ) > 'езку(Ӣ) > 'еску(Ӣ) : из'ици – из'ициӣе > из'ициӢе, ч'овик – ч'ов(i)ку(Ӣ) > ч'офку(Ӣ) : чув'еци - чув'еџ(i)Ӣе > чув'еџӢе. Така се добила парадигма со акцент на пенултима: ч'овик – чув'еци : ч'уфку(Ӣ) – чув'еџӢе.

Таму каде што се јавиле фонетски пречки поради можноото натрупување на повеќе консонанти коишто по дистрибутивните правила не се можни, се барале други решенија.

На пример во *r'азбуј – разб'ои* во определената множинска форма неакцентираното /u/ се консонантизирало (во позиција зад друг вокал): *r'азб(y)ју(Ӣ)* – *разб'оиӢе* > *разб'ојӢе*. Таков процес се извршил и во определените форми за машки род кај придавките: *б'ел – б'елио(Ӣ)* > *б'елиу(Ӣ)* > *б'елју(Ӣ)*. Така и кај придавките се добила парадигма со акцент на пенултима: *б'ел – б'елју(Ӣ)* : *б'ела – б'елشا* : *б'ело – б'елто* : *б'ели – б'елӢе*. Во некои локални говори ј можело да се асимилира со претходната согласка, сп. *б'елју(Ӣ)* > *б'ел'уйӣ*, *ц'арнју(Ӣ)* > *ц'арн'уйӣ*, или просто да се загуби: *б'елу(Ӣ)*, *ц'арну(Ӣ)*, *зил'ену(Ӣ)*, *'арен – 'арну(Ӣ)*, *в'исок – вис'оку(Ӣ)*. На овој начин се добил еден фонетски облик на основата во целата парадигма, сп. *б'ел-ф, б'ел-а, б'ел-о, б'ел-и, б'ел-у(Ӣ), б'ел-ша, б'ел-то, б'ел-Ӣе*.

Нешто поинаку тој процес се одвивал, на пример, во придавката *зел'ен*, во која примарниот акцент паѓал на крајниот слог, сп.: *зел'ен* > *з'елин – зил'ена – зил'ено – зил'ени*, во определените форми: *зил'ен(j)у(Ӣ)* – *зил'енша – зил'енто – зил'енӢе*. Тоа значи дека во неопределена форма за машки род акцентот се пренесол на пенултима подоцна, откога се извршила консонантизацијата на *i* > *j* во членуваната форма.

Со ова не се исцрпени сите можни последици што настанале во односниов говор по елизијата. Се задржавме на овој проблем сакајќи само да ја истакнеме важноста на редукцијата и сложеноста на процесите, како и реперкусиите што се одразиле и на фонетски, и на морфолошки план.

1.4. ПОСЛЕДИЦИ ОД ГУБЕЊЕТО НА КОНСОНАНТИТЕ ВО ИНТЕРВОКАЛНА ПОЗИЦИЈА

1. Губењето на консонантите меѓу вокали е доста раширена појава во македонскиот дијалектен јазик. Најголем ареал зафаќа загубата на интервокалното /x/. Во оваа позиција /x/ се загубило или се наоѓа во процес на губење готово во сите македонски дијалекти, со исклучок на крајните југоисточни говори, кои непосредно граничат со бугарската јазична територија (сп. ги картите приклучени кон глава 1.10. во овој том). Од другите консонанти, кои се губат во интервокална позиција, поголемо пространство зафаќа фонемата /v/. Губењето на интервокалното /v/, кое се врши најдоследно во соседство со фонемата /o/, е карактеристична дијалектна особеност за западното македонско наречје, сп. *товар* > *товар*, *основа* > *осноа*, *човек* > *чоек*, *йоловина* > *йолојна*, *оставиле* > *остајле* > *остајле*, *лебови* > *лебој*, *невесија* > *неесија* и др. (Конески, 1948 : 112-128). Примери со загубено /v/ наоѓаме и во северниот дел на костурско-леринското подрачје, како и во некои случаи во серско-лагадинската област во југоисточна Македонија.

На доста широк ареал во Западна и Јужна Македонија се губат во интервокална позиција во одделни случаи и фонемите /j/, /d/, сп. *тјаја* > *тјаа*, *одаја* > *одаа*, *моја* > *моа*, *бројај* > *брояї*; *Богородица* > *Богороица* > *Богородица*, *водица* > *војца*, *оѓедало* > *оѓлеало*, *йонеделник* > *йонеелник*, *ѓледаш* > *ѓлеаш*, *зедов* > *зеов*, *јадиш* > *јаји*, *видиш* > *вији*, *седиш* > *сеји*, *дадиш* > *даји*. Во поограничен број примери се загубиле и фонемите: /ж/ – *важичка* > *вајчка*, *лажичка* > *лајчка*, *каждии* > *каји*, *можии* > *моји*, *можеј* > *моеј*, /з/ – *лозишија* > *лојшија*, *флезии* > *флеји*, /cl/ – *пресечеј* > *преечеј* / *прејчеј*, *йосечам* > *йојчам*, /г/ – *благослов* > *блаослоф*, *коѓа* > *коа*, *сеѓа* > *сеа*, *него* > *нео*, /ѣ/ – *виѣай* > *виай*, *прегеска* > *преска* > *преска*.

2. Загубата на споменативе консонанти предизвикала во ред говори нова дистрибуција на вокалните фонеми. Се создале можности да се најдат во не-посреден допир готово сите вокали и по тој начин се образувале ред нови вокални секвенци кои порано во дијалектите не се среќавале во некои позиции на збороформите. Како резултат на новите односи што настанале меѓу вокалите се јавиле ред нови процеси.

2.1. Во еден дел од говорите новата дистрибуција на вокалните фонеми добила статус на нормална појава, така што денеска сите вокали можат да образуваат групи со секој, а се можни и групи од два исти вокали, и тоа во

сите можни позиции на збороформите – во иста морфема, на составот меѓу две лексички морфеми, како и на границата меѓу лексичка и флективна морфема. Таква е положбата во дел од северните говори и во северниот дел од централните говори, сп. *тāа*, *неесīа*, *треечеī*, *тrogōори*, *сīшēй*, *змиа*, *сиоī*, *смеа*, *меоī*, *меур*, *знаеш*, *ст̄раоī*, *маур*, *мое*, *т̄оар*, *чоек*, *чуеī*, *муа*, *сuo* (во скопско-поречкото подрачје).

2.2. Во северните говори и во дел од скопско-велешкото говорно подрачје, каде што се загубила во интервокална позиција само фонемата /x/, вокални секвенци по правило се можни само на составот меѓу лексички морфеми, пред сè меѓу префикс што завршува на вокал и коренска морфема, сп. *зиака*, *т̄ооди*, *т̄реесай*, *т̄ришима*. Во другите позиции настанатиот хијат по губењето на консонантот се пополнил со хијатски глас, или поточно /x/ > /v/, сп. *снава*, *ст̄рева*, *доваžа*, *сова*, *мува* (во кумановскиот и скопско-црногорскиот говор).

На еден тесен појас меѓу северните и централните говори како хијатски глас се јавува /j/, но само кога се наоѓа во вокалната секвенца вокал од преден ред, сп. *ст̄реја*, *чојек*, *мејоī*, *сијоī*.

2.3. Во најголем дел од македонските говори два исти вокали во непосреден контакт, кога не се на составот меѓу две лексички морфеми, вклучувајќи ги тутка и префиксите, се контрактираат во еден фонетски долг вокал, сп. *снаха* > *снаа* > *сна:*; *глava* > *глаа* > *гла:*; *невеста* > *неесīа* > *не:сīа*, *тrogōори* > *тrogōори* > *тrogō:ри*, *буково* > *букоо* > *буко:*; *зми* > *зми:*. Овој процес најдоследно се врши во говорите од западното наречје, а во поограничена мера и во јужните дијалекти, негде како завршен процес, а негде како тенденција. По овој начин во споменативе дијалекти настанале нови, позициони должини.

2.4. Нови фонетски должини во ред македонски дијалекти се јавиле и како резултат на асимилација на разнородни вокали. Во некои југоисточни дијалекти (струмичкиот, дојранскиот, гевгелискиот, кукушкиот) готово сите вокални секвенци се асимилирале во корист на првиот член на секвенцата и потоа со контракција се добиле долги гласови. Сп.: /ua/ > /u:/; *миам* > *ми:м*, *тиати* > *тишиī* > *ти:ī*, *змиа* > *змиī* > *зми:*; *ниа* > *нии* > *ни:*; *тиавица* > *тишивица* > *ти:вица*; /ue/ > /u:/ *тиене* > *тишине* > *ти:не*, *рие* > *рии* > *ри:*; *убиен* > *убшин* > *уби:н*; /ea/ > /e:/ *смеа* > *смее* > *сме:*; *т̄еам* > *т̄е:м*, *дујдеа* > *дујде:* (= *дојдеа*), *неа* > *не:*; /eo/ > /e:/ *челоīо* > *чеолīо* > *че:лио*; /ae/ > /a:/ *лае* > *лаа* > *ла:*; /o/ > /o:/ *кое* > *коо* > *ко:*, *мое* > *мо:*; /oa/ > /o:/ *која* > *коа* > *ко:*; *ко* > *ко:*, *мо* > *мо:*; /oal/ > /o:/ *која* > *коа* > *коо* > *ко:*, *водаīа* > *водаīа* > *во:īа*, *соха* > *коа* > *коо*; /yal/ > /y:/ *муха* > *муа* > *муу* > *му:*; *злуха* > *злуа* > *злу:*; *обуам* > *убуам* (редукција на неакцентираното *o* > *y*) > *убу:м*; /yo/ > /y:/ *духовден* > *дуовден* > *ду:вден*. Бидејќи во тие говори вокалните групи се најчести на

крајот на збороформите, на составите со флексивните морфеми, тогаш и дожините се најчесто на крајот на збороформите.

Во некои локални говори на споменатиов ареал асимилацијата се врши во корист на втората компонента во секвенцата, сп. /ea/ > [a:] *беа* > *ба*; *nea* > *на*; *ceđa* > *cea* > *ca*: (с. Фурка, Дојранско, Пеев, 1979 : 8 нт).

2.4.1. Вакви асимилациони процеси на вокални секвенци од разнородни вокали се познати во поограничена мера и во некои западни говори. На еден доста широк ареал групата /ao/ > /oo/ > [o:], сп. *йалаво* > *йалао* > *йало*; *убаво* > *убао* > *убо*; *ѓрабаво* > *ѓрабао* > *ѓрбо*; и редовно така кај придавките на -ав во формата за среден род. Овде овој процес можеле да го засилат и придавските форми на -ово од типот *буково* > *букоо* > *буко*. Од преспанското говорно подрачје познати ни се и примери со /oa/ > /o:/ во друга позиција, сп. *јавор* > *јаор* > *jo:p*, *ѓавол* > *ѓаол* > *ѓо:l*, *блаѓослов* > *блаослов* > *бло:слов*, *ковач* > *коач* > *ко:ч*, *шовар* > *шоар* > *шо:p*, *совал’ка* > *соал’ка* > *со:l’ка*, *оїтидоа* > *оїтидо*: покрај *ојдо*:; *стиоат* > *стюо:и*, и во Охридско: *Јован* > *Јоан* > *Јо:n*, *основа* > *осноа* > *осно*:; *шроа* > *шро*:

2.4.2. На охридско-преспанското говорно подрачје на асимилација подлежат и групите /eol/, /oel/, /yol/, /ael/, кои потоа со контракција се реализираат како долги вокали, сп.: *eol* > [o:] *невол’а* > *неол’а* > *но:l’а*, *Смилево* > *Смилео* > *Смил’о*; *oel* > [e:] *човек* > *чоек* > *че:k*, *yol* > [o:] *Суводол* // *Суходол* > *Со:дол*, *ael* > [e:] *заек* > *зе:k*, *заедно* > *зе:дно*. Во дебарските и охридско-струшките говори групата /ael/ > [e:] редовно во 3 лице мн. на презентот, сп. *викает* > *вике:и*, а потоа дожината се пренесла по морфолошки пат и кај другите глаголи, сп. *носе:и*, *бере:и*.

2.5. Во групите со /u/ како втора компонента, без оглед на местото на акцентот, во западното наречје и во ред други југозападни говори, вокалот /u/ се десилабизира, преминува во [i] или во [j] и на тој начин со претходниот вокал образува дифтонгоид. Сп.: *eu* > [e:j] *стиреи* > *сїреj* / *стиреj*, *orei* > *orej*, *седиi* > *сei* > *сеj*, *au* > [ai] *ѓлави* > *ѓлаи* > *ѓлаj*, *snaui* > *snaj*, *лажица* > *лаџица* > *лаjца*, *правиi* > *праиi* > *праjи*, *ou* > [o:j] *моi* > *моj*, *лебови* > *лебоi* > *лебоj*, *половина* > *половина* > *половјна*, *сировица* > *сировица* > *сиројца*, *бройi* > *бройj*, *можиi* > *можиj* > *моjи*, *yu* > [y:j] *кожуи* > *кожуj*, *мухи* / *муви* > *муj*, *сухи* / *суви* > *сүи* > *суj* (сите примери се од западните говори). Оваа појава ја познаваат, како што спомнав, и југозападните говори, само таму таа не е толку забележлива, бидејќи во тие говори се поограничени можностите за образување на вакви вокални групи, сп. *баница* > *байнца* > *бајница*, *важичка* > *вајчка* > *ваjчка*, *л’удиiе* > *л’уиiе* > *л’уjиiе*, *јадиме* > *јајме*, *одии* > *оии* > *оjи* (во гевгелискиот и кукушкиот говор). Но веднаш

треба да истакнеме дека ова правило не важи за вокалните групи образувани на составот меѓу префикс и лексичка морфема.

2.5.1. Во некои јужни говори */u/* > [i] дури и во групата */uu/, сп. ūuuu > ūuiš, ūuiše > ūuiše, muiši > miuiši*, и редовно така во 2 лице едн. на презентот и во 2 и 3 лице едн. на имперфектот кај глаголите што им завршува општиот дел на *i*. Но овде процесот би можел да се објасни и морфолошки, спрема глаголите од типот *знаши (< знаеш), броши, сеши > знаїши, броїши, сеїши*.

2.6. Во струшкиот говор вокалот */u/* ја загубил својата силабична функција и кога се наоѓа во позиција пред друг вокал, т.е. во групите */ua/ > [ia], /uo/ > [io]*, сп. *судиа > судꙗ, ракиа > ракꙗ* (и потоа > *раќа*), *Македониа > Македонꙗ (> Македон'а), Мариа > Марꙗ; лошиоӣ > лоишѿоӣ, белиоӣ > белѿоӣ, неговоиоӣ > неговјоӣ*.

Во ограничени случаи оваа појава ја среќаваме и во говорите од кукушко-дојранскиот регион: *исਿпориа > исਿпорꙗ, Македонꙗ, белио > белѿо, ғолемио > ғолемꙗ (Дојран), деветио > деветꙗ* (с. Миравци – Гевгелиско), *суюӣ > сујуӣ, убавиоӣ > убавјуӣ (> убавјуӣ)* (с. Стојаково).

Промената на */u/* во [i] во членската морфема за машки род е широко распространета во југоисточна Македонија – се среќава на целиот појас од Кратово и Куманово па до Солун и Кајлар на југ. Добиен по фонетски пат формантот *-joӣ / -jo*, одн. *-juӣ* во говорите со редукција, после лесно се ширел како морфолошка единица.

2.7. Дијтонгоиди од овој тип во некои локални говори во Западна Македонија образуваат и некои вокални групи во составот на кои влегува вокалот */e/* како втор член. Така во прилепскиот, битолскиот, кичевско-поречкиот и во дел од охридско-преспанските говори групата */oe/ > [o᷻]*, сп. *ғоведо > ғоедо > ғојдо, ғовеке > ғоеке > ғојке, ғирғовец > ғирғоец > ғирғојц*. Во прилепскиот говор и групата */ae/ > [ai, aj]*: *кладенец > клаенец > клајнец, дванаесе > дванајсе, дваесе > дваясе*. Во броевите оваа појава е позната на поширок ареал во јужните наши дијалекти, а во глаголскиот прилог се генерализирала готово во целата јазична територија, сп. *викаеки > викајки, а потоа елементот -јќи се генерализирал кај сите глаголи, сп. носејки, берејки*.

2.8. Во охридско-преспанските говори */e/ > [i]*, одн. */j/* и во групите */ea/ и /eo/*. Сп. */ea/ сїреа > сїрꙗ, леа > лꙗ, сеѓа > сеа > сꙗ, неа > нꙗ, ғледаш > ғлеши > ғлꙗши, беа > бꙗ, седеа > седꙗ; Пеїррева > Пеїрреа > Пеїрꙗ;* */eo/ черево > черео > черꙗ; Пеїррево > Пеїррео > Пеїрꙗ:* (Струга).

2.9. На западната периферија на охридско-преспанското подрачје се десилабизирал и вокалот /o/ во групите /oa/ и /oe/. Сп. /oa/ > /ba/ : *ковач* > *коач* > *квач*, *товар* > *ттоар* > *твар*, *тоа* > *тва*, *совал’ка* > *соал’ка* > *свал’ка*, *гойтова* > *готтоа* > *готива*; *зедоа* > *зедва*; *дојдоа* > *дојдва*: (Пештани – Охридско), *ласитоарка* > *ласитварка*, *донесоа* > *донесва*: (Љубаништа – Охридско); /oe/ > /ve/ : *говедо* > *гоедо* > *гведо*, *човек* > *чоек* > *чвек*, *јазоец* > *јазвец*, *оиштоде* > *оиштиде*: (Струга). Преминот на /o/ во /v/ во споменативе групи, кој морал да пројде преку неслоговно [y] и билабијално [w] (*чоек* > *чук* > *чвек*) денеска е ограничен на неколку пунктови на македонско-албанското пограничје во Струшко, во приезерските охридски села (Пештани, Трпејца, Љубаништа) и на неколку села на западниот брег на Преспанското Езеро.

2.10. Во некои централни дијалекти стегањето на вокалите во вокални секвенци се одвивало по друг начин, без претходни асимилациони процеси. Така, на пример, во прилепскиот говор, делумно во битолскиот и кичевскиот, групата /oa/ дала дифтонг [*o^ac*], сп. *ко^aч*, *тто^ap*, *тто^a*, а групата /ea/ > [*e^a*]: *леа* > *ле^a*, *смеа* > *сме^a*, *беа* > *бе^a* (Кичевско, Демирхисарско). Во прилепскиот говор процесот на стегањето отишол уште подалеку, така што како краен резултат се добиле два широки алофони: [ɛ] и [ɔ], сп. *смеа* > *сме^ɛ*, *тнеа^ɔ* > *тней^ɔ*, *коач* > *ко^ɔч*, *ттоар* > *ттар^ɔ*, *осноа* > *осно^ɔ* (Конески, 1949 : 255).

2.11. Последиците од губењето на консонантите во интервокална позиција, како што гледаме, се многубројни:

- 1) Се создале услови за редистрибуција на вокалите во вокални секвенци.
- 2) Се јавила цела серија алофони, кои порано дијалектната реч не ги познавала.
- 3) Во одделни дијалекти се јавува и нов квантитет.
- 4) Се добиле цела серија дифтонзи и дифтонгоиди, кои исто така порано во дијалектите не биле познати.
- 5) Во врска со дифтоншките групи во ред западни говори дошло и до промени на местото на акцентот.
- 6) Како резултат на новата дистрибуција предните вокали /i, e/ и лабијалните /y, o/ во одредени позиции се десилабизирале.
- 7) Од друга страна се јавуваат хијатски /j/ и /v/.
- 8) Сите тие појави длабоко ја засенчуваат структурата на збороформите, сп. *вод'еница* > *вод'еница* > *вод'ејница* // *вод'енца*, *йол'овина* > *йол'ојна* // *йол'ојна*, *н'евеси^{на}* > *н'ееси^{на}* > *н'е:си^{на}* // *н'еси^{на}*, *н'евол'а* > *н'еол'а* > *н'о:л'а* // *н'ол'а*, *ѓ'оведо* > *ѓ'оедо* > *ѓ'ојдо*, *ч'овек* > *ч'оек* > *чојк*, или *ч'е:к*, или *чвек*.
- 9) Во ред говори овие појави се одразиле и на консонантизмот. Фонемата /j/ добиена од /u/ или /e/ исто така стапува во нови односи со други

фонеми. Така, на пример, во некои дијалекти се јавил еден нов вид палатализација, сп. *p'akua* > *p'akja* > *p'ača* (*kj* > *č*), *Макед'ониа* > *Макед'онја* > *Макед'он'a* (*hj* > *n'*) (Струшко), *j'акиоӣ* > *j'акјоӣ* > *j'акоӣ*, *вис'окиоӣ* > *вис'окјоӣ* > *вис'окоӣ*, *зел'ениоӣ* > *зел'енјоӣ* > *зел'ен'oӣ* (во југоисточните дијалекти).

Овие се сè процеси и промени извршени на фонетски план. Меѓутоа, не се незначителни и последиците што ја засегнале морфолошката страна на зборот. Тие стојат најчесто во врска со загубата на фонемата /x/, на пример, во 3 л. мн. на имперфектот и аористот. Но на нив тута нема да се запирате.

Губењето на консонантите во интервокална позиција посебно оставило длабоки траги во дијалектната диференцијација на македонскиот јазик, и посебно во дијалектното дробење на западното македонско наречје, во кое и најмногу напреднал процесот на губењето на консонантите во интервокална позиција.

1.5. КОНТИНУАНТИТЕ НА *ѣ И *ѫ

1. Во славистичката наука одамна е познато дека на најголемиот дел од македонската јазична територија т.н. редуцирани вокали *ѣ и *ѫ во јака позиција се измениле во /o/ и /e/ во сите морфеми, сп. *дѣждѣ > дажд, *зѣпѣ > сон, *рѣтъкъ > ѕеїшок, *зѣпѣтъ > соноїш, *дѣпѣ > ден, *тѣтъница > ѕтемница, *јарѣтъ > јарем, *остѣпѣ > осїтан, *тѣсѣпѣ > ѕесен, *овѣсѣ > овес, *осѣтѣ > оцѣї, *копѣсь > конец, итн. Оваа особина, која спаѓа и меѓу најстарите иновациони појави во областа на македонскиот вокализам, истовремено е и една од најмарканнтните диференцијални црти на македонскиот стандарден јазик по однос на другите јужнословенски јазици. Во српскиот / хрватскиот двата ера (*ѣ, *ѫ) се изедначиле гласовно и како краен резултат од развојот се добил вокалот /a/: дажд, сан, ѕеїшак, дан, јарам, осїтан, овес, ѕесан, во јужните и источните периферни говори на штокавското подрачје има вредност /ă/: сїн, дїн, одн. /ă/ во некои црногорски дијалекти: сїн, дїн (Ивић, 1985 : 160). Во бугарскиот јазик *ѣ > /ă/: дїши, сїн, *ѫ > /e/: ден, во дијалектите: *ѣ = *ѫ > /ă/: сїн, дїн, понегде и /ă/: сїн, дїн, /ă/: сїн, дїн, во еден број западни говори *ѫ > /a/, *ѫ > /e/: сан, ден, и на пограничјето со североисточните македонски дијалекти (во Ќустендилско) *ѫ > /o/, *ѫ > /e/: сон, ден (Стойков, 1962 : 122-123).

2. Северната изоглоса на континуацијата *ѣ > /o/, *ѫ > /e/ на македонски от терен не се поклопува наполно со јазичната граница меѓу македонската и српската јазична територија. Во Северозападна Македонија, на Шарското подрачје, таа ја преминува државната граница зафаќајќи ја областа Гора и допира сè до јужните граници на планината Коритник. Најсеверни села на тоа подрачје со рефлексацијата на *ѣ > /o/, *ѫ > /e/ се Бучје, Крстец, Рапча на источните падини на Коритник, Радеша и Лешане на западните падини на планината Шара, а на албанска страна во долината на реката Љума селото Запот, сп. б'очка, б'ошка, дош, ѕеїшок, ч'уекоїш (< човекоїш), ден, 'овес, ѕ'алец, ѕ'емен (Видоески, 1986 : 54-55). На полошкиот дел, пак, северната изоглоса на рефлексите /o/ и /e/ останува нешто појужно од државната граница. Примери со овие континуанти превладуваат приближно до линијата што оди од Тетово кон планината Жеден. Од Жеден изоглосата продолжува на исток кон Скопје по правецот на селата Бардовци – Бутел – Миладиновци (нешто малку северно од Скопје) и излегува на с. Џидимирци (југоисточно од Скопје на правецот кон Овче Поле). Во Источна Македонија изоглосата од с. Џидимирци оди по правецот на селата Кнежје – Врсаково – Судиќ – Злетово, од каде што свртува на север приближно по долината на Злетовска Река и преку Осоговската планина излегува на изворишниот дел на

Крива Река на правецот на селата Дренак – Жидилово – Трново (Видоески, 1962 : 40).

3. Северно од споменатава линија, во северниот дел на Полог (Тетово), во Скопска Црногорија, Кумановско, Кратовско и Кривопаланечко $*_y$ и $*_b$ се изедначиле според штокавскиот модел ($*_y = *_b$) и се рефлектирале во /ă/ во сите позиции на морфемската структура на лексемите, сп. б'ачва, дăи, з'алва сăн, и: дăи, лăк, лăн, т'амно (во коренски морфеми), с'ăбере, с'ăпре, доб'ишăк, п'еишăк, п'л'ишăк, – коиш'ăл, г'л'адăи, п'алăц, яр'ăм, 'осишăн (во формантите), л'ебăш, н'ожăш (во членската морфема).

Треба, меѓутоа, да одбележиме дека на овој терен континуантот /ă/ се реализира во две алофонски разновидности зависно од акцентската позиција – [ă] во акцентиран слог, и [a] во неакцентиран, сп. б'ачва, в'ашка, н'акве, с'айне, мом'ăк, з'авре, л'ако, коиш'ăл, ед'ăн, кон'ăц, яр'ăм, оц'ăш, но: бачв'ар, вацил'иф, саин'а, сабр'а се, доб'ишăк, кр'оишăк, в'аздан, дан'ăс, б'есан, л'ебăц – во кумановскиот (Видоески, 1962 : 40-46), сабер'e, п'ешăк, ж'едан, в'енăц : кон'ăц, руч'ăк – во кривопаланечкиот, оиш'анăк, т'амница и т'амн'ица, с'ăбра : саиш'ира – во скопскоцрногорскиот говор.

4. Во јужниот дел на овој дијалект на целиот појас од Шар Планина и Тетово па до Осоговијата и Крива Паланка неакцентираното /ă/ се неутрализира со вокалот /a/ во истата акцентска позиција, сп. т'акав, м'омак, п'есак, л'акаш, 'овас, г'л'адан, сл'ешиц, изаш'ано, даш'аске, в'аздан – во кумановскиот (Видоески, 1962 : 45-46), п'ешăк, р'учак, б'олан, 'едан, к'онац, п'еш'ал – во јужните скопскоцрногорски села, В'елидан, р'ешăк, ср'еган Вратница (Тетовско), в'иш'ал, држ'акан коњ, н'ојан, 'ушăк, б'елијаш кањ – во кривопаланечкиот говор. Приведениов материјал покажува дека вредноста /a/ место $*_y$, $*_b$ е резултат на фонетски процес извршен на односниов терен, а не е влијание од страна.

5. Во северните македонски говори на пограничјето со штокавскиот српски дијалект во врска со рефлексацијата на $*_y$, $*_b$ заслужува внимание уште една појава. На еден не така тесен појас во коренските морфеми по правило место двета ера има континуант /ă/ со описаните два алофона, а во афиксните морфеми, претежно во суфиксите и во членската морфема за машки род место $*_y$ има /o/, а место $*_b$ – /e/. Значи, се работи за резултати од две разнодијалектни зони. Оваа појава може да се следи на целото пограничје, но најизразена е на северозападната и на североисточната периферија на македонскиот јазичен ареал. Така, на полошкиот (тетовскиот) дел во говорот на с. Теарце, кое се наоѓа на границата меѓу северните $*_y$, $*_b$ > /ă/-говори и централното дијалектно подрачје, констатирани се следниве примери: б'ачва, бăи, в'ашка, дăи, д'аждовник, з'алва, сăн, з'авре, с'айка, се с'абрало, – дăи, д'ањум, л'ако, лăн, л'анишиш, п'акал – п'акал, п'асји, ч'ачка (во коренски морфеми), но: јуишок, оишак, снисок, т'анок, ч'ешвршак, покрај п'ешăк (*-ъкъ), г'л'аден, ж'еден, покрај б'олан, 'едан, јечмен, но 'осиш'ан

(*-ъпъ), ј'унец, ж'ивец, здр'авец, к'онец и редовно /e/ во суф. -ец (*-ъсъ). Во коренска морфема само во неколку случаи наоѓаме замени *ѣ > /o/, *ѣ > /el/, сп. б'озојна (< бозовина), ї'ењушка, с'ега, ш'еңоши. Веќе во блиското село Вратница, кое се наоѓа нешто малку посеверно, освен во лексемите ї'ењушка, с'ега, со, с'обор, во коренските морфеми *ѣ, *ѣ > /ă/: б'ачва, д'аш, з'алва, м'аф (< *тъхъ), с'анује, с'ан, д'ан, л'асно, т'ас, исто така и во префиксите кога се акцентирани: с'абери, с'аблече, с'ашије, се с'акри, с'аине, а во суфиксите има континуант /a/: в'осак, ј'утак, м'омак, м'ука, ї'утиак, 'оїданак, ї'еїнак, кр'оїнак, т'л'иїнак, сн'исак, б'олан, д'есан, 'едан, л'асан, в'енац, ј'унац, к'онац, сл'еїнац, т'еїтоац (< т'еїтоваац), како и во членската морфема -аї : к'оњаї, ч'уекаї (< човекаї). Бидејќи во овој говор акцентот стои на третиот слог (мора), суфиксните морфеми секогаш се неакцентирани. Во селата што се наоѓаат јужно од Тешаре бројот на примерите со /ă/ место *ѣ, *ѣ е сè помал колку што се оди пона југ, сп. з'алва, с'ан, д'ан, в'ајдан, л'ан, т'амно, но: б'очва, доши, д'ождалник, з'овре, с'оїнија, т'оѓај, или: ї'еїтал : 'орел, 'осїтањ, 'едан : б'олен, т'л'аден, р'ажењ, и редовно /o/ во суфиксот -ок : ї'еїток, н'изок, и /e/ во -ец : ї'алеџ, к'онец (с. Ратае). Во градскиот тетовски говор /ă/ е констатирано само во лексемите: м'акне, с'ан, д'ан, в'ајдан, л'ан, л'асно, т'амно, додека во другите случаи *ѣ > /o/, *ѣ > /el/.

Различни вредности во коренските морфеми и во суфиксите можеме да сртнеме дури и во српскиот дијалект во областа Сретечка Жупа (Призренско), сп. б'ачва, в'ашка, д'ан, к'аш, на ве, с'аш, т'аш, р'азашне, с'акри, но: б'елуїшок, д'обишшок, м'омок, 'оїданок, ї'еїшок, кр'оїшок (-ок), б'еден, б'олен, т'л'аден (-ен), бр'аїтанец, в'енец, вр'анец, к'онец (-ец), 'овес, ј'арем, к'оїшев (< койшел), ї'еїшев (< т'еїшел) (Павловиќ, 1939 : 53-58).

Слична ситуација со рефлексацијата на *ѣ, *ѣ наоѓаме и на скопскиот и овчеполскиот терен, иако таму преодната зона не е толку широка како во Полог и во Осоговскиот регион. Еве примери и од кратовско-кривопапанечкото говорно подрачје, каде што е акцентот слободен па може да стои и на суфиксите. Во с. Луке (Кривопапанечко) *ѣ, *ѣ > /ă/ во сите позиции: б'ачва, д'ан, руч'ак, јар'ам, оц'аш, кот'аш (под акцент), в'осак, кот'аш (неакцентирано); во соседното с. Огут: б'ачва, л'ан, с'ашка, вреїш'ашца, из'ашка, квас'аш, руч'ак, т'аш - д'ашца, д'аш, и: в'осак, ов'есан, т'р'есан, каш'анац, кот'ашлатш, б'елијаш, но и: т'ењ'уѓа, ечм'ен, св'рдел (во одделни лексеми); во с. Борово (се наоѓа појужно) забележани се примерите: б'ачва, н'акви, т'аш, ов'аш, л'ан, оїш'анци, мом'аш, ов'аш, ор'аш, осїш'ан, вен'аш (под акцент) : р'учак, т'р'азан, т'чен'ичан, с'игуран, т'алац, но: ј'арем, т'р'овец, уд'овец, шишиш'анец (во неакцентиран слог). Во соседното с. Градец во суфиксите редовно има /o/ < *ѣ, /el/ < *ѣ без оглед на акцентската позиција, сп. н'исок, т'л'ишок, р'еїшок, оїш'инок, руч'ок, т'есен, вен'ец, свеїш'ец, јар'ем, ов'ес, итн. На кратовскиот терен континуацијата на *ѣ, *ѣ најрелјефно ни ја презентира материјалот од с. Древено (Пробиштипско), сп. в'ашок, ї'еїшок, т'орок, ж'ежок, н'исок, т'анок : м'озак, наїш'ишак, оїш'инак, т'есак; бак'арен,

ѣр'озен, жел'езен, з'аден, м'уашен : *б'аван, вр'едан, ѣл'адан, д'рчан, ор'аишан* (вол); *ед'инец, јазовец, к'онец, си'арец*, и редовно со /el/; и членската морфема редовно се јавува во фонетскиот облик -о (< ои): *д'ождо, л'ебо* (сите примери се забележани од едно лице).

6. Источната изоглоса на рефлексацијата на $*\dot{\psi} > /o/$, $*\dot{\psi} > /e/$ во сите позиции на збороформите оди по правецот Солунски Залив (опфаќајќи го Солун) – Лагадина – Струма (кај Бутковското Езеро). Од Бутковското Езеро таа продолжува на североисток по левата страна на Струма зафаќајќи дел од Валовишкото поле, ја сече денешната државна граница меѓу Грција и Бугарија и свртува на север по вододелницата меѓу сливот на Места и Струма (Пирин) сè до Рила североисточно од Благоевград. Во зоната на рефлексацијата $*\dot{\psi} > /o/$, $*\dot{\psi} > /e/$ спаѓаат и граничните бугарски дијалекти во Кустендилско – Кустендилскиот, пијанечкиот, делумно и каменичкиот (Умленски, 1965 : 22-24).

Во југоисточните македонски говори (во Солунско, Воденско, Кукушко, Серско) поради редукцијата на вокалите во неакцентирана позиција, вокалите /o/ и /e/, меѓу кои и рефлексите од $*\dot{\psi}$, $*\dot{\psi}$, се јавуваат во алофонски разновидности [ø], [ɛ] – затворени фонови, или пак тие се неутрализираат со соодветните високи корелати /y/, /u/, а во некои локални говори во одредени фонетски околности /e/ > /ă/ со алофонот [a]. Сп.:

($*\dot{\psi} > o$) *б'очва, в'ошка, доиш, ѣтој, в'исок, ѣ'асок, ѣн'ок, руч'ок, ѣр'адоиш, л'абоиш* (Киреч Ќој, Солунско, сп. Vukčević, 1901 : 102), *б'озил'*, *в'ошка, доиш, з'олва, н'ошиви, сон, с'оїка, ѣис'ок* (< юес'ок), *дужд'овна ѣуд'ина* (< дожд'овна), *ѣешук, кр'оишук, н'исук* (< юешук,...), *ѣис'окуиш* (< юес'окоиш) – во кукушкиот (Пеев, 1987 : 96-98), *в'онка, сон, с'охна, как'оиф, бел'уишок, доб'ишок, сл'адок, соб'ече, соб'уе* – во струмскиот (Иванов, 1977 : 70).

($*\dot{\psi} > e$) *в'езмеш, ден, д'енес, лен, чес, вд'овец, кл'инци* (< кл'инец), *к'онци, св'ардал* (< св'ардел) – во киречкојскиот (Иванов, 1977 : 70), *лен, куиш'ел, ур'ел* (< ор'ел), *кон'ец, б'олин, ѣл'адин* (< б'олен, ...), *в'еници* (< в'енец) – во кукушкиот (Пеев, 1987 : 100).

7. Источно од споменатата граница (Солун – Лагадина – Бутковско Езеро – Пирин) – во сушко-височкиот, лагадинскиот, серскиот, драмскиот, зилјаховскиот и гоцеделчевскиот (неврокопскиот) говор $*\dot{\psi} > /ă/$ со алофоните [ă] под акцент и [a] во неакцентирана позиција, а $*\dot{\psi} > /e/$. Ваква замена во сите морфеми е спроведена во крајните југоисточни говори на правецот Зилјахово – Драма – Гоце Делчев, кои непосредно граничат со бугарските родопски дијалекти, сп. *даиш'*, *изв'ян'*, *сан'*, *сн'аха, с'ахна*, во членот: *рео'ꙗ, ум'ꙗ* (под акцент), *саѓира, добр'ишак, ѿсак* (< в'осак), *ѣ'асак, єешак, кр'оишак*, член: *л'аба* (Мирчев, 1936 : 11), *б'ачва, в'ашка, з'алва, н'ашква, сан, уиш'ян* (< оишв'ян), *с'абери, юес'ак, л'акуиш', шак'аф, нус'ꙗ* (< нос'ꙗиш'), *маж'ꙗ* : *бач'в'ар', даж'довник, саѓујам, м'озак* – *мозак'ꙗ, єешак* (Старчиште), *бас, в'азглашница, даштиера, д'ано, даш'* – *даж'довник*,

дуб'и^{так} (Зрнево), б'ичва, даиш, с'ахна, ^те^{так}, как'аф (Плевна – Драмско, в'ан, в'анка, в'ас, в'азглаве, с'ан, с'абуе, с'абере, как'аф, маж'а, снег'а : дажд'овна, сан'увам, саб'ирам, доб'и^{так}, ^те^{так}, кр'о^{так} – во зилјаховскиот (Иванов, 1977 : 70).

8. Во сушко-височкиот, лагадинскиот, валовишкиот и во дел од серскиот говор ^{*ъ} > /ă/, главно во коренските морфеми, додека во афиксите и во членот место ^{*ъ} се јавува /o/, кое во неакцентирана позиција се рализира како [ɔ] или, пак, се неутрализира со /y/, како што беше истакнато порано, сп. б'анч'фа, б'анц – б'анс'o (< *бъзъ) – со секундарна назализација, в'ашка, даиш' – дажд'до(тū), д'ану (< д'ано), дах – дах'o(тū), д'ахам, сан – сан'o(тū), с'ан'a, с'ахнувам, но: гарн'ок, дуб'и^{шук} (< доб'ишок), ^те^{ншук} (< теншок), н'исук, ^ти^{еншук}, во членот -о^ти : сан'о^ти (во Висока), одн. -о : сан'о (во Сухо, Голомб, 1963 : 232), в'анка, д'ажци, д'ахам, ис'ахни : в'ашук, 'осук (< в'осок), ^так'о^ф, л'ебу (< л'ебо^ш) Негован – Лагадинско (Małecki, 1933 : 129), д'ажди, даждел'иво, з'алва : руч'ок ^те^{шук}, м'озуко Секавец (Серско), в'анка, з'алва, даиш – дажд'o, доб'ишок, руч'ок, ис'ок, н'осо, но и: в'ос^ак, чей^ив'ар^ишак, и во членската форма кај придавките: м'али^а, 'ос^итри^а Календра (Серско).

9. Во југоисточните македонски ^{*ъ} > ă-говори вокалот /ă/ во неакцентирана позиција се изедначил по гласежот со неакцентираното /a/ и по тој начин гласовно се изедначиле суфиксите -ак (< *-ъкъ) и -ак (< *-акъ), сп. в'ашак, ^ти^{асак} – ^ти^{аса}и, ^те^{так}, доб'ишак Плевна (Драмско), в'ашак, чий^иар^ишак Сухо. Во овој фонетски облик како слободен формант -ак (< *-ъкъ) можел да сешири и во ^{*ъ} > /o/-говори. Така можат да се објаснат формите: в'о^так – во^та^{чи}, м'озак, ^те^{так}, дол^гачак, кр'ехак, ^тежак покрај ^тесук (< тесок) во говорот на костурското село Езерец (Видоески, 1984 : 89).

10. Во разлошкиот говор за етимолошкото ^{*ъ} има две вредности: /a/ во коренските морфеми во поголем број лексеми и во членската морфема за машки род кај придавските зборови, и /o/ во зборообразувачките морфеми и во членот кај именките, сп. б'азе, б'ичва, в'анка, даиш, д'аска, м'акне, с'ане (под акцент), дажд'e, даск'аша, н'аша, н'ејниа, н'искиа, и: в'озрас, бел^иш'ок, ваш'ок, жаш'ок, млеч'ок, ис'ок, как'о^ф, ^так'о^ф, бре^г'о, све^ш'о (< свеш'о^ти), и во неакцентирана позиција: суб'ирам (< соб'ирам), вуз-рек'аша (< воз-), сусм'ене (< сос-), в'олу (< в'оло < в'оло^ш), ^то^иу (Алексиевъ, 1931 : 99-100, 111), в'анка, удв'анка, даиш, маx, си^лари^а – си^ларија, покрај з'олва, ^тој, сон', руч'ок, ис'ок, как'о^ф, град'о – во Банско (БДА III, карта 1-4, 6-7, 10, 86, 118-119).

Ваква вредност за ^{*ъ} познаваат и бугарските дијалекти на правецот Сакомоков - Елин Пелин (БДА III, карти 2, 3), значи на пограничјето меѓу ^{*ъ} > /o/ и ^{*ъ} > /a/-говори. Во одделни лексеми ^{*ъ} > /a/ и во некои валовишки села,

сп. *сан*, *мах*, *даш*, *в'анка* (Иванов, 1972 : карта 1 и коментарот кон неа; 1977 : 70).

Различни вредности во членските форми кај именките и кај придавките место **ѣ* се јавуваат во повеќе пунктови во преодните области меѓу **ѣ* > /o/ и **ѣ* > /ă/-говори, сп. *вр'аио*, *кл'учо*, *м'озуко* : *ѓул'емиа*, *ср'едниа* *иарс*, *тар'ешиа* Дервишан (Серско), *бреѓо*, *свето*'о, *в'олу* (< *в'оло*), но: *сии'ариа*, *н'ашиа* Разлог (Алексиевъ, 1931 : 111).

11. Источната изоглоса на континуантот /e/ < *ѣ ja преминува јазичната граница меѓу македонската и бугарската јазична територија. Таква замена познаваат сите источни и југоисточни македонски **ѣ* > /ă/-говори, сп. *đ'en*, *l'en*, *тар'азин*, *ж'един* (< *ж'еден*) во сушковисочкиот (Голомб, 1963 : 232-233), *л'есно*, *шемн'ица*, *ов'ес*, *оц'еи*, *ор'ел*, *ѓ.аден*, *звон'еџ* во серско-драмските говори, *đ'en*, *l'en*, *тар'ен*, *ш'еф* во гоцеделчевскиот (Мирчевъ, 1936 : 15 нт.).

Во јужните македонски дијалекти на правецот Костур – Кајлар – Воден – Солун – Драма неакцентираното /e/, како што веќе спомнавме, се неутрализира со /u/, а во некои локални говори во одредено фонетско опкружување и со вокалот /ă/, одн. неговиот алофон [a], сп. *j'арам*, *'осицан*, *к'оицал*, *орал* : *ѓ.аден*, *к'онец* Тремно (Кајларско), *в'иштал*, *в'азал*, *к'уиштал*, *тар'ештал*, *ч'ештал* покрај *б'олин*, *св'ештиц* Воден (Видоески, 1978 : 63-68), *к'онци*, *кл'инци*, *вр'едан*, *тар'озан*, *орал*, *ч'ештал* : *свиш'еџ*, *тиши'ел* Мировци (Гевгелија), *б'ол'ан*, *в'енци*, *орал* и *жив'еџ*, *квас'еџ*, *куиш'ел* Дојран (Пеев, 1979 : 19, 32), *наж'ал'ан*, *тар'азан* Ајватово (Солунско), *б'олан*, *зл'атишан* Драмско (Иванов, 1977 : 72). По овој пат развојот на /e/ и во формите *к'обал*, *к'оицал*, *к'уиштал*, *орал*, *тар'ештал* во костурскиот костенариски говор (Видоески, 1984 : 89).

12. Географската распространетост на рефлексот /o/ < *ѣ во коренските морфеми како најстабилен дел на збороформите доволно сведочи дека неговото иновационо огниште се наоѓало на македонскиот јазичен ареал, подразбирајќи ги тута и некогашните македонски дијалекти во Грција и во Средна и Јужна Албанија (Селищев, 1931 : 285). Оттаму процесот се ширел на север и на североисток до границите што ги означивме погоре. Надвор од денешните граници на македонската јазична територија односниот процес (*ѣ > o) се стабилизирал на северозапад во областа Гора, на западните падини на Шар Планина (Видоески, 1986), и на североисток во Ќустендилско на бугарската територија. Меѓутоа, во афиксните делови на збороформите, кои се инаку по својата природа и функција најподвижни, рефлексот /o/ < *ѣ се јавува на поширока територија. Во сретечкиот говор на српската јазична територија, видовме, тој редовно се јавува во суфиксот - *ок* (< *ѣкъ). Таму во суфиксите редовно се јавува и /e/ место *ѣ, додека во коренските морфеми двата јера (*ѣ, *ѣ) се изедначиле и се трансформирале во /ă/. Миливој Павловиќ, кој е најдобар познавач на овој дијалект, вредностите /o/ и /e/ место *ѣ, *ѣ овде ги објасни како нанос од југ, од македонските дијалекти (Павловић, 1939 : 66).

Континуантот /o/ < **ȝ* во афиксите (во префиксот *со-* во суфиксите *-ок* и *-ов*) и во членската морфема *-o(ū)* се јавува подлабоко и во северозападните бугарски дијалекти (сп. БДА III: карти 4, 7, 167, 168, IV: карти 2-4, 6-7, 167) и тој тутка не може да се објасни фонетски од пристапа причини што во коренските морфеми **ȝ* е заменето со /ă/ или со /a/. Останува како најверојатно да го прифатиме мислењето на Селишчева дека и во овие дијалекти (без ќустендилскиот) /o/ < **ȝ* во споменативе морфеми претставува импорт од запад (Селищев, 1918 : 24-29).

1.6. КОНТИНУАНТИТЕ НА ВОКАЛНИТЕ *γ И *Ɂ

1.0. На македонската јазична територија место прасловенските групи **tъrt*, **trъrt* и **trъt*, **trъt* денеска ги наоѓаме следниве вредности: *p*, *ǎp*, *ră*, *ǎp – pă*, *ǎp*, *ǎp – ap*, *ǎp – āp*, *ǎp*, *ap* и *ap*.

1.1. Вокалното **γ* зафаќа најширок простор. Тоа се јавува во северните, централните, штипско-струмичките и пијанечко-малешевските говори. Со други зборови, се шири на целата северна и централна македонска територија северно од линијата Лерин – Демир Капија – Струмица. На исток изоглосата на оваа фонема оди нешто позападно од реката Струма на правецот Петрич – Благоевград (карта 1.1.). Сп.: *vрba*, *vрiši*, *vрсник*, *грми*, *дрво*, *држи*, *зрно*, *кrc*, *кrf*, *ри* (Крива Паланка, Кратово, Куманово, Скопје, Видоески, 1953 : 156; 1962 : 58; Угринова, 1951 : 8), *vр*, *krф*, *trсiši*, *срđ*, *тиrn*, *цrno* (Штип, Радовиш, Берово, Струмица, Неготино, Рожден, Филиповски, 1954 : 13; Кушевски, 1958 : 70), *trvo*, *срце*, *рđa*, *ри*, *тиrkī* (Прилеп, Битола, Кичево, Галичник, Порече, Скопје, Велес, Конески, 1949 : 8; Видоески, 1957 : 40; Reiter, 1964 : 58).

1.2. Континуантот *ǎp* се шири по западната македонска јазична периферија на целиот простор од Тетово до Преспанското Езеро. Границата на тој дел меѓу *ǎp* и *p* ја сочинува планинскиот венец Сува Гора, Буковик, Бистра, Стогово, Караорман, Исток (кај Охрид), Бигла, Баба (кај Битола) и Нередската Планина (југозападно од Лерин). Освен тоа вредноста *ǎp* го исполнува и македонскиот терен јужно од линијата Нередска Планина – Нице – Кожуф – Беласица (карта 1.2.). Сп. *bǎrdo*, *bǎrčiī*, *vǎrčiī*, *gǎrdo*, *gǎrlo*, *ǎrčiī* (Гостивар), *bǎrzı*, *dǎrvo*, *čǎrvęn* (Челопек, Селицев, 1929 : 309), *mǎrdaiī*, *smǎrknaī*, *tiǎrciīen* (Маврово), *bǎrčo*, *vǎrniī*, *kǎrčiī*, *tiǎrčiī* (Дебар), *vǎrčiī*, *vǎrniī*, *čarkoř* (Струга), *dǎrvo*, *mǎrčioř* (Охрид), *vǎrčiī*, *ce kǎrčiī*, *tiǎrčiī*, *ǎržje* (Ресен), *gǎrčiī*, *kǎrčiī*, *naiǎrčnič*, *tiǎrčiī* (Костур, Кузовъ, 1921 : 96).

1.3. Во воденско-кукушкиот, дојранско-гевгелискиот, солунскиот и сушковисочкиот говор паралелно со група *ǎp* во одделни случаи (најчесто во едносложни зборови и во групи од повеќе согласки) се јавува и изговорот *ră*. Сп.: *gǎrnę*, *zǎrnę* : *krāf*, *tiǎrāc*, *tiǎrǎn*, *crǎi* (Воден, Думевъ, 1943 : 25), *vǎrč*, *krǎs* (Луковец, Воденско), *vǎrčiām*, *sǎrče* : *vǎrčuī*, *drǎži*, *krǎsči*, *ciǎrkfa* (Кулакија, Mazon – Vaillant, 1938 : 24), *vǎrba*, *dǎrže*, *sǎrče*, *čǎrno* : *brǎs*,

врăшник, крăс, крăхче, ѹрăс, црăн, рăха, рăжоф, рăжаница (Богданци, Гевгелиско), *вărне, мăрзне, цăрвен* : *врăх, рăи* (Гевгелија, Ивановъ, 1932 : 72), *дрăи, крăф* (Ватилак, Солунско, Oblak, 1896 : 39), *врах, рăи* (Градобор, Oblak, 1896 : 39), *вărба, сărăи, цăрно* : *рăи, рăха* (Киреч Кoj, Вукчевић, 1905 : 116), *бăркам, дăрву, гăрбач, зăрну* : *дрăва, дрăжим, крăхча, врафий, тăран, хрăскам* (Сухо, Висока, Голомб, 1962/63 : 237), *кăриа, кăрф* : *ѹрăс, тăран* (Сухо, Oblak, 1896 : 39), *гăрло* : *гăрай* (Секавец, Серско), *вărба, гăри* : *крăс, ѹрăс, врахци* (Календра, Серско), *кăрвав, цăрвен* (Горно Броди), *кăрф, кăрс, сарцепио* : *краси'осах, смрăдлиф, тăранне, тăранлиф, тăранена* (Неврокоп – Гоце Делчев, Мирчевъ, 1936 : 36), *свекăрва, Гăрмен* (Грмен, Неврокопско).

Во пиринските говори втората варијанта (*ră*) е уште почетста, негде таа и превладува (во разлошкиот, банскиот), а во благоевградскиот може да се смета и како единствена. Сп.: *вăрие, цăрвен* : *брăза, врăба, врăх, дрăво, срăи, цăрлаф* (Петрич), *бăрдо, дăрво, дăржии* : *врăбница, закрăйка, крăвник, сиărăшал, брăс, врăх, крăс, срăлове, тăран* (Банско, Алексиевъ, 1931 : 101; Молерови, 1954 : 10), *дрăво, крăиа* (Разлог, Алексиевъ, 1931 : 101; Молерови, 1954 : 10), *дрăво, зрăно, етирăва* (Покровник, Благоевградско, Христова); (карта 1.3.).

1.4. Континуантот *år* зафаќа мало пространство. Ваков изговор познаваат десетина села во дебарската област Дримкол (меѓу Струга и Дебар), исто толку во областа Голо Брдо (на албанска територија) и торбешкото население во струшките села Лабуништа и Подгорци (карта 1.4.). Сп.: *бăрилен, вărӣ, гăрклен, вărзанка, дăржеле, дăрво, вărниӣ, кăриӣ, кăртица, кăрф, кăрчиӣ, кăрсиӣ, тăрсӣ, тăрсиен, арж'ајница, сărце, сărăи, чăрф, тăрнинка* (с. Луково, Дримкол), *бăрху, вărба, вărниӣ, дăрво, яишăрва, кăриа, мăртиоф, арбетӣ, аржииӣ, ари, ѹрăа, сărна, тăрчайӣ, фăрлиӣ* (во говорот на Торбешите во Џепиште), *бăрзина, завăрииile, тăрвиile* (Дренок), *вărвиӣ, зааăржал, цăрвено* (с. Гиновец, Голо Брдо), *вărзи, тăрвиоӣ, аржнал* (с. Малестрани).

1.5. Во говорот на струшките села Радожда, Вевчани и Мали Влај, како и во говорот на селото Лин, кое се наоѓа на западниот брег на Охридското Езеро на албанската страна, изговорот *år* се јавува само зад лабијална согласка, додека во другите случаи (зад нелабијални) имаме континуант *är* (карта 1.5.). Сп.: *бăрдо, бăрхо, вărвиӣ, вărф, тăвăрдо, мăрдайӣ, тăрсиен, фăрл'айӣ* : *гăрне, гăрци, се гăрчиӣ, дăрво, дăржииӣ, ари, ѹрăа, зăрно, кăрф, кăриӣ, кăрсиоӣ, цăрно* (Радожда).

1.6. Во неколку села во областа Река (Дебарско) *å* пред *p* (*årp*) место во-калото **y* се јавува само во едносложни и двосложни зборови. Во трисложните и повеќесложните имаме варијанта *är* (карта 1.6.). Сп.: *вår, вårон, гăри, кăрф, кăрсӣ, тăрсӣ, сărăи, ари, тăчăрк; бăрзо, бăрдо, вårба, гăрло, дăрво, дăржииӣ, зăрно, мăртиоф, ѹрăа, арбетӣ, тăрво, но: дăржава,*

чейвваршок, *даржиме*, *аргаша*, *тарвиш*. Уште подобро тоа се гледа во формите на ист збор: *карсӣ* : *карсиви*, *арга* : *аргоса*, *дарво* : *дарвойо*, *дарвено*, *царвен* : *царвено*, *царвеница*, *баркай* : *баркаме*, *саркай* : *саркави*, *даржий* : *даржиме*, *издарежаф*, *издаржафиш*. Ова правило важи и за акцентски целости од типот: *варзи-ҳо*, *варзейш-ҳо* : *варзи*, *то-тарсӣ* : *тарсии*, *крив'а-варба*, *н'а-варба* : *варба* (Жировница, Петрушевски, 1951 : 58; Поповски, 1959 : 112).

Ваков резултат за **γ* наогаме и во говорот на Торбешите во Маркова Река (Скопско). Говорот на скопските Торбеши со жировничкиот се совпаѓа и по ред други важни особености врз кои може да се заклучи дека во постаро време тие претставувале една целост. Сп. од овие села: *варба* : *варбайша*, *варбейш*, *варнейш* : *наварнайш*, *ҳарне* : *ҳарниња* (Г. Количани, Држилово).

1.7. Континуантот *ερ* ни е познат досега само во говорот на крајното југозападно костурско село Езерец: *берзо*, *бершилен*, *версник*, *ҳерне*, *дерво*, *держ'елје*, *ерш*, *ершиша*, *кершица*, *терсиш*, *серце*, *терн*, *черн*, *чарвен* (карта 1.7.).

1.8. Во говорот на корчанското село Бобоштица **γ* е заменето со *ар* : *аржи*, *баргуј*, *царква*, *чарн*, *чарф*, *чарв'еник*, *чарн'ичка* (Mazon, 1936 : 32) (карта 1.8.).

1.9. Континуантот *ар* се среќава во југозападните костурски села на просторот меѓу Костур и Грамос, со исклучок на селото Езерец. Сп.: *тарсӣ*, *тарсийен*, *царви* (Желин), *варба*, *варни*, *дарво*, *карф*, *чарно*, *чарви* (Радигоже), *арши*, *аржен'ица*, *арча*, *варба*, *варни*, *ҳарло*, *дарво*, *чарн* (Галишта), *варо*, *варни*, *ҳарми*, *ҳарло*, *сарш*, *чарвен* (Гратче), *барзо*, *варнешино*, *вар*, *царно* (Псоре), *арши*, *варба*, *се варна*, *дарво*, *маршовец*, *чарвено* (Смрдеш, Mazon, 1923 : 19), *арш*, *тарсӣ*, *сарце*, *тарфардо* (Нестрам), *варба*, *карш*, *тарсийок*, *старашен*, *харчи* (Мањак, Małecki, 1934 : 323) (карта 1.9.).

2. Место групите **tъlt*, **tъlt* и **tlъt*, **tlъt* ни се познати вредностите: *д*, *дл*, *лд*, *ол* (*oy*), *лд* (*ay*), *ал*, *лл*, *лу*, *ă*, *о*, *ă*, *у*.

2.1. Вокалното *д* се среќава на доста ограничена територија: во малореканскиот (галичкиот) говор, вклучувајќи ги тута и мијачките оази во Битолско (Смилево) и Велешко (Папрадиште и Орешје), и во дел од кичевското и поречкото говорно подрачје. Сп.: *блва*, *блскош*, *влк*, *влна*, *длк*, *длжен*, *длҳо*, *жлш*, *яблко*, *кдк*, *кднейш*, *млзеш*, *млња*, *млчиш*, *стлзнетш*, *йлжај*, *йлн*, *сдза*, *шлчейш* (Галичник, Белић, 1935 : 104-105), *влк*, *влна*, *млзеш*, *йлжаф*, *сдза* (Македонски Брод), *яблко*, *кдниш*, *йлно*, *сдза* (Вранештица, Кичевско, Видоески, 1957 : 49) (карта 2.12.).

2.2. Континуантот *ăl* се јавува претежно во јужните македонски говори: во дел од леринскиот и во костурскиот, во кајларскиот, воденскиот, гевгелискиот, дојранскиот, кукушкиот, солунскиот, лагадинските, серскиот и гоцеделчевскиот. Освен тоа ваква замена се среќава и во некои западни периферни говори: на еден тесен појас северно од градот Тетово (на линијата Теарце – Прельубиште), во гостиварскиот, струшкиот, во говорот на дебарска Жупа, а во централните области на еден тесен појас по долината на Вардар од Скопје до Велес и Бабуна (карта 2.1.). Сп.: *вăлна*, *ѓăлїа*, *жăлња*, *кăлчишїа*, *їлаженъ* (Теарце, Тетовско), *бăлваїї*, *вăлкоїї*, *дăлѡ*, *јăбăлце*, *сăлза* (Маврово), *бăлваїї*, *бăлвајца*, *вăлнен*, *дăлжина*, *їлн* (Баниште, Дебарско), *ѓăлїаїї*, *мăлчиї*, *мăлзница*, *їлф* (Ржаново, Дебарско), *вăлна*, *дăлѡ*, *сăлза*, *ѓăлїаїї* (Струга), *вăлк*, *кăлниме*, *мăлси* (Зрноско, Преспанско, Конески, 1957 : 179), *бăлви*, *ѓăлїа*, *кăлк*, *жăлї*, *кăлни*, *мăлчелиф* (Граждано), *кăлк*, *ѓăлїа*, *дăлжина* (Габреш, Костурско), *бăлфи*, *вăлци*, *ѓăлїа*, *сăлси*, *їлчии* (Рупишта), *вăлна*, *мăлчи*, *сăллба* (Куманичево, Костурско), *ѓăлїа*, *жăлїница*, *кăлк*, *мăлчи*, *сăлса*, *їлчник* (Лерин), *вăлк*, *дăлѡ*, *мăлси* (Емборе, Кајларско), *бăла*, *вăлна*, *дăлжина*, *закăлне*, *кăлве*, *кăлчишче*, *мăлзница*, *їлно* (Луковец, Воденско), *вăлна*, *вăлнено*, *жăлїшица*, *кăлнайї*, *мăлзница* (Градовци, Скопско), *бăлви*, *јăбăлка*, *вăлци*, *кăлчишиї*, *мăлземе*, *сăлзи*, *їлно* (Блаце, Скопско), *вăлна*, *жăлчка*, *кăлк* (Богомила, Велешко).

2.3. Во крајните југоисточни говори на просторот источно од Вардар и јужно од линијата Гевгелија – Гоце Делчев покрај континуантот *ăl* во одделни примери се јавува и *лă*, сп. *вăлк*, *вăлна*, *сăлза* : *блăха* (с. Киреч Кoj, Солунско, Vukčević, 1901 : 116), *кăлна*, *їлни* : *млăкнаа* (Кулакија, Mazon – Vaillant, 1938 : 25), *мăлзе* : *млăзница* (Богданци), *вăлна*, *жăлїї*, *їлни* : *млăкнуум*, *слăба*, *жлăїка*, *жлăїї*, *жлăїїникаф* (Сухо, Голомб, 1962/63 : 239), *вăлна* : *блăха*, *влăк*, *влăчица*, *влăчка кожа*, *злăчка*, *їлажок* (Секавец, Серско), *їлн* : *блăа*, *влăко*, *ѓăлїа*, *жлăчка*, *млăзница*, *млăче*, *клăк* (Костурино, Струмичко), *дăлѡ*, *кăлк*, *вăлнен* : *злăчка*, *жлăїїец* (Дервишан, Серско, карта 2.2.).

2.4. Замената *лă* со поголема доследност се јавува и во северните говори, но само зад дентално-алвеоларните консонанти *đ-đ*, *с* : *длăгѡ*, *длăжи*, *длăжан*, *їлаче*, *їлачник* или *клăче* (*їл* > *кл*), *слăнце*, *слăза*, *слăбица* (Крива Паланка, Куманово, Свети Николе, Скопска Црна Гора, Вратница, Видоески, 1962 : 55); (карта 2.5.).

2.5. Во штипско-струмичките, тиквешко-мариовските, малешевско-пиринските говори место **l* наоѓаме еднофонемна вредност – *ă*. Сп.: *вăк*, *вăна*, *ѓăлїа*, *да ѣцне*, *жăйтio* (Дабиља, Струмичко), *дăгѡ*, *їан*, *жăїї* (Радовиш), *жăчка*, *жăйтio*, *їано* (Штип), *кăне*, *мăзе*, *мăња*, *сăба*, *сăзи* (Тркање, Кочанско), *мăчи*, *мăња*, *їано*, *їачник* (Кавадарци), *бăа*, *вăк*, *ѓăлїка*, *жăїї* (Старавина, Мариово), *бăа*, *вăна*, *жăїї*, *їах*, *їано* (Берово, Пехчево), *їăх*, *сăза*

(Благоевград, Стойков, 1962 : 104), *въна, мъчи, съзи* (Покровник, Благоевградско, Христова), *вък, въна* (Петрич), *съза, къне* (Мендово, Петричко, Георгиев), *въна, вънес, дъго, гъйка, тъх, къцам, мъчши, кънеши, съзи* (Разлог, Алексиевъ, 1931 : 101). Јужната изоглоса на континуантот ѕ оди по правецот Гоце Делчев (поминува северно) – Петрич – Демир Капија – Острово – Лерин. На просторот меѓу Лерин, Преспанско Езеро и Битола се мешаат примери со ѕ и јл, а негде и со о, ол. Сп.: *бъа, вък, гъйта, къве, мънъа, мъзиме, тъшиек, съзи, тъчник* : *вълна* (Драгош, Битолско), *гъйка, жайъ, кък*, но: *тълно и волна* (Буково), *бъва, мъзе, тъшаф* : *вълна, тълн* (Секулево, Перинско), *вък, дъго, съза* (Борешница), *кък, жайъка, съза, гъйта, бъва, тъчи, тъшок, жайъ, дъго* : *кални, дължина, вълк, вълна, тълни* (Лак, Преспанско), *вък, дък, тън* (Неред, Турје). Западната граница на замената на */*o* со ѕ допира до Пелистер, Црна Река и Велес. Во областа Клепа (југоисточно од градот Велес) примерите со ѕ превладуваат, а колку што се оди пона север од Велес бројот на примерите со оваа замена се смалува. Веќе во граничното село Рудник и во Летевци ѕ може да се сртне само во одделни лексеми, сп. *къца, кък*. – Северната граница оди приближно по правецот Катланово (на скопскиот дел) – Свети Николе – Кратово. Во одделни лексеми ѕ може да се сртне и посеверно од споменатава линија (карта 2.3.).

2.6. Континуантот *ол* (со разновидноста *оў*) се јавува во западните говори и тоа: во говорот на Скопска Каршијака, во градот Тетово и неколку североисточни села, во северниот дел на поречкиот говор, во дебарскиот, охридскиот, ресенскиот, битолскиот, прилепскиот, мегленскиот и во крајните југозападни костурски села (карта 2.4.). Сп.: *долѓо, молзе, яболкница* (Нерези, Скопско), *колк, молзница, солза* (Драчево), *жолња, жолчка, молкум* (Солње), *воўк, гоўтиа, жоўти, коўк, коўчишиа, тоўжаф* (Тетово, Стаматоски, 1957 : 232), *волци, волна, жолња, колнеи, то́лф, то́лжаф* (Звечан, Порече, Видоески, 1950 : 19), *го́ли́тай, то́лцаф, то́ли,* *ти́толчей* (Пласница, Кичевско, Видоески, 1957 : 50), *болва, долѓо, яболко* (Дебар, Михаилов, 1954 : 13), *волк, солза* (Обоки), *волна, жолтица, колчишиа* (Горенци), *молчиш, солси, то́лно* (Папрадник), *болва, долѓо* (Збажди), *моўчиш, тоўно, соўза* (Оровник, Охридско), *воўк, воўна, жоўтио, закоўниш, коўкој* (Ресен), *волна, волци, долѓо, жолчка, колк, то́лно* (Битола, Прилеп, Конески, 1949 : 7), *боўска, боўва, воўна, жоўчка, коўве, тоўну, то́йчник* (Тресино, Мегленско), *болха, волк, волнено, долѓо, го́лиа, жолтиак, жолтица, колк, молчи, то́лна месечина, солза, солце* (Езерец, Костурско), *волнен, волци, го́лиа, молчи, то́лно* (Нестрам), *бала, молси, солса* (Стенско).

2.7. Во јужните преспански села во бројни примери консонантската компонента на континуантот на вокалното */*o* се загубила (*оў > o*). Така имаме, покрај *воўна, коўниш, тоўно*, и: *боане, Боѓарин, вок, доѓо, го́тиа, жо́тица*,

јабоко, мози, мочи (Љубојно, Штрбово, Долно Дупени), *кочишиће, мокни, мозе, тиче, тичник* (Брајчино), *вок, соза, са смокнаф, тичи, тичник* (Герман), *бови, кок, жојица* (Крани, Арвати), *Богарин, бова, вок, вочица, гоја, доѓо, жој, жојница, јабока, кок, мозница, сози, тичук*, но: *волна, толн, колни, колчишића* (Нивица, Роби). По некој пример со о место **l* може да се сртне и во југозападните битолски села, сп. *боа, доѓо, жочка, јабоко, кок, кофа, тошок, тичник* (Дихово), *јабока* (Буково). Треба само да истакнеме дека континуантот на **l* фонетски не се реализира еднакво во сите преспански села. Во појужните, каде што е носовката **q* заменета со *å*, од **l* исто така се добило *å* (карта 2.6.).

2.8. Во областа Дримкол (на левата страна на реката Дрим, меѓу Струга и Дебар) и во Голо Брдо за вокалното **l* наоѓаме двофонемна група – *ål* и тоа во сите позиции: *волна, јабалко, салса* (Клење), *балва, влк, глаткај, далк, жалли* (Модрич), *далго, жалња, јабалко, жалтиок, калк, малсиме, малчић, талцаф, талф, тално, салси, талчник* (Луково); (карта 2.7.).

2.9. Во говорот на струшките села Радожда, Вевчани и Мали Влај има две вредности, како и место вокалното **r* : *ål* (зад лабијални и дентални согласки), сп. *балви, влк, влчица, влна, малсиме, малници, јабалко, малнатија, талн, талцаф; далго, салса, талчек, талцаф и ål* (зад меконепчена согласка): *глатка, глаткаме, калк, калкој, калчишића, калнић* (Радожда); (карта 2.8.).

2.10. Две разновидности се јавуваат и во торбешките говори во Река (Дебарско) и во Маркова Река (Скопско): *ål* – во едносложни и во двосложни зборови и *al* – во трисложни и повеќесложни. Сп.: *бала, влна, глаткај, далго, жалтио, калнал, малчић, тално, салса, но: влнено, проглатка, далжина, тажалтие, калнеети, малчеме, замалчи, талнеме* (Жировница, Поповски, 1959 : 111), *бала, влк, салса, глаткај* : *влчица, влчициана, глаткаме* (Д. Количани), *салса, жалтиок, влци* : *салтија, жалтиција, јабалко* (Држилово, Скопско); (карта 2.9.).

2.11. Во корчанскиот говор **l* е заменето со *al* : *бала, влна, далго, жалли, калк, кални, малчи, малси, алцица, талн, салса, салце* (Бобоштица, Mazon, 1936 : 32); (карта 2.10.).

2.12. Сличен резултат наоѓаме и во југозападните костурски села, само што во нив вокалната компонента се изговара нешто малку позатворено отколку во корчанскиот (*al*): *бала, влк, влчица, далго, жалтио, калк, кални, тално, салцица, салси* (Радигоже), *влна, малчи, малси, салса, салце, сипалба, талчи* (Галишта), *влнено, жалтиукок, малчи* (Гратче), *влна, тално* (Псоре), *валк, влна, далк* (Желин); (карта 2.11.).

2.13. Континуантот у се шири во северна Македонија на југ до линијата Вратница (северно од градот Тетово) – Скопје – Свети Николе – Пробиштип. Сп.: *бува, вук, вучица, вуна, јабука, музе, муња, тужалъке, тун, стузна се, жуї, кук, кучиста* (Куманово), *вуче, жуч, жуња, куне, дубоко* (Кучевиште, Скопска Црна Гора); (карта 2.5.).

Зад лабијалните согласки во одделни лексеми у < *l> се среќава и значително појужно од споменатава линија, сп. *бува, вук, жучка, јабука, музе, тужав* (Скопје), *бува, вуци, музница* (Белимбегово, Скопско), *буа, јабука* (Тетово), *буа, вук, јабука, туно, тужајка, тузна се* (Кочани, Штип), *јабука* (Радовиш, Струмица), *јабука* (Миравци, Гевгелиско), *буа, јабука, мучи, тух* (Мендово, Петричко, И. Георгиев).

2.14. Во северните говори покрај у се среќаваат и континуантите *лу* и *лă*. Тие се јавуваат само зад забно-венечните консонанти *д-т*, *с* (в. погоре). Првиот континуант (*лу*) е почест во најсеверните кумановски и скопско-прногорски села, сп. *слуба, слубица, слуїац, слуза, слунце* (Кучевиште, Скопско; Куманово). Во кривопаланечкиот со *лу* се познати и лексемите *жључка* и *жљуна* (Видоески, 1953 : 207). Сите приведени примери во разновидноста со *лу* (одн. *ль*) познати се и во граничните српски јужноморавски дијалекти (Белић, 1905 : 114).

Во јужниот појас на кривопаланечкиот, кумановскиот и скопско-прногорскиот, како и во вратничкиот говор во Долни Полог, потоа во кратовскиот и овчеполскиот во споменатава фонетска позиција се јавува *лă* : *длăк, длăжан, слăза, слăнце, заслăни, слăй, слăба, слăбица, тăлăчник, тăлăче* покрај *клăче* (*тăл > кл*), отаде после и *клăцањ*. На овој терен со *лă* почесто се среќава и *глăшта* со изведенките *глăшне, глăш, глăшка* (во Кривопаланечко, Кумановско); сп. го и кумановското *лăцне, лăцка* (< *хлăцне, хлăцка*).

Како континуант на вокалното **l* треба да се смета во северните и источните говори и вредноста *лă* во *длăбок* (Видоески, 1962 : 56).

2.15. Некои од горниве примери во разновидноста со *лă* се јавуваат на поголем ареал во источна и југоисточна Македонија.

Формата *длăк* (*длăга, длăго*) се употребува и во кочанскиот, штипскиот, благоевградскиот, во областа на Беласица од Дојран до Петрич, во Лагадинско, а не е непозната и во долновардарските говори, сп. *длăнук* (Сухо, Голомб, 1962/63 : 239), *длăгу* (Ново Село, Солунско, Oblak, 1896 : 39), *длăжи* (Кулакија, Mazon – Vaillant, 1938 : 25).

Фонетската разновидност *слăнце* континуирано се јавува на два ареали: во северна и во југоисточна Македонија. Јужниот ареал ги опфаќа серскиот, лагадинските и долновардарските говори (картата 3.1.).

Меѓу овие два ареали и на запад до Пчиња, Вардар и Црна се употребува формата *сăнце*. Спорадично таа се среќава и по западната и

југозападната јазична периферија: во некои горнополошки и дебарски села, во Струшко, Преспанско, Леринско и во јужните битолски села.

Најчесто компонентата *л* се губи и во ред други западни говори, сп. *сонце* во Скопска Каршијака, поречкиот, прилепскиот, битолскиот, охридскиот, преспанскиот и во некои дебарски и кичевски села, *сәнџе* во радишко-вевчанскиот, *санџе* во некои западни костурски села. Но во споменативе говори не се необични и форми со запазено *л*, сп. *солнце* во кичевскиот, *солџе* во костурскиот (западниот), *салнџе* и *салџе* во Бобоштица, *сәлџе* во северозападните костурски села, *сәлнџе* во скопските и велешките села што се наоѓаат западно од Вардар и Тополка. Со вокално *ъ* оваа лексема е позната само во малореканскиот (в.т. 2.1.).

2.16. Најголем број од примерите со вокално **ʃ* се совпаѓаат и во поглед на резултатот од развојот на *л*, а и во поглед на географската распространетост на тој резултат. Некои посебности покажуваат само зборовите *буѓарин*, *јаболко*, со нивните изведенки, и, како што видовме, *сонце*.

а) Формата *буѓарин* (*буѓарија*, *буѓарски*) зафаќа најголем ареал: се јавува готово во сите македонски дијалекти со исклучок во костурско-преспанските и крајните југоисточни говори. Во костурско-преспанските познати се и разновидностите: *болѓарин* (Бобоштица), *богѓарин*, *богѓарски* – *богѓарци*, *богѓарија* (во преспанскиот; забележени се во селата Герман, Нивица, Роби, Ошчима, Лак, Љубојно), *балѓарин* (Радигоже) и *булѓарин*, *булѓари*, *булѓарија* (Езерец, Гратче, Стенско, Вамбел; (карта 4.). Последнава разновидност (*булѓарин*) позната е и во лагадинските и серските говори (Голомб, 1962/63 : 240).

б) За **jablъko* ни се познати разновидностите: *јабљко* (во малореканскиот), *јаболко* (во сите **ʃ* > *ol*-говори), *јабоко* (во преспанските), *јабако* (во **ʃ* > *ă*-говори), *јабука* (во северните и штипско-струмичките); во разлошкиот се јавуваат наспоредно *јабука* и *јабако*, а во малешевскиот – *јабака*. Во долновардарските се среќаваат и формите *јабулка* (Валандово, Гевгелиско), *абулка* (Кукушко), во сушко-височкиот и *јаблъко*, *јаблъчко*, а во југозападните костурски села и разновидноста *лайка* (Бобоштица, Mazon, 1936 : 32), Рупишта, Радигоже, Галишта (карта 5.).

3. Анализирајќи ја географската распространетост на континуантите на вокалните **r* и **ʃ* можеме да го констатираме следното.

На некои говорни подрачја имаме идентичен развој на двета гласа. Така е во серско-лагадинските, долновардарските, во дел од костурско-леринското говорно подрачје, во струшкиот, централниот дебарски и во горнополошкиот говор. Во сите нив **r* > *ăr*, **ʃ* > *ăl*, одн. **r* > *ăr* / *pă*, **ʃ* > *ăl* / *lă* во долновардарските и серско-лагадинските.

Ист развој имале овие два гласа и во некои други западни периферни говори. Во дримколскиот и голобрдскиот, како што видовме, **r* > *ăr*, **ʃ* > *ăl*,

во радошко-вечанскиот: $*r > \dot{a}p / \ddot{a}p$, $*l > \dot{a}l / \ddot{a}l$, во жерновичкиот: $*r > \dot{a}p / \dot{a}p$, $*l > \dot{a}l / \dot{a}l$; во малореканскиот и p и q се слоговни.

Како што се гледа, на целата јужна и западна периферија место вокалните $*r$, $*l$ се развиле двофонемни групи од вокална компонента и сонант, освен во малореканскиот, каде што наоѓаме еднофонемни вредности.

На другата македонска јазична територија резултатите од развојот на споменативе гласови се различни. На едно широко подрачје во северна и централна Македонија p се задржало, додека $*l$ се рефлектирало во y , $\dot{a}l$, \ddot{a} , $o.l$, во ограничен број случаи и $\dot{l}\ddot{a}$, одн. lu . Во пииринските говори исто така наоѓаме разлики во континуантите; таму $*r > \dot{p}a$ ($\dot{a}p$), $*l > \dot{a}$.

4. Приведениов погоре материјал укажува на следниов развиток на вокалните $*r$ и $*l$.

4.1. Во старомакедонскиот p и l слоговна функција имале само како континуанти на прасловенските групи $*t\bar{y}rt$, $*t\bar{y}rt - *t\bar{y}lt$, $*t\bar{y}lt$. Така старословенските примери од типот **чърънъ**, **гъръло** – **жълтъ**, **далъгъ** покриваат изговор $*č\bar{y}n$, $*gr\bar{y}lo - *ž\bar{y}lt$, $*d\bar{y}lg$ (< * $\bar{c}yrt$, $*g\bar{y}rdlo - *ž\bar{y}lt$, $*d\bar{y}lg$). По губењето на еровите се добиле и нови, секундарни p и q – од прасловенските $*tr\bar{y}t$, $*tr\bar{y}t - *tl\bar{y}t$, $*tl\bar{y}t$ и тоа негде по фонетски пат, како во $*dr\bar{v}a - *s\bar{v}za$, $*bl\bar{xa}$ (< $*dr\bar{v}va - *sl\bar{v}za$, $*bl\bar{v}xa$), а во ред случаи и морфолошки, сп. $*k\bar{y}st - *k\bar{y}v$ (< $*kr\bar{v}st$, $*kr\bar{v}v$). Само во некои југозападни костурски села зборовите **кресъ** и **рож** се задржале со изјаснети $*b > e$, $*v > o$.

По таков начин во македонскиот јазик во периодот што следи веднаш по губењето на еровите сонантите p и q биле слоговни, како оние добиени од групите $*t\bar{y}rt$, $*t\bar{y}rt - *t\bar{y}lt$, $*t\bar{y}lt$ така и оние од групите $*tr\bar{y}t$, $*tr\bar{y}t - *tl\bar{y}t$, $*tl\bar{y}t$.

4.2. Во некои говори оваа состојба се задржала до денеска, сп. **кърв**, **въж** во малореканскиот. Особено е простран, како што видовме, ареалот на p .

4.3. Но во повеќето говори и p и q понатаму се развиле во двофонемни групи од вокал + p , l , а негде и во групи од p , l + вокал.

Како прва фаза од разложувањето на вокалните p и q , секако е појавата на еден вокален призвук, кој подоцна се изделил во посебна фонема – \dot{a} . Значи, процесот се одвивал по следниов начин: $p > {}^3p > \dot{a}p$, $q > {}^3q > \dot{a}l$. На овој стадиум од развитокот тој се задржал во јужните и во западните периферни говори.

4.4. Во некои говори вокалниот призвук се развил зад сонантот и таму останал и подоцна кога се развил во самостојна фонема. Тоа можело да биде редовна појава, сп. **йрасъ**, **сръце** во пииринските говори, или само во одредени фонетски позиции, на пример, во едносложни зборови, пред краен консонант

или пред консонантска група, сп. *краб*, *враник* и сл. во серско-лагадинските, или пак зад определени согласки, сп. *длъго*, *слъза*, *шлъче* во северните и во некои источни дијалекти.

4.5. Во крајните југоисточни говори (гоцеделчевскиот, серскиот, лагадинскиот) покрај континуантите *år / rā* и *äl / lā* се среќаваат и вредностите *ar / ra*, *al / la* како фонетски варијанти на првите (во неакцентирана позиција). Сп. *шарӣ'ши*, *сари'еїа*, *шранг'иф* (во гоцеделчевскиот), *шрân / шран'оӣ*, *влак'o(ӣ)* (во сушко-височкиот, Голомб, 1962/63 : 238, 239).

4.6. Во други говори вокалната компонента во групите со *p*, *l* претрпела нови промени. Таа се изменила во некои од веќе постојните вокални фонеми во системот (*a*, *o*) или пак се развила во нова фонема: *ă*, *ă*, *â*. Така настанале групите *ar*, *al* во корчанскиот, *ap*, *al* во западните костурски села, *år*, *ål* во дримколско-голобрдскиот, одн. *år*, *ål* – *är*, *äl* во радошко-веџчанскиот, *ol* во централните и др.

4.7. Процесите сврзани со развојот на вокалното **ʃ* се уште посложени во споредба со вокалното **j*.

На едно широко подрачје сонантот *l* се загубил, така што останал само вокалниот дел на групата (карта 2.3., 2.5., 2.6.). Таков е случајот во преспанскиот, каде што процесот се одвивал по следниот начин: *ə > äl > ol > oў > o*. Единствено вака на односниов терен може да се објасни постоењето на двојни форми – со *o* и со *oў*, сп. *вок*, *жоӣ* : *воўна*, *коўний*, *поўно*. Дека сонантот *l* во овој говор пред неговото полно исчезнување се изговарал со силна лабијализација укажуваат околните говори. На целиот појас од Пелистер до Каракорман *l* на крајот на слогот, а тоа значи и во групата *-ol-*, се изговарала лабијално.

Дали ваков изговор треба да претположиме и во источните говори каде што го наоѓаме рефлексот *ă*? За тие говори ни се чини поприемливо искајувањето на Конески дека сонантот *l* се апсорбирал во *ă* (Конески, 1966 : 34). Во северните говори, како и во српскиот / хрватскиот, вокалното **ʃ* со лабијализација дало у (**ʃ > ă > ſ*) (Белић, 1960 : 76-78).

Во одделни случаи *l* се загубило и во други наши дијалекти, сп. *сâлнице > санце*, одн. *солнице > сонце*. Во некои говори консонантската група *-lnic-* се упростила со испаѓање на назалниот сонант, сп. *сâлнице*, *салнице*, *солнице* во Костурско (в.т. **2.15**).

4.8. Целиот процес на развојот на вокалните **j* и **ʃ* во македонските дијалекти графички можеме да го изразиме на следниов начин:

a)

**j*

б)

**ʃ*

| | |
|---|--|
| \vee $\overset{^{\circ}}{p} // \overset{^{\circ}}{p}$ \vee $(ap) \check{a}p // p\check{a} (pa)$ \vee ap $\ddot{a}p$ εp $\mathring{a}p$ $\mathring{a}p - \ddot{a}p$ $\mathring{a}p - \varepsilon p$ | \vee $y < \overset{^{\circ}}{q} < \overset{^{\circ}}{q} // \overset{^{\circ}}{q} > q > y$ \vee $\check{a} < (\alpha l) \check{a}l // l\check{a} (\lambda q) > \check{a}$ \vee $o < ol$ al εl $\mathring{a}l$ $\mathring{a}l - \check{a}l$ $\mathring{a}l - \varepsilon l$ |
|---|--|

4.9. Од општиот развој на вокалното $^{\circ}l$ нешто отстапуваат разновидностите *јабулка* (*абулка*) во долновардарските, *лайка* во костурските, како и фонетските варијанти *буѓарин*, *булѓарин* и нивните изведенки (в.т. 2.16.).

Географската распространетост на обликот *јабулка* упатува на претпоставка за контаминација на формите *јабулка*, која е карактеристична за штипско-струмичките говори, и *јабалка(o)*, одн. *јаблака(o)*. – Корчанската форма *лайка* е добиена со метатеза од *балка* со претходна елизија на почетниот слог предизвикана од фонетски причини.

Формата *буѓарин* од северните говори (каде што е добиена фонетски), а и со посредство на српскиот / хрватскиот, се проширила во сите македонски дијалекти, со исклучок во некои југозападни периферни говори. Разновидноста со *ул* (*булѓарин*), позната во крајните југозападни костурски села и во лагадинско, настанала, веројатно, спрема грчкиот изговор на ова име (Mazon – Vaillant, 1938 : 26).

5. Во оние говори каде што се запазиле вокални *p* и *q*, во ред случаи се добиени и нови *p*, *q*. Од секундарно потекло е *p* во примерите *стірна*, *стриеза*, *стремада* во кичевско-поречкиот, *брдаци*, ‘бардаци’, *брдавица* ‘брадавица’, *стриница* ‘граница’, *стриганин* ‘трафанин’, *стригайна* ‘граната’, *стридиште* ‘градиште’, *кровајче* ‘кравајче’, *край* ‘крај’ и др. во северните говори (Видоески, 1962 : 31). Во сите овие случаи се работи за редукција и потоа елизија на вокалот *a* кој се наоѓа непосредно до *p*.

Секундарно вокално *q* се јавува место групата *ol*, сп. *бјно* ‘болно’, *ձно* ‘долно’ (во малореканскиот), *бјница*, *расյница* ‘расолница’, *сմдница* ‘смолница’, *Toйдница* ‘тополница’ (во поречкиот, Белић, 1935 : 106). Се

работи за хиперкоректност по однос на другите говори со кои граничат поречкиот и малореканскиот.

6. Разнообразноста на континуантите на вокалните $*_r$ и $*_l$ во македонските дијалекти подобро ќе се согледа ако се посматраат тие во склопот на целиот вокален систем на поодделните говори.

6.1. Во говорите каде што се пазат r и l надвор од нив по правило има петочлен систем:

| | |
|-----|-------------------------|
| y | u |
| o | e |
| a | $(+\text{r}, \text{l})$ |

Таков вокален систем има малореканскиот, во кој и носовката $*_Q$ е заменета со o ($\bar{n}o\bar{i}\bar{u}$, *roka*), и јужниот дел на кичевско-поречкото говорно подрачје, во кое $*_Q$ се рефлектирало во a ($\bar{n}ai\bar{i}\bar{u}$, *raka*).

6.2. Во говорите каде што $*_r$ и $*_l$ или само едно од нив, се рефлектирале поинаку, бројот на вокалните фонеми се движи меѓу 5 и 7.

Најмал број фонеми имаат централните говори, во кои се пази вокално r , а $*_l$ е заменето со ol . И таму имаме петочлен систем $+ \text{r}$. Носовката $*_Q > a$ ($\bar{n}ai\bar{i}\bar{u}$, *raka*).

На сета друга територија наоѓаме шест или седум вокални фонеми.

6.3. Во говорите каде што место $*_r$, $*_l$ се јавуваат двофонемните групи \check{ar} , \check{al} редовно има шест вокали. Со оглед на корелационите односи што суштествуваат меѓу фонемите, целиот систем ни се претставува во следниов вид:

| | | |
|-----|-------------|-----|
| y | \check{a} | u |
| o | a | e |

Фонемата \check{a} овде се опонира со a како дифузен корелат. Овој систем е карактеристичен за долновардарските, костурскиот, западниот дел на преспанскиот, струшкиот, дебарскиот и горнополошкиот говор. Во сите овие говори и носовката $*_Q$ е заменета со \check{a} ($\bar{n}\check{a}\bar{i}\bar{u}$, *raka*).

6.4. Горниот состав на фонеми го наоѓаме и во скопскиот, велешкиот, тиквешко-мариовските, штипско-струмичките и пијанечко-малешевските говори, само со таа разлика што во сите нив фонемата \check{a} има поограничена

дистрибуција, зашто се јавува како рефлекс на $*l$ (во скопскиот и велешкиот $\ddot{a}l$, во другите \ddot{a}); носовката $*Q$ и овде се рефлектирала во a ($\bar{n}ai\bar{n}$, *raka*).

6.5. Во пиринските говори \ddot{a} е добиено од $*l$ и $*r$ ($\bar{n}\ddot{a}rc\bar{i}n$ – $\bar{n}pr\acute{a}c\bar{i}n$, $\bar{n}\ddot{a}no$, *cäza*), додека $*Q > a$ (*raka*).

6.6. Во северните говори \ddot{y} како самостојна фонема егзистира и при постоење на фонемата \ddot{a} , која се јавува во нив како континуант на етимолошките $*b$, $*v$ (*däsh*, *dän*) и во ограничен број примери е добиена од $*j$ (*dlägō*, *släza*, *tläčē*). Во другите случаи $*l > y$ (*vuk*, *þuno*, *kuk*, *juñio*), како и носовката $*Q$ ($\bar{n}uy\bar{n}$, *ruka*). Целиот систем во овие говори изгледа како што следува:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>y</i> | <i>ă</i> | <i>u</i> |
| <i>o</i> | <i>a</i> | <i>e</i> |

(+ \ddot{y})

6.7. Фонемата \ddot{a} во серско-лагадинските говори има поголема дистрибуција, зашто таму таа се развила како рефлекс на $*r$, $*l$, назалот $*Q$ (*raka*) и етимолошкото $*v$ (*däsh*, *cän*), а во говорот на Висока во \ddot{a} се рефлектирала и самогласката $*y$ ($*syntъ > cän$, $*kyselъ > käsel$) (Голомб, 1962/63 : 236). Меѓутоа, во овие говори има и широко *e* како континуант на $*e$. Според тоа серско-лагадинските говори имаат седумчлен вокален систем:

| | | |
|----------|----------|----------|
| <i>y</i> | | <i>u</i> |
| <i>o</i> | <i>ă</i> | <i>e</i> |
| | <i>a</i> | <i>ä</i> |

Самогласката \ddot{a} и овде е корелат со *a* по признакот дифузен – компактен, а вокалот \ddot{a} се наоѓа во корелација со *a* како негов висок (преден) парник.

6.8. Во дримколско-голобрдскиот, каде што $*r > \dot{a}p$ и $*l > \dot{a}l$, шесточлениот вокален систем има поинаква корелација. Како важен дистинктивен признак се јавува лабијалноста и според тоа вокалите се сопоставуваат на следниов начин:

| | | |
|------------|--|----------|
| <i>y</i> | | <i>u</i> |
| <i>o</i> | | <i>e</i> |
| \ddot{a} | | <i>a</i> |

Вокалот \hat{a} , кој се опонира како лабијален корелат на a , се јавува и како рефлекс на носовката $*q$ ($\bar{n}\bar{a}\bar{i}\bar{i}$, $råka$).

6.9. Горниот состав на вокалните фонеми го наоѓаме и во нестрамскиот говор. Меѓутоа, во него фонемата \hat{a} е добиена од $*q$ ($råka$), додека $*r > ap$, а $*l > ol$.

6.10. Во радошко-вевчанскиот говор има седум вокални фонеми:

| | |
|-----------|------------|
| y | u |
| o | e |
| \hat{a} | \ddot{a} |
| a | |

Вокалите $\hat{a} - \ddot{a}$ (опонирани како лабијален – нелабијален) и овде имаат многу ограничена дистрибуција: \hat{a} може да стои само зад лабијална согласка, а \ddot{a} само зад нелабијална. Тие се добиени од $*q$ ($\bar{n}\bar{a}\bar{i}\bar{i}$ – $råka$) и вокалните $*r$ и $*l$ ($vårba$ – $särcé$, $vålk$ – $källk$).

6.11. Систем сличен на претходниот познава и говорот на костурското село Езерец. Но во него \hat{a} е добиено само од $*q$ ($\bar{n}\bar{a}\bar{i}\bar{i}$, $råka$), а вокалот кој има боја e , а не \ddot{a} потекнува од $*r$ ($ber\bar{\bar{o}}$, $zérno$). Вокалното $*l$ е заменето со ol .

6.12. Фонемата \hat{a} ја познава и говорот на реканските и скопските Торбеши. На овој терен таа е позиционо уште поограничена: се среќава само во едносложни и двосложни зборови и форми, а во трисложни и во повеќесложни алтерира со a , (сп. $\bar{n}\bar{a}\bar{i}\bar{i}$, $\bar{n}\bar{a}\bar{i}\bar{o}\bar{i}$ – $\bar{n}\bar{a}\bar{i}\bar{i}\bar{u}\bar{u}\bar{a}$; $\bar{n}\bar{a}\bar{s}\bar{i}\bar{i}$, $\bar{n}\bar{a}\bar{s}\bar{i}\bar{i}\bar{u}\bar{u}\bar{a}$ – $\bar{n}\bar{a}\bar{s}\bar{i}\bar{i}\bar{u}\bar{u}\bar{e}$; $vålk$, $vålli$ – $vålli$, $vålli$). Така и во тие говори се сложил систем од седум вокални фонеми, но со поинаква корелација во споредба со радошко-вевчанскиот. Двете фонеми (\hat{a}, a) добиени како континуанти на $*q$, $*r$ и $*l$ во различни фонетски позиции се опонираат со самогласката a , и тоа \hat{a} по дистинкцијата лабијалност, а a како дифузен корелат.

6.13. Во говорот на Бобоштица шесте вокали се поредени во три корелативни пари по признакот задни – предни:

| | |
|-----|------------|
| y | u |
| o | e |
| a | \ddot{a} |

Вокалот *ă* е рефлекс на акцентираните **ě* и **ę* (*läā̄o*, *čovā̄nđo*). Вокалната компонента на континуантите **r* и **l* се изедначила со етимолошкото *a* (дарво, *īalno*), како и рефлексот на носовката **q* (дамбје, *īaiū*).

7. Од претходниот материјал забележливи се две тенденции: прво, поврзаноста меѓу рефлексите на вокалните **r*, **l* и на носовката **q* на некои терени, и второ, тенденцијата за постигнување сооднос на фонемите-континуанти на **r*, **l*, и **q* со другите вокални фонеми.

7.1. На едно широко дијалектно подрачје во јужна и западна Македонија, каде што **r* и **l* се разложиле во двофонемни групи, вокалните компоненти на континуантите на споменативе гласови (**r*, **l*) гласовно се поклопуваат со рефлексите на носовката **q*. Така, на пример, во говорите каде што **q* се заменило со *ă* и *r* > *āp*, **l* > *āl*, сп. *īaiū*, *rāka* – *cārće* – *cālza* во серско-лагадинските, долновардарските, костурските, струшкиот, дебарскиот и горнополошкиот. Во дримколско-голобрдскиот **q* > *ā*, **r* > *āp*, **l* > *āl* (*rāka* – *dārvo* – *cālza*). Во реканскиот под исти фонетски услови **q* > *ā* – *ā*, **r* > *āp* – *āp*, **l* > *ol* – *āl* (*īaiū*, *īaiūoī* – *īaiūiīiča* : *īārn*, *īārnje* – *īārnjeēō*; *cārē*, *cārēoī* – *cārēovi*, *cārēoviīe*). Полни паралелизам во развојот на **q*, **r* и **l* наоѓаме и во радошко-вевчанскиот говор, сп. *īaiū* – *rāka* : *īārcī* – *kārcī* : *vālna* – *gālīaiū*. Во корчанскиот говор исто така континуантите на сите три гласа дале еден разултат – *a* : *īaiū* – *īārcī* – *vālk*, а во југозападните костурски села тој резултат е *ɛ* : *īeiū* – *īērcī* – *vēlk* (Галишта, карта 1.9.; 2.11.).

Уште е поголема врската меѓу континуантите на носовката **q* и вокалното **r*. Во охридско-преспанското говорно подрачје и двата гласа се измениле во *ă*, одн. **r* > *āp*, сп. *rāka*, *īārcī*, а **l* > *ol* (*oū*) волк, волна. Во некои **q* > *ă*-говори во западна Македонија настанала дури и метатеза на групата *-rā-* (< **rQ*) во *-āp-* за да се изедначи со рефлексот на вокалното **r*, сп. *īprāiū* > *īāriū* (**prqtъ*), *obārč* (**obrqčъ*), *dārk* (**drqgъ*), *cītārđa* (**strqga*), *īārbā* (**trqba*), како *īārcī*, *dārvo* и др. (во преспанскиот и костурскиот).

Во оние говори, пак, каде што рефлексите на **q* и **r* не се совпаѓаат наоѓаме паралелизам во развојот на овие гласови на друг план. Во сите говори со запазено вокално *p* рефлексот на **q* се совпаднал со некој од постојните вокали во системот на односниот говор. Така, на пример, во северните говори **q* > *y*, во малореканскиот **q* > *o*, а во централните и во источните **q* > *a*. Нема говори со *p* во кои **q* би се развило во посебна фонема. И уште еден податок. Јужната и југозападната изоглоса на вокалното *p* наполно се совпаѓа со изоглосата на **q* > *a*.

7.2. Покажаниот паралелизам во рефлексите на носовката **q* и вокалните **r*, **l*, особено на првото, нè упатува на следниве размислувања.

Во еден период од развојот вокалниот дел на континуантите на **r* и **l* звуково се доближил или совпаднал со рефлексот на **q*. Потоа нивниот развој одел во еден правец – кон реализација на фонемите *ă*, *a*, *ā*, *ă*, а во

некои говори тие (континуантите) се стопиле во *a* (на пример во корчанскиот). Во кое време дошло до ова доближување на резултатите од споменативе гласови? Секако тогаш кога *p* и *q* го загубиле статусот на самостојни вокални фонеми и кога од нив се изделил вокалниот елемент. Тие звучеле *²p*, *²l*; така звучел и континуантот на **Q* – *ā*, негде и *³n* (*³m*) – со запазен назализам. Оваа претпоставка може да се однесува само за јужните и крајните западни говори. Во централните и во северните сме имале друга ситуација. Во тие говори деназализацијата се извршила многу порано, а вокалната компонента се слеала во една од постојните фонеми – *a*, *o*, *u*. При веќе стабилизиран вокален систем вокалното *p* во споменативе говори се конзервирало. Не го исклучуваме при тоа и влијанието на српските дијалекти.

Вокалното **j* во својот развој на односниов терен се одделило од *p*. Во северните говори во едни позиции тоа се изменило во *u*, како и во соседните српски дијалекти, а во други дало *lā*. Значи, тоа се слеало во веќе постојните гласови. На еден широк ареал во централна и во источна Македонија неговиот развој одел по друг пат и со цел да се постигне фонолошки сооднос. Имено, на тој терен **j* > *āl* (во Скопско и Велешко), или само *ā* (Тиквешко, Штипско, Пијанец, Малешевско). Само на еден мал простор во западна Македонија покрај вокалното *p* се задржало и слоговно *l* (Мала Река), а во поречкиот и во говорите во Пелагонија **j* > *ol*.

7.3. Во говорите каде што се развиле место **r*, **j* и **Q* нови фонеми, тие по правило стапуваат во корелација со *a*. По тој начин фонемата *a*, која дотогаш виреела како осамен член во системот на вокалите, во повеќето македонски дијалекти добива свој корелат. Самата корелација во одделни дијалекти се устројувала по различни признаци. Така настанале корелативните односи: *a* – *ā* во дримколско-голобрдскиот и нестрамскиот, *a* – *e* во говорот на Езерец, *a* – *ā* во западните костурски села, но во најголем број говори *a* се опонира со *ā*: во цела северна, источна, јужна Македонија и во повеќе западни периферни говори.

7.4. Вокалните **r* и **j*, како што се гледа од претходното излагање, изиграле многу важна улога во формирањето на вокалните системи во македонските дијалекти. Таму каде што се запазиле тие слоговни (или само еден од нив), по правило имаат статус на посебни фонеми. Особено тоа е показателно за *p*, за кое можат да се најдат и потребни минимални парови што ќе ја потврдат неговата фонолошка самостојност, сп. *āruā* (<*ārhuā*) : *āruā* (**prqtъ*) во серните, или *āro(i)*, *āron*, *ārovu* во ред други говори.

Во оние говори, пак, каде што **r* и **j* се разложиле, вокалната компонента во системот најчесто се јавува како нова фонема, која придонесла за создавање на нови односи меѓу фонемите, а негде и за преструктуирање на целиот вокален систем.

1.7. ФОНЕМАТА /x/

1. Во поглед на фонемата /x/ македонските дијалекти можат да се поделат на две групи. Во јugoисточните, источно од линијата Кочани – Штип – Демир Капија – Острово – Кајлар, /x/ се пази во фонолошкиот систем и егзистира во корелација со фонемата /k/ како нејзин континуиран корелат:

$$\begin{array}{c} x — k \\ | \\ \bar{\varepsilon} \end{array}$$

Западно од споменатава линија /x/ се среќава во неколку пункта – во охридскиот градски говор (Видоечки, 1955 : 113-123), во говорот на мијачкото село Смилево во Битолско (Илић, 1959 : 400-403), во две торбешки села во Полог – Урвич и Јеловјане (Видоечки, 1973 : 24-25), во две корчански села – Бобоштица и Дреновени (Mazon, 1936 : 49-50) и во областа Костенарија во Костурско. На другата територија во западна и во северна Македонија /x/ не се среќава (карта 1) и веларната група консонанти ја сочинуваат само два члена:

$$k — \bar{\varepsilon}$$

2. Дијалектите што ја познаваат фонемата /x/ не се единствени во поглед на нејзините фонетски признаци, ниту во поглед на дистрибуционите можности.

2.1. Во поглед на фонетските карактеристики отстапување од нормалната артикулација на /x/ покажуваат некои североисточни периферни говори. Во разлошкиот говор /x/ се реализира како [x']. "... x се палатализирало до толку што се артикулира при самите предни алвеоли: *дујd'ox'*, *дујd'ox'īe*, *видäх'* – *видäх'īe*" – пишува Алексиев (1931 : 109). Такво /x'/ е констатирано во повеќе разлошки села: Белица, Г. и Д. Драглиште, Бабјак, Елешница, Кремен (БДА, 1975 : 74-75, коментар на картата 79).

Во повеќе пирински села на просторот меѓу Мелник и Гоце Делчев (Неврокоп) забележано е и ларингално [h] како алофон на /x/ (БДА, 1975 : 74-75).

Во беровскиот и делчевскиот говор пред сонантите во ред случаи /x/ се реализира како звучен алофон [y], сп. *ey'a*, *бујн'a*, *тијун'a* (Пехчево), *М'ејмей*, *б'еуме* (Берово), *Б'еуме*, *'имауме* (Делчево).

Во ред дијалекти во Македонија не ретко може да се чуе слабо артикулирано [x] во фаза пред неговото наполно исчезнување, сп. *op'a^x*, *me^x*, *тих'н'a* (Кочани), *бр'e^xче*, *тих'ти*, *кр'e^xко*, *м'у^xол* (Пробиштип). Едно такво слабо /x/ често може да се чуе во говорот на Македонците муслумани во разни пунктови во Македонија, сп. ^xарно, ^xуба; ^xукаи, ^xмо^xол, ^xко^xа (Кичево, Видоески, 1957 : 55), ^xабер, ^xава, ^xич, ^xоца, ^xрбет (Дебреште – Прилепско, Видоески, 1950 : 25), *бо^xла*, *ме^xлем*, *тих'ко*, *ма^xна*, *Ме^xмей*, *зме^x*, *су^x* (Мелница – Велешко, Видоески, 1951 : 201-209).

2.2. Во зависност од позицијата во рамките на *x*-ареалот можеме да изделиме две групи дијалекти.

2.2.1. Во крајните југоисточни говори на правецот Гоце Делчев – Серез – Лагадина употребата на /x/ позиционо не е ограничена. Таа може да се јави во сите позиции на збороформите – на почетокот и пред вокал и пред консонант, во средината – меѓу вокали, пред консонант и зад консонант, и на крајот како зад вокал, така и зад консонант. Сп.: а) на почетокот: *x'арж'ииш*, *хем*, *x'оро* (Г. Делчев, Мирчевъ, 1936 : 11-12, 53), *x'аре*, *x'ишиар*, *хил'ада*, *х'ожа*, *хол'ера*, *хор'об'ија*, *харш*, *харл'a* (Зрнево), *x'ајде*, *хишро*, *хоршума*, *хубаф* (Г. Броди), *хав'ан*, *х'аркума*, *х'аинува*, *хум'ош*, *х'урка*, *хи*, *х'ојна* (Плевна – Драмско), *x'айи*, *x'оди*, *харскал'* (Дервишен – Серско), *хам*, *x'аркам*, *x'ишири*, *x'ода(м)*, *х'ачица* (Сухо, Висока, Голомб, 1962-63 : 247), *хми*, *xр'ишиам*, *хши'ам* (Г. Делчев), *хл'ишика*, *хл'айе*, *хл'уйка*, *хв'ани*, *хр'ани* (Плевна), *хл'адно*, *хл'ошиам*, *хр'ана*, *хр'ан'ам*, *хр'ишиам* (Сухо); б) во средна позиција (меѓу вокали): *бр'иха*, *изд'иха*, *з'адиха*; *лих'уса*, *др'ехи*, *оп'ехи*; *'ехел'*; *и'ехар*, *сии'еха*; *зр'ехове*; *Влах'инка*; *'ахел'* ‘јагула’; *јаха*, *л'аха*; *нах'ора*, *зах'ожда*; *тилах'уйка*; *н'охе* ‘тепсија’; *тип'оха*, *д'адоха*; *доходи*; *лохуса*; *снা�ха*; *м'ухи*, *с'ухи*; *м'уха*, *с'уха*, *сух'ар*; *с'ухо*, *уухо*; *б'ухути* (сите примери се од Зрнево); (пред консонант) *м'ухла*, *тих'ухла*, *мехл'eм*, *м'ахне*, *јахнува*, *тих'ехни*, *д'ихна*, *ф'ехче*, *тих'ахче*, *мехи'e*, *ехи'e* ‘јајце’; *тих'ти'абиши*, *охка*; (меѓу консонант и вокал): *елха*, *блах* (Плевна); в) на крајот: *зр'ах*, *тих'ах*, *сурм'ах*, *тих'ах*, *врах*, *орех*, *них*, *з'адих*, *мых*, *бух*, *кож'ух*, *сух*, *врах*, *тих'ах* (Плевна), *тих'ах*, *сирум'ах* (Савек), *м'аҳ*, *ор'ах*, *зр'аҳ*, *о'уҳ* (Календра – Серско).

2.2.2. На просторот западно од линијата Солун – Валовиште – Гоце Делчев па сè до Кочани – Штип – Демир Капија – Кајлар фонемата /x/ е позиционо ограничена. Таа се јавува регуларно само на крајот на збороформите и пред консонант, сп.: *мах*, *тих'ах*, *вех*, *тих'ах*, *зглух*, *врах*, *тих'ах* – *в'ехтиш*, *тих'ах* (Елешница – Разлошко), *врах*, *тих'ах*, *ор'ех*, *р'екох* – *зг'ухци*, *тих'ах* (Благоевград, Стоиловъ, 1904 : 10), *сиром'ах*, *тих'ах*, *них*, *мех*, *мох*, *бух*, *кож'ух*, *тих'ах*, *бех*; *ехла*, *в'ехтиш*, *тих'ах*, *орехи'e* (Берово,

Пехчево), *врах*, *мех*, *з'адих*, *ѓлух*, *ѓр'ухка*, *ї'ахїа*, *ѓлед'ах* – *ѓлед'ахме* (Подареш – Радовиш), *сирум'ах*, *б'ахча*, *'ухџе*, *уѓлухн'а* (Богданци), *врах*, *лай'ух*, *нох* – *н'охїа*, *убр'ахче*, *їодн'охїи*, *ј'адех* – *ј'адихне* (Гуменца), *змех*, *сїпрах*, *їирд'ух*, *кр'ехїу*, *ихїаиз'а* (Луковец – Воденско).

Во иницијална позиција во тие дијалекти /x/ може да се јави само во понекоја лексема од црковно-религиозната терминологија, многу ретко во други случаи, сп. *Хр'исїос*, *Хр'исїо*, *христијанин*, *харче* (Дојран), *хїе*, *не хїе* (Пехчево).

Многу е ограничен на споменатава територија и бројот на случаите со /x/ во интервокална позиција. А до колку се среќава /x/ во таа позиција во понекој од долновардарските говори, тоа обично станува на морфемската граница со членските и множинските наставки кај именските зборови, сп. *Влахо*, *два ѓреха*, *мехо*, *з'адухо* (Дојран), *з'адихо* (Кукуш), *м'охуї*, *ї'ердухої* (Гуменца); *Влах*, *мех*, *з'адих*, *мох*, *ї'ердух*. Други случаи со /x/ меѓу вокали се многу ретки.

Во другите случаи во иницијална и во интервокална позиција /x/ отсуствува; тоа се загубило наполно или преминало во друга фонема во одделни случаи (в. 5.3.1.).

За да се има подобар увид за состојбата на фонемата /x/ во говорите на појасот Воден – Кукуш – Петрич – Разлог, ќе приведам примери од три пооддалечени пункта – Пехчево, Дојран и Гуменца. Сп.: а) на почетокот: *ад'еїї*, *алв'а*, *ан*, *'оди*, *'оро*, *иїп'ер*, *ил'јадо*, *ек'им*, *р'ани*, *рен*, *л'адно*, б) меѓу вокали: *ј'аа*, *маан'а*, *сн'аа*, *на'оди*, *ле'а*, *сїп'ea*, *др'ea*, *сїп'ei*, *ѓреоїї'a*, *ѓр'еове*, *їпро'a*, *с'oa*, *му'a*, *с'уар*, *б'аа* : *ѓр'охойї*, *ї'ихо*, в) пред консонант: *в'ехїо*, *б'охча*, *в'рхче*, *еѓл'a*, *тиун'a*, *б'ехїе*, г) на крајот: *їих*, *них*, *ѓрех*, *ор'ех*, *сїпрах*, *сирум'ах*, *мох*, *бух*, *сух*, *ї'ердух*, *врх*, *им'ах*, *н'осех* (Пехчево), *ајд'ук*, *'алва*, *л'адно*, но: *харче*, *сн'a*; со: (*сѡха*), *сїп're:* (<*сїп'rea*), *му:* (<*муа*), *зм'eo* (: *змех*), *сїп'ao* – *сїп'auve* (: *сїпрах*), но и: *мех* – *м'ехо*, *з'адих* – *з'адихо*; *к'ихне*, *кр'ехїо*, *м'ухла*; *врах*, *ѓрех*, *мох*, *них*, *сух*, *дујд'ех* : *май'l'ем*, *н'ијно* : *куж'уф*, *л'оиуф* (Дојран, Пеев, 1979 : 38-39); *р'ана*, *л'адни*, *'ору*; *'уу* (<*yo*), *дуујд'ен*, *ѓр'оуїї*, *зм'еуїї* (: *змех*), *ѓр'еуве* (: *ѓрех*), *уҳџе*, *убр'ахче*, *клахч'ина*, *ј'адихне*, *ј'адихїе*; *мех*, *нох*, *лах*, *з'адух*, *врах*, *ј'адех*, но и: *буф* – *б'уфуїї*, *куж'уф*; *'офїика*, *миј'l'ем*, *ї'ула*, *нијн* (Гуменца).

2.2.3. Уште поголемо шаренило во поглед на дистрибуцијата на фонемата /x/ наоѓаме во оние пунктови во западна и југозападна Македонија каде што таа функционира сè уште во фонолошкиот систем.

Во полошките села Урвич и Јеловјане /x/ се јавува во сите позиции на збороформите, сп. *хала*, *хач*, *харен*, *хилаф*, *хїп'ер*, *ходим*, *хоро*, *хубаф*, *хукален*, *харбейї*, *харчим*, дури секундарно во *харѓа*; *б'аха*, *јаха*, *дихам*, *кихам*, *соха*, *духам*, *ѓлуха*, *ухо*; *бохча*, *ѓлухџи*, *јахне*, *мехлем*, во морфемите *-хме*, *-їхе* : *бехме*, *бехїе*, – *їархак* ‘првот’; *врах*, *ѓрах*, *орах*, *ѓрех*, *мех*, *мох*, *ѓлух*, *врх*, но и: *ѓраор*, *снаа*, *леа*, *сїп'rea*, *береа*, *викаа*, – *задуф*, *мувл'осан* (Видоески, 1973 : 24).

Во говорот на селото Смилево, Битолско, на почетокот, освен во лексемата *храм*, и во меѓувокална позиција /x/ не се јавува, што значи нејзината дистрибуција е ограничена на крајот и пред консонант, сп. *Влах, врах, ѣрах, них, мех, змех, мох, вѣрх, – вѣхній, здихна, ѣахнай, нихни, овихни, чехли, муҳла, ѣлухци, невехче, мохче, мехче*, и редовно во морфемите: *бех, бехме, бехтие*.

Во говорот на Костенаријата до колку се среќава фонемата /x/, таа се јавува претежно на крајот и пред консонант, додека на почетокот, освен во лексемата *хол'ера*, не е забележана. Во интервокална позиција се јавува претежно во лексеми во кои се чува и на крајот. Во такви случаи /x/ се задржува низ целата парадигма, дури и кога ќе се најде во интервокална позиција, сп. *мех – меҳоӣ – меҳ'ови, ѣрех – ѣрех'ови, змех – зм'ехо – змех'ови, 'орех – 'ор'ехово дерво, мох – моҳоӣ*. Но се јавува и во други случаи, иако значително поретко, сп.: *мушиӣ'еха бр'ухал* ‘вепар’, *їроҳ'аф* ‘супрашка’, *кр'ехак*. На крајот и пред консонант се среќава нешто порегуларно, сп.: *Влах, ѣрах, ѣрах, ѣох, мох, них, сух, вѣхни, ѣахнайда, кр'ехко, ѣр'ухни, оҳиӣ'ика, оғл'ухна*, или *ї'ерха, їерхов'ица* ‘кивавица’, *'елха*, и редовно во морфемите за 1 л. едн. на минатото определено време: *раб'оӣих, їл'аӣих, ї'очнах* (Езерец, Жужелци). Но веднаш и да истакнеме дека во бројни примери и во овие две позиции /x/ отсуствува, сп. *сиrom'a, вер, ч'ели, м'елем; к'ожуф, їш'ула, ѣл'уфци; їочн'a:ме, рек'o:ме*.

Во корчанскиот говор /x/ се јавува како маргинална фонема, зашто е ограничена претежно во туѓи лексеми, сп.: *харам, харо, хайи, хаир, хожа*, освен тоа во *хр҃јан*, и како што гледаме, ограничена е на иницијална позиција. Во другите позиции не е констатирана, сп. *ѣроӣта* (< *ѣреоӣта*), *реаӣ*, *ѣра ѣрjä, мјä, їра, уйла; мува, суво, уво, їаз'ува; сїраj, ѣлујче*, во морфемите: *p'ekoj, рек'oјme, рек'oјтие* (Mazon, 1936 : 49-50).

3. Од претходниот материјал можат да се сумираат и резултатите што се добиле по загубата на фонемата /x/.

3.1. На почетокот на збороформите, освен во секвенцата /хв/, која имала посебен развиток, /x/ > \emptyset на сета македонска јазична територија, каде што се извршил процесот на загубата, сп. *ан, иштар, оди, ули, рани, рен, ладно, лей*.

Поинаков развој во оваа позиција имала групата **xv*. Освен во драмскиот говор, каде што се пази неизменета, сп. *хвани ѣо коно* (Плевна), **xv* > /f/, одн. /v/ во говорите што не ја познаваат фонемата /f/, сп. *ф'ал'ам* (Зрнево), *фарк'аӣ'* (Г. Делчев), *ф'аӣа* (Календра, Дервишен – Серско), *ф'ал'ам, фалба, фарл'ам* (Сухо, Висока, Голомб, 1962-63 : 247), и редовно така во сите други говори.

Нешто поособен развој имало /x/ и во секвенцата **xt*, но таа може да се следи, главно, во источните говори, каде што се запазиле облици од глаголот **xoteti*, сп. *хїї'a, хїї'ан'e* – во гоцделчевскиот (Мирчевъ, 1936 : 115), *не хїїох, не хїїе* (Пехчево), *не хїїел* (Калиманци – Пијанец). Во некои

струмички села формите од овој глагол се среќаваат со изменето /xīl/ во /fīl/: *не фīх, не фīе, не фī'ехīе* (Смоларе). Во североисточните говори, меѓутоа, и овде /x/ се загубило, сп. *ī'еше да 'оди, īел сāм да иду* (Куманово), *не ī'е'але да н'осив* (Радибуш – Кривопаланечко).

3.2. Во интервокална позиција имаме нешто посложена ситуација, зашто тутка /x/ може да се сретне и во морфолошка функција – во наставката -xa за 3 л. мн. на аористот и имперфектот, одн. -xe во западните говори на правецот Дебар – Струга – Корча – Костур.

3.2.1. Во северниот дел од кумановското и скопското подрачје во оваа позиција /x/ > /v/ готово регуларно, сп. *јава, мава, снава, лева, сīрева, макева, сова (< соха), чова, īравор, доваćа, навоćа, бува, јува, īлуво, дува, мува, руво, суво, диванија, īтиво,* во 3 л. мн. аорист-имперфект *бева, имава, дојдова* (во скопскоцрногорскиот), *бева, н'осева, дојд'ова* (Куманово, Видоески, 1962 : 77).

Ваква замена на /x/ наоѓаме и во други говори во западна и централна Македонија, но во поограничен случај. На еден тесен, но и континуиран појас на правецот Скопје – Велес – Прилеп – Битола – Лерин – Кајлар и во југозападните говори на линијата Костур – Корча – Преспа – Охрид /x/ е заменето со /v/ готово регуларно кога се наоѓа во секвенци со /y/ како прва компонента, сп. *мува, сувар, уво* (Зелениково, Драчево – Скопско), *мува, īлуво, суво* (Црквино – Велешко), *мува, īазува, руво, суви, уво* (Прилеп, Конески, 1949 : 257), *īлувуа, īрува, мува, īазува, сувар* (Глобочени – Преспа), *īлуво, īрува, мува, īаз'ува, руво, суви, уво* (Емборе – Кајларско, Тиолишта, Брезница, Добролишта – Костурско), *мува, īаз'ува, суво, уво*, (Бобоштица, Mazon, 1936 : 49-50), а во *īазува* се среќава и во драмскиот говор (Плевна) (карта 2).

3.2.2. Во одделни лексеми во некои јужни дијалекти место /x/ се среќава и /j/, сп. *муја* (во мегленскиот говор), *снаја, сајаīī* (Тиолишта, Бапчор – Костурско).

3.2.3. Во случаите како: *леја, за īреја, с(ī)реја, макеја*, и во 3 л. мн. на аор.-импф. *беја, носеја, се измија, замолија* – во поречкиот, кичевскиот, горнополошкиот, се работи не за фонетска измена на /x/, туку /j/ се добило како хијатски глас. Во некои дијалекти вака добиеното /j/ во 3 л. мн. после се морфологизирало и како готова морфема се проширило и на другите глаголи и -ja станала општа наставка за 3 л. мн. на аористот и имперфектот, сп. *īл'едаја, ī'иштјаја, м'олеја, 'учеја* (Банско, Молерови, 1954 : 12), *в'ик'аја, викн'аја, н'осија, зīреиш'ија, дујд'еја* (Тресино, Пожарско – Меглен), *вик'аја, зīреиш'ија, дујд'ија* (Чеган – Воденско), *избeг'аја, ск'ин'аја* (Опцирина – Перинско).

Обликот *ӣазука*, кој е доста распространет во северните говори, е добиен аналошки според образувањата на *-ка* од женски род.

3.2.4. Во сите други случаи во западните и во јужните дијалекти, како и воопшто во источните говори на правецот Кратово – Кочани – Штип – Струмица – Кукуш – Солун, во интервокална позиција */x/ > φ*, сп. *до'ожа, шаа, ӯрао – ӯраове, с'яа, с'уо* (Елешница), *д'иа, к''иа, маан'а, ӯл'уа, му'а, бег'аа* (Благоевград), *сн'аа, сиӯр'еа, р'еа, с'оа, м'еур, м'еове, б'уа, б'уо* (Кочани), *бää, снаа, дуа, ӯаз'уа, сую* (Ваташа, Неготино), и редовно така во сите други дијалекти (карта 1).

3.3. Во поглед на судбината на фонемата */x/* на крајот и пред консонант јасно се изделуваат три ареали.

3.3.1. Во кумановско-кратовското подрачје, подразбирајќи го тута и овчеполскиот говор, во западниот дел на кочанскиот говор и во сета тиквешко-мариовска област на југ до Демир Капија, Кожуф и Нице, фонемата */x/* се загубила наполно, како и во другите две порано споменати позиции, само со таа разлика што пред консонант, а понегде и на крајот, по загубата на */x/* дошло до удолжување на претходниот вокал. Оваа компензациона должина повеќе доаѓа до израз кога е вокалот акцентиран, додека во неакцентираните слогови е нешто помала, особено во западниот дел на односнава област. Како трага од загубата на */x/* на еден тесен појас на правецот Крива Паланка – Пробиштип – Штип – Демир Капија се среќава едно слабо */x/*, кое повеќе се чувствува како прилив зад удолжениот вокал, се разбира, без фонолошка вредност. Сп.: *б'о:^xча, в'е:^xтио, изди:^xн'а* (Псача), *б'а:ча, ме:^xлем, б'о:ча* (Крива Паланка), *в'е:^xтиа, ӯод'у:ни, да изд'и:ну, да ӯи:не, ч'е:ре* (Куманово, Видоески, 1962 : 77-78), *мо:, сиӯра:, сиром'а:, оп'а: // оп'а:^x, ӯре:, су:, в'е:^xтио // в'е:^xтио, мел'е:м, н'и:но, ӯши:н'а // ӯши:^xн'а, ма:н'а, ја:н'а, ду:н'а, (Кочани), кре:^xко, оп'а:^xче, ме:^xлем, ја:н'ија, ӯе:ме, ојд'о:ме, ӯој'a:^xме* (Пробиштип), *бу:, кож'у:, сиӯра:, б'о:^xча, ӯ'a:^xтиа* (Судиќ), *заси'l'a:, удр'и:, вр;, оп'а:, сиӯом'а:, кож'у:* (Штип), *б'у:на, б'о:ча, в'е:^xтио, ӯра:, вр;, бе:ме, рек'о:ме* (Неготино, Филиповски, 1952 : 15), *б'а:ча, оӣид'о:ме, б'е:^xтие* (Ваташа).

Во штипско-кочанскиот и кратовско-овчеполскиот говор компензационата должина добро е искористена и во функција за диференцирање на 1 и 2 л. мн. на имперфектот од соодветните форми на презентот, кои по загубата на */x/* во наставките *-хме, -хийе* гласовно и акцентски совпаднале, сп. *в'ика:ме, н'осе:ме – в'ика:^xтие, н'осе:^xтие* (импф.) : *в'икаме, н'осеме – в'икаи^xтие, н'осеи^xтие* (през.). Таму каде што должината на вокалот на основата во имперфектот не била доволна да врши морфолошка диференцијација, дошло до удвојување на вокалот со што се оформиле нови морфемски секвенции: *-аме, -аи^xтие, одн. -еме, -еи^xтие, сп.: в'икааме – в'икаи^xтие, н'осееме – н'осеи^xтие* (Штип, Пробиштип), *р'учаамо – р'учаи^xтие, н'осеемо –*

н'осеетиe (Кратово), *'имаамо, ј'едеемо, н'осеетиe* (Свети Николе, Видоески, 1962 : 206).

Во помала или поголема мера процесот на загубата на /x/ на споменатиот начин ги зафатил и малешевско-пиринските говори, особено нивниот северен дел, само што во нив /x/, како што видовме, сè уште добро функционира во фонолошкиот систем. Сп.: *ме:l'ем, је:l'a, Вла:, ор'a:ме, но ор'a:хiie* (Елешница – Разлог), *с'a:не, д'у:не, му:лăса, вăне, утиод'o:ме, чек'a:ме, наред'i:ме* (Разлог, Алексиевъ, 1931 : 109), *'одееме – 'одеетиe, ăл'eдааме – ăл'eдаатиe* (импф.), *ăлед'a:ме – ăлед'a:тиe* (аор.), но во 1 л. едн. *ăледах, 'одех* (импф.), *ăлед'aх, од'их* (аор.) (Покровник – Благоевградско), *ăл'eда:хme – ăл'eда:тиe, ăлеши'e:ме, ăлей'o:ме* (Петрич), *ја:n'a, ти:n'a, изди:n'a, н'и:но, ме:l'ем, ду:n'a* (Берово).

3.3.2. Во западните македонски дијалекти, западно од линијата Скопје – Катланово – Рудник – Градско – Тројаци – Скочивир – Лерин – јужниот брег на Преспанското Езеро, на крајот на збороформите и во средината пред консонант /x/ > /v/, односно /f/, како во одделни лексеми, така и во граматичките морфеми. Сп.: *Влаф, враф, ăраф, ăраф, сиромаф, здиф, ниф, ăицф, мн. ăиоj, ăреф, змеф, меф, ореф, моф, буф, ăлуф, задуф, кожуф, очуф / ăкуф, ăердуф, суф, врф, – мевлен, мовлисан, мувла, евла, чевли, нивно, здивна, кивна, мавна, чевре / мефлен, муфла, ефла, нифно, кифна, мафна, ăицфко, вейво / фейво, офка, ăафка(ăи), ăицфија, во наставките: -ф, -вме / -вне и -вме / -фне, -фие : беф, рекоф, имаф, чуф, се наицф, – бевме / бевне, рековме / рековне и бефме, рекофме, бефие, рекофие, и др.* (карта 3-10).

На овој терен меѓу одделни локални говори може да се прави разлика само во континуантот на /x/ пред сонантите - /v/ или /f/. Во тој поглед се изделуваат два ареала. Во поречкиот, кичевскиот и во говорот на Дебарца и Малесија, како и во некои села во Охридско и Преспа, пред консонант по правило се јавува место /x/ – /f/, без оглед на карактерот на следниот консонант, сп. *ефла, мефлен, муфлосан, нифно, мафна, здифна, кифна, бефне*, но само *чевре* (пред p). На другата територија од западното наречје пред сонантите /x/ > /v/.

Многу се ретки случаи со поинаква замена на /x/ во споменативе две позиции, исклучувајќи ги оние говорни оази каде што /x/ уште се пази. Од нашиов увид во дијалектниот материјал отстапуваат следниве примери: *дуни, јани, тина вейрои, ăто мана, мелем* – во некои кичевски села (Видоески, 1957 : 55), *челли* во говорот на Жировница (Дебарско). Не е непознат и обликот *мелем*.

3.3.3. Во југозападните говори – костурскиот, корчанскиот, кајларскиот и мегленскиот – место /x/ на крајот и пред консонант наоѓаме неколку резултати: *ø, в, ф, ј, к, у*. Сите тие во помала или поголема мера можат да се сртнат во еден ист пункт. За илустрација ќе приведеме материјал од три пункта кои се подоста оддалечени еден од друг: Тресино, кое се наоѓа на

пограничјето на мегленскиот со леринскиот на запад, со воденскиот на југ и со мариовскиот на север, Бапчор, на костурско-леринското пограничје, и Лобаница, која се наоѓа на пограничјето со албанската јазична територија на костурскиот терен. Сп. примери: *Влах* : *вра, сїра : сиром'ак* : *ѓреј, меј, ур'ej* : *моф, в рф, з'адуф, очуф,  луф, суф, нијн, в јн'a, у л'ујна, ч'ејли, мејл'ем* : *в'ик к, в'ик кме, викн'ак* : *викн'аме, викн'а е* (Тресино), *Вла, вра, сїра, в р,  ре* : *'ореј, меј* : *буф, кожуф,  луф, суф* : *р'еку, о 'иду* : *бек, 'имек, н'осек, сїш'анак* : *н'ино, мул'оса, о л'уна* : *б'увна, зд'ивна,  ивна* : *кр'ефко,  ерд'уфче,  ифш'ија* : *в'јјна, м'ајна, м'ејлем* : *ов'етина* (Бапчор), *Вла, вра, сїра,  ре, в р* : *меј, 'ореј* : *буф,  луф, суф, к'ожуф, - д'уна, зд'ина, ч'ере, м'елем, о д'оме, рек'оме, вик'а е* : *в'јјто* : *о л'увна* : *тифш'ија, кр'ефко* (Лобаница).

Рефлексацијата на /x/, како што посведочуваат приведениве примери, била условена од повеќе фактори. Овие се преодни говори меѓу двете основни наречја – западното и источното. На овој терен се вкрстуваат бројни изоглоси на појави карактеристични за западните говори, и изоглоси на особини чие иновационо огниште се наоѓа во источното наречје. Како резултат на тој меѓудијалектен контакт можат да се објаснат примерите со *ø* (*вра,  ра, реку, викнаме* и др.) и оние со /f/-v/. Западномакедонската тенденција – /x/ да се замени со /v/ повеќе дошла до израз во леринскиот регион, којшто непосредно граничи со централните говори од западното наречје, и појавата се ограничила, главно, на оние случаи каде што на /x/ му претходи вокалот /y/, сп. *буф,  луф, кожуф* и др. Во оваа фонетска позиција /f/ се наложило готово на целиот костурско-лерински регион. Одделни примери со /f/ во оваа позиција наоѓаме и во долновардарските говори, сп. * луф, кож'уф, суф, буф* (Гуменца), *буф, кож'уф,  ердуф,  луф, па* и *меф – м'евуїї – м'евуви* (Енице), * луф,  л'уфјуїї, суф, буф, куж'уф – куж'уфи, сїраф – сїр'афуїї, враф – вр'авови, в рф – в рвуїї, меф* (Мандалево – Воденско). По некој пример со /f/ место /x/ може да се сртне и подлабоко во источните говори, сп. * луф,  л'уво, з'адуф, 'офтика, мивл'ем, м'уфла* (Календра – Серско), *очуф, куж'уф – куж'уфи* (Градобор – Солунско).

Тенденцијата за полна елиминација на /x/ преку *ø*, која е карактеристична за источните и североисточните дијалекти, до поголем израз доаѓа во југоисточниот дел на костурско-леринското подрачје, сп.: *вра,  ра,  ре, сирум'a, зме, ни, - м'елем, у л'уна, ј д'оме, ј д'о е, покрај: в рф, 'ореф, моф, з'адуф,  ердуф,  афка* (Емборе – Кајларско), *Вла, вра, в р,  ре, ме, д'уна, изд'ина, 'ела, мел'ем, ч'ели* : *тифш'ија, кр'ефко* (Куманичево – Костурско).

Ова што го истакнавме важи само како тенденција во врска со диференцијацијата на случаите со /f/ и со нула, меѓутоа, некое поодредено правило не може да се примени. Имајќи го на увид материјалот од повеќе пунктови на ова говорно подрачје, можевме да го забележиме како тенденција следното: /f/ превладува, како што спомнавме, во случаите зад вокалот /y/, *ø* превладува во примерите со /a/ пред крајното /x/, додека оние лексеми

каде што пред /x/ има преден вокал (*них, їих, ѣрех, мех, змех* и др.) до колку не се заменило /x/ со /j/, почесто завршуваат на *ø*.

3.3.4. Замена на /x/ со /j/ наоѓаме порегуларно во говорот на северните мегленски села и во корчанскиот говор. Сп. *сїрај, друј* (<*друг < друх < друѓ*), *їр'одуј* (<*їродух < їродукї*), *вїјме, см'ајна, бун'ји* (*бујни < бухни*), *да здин'ји* (<*здијни < здихни*) и редовно во морфемите на минатото определено време: *р'екој – рек'ојїе – рек'ојїе, н'осеј – носјајме – носјајїе* (Бобоштица, Петрушевски, 1951 : 59), во мегленскиот: *ѣреј – єр'ејуви, змеј, меј – мејуї,* *'ориј (< орех), ї'ердуј, мијл'ем, ч'ејли, имперфект: з'идај – з'идајне – з'идајїе* (Пожарско), *в'икај – в'икајме – в'икајїе* (Црнешево), *в'икијме – в'икијїе : в'икишие* (1 л. едн.), *меј – м'ејуви, ур'еј – ур'ејуї,* *ѣреј, змеј, нијн, мијл'ем, ч'ејли вїјн'a, дујн'a, їтијн'a, изд'ијна, уѣл'ујна* (Тресино), *н'ијно, мијл'ен, ч'ејли* (Сараќиново). Кога станува збор за граматичките морфеми треба да се истакне дека во споменатите мегленски села /x/ е заменето со /j/ само во имперфектот, додека во аористот /x/ се свело на *ø*, сп. *б'ериј – б'еријме* : аор. *бра – бр'аме, в'икај – в'икајме* : аор. *викн'a – викн'аме – викн'аїе* (Црнешево).

Како што гледаме, и во корчанскиот, и во мегленскиот, замената на /x/ во /j/ не е сеопфатна, како што е случајот со /x/ > /v/ во западното наречје, туку е ограничена на одреден број лексеми и морфеми.

На другата територија од разгледуваниве говори /j/ место /x/ се јавува само во неколку лексеми, на пример, во: *змеј, ореј, понекаде во меј*, а пред консонант во *чејли, нијно*, поретко во *мејлем* и во по некој глагол од типот *мајна, вјајна* (Бапчор) (карта 3-4).

Слична појава на релацијата /x/ – /j/ можеме да следиме и во периферните североисточни македонски говори. Од разлошкото подрачје познати ни се примерите: *вїјне (< вехне), д'ујне, с'ајне, мујлїса* (Банско), *к'ијне* (Елешница). Во овие два пункта /x/ > /j/ и во 1 л. мн. на аористот и имперфектот: *уїид'ојме, дујд'ојме, искуй'ајме, чек'ајме, наред'ијме, ор'ајме, орїјме* (Банско), *ї'ијме, країст'ијме, р'ијме* (зад *и*), но и: *ѣл'едахме, єл'едахїе, єб'ујме* (Елешница). По некој пример со /j/ среќаваме и во говорите на Пијанец, сп. *м'ајна, в'ајна, мејл'ем* (Делчево, Алексиевъ, 1931 : 109), *нијно, кијна, мејлем* покрај *ме:л'ем, змеј* (Тркање – Кочанско), а во северна Македонија во вратничкиот говор во Полог, сп. *ѣреј, меј, врј, вејїо* (Вратница) (карта 8, 9).

Некои од споменативе примери како: *змеј, нијно, чејли*, во фонетската разновидност со /j/ се јавуваат и во други говори на релацијата Кочани – Штип – Воден, особено во тиквешко-мариовскиот регион.

Во врска со замената на /x/ во /j/ забележуваме: а) дека појавата се врши, главно, на она дијалектно подрачје каде што /x/ се ликвидира во сите позиции преку *ø*, б) дека замената станува во поединечни случаи, и тоа најчесто во позиција зад преден вокал, в) а во морфемите за аорист и

имперфект преминот е извршен претежно кога има потреба да се попречи хомонимијата со некоја друга глаголска форма.

3.3.5. Замената на /x/ со /k/ е најограничена и територијално, и по бројот на случаите каде што е извршена. Констатирана е во неколку западни мегленски села и во говорот на костурското село Бапчор (Кушевски, 1958 : 72). И во двата говора /x/ > /k/ во морфемите за минатото определено време, и тоа во Бапчор само во 1 л. едн., сп. *бек*, *имек*, *носек*, *викак*, *сїпанак*, *викек*, *йлатник*, поретко кај глаголите од о-раздел: 'ојдук покрај почестото 'ојду, *и'ојду*, *р'еку* (: мн. *викн'аме* – *викн'айме*, *вик'аме* – *вик'айме*), а во мегленските села во аористот исто така само во единината, а во имперфектот и во множинските форми, сп. *в'икќак* – *в'икќакме* – *в'икќакије*, *н'осик* – *н'осикне* – *н'осикије*, *с'ечик* – *с'ечикме* – *с'ечиклије*, аор., *вик'ак*, *викн'ак*, *зѓреш'ик*, *дујд'ек*, но во мн.: *викн'аме* – *викн'айме*, *зѓреш'име* – *зѓреш'ије*, *дујд'еме* – *дујд'еје* (Тресино), *бек*, *ч'ийнак*, *в'идек* (Кронцелево), *н'осик* – *н'осикне* – *н'осикије*, *см'еик*, аор. *скäриш'ик*, *рич'ек*, *викн'ак* (: *викн'аме*, *викн'айме*) (Луковец), *к'ојакме* – *к'ојакије* (Струпино), *'имак* – *'имакне убава куќа, чера в'икакне
ѓосији, се нај'ик* (Сараќиново). Во последниот пункт ги имам забележано со /k/ и примерите: *йик*, *ник* и *видек*, *ми е сїпрак*, *сиром'ак* *ч'овек* покрај *сиروم'ах* (карта 6-9).

3.3.6. Во говорот на мегленското село Тушин и во Баровица, кое гравитира кон Гуменџа, во ред случаи крајното /x/ е заменето со /y/, кое понекогаш со претходниот вокал образува дифтонгоид губејќи ја при тоа слоговната функција, сп. *Влау*, *сїпрау*, *змеу*, *меу*, *ур'еу* (: *ур'ефче*), и готово редовно во аористот и имперфектот во 1 л. едн. и во 1 л. мн., и многу ретко во 2 л. мн., сп. *ѓл'едау* – *ѓл'едауме* (: *ѓл'едафтије*), *и'шу* – *и'шиуме*, *ѓлед'ау* – *ѓлед'ауме*, *вид'еу* – *вид'еуме*, *йлет'иу* – *йлет'ијуме* (Баровица), *меу*, *ур'еј*, *змеј*, *врају*, *суу*, *штирд'уу*, *куж'уу*, *моу* (Тушин). Но од друга страна во Тушин се забележани и примерите: *Вла*, *ира*, – *буф*, *глуф*, *з'адуф*, *ѓреф*. Можеби преминот на /x/ > /y/ претставува една фаза во споменатава позиција во правец на [ј], односно /v/ (карти 3-4, 7-9).

4. Загубата на фонемата /x/ оставила длабоки последици како на фонетско-фонолошки, така и на морфолошки план.

4.1. На фонолошки план на прво место треба да се истакне отсуството на оваа фонема, со што се намалил бројот на веларните консонанти.

Загубата на /x/ понатаму предизвикала ред промени во дистрибуцијата на вокалите, особено по губењето во интервокална позиција, кога се образуваат цела редица вокални секвенци, сп. /aa/ *снаа*, *викаа*, /au/ *снау*, /ao/ *снао*, *сїпраои*, *ирави*, *ѓраор*, *наоѓа*, /ay/ *маунка*, /eu/ *леи*, *сїпреи*, *дреи*, *ореи*, /ea/ *беа*, *леа*, *сїпреа* – *маќеа*, /eo/ *ѓреои*, *мео(в)и*, *ореово*, /ey/ *меур*, *леуса*, /ue/ *носие*, /ua/ *киа*, *киавица*, *носиа*, /ou/ *сou*, /oe/ *зедое*, /oa/ *йироа*, /oo/

мооӣ, /ysh/ муи, суи, /ya/ муа, ӣазуа, суар, /yo/ уо, сую, кожуоӣ, /ăo/ мăоӣ, /ăă/ мăăӣ, /ăal/ снăа.

Со создавањето на новите вокални групи во ред дијалектни системи настанале нови поместувања во распоредот на вокалните фонеми особено на составот меѓу лексичките и флексивните морфеми. Во други дијалекти, пак, евентуалната редистрибуција на вокалите е попречена со замена на /x/ со консонантите /v/ и /j/, како на пример, во кумановскиот, сп. *снава, сîрева*, или во некои западни говори каде што се јавило хијатско /j/, сп. *леја, орејоӣ*. Во повеќе дијалекти во западна и јужна Македонија непосредноста на вокалите се одбегнала по друг начин – по пат на контракција, како резултат на што се добиле нови фонетски должини, сп. *снаха > снаа > сна;* *ѓрохой > ѓрооӣ > ѓро:ӣ*, со консонантанизација на еден од членовите на вокалните секвенци како резултат на што се јавиле цела серија дифтонгоиди (*aj, ej, oj, yj*), сп. *снахи > снаи > снај, сîрехи > сîреи > сîреј, сохи > сои > сој, ѓлухи > ѓлуи > ѓлуј, /ja/ сîреха > сîреа > сîрја, /va/ дојдоха > дојдоа > дојдва, соха > соа > сва* (во струшкиот и некои охридски села), или со просто стегање на двата члена во еден глас, сп. *сîреа > сîрә* или *сîре:* (во прилепско-битолскиот, Конески, 1949 : 255).

4.2. По загубата на /x/ на крајот и пред консонант во повеќе источни говори дошло до удолжување на претходниот вокал, и по таков начин, видовме, се добиле фонетски долги вокали, сп. *mex > ме:, jахна > я:на, бехме > бе:ме* (т. 3.3.).

4.3. Во областа на морфонологијата се создаваат редица нови алтернацији, на пример: */x : ø/ ѓрех : ѓреове, сух : суо – суа – суи, змех : змео(ӣ) – змеови, вид'ех : вид'e:ме*. Во говорите каде што финалното /x/ > /v, ф, ѕ, к/ се образувале алтернациите /v : ø/, сп. *мев : меоӣ – меови, /j : ø / mej : мео(ӣ), змеј : змеови, /k : ø / викн'ак : викн'аме*, и др.

4.4. Во морфологијата загубата на /x/ оставила видни траги во морфемите за аористот и имперфектот.

Во 3 л. мн. на овие времиња, каде што се наоѓа /x/ во интервокална позиција, по неговото губење наставката се редуцирала на една фонема, сп. *викаха > викаа, рекоха > рекоа*. Во кумановскиот, каде што во оваа позиција /x/ > /v/, се оформила нова наставка -ва : *викава, бева*, а негде после таа се проширила и со нов елемент -сва : *викасва*. – Во другите говори, каде што се јавило хијатско /j/, наставката за 3 л. се преструктуирала во -ја, сп. *беја, викаја, дојдоја* во леринскиот, преспанскиот и други.

Во 1 л. едн. и во 1 и 2 л. мн., каде што се наоѓа /x/ на крајот и пред консонант во говорите можеме да следиме повеќе процеси.

Со замената на /x/ во /v, ф/ во западните говори се изменила фонемската структура на наставките; тие сега гласат: -в, -вме, -вне : *имах > имав, имахме > имавме*, итн.

Во еден дел од западните говори процесот во преоформувањето на наставките отишол понатаму. Во 1 л. мн. наставката *-вме* се изменила во *-вне*, односно *-фме* > *-фне*, веројатно за да се избегне непосредноста на две лабијални согласки. Придонесот на заменката *ниe* во овој процес можеби е од секундарно значење. Таа само можела да го забрза процесот на промената на групата *-вм-* во *-вн*, сп. *бевне, рековне* (во ресенскиот), *бефне, рекофне* (во поречко-кичевскиот). – Непосредноста на лабијалната група *-вм-* во наставката *-вме* веројатно придонесла и за метатезата на *-вме* > *-мев* – *-мef* што се извршила во долнопреспанскиот и во говорот на некои дебарски села, сп. *бемеf, рекомеf* (Љубојно – Преспа), *имамеf, носемеf* (Цепиште – Дебарско).

Во говорите каде што */x/* дало */j/* и */k/* исто така се добиле нови фонемски структури на наставките, сп. во корчанскиот: *p'екoj – рек'oјme – рек'oјїе*, или во мегленскиот: *в'икаj – в'икаjme – в'икаjїе*, одн. *в'икак – в'икакме – в'икакїе* (Голомб, 1957 : 133) (т. 3.3.3.)

Уште посложени промени се извршиле во наставките за аористот и имперфектот во говорите каде што */x/* > *ø*. Во оформувањето на наставките на овие две форми по загубата на */x/* се вплеле и други моменти – местото на акцентот, хомонимијата, влијанија од меѓудијалектниот контакт и други. Но особено важна улога одиграла акцентот и хомонимијата. Во говорите со слободен парадигматски акцент по загубата на */x/* 1 и 2 л. мн. на имперфектот гласовно и акцентски совпаднале со соодветните презентски форми. За диференцијација меѓу нив се искористила должината на вокалот од имперфектната основа што се добила како компензација по загубата на */x/*, сп. през. *в'икаме – в'икаjїе, б'ереме – б'ереjїе, н'осеме – н'осеjїе* : импф. *в'ика:ме – в'икаjїе, б'ере:ме – б'ере:jїе, н'осе:ме – н'осе:jїе* (Пробиштип). Таму, пак, каде што должината не била доволна, основниот вокал во имперфектот се удвоил, со што се добила нова морфемска структура, проширена, сп. *в'икахме > в'ика:ме > в'икааме* (*вика-аме*), *в'икахїе > в'ика:jїе* > *в'икааjїе* (*вика-аjїе*), или: *н'осехме > н'осе:ме > н'осееме*, итн. Во други говори процесот продолжил со тоа што новодобиените наставки *-аме, -аjїе* кај глаголите од *a*-група се генерализирале на сите глаголи, сп. *в'икаамо – в'икааjїе, н'осеамо – н'осеаjїе, б'ереамо – б'ереаjїе* (во овчеполскиот, кратовскиот говор).

Не останало поштедено ни 1 л. едн. По загубата на */x/* кај повеќето глаголи 1 л. едн. на аористот се изедначило со 2 и 3 л., сп. *вик'ах > вик'a = 2, 3 л. вик'a, нос'их > нос'iу = 2, 3 л.* Кај глаголите од *a*-група гласовно се изедначиле 1 л. на аористот и имперфектот, но не и акцентски, а наполно совпаднале 1 л. едн. на имперфектот со 3 л. едн. на презентот, сп. (*он*) *има* (през.); (*ja*) *има* (< *имах*) (импф.). Хомонимијата се одбегнала на тој начин што во тие говори наставката *-иe* од 2 и 3 л. се проширила и на 1 л., со што и во имперфектот се изедначиле сите лица во единина, како во аористот, сп. (*ja, ти, он*) *'имаше*. Во скопскоцрногорскиот и во кривопаланечкиот сегментот *-иe* после се проширил и во множинските форми, со што се

добила нова имперфектна основа, сп. (*ja, ти, он*) 'имаше, (*ми*) 'имашемо, (*ви*) 'имашете, (*они*) 'имашев.

Проширената имперфектна форма со *-ше* добро послужила за диференцијација од аористната особено во говорите со пренесен акцент од последниот слог, како што е во тиквешко-мариовските и костурско-леринските говори, сп. аор. (*ja, ти, он*) *в'ика* : импф. (*jac, ти, он*) *вик'аше* (Чеган – Воденско, Ранци – Кајларско), (*jac, ти, он*) *в'икише, н'осише, сечише* (Струпино – Меглен).

Во говорите што ја познаваат редукцијата на неакцентираното /o/ во /y/ по загубата на /x/ крајното -у во 1 л. едн. аор. се искористило за морфолошка диференцијација и во таа функција тоа се проширило дури и во говорите каде што е редукцијата делумна, сп. *p'еку, д'ојду, дон'есу* – во тиквешкиот, мариовскиот, леринскиот, кајларскиот, костурскиот и мегленскиот. Кaj овој тип глаголи немало потреба за измени на /x/ во некој друг глас, па поради тоа наставката -к во бапчорскиот говор во овој тип глаголи се јавува факултативно. Во некои мегленски и воденски села крајното -у, сега веќе наставка, се проширило и на други глаголи, сп. *бр'оју, изм'ију, нај'ију, зѓр'ешу, разб'ол'у* (Чеган – Воденско).

Морфолошкиот момент изиграл важна улога и во забавувањето на процесот при загубата на /x/ во 1 и 2 л. мн. во имперфектот во некои долновардарски говори. Во дојранскиот, гевгелискиот, кукушкиот, воденскиот говор /x/ добро се пази во составот на наставките за овие две лица, додека во аористот тоа се загубило, сп. аор. *јад'ех – јад'еме – јад'еши* : импф. *ј'адих – ј'адихме – ј'адихте* (Енице), *викн'ах – викн'аме – викн'ате*, импф. *в'икăх – в'икăхме – в'икăхти* (Мандалево – Воденско). Во имперфектот /x/ се задржало за да се одбегне можната хомонимија со презентот. Во соседниот мегленски говор, како што видовме, хомонимијата била отклонета со замената на /x/ во /j/ или во /k/, сп. аор. *вик'ак – вик'аме – вик'ате* : импф. *в'икак – в'икакме – в'икакти* : през. *в'икам – в'икаме – в'икате* (Тресино) или: аор. *зид'a – зид'аме – зид'ате* : импф. *з'идай – з'идајме – з'идајти* : през. *з'идам – з'идаме – з'идати*. Во Тушин, каде што се загубило /x/ и во имперфектот, морфолошката диференцијација се извршила по друг начин, сп. през. *в'икам – в'икме, в'икти* : импф. *в'икише – в'икма – в'икиша* : аор. *вик'a – вик'аме – вик'ате*.

5. Од приведениов материјал можеме да го констатираме следното.

5.1. Процесот на губењето на /x/ не се одвивал рамномерно во сите македонски дијалекти. Најмногу тој напреднал во северните и во западните говори, каде што е појавата денеска наполно стабилизирана. Оттаму следува заклучок дека односнава појава во тие говори најрано се јавила и после се ширела кон јужната и источната периферија, каде што е губењето на /x/ во тек. Треба, меѓутоа, уште веднаш да се истакне дека загубата на фонемата /x/ ја познаваат и поголем број српски штокавски дијалекти

(Белић, 1960 : 105-107; Бошковић, 1931 : 179-196), како и некои со нив гранични бугарски говори (Стойков, 1968 : 116). И имајќи го предвид географскиот момент, огништето на вопроснава појава пологично е да се претположи негде на штокавскиот ареал, или барем на штокавско-македонското пограничје.

5.2. Губењето на /x/ не станувало истовремено во сите позиции на збороформите. Дијалектниот материјал нè води кон заклучок дека најрано процесот започнал во иницијална позиција, потоа се проширил на средината на збороформите и на крајот. За ваквата хронологија во губењето на /x/ имаме потврди и во историските документи (Конески, 1965 : 75 нт.).

5.3. Резултатите од губењето на /x/ се различни по дијалектите.

5.3.1. Во централната зона на правецот Куманово – Штип – Кавадарци – Мариово – Кајлар /x/ се загубило наполно во сите позиции, сп. *убаво, леј,* – *снаа, муа, леа, вроји,* – *нино, мелем, кина, – сира, ѓре, ѓлу, вр – вар.* До колку на тој терен ќе се сртне по некој случај со заменето /x/ со друг глас /j, в, ф/, тие не се добиени тутка фонетски (карти 3, 7, 8).

5.3.2. Во западното наречје во поглед на судбината на /x/ се изделуваат две позиции.

На почетокот на збороформите и во интервокална позиција /x/ > \emptyset . Таму каде што наоѓаме замена на /x/ со /v-ф/ или /j/ меѓу вокалите се работи за посебен фонетски случај – се пополнува хијатусот: зад /у/ или друг заден вокал со /v/: *мува, суво,* зад преден вокал со /j/: *дијанија, леја,* или кај глаголите во 3 л. мн. на аор.-импф. *беја, носија* (в. 3.2.1., 3.2.3.).

Во финална позиција и во средината пред консонант по правило /x/ > /ф-в/: *фраф, ѓреф, моф, суф, врф, – чевли, евла – ефла, нивно – нифно,* и во морфемите: *беф, бефме – бевме, бефије.* До колку во некој локален говор на западната периферија во одделни лексеми ќе се сртне во оваа позиција поинаков резултат, треба да се бара друго објаснение: или процесот не ги опфатил сите примери, како што е случајот во жировничкиот и вратничкиот говор (т. 3.3.3.), или пак процесот на замената на /x/ во /ф-в/ не е наполно завршен.

5.3.3. Во јужните периферни говори на правецот Корча – Костур – Воден, и посебно во разлошкиот говор, замената на /x/ на крајот и пред консонант не е извршена системски – еднакво во граматичките морфеми и во поодделните лексеми. Постојат разлики во поглед на резултатите од замената и меѓу поодделни локални говори. На развојот на /x/ во тие говори влијаеле повеќе фактори – семантичката функција на /x/, карактерот на претходниот вокал, меѓудијалектниот контакт, и други (т. 3.3.3.).

6. Во врска со проблемот за причините што го предизвикале губењето на /x/ искажувањата на научниците не се единствени.

А. М. Селишчев наоѓа голема сличност во природата на македонското, албанското и ароманското /x/. Губењето на /x/ во македонскиот според него се должи на "слабата" артикулација, која е карактеристична и за /x/ во албанскиот јазик (Селишев, 1918 : 112-126). С. Б. Бернштејн уште понагласено ја истакнува заедничката тенденција во загубата на /x/ во јужнословенските и балканските несловенски јазици. "Широко развиената тенденција кон загубата на [x] во јужнословенските јазици не треба да се разгледува изолирано од аналогните тенденции во многу балкански јазици (несловенски)" – пишува Бернштејн, за да заклучи: "Овде звукот [x] се карактеризира со слаба артикулација поради широката теснина. Имено, таа чисто физиолошка околност и придонесла за загубата на звукот [x], т.е. за полно губење на фрикацијата" (Бернштейн, 1961 : 298).

З. Штибер, пак, како причина за губењето на фонемата /x/ во словенските јазици го истакнува фонолошкиот фактор (Stieber, 1961 : 1-6). Фонолошкиот фактор за односнава појава во македонскиот го претпочита и Б. Конески. "Фонемата x не се вклучила во корелацијата на звучните и незвучните консонанти, што е, како што знаеме, основна консонантска корелација во македонскиот. Заправо, еден феномен во изградувањето на таа корелација е и губењето на x, односно неговата замена со други консонанти, со што се отклонува една асиметричност на консонантскиот систем" пишува Конески (1983 : 97).

Прифаќајќи го становиштето формулирано од Конески, ќе се обидеме да фрлиме поглед како течел фонетскиот процес при дефонологизацијата на /x/ во поодделни наши дијалекти.

6.1. Во кумановско-кратовските, штипскиот и тиквешко-мариовските говори, видовме, фонемата /x/ > ø во сите позиции на збороформите без оглед на нејзината семантичка функција. Основен момент во еволуцијата на процесот /x/ > ø е ослабнувањето на артикулацијата, сведувањето на изговорот до степен на прста аспирата за после и наполно да исчезне. Се губи признакот фрикативност (континуираност). И двете тие фази во процесот на дефонологизацијата на /x/ добро можат да се следат во споменативе говори (в. **2.1**, **3.3.1**). Во говорите каде што се задржала фрикацијата на /x/ подолго на крајот и пред консонант дошло до извесно уドルжување на претходниот вокал, сп. *đrех>đre:, bехме>be:^xme>be:me.*

6.2. Во западното наречје, каде што /x/ преминало во ø во иницијална и интервокална позиција, а во /f-v/ на крајот и пред консонант, пред да се загуби /x/ имало двојна артикулација: на почетокот и пред вокал дошло до редукција на фрикативноста, а на крајот и пред консонант струењето на воздухот ја засилувало фрикцијата. "Чувањето на споменатата фрикција на крајот на зборовите и пред консонант во средината создало можност во таа

позиција да се јави ϕ , исто онака како што истата таа појава, т.е. подолгото задржување на фрикацијата во споменатата положба во другите македонски дијалекти, дало други резултати" – констатира Белиќ (Белић, 1935 : 119). Значи, $/x/$ во таа позиција го губи признакот компактност и преминува во соодветниот преден континуиран корелат – $/\phi/$.

6.3. Промената на $/x/$ во $/j/$ во разлошкиот, мегленскиот и корчанскиот е регуларна само во глаголските морфеми, сп. *беј*, *бејме*, *бејше*, а во други случаи се јавува претежно зад преден вокал, сп. *нијно*, *чејли*, *меј*, *ѓреј*, поретко зад друг вокал (т. 3.3.3). Фонетската процедура тука се одвивала на следниот начин: $x > x' > j$. Фрикативното $/x/$ на крајот и пред консонант поради палаталната артикулација на претходниот вокал се палатализирало и преминало во соодветниот палатален фрикатив – $/j/$. На овој начин добиеното $/j/$ после можело да се шири по аналогија и на други лексеми.

6.4. Во други говори, пак, на крајот и пред консонант дошло до редукција на фрикативноста, со што се создале услови $/x/$ да премине во $/k/$. Значи, $/x/$ го губи признакот континуираност (фрикативност) што довело до изедначување со $/k/$. Оваа појава, која е доста рашириена во црногорските дијалекти (Бошковић, 1931 : 180), како и во полските подхалањски говори (Gołąb, 1957 : 129-135), на македонскиот терен, видовме, се одразила само во аористот и имперфектот (т. 3.3.5.).

6.5. Во неколку одделни случаи во нашите дијалекти на местото на $/x/$ наоѓаме $/z/$, сп. *шузла* – во пијанечкиот говор (Костињ Дол), *чезли* – во мијачките говори во Папрадиште (Велешко) и во Ехловец (Кичевско), *муžla*, *муžlosan* (Ехловец). Фонетскиот процес тука одел преку едно веларно звучно [y], кое го констатиравме како алофон на $/x/$ пред сонантите во некои малешевски и пирински говори (т. 2.1.). Значи, сме имале развој: $/x/ > [y] > /z/$.

1.8. КОНСОНАНТСКИТЕ ГРУПИ *с* (з), *ш* (ж) + *ц*, *ч*

1. Фрикативните консонанти *с* (з), *ш* (ж) пред африкатите *ц*, *ч* на составот на две морфеми (префикс, коренска морфема или основна морфема + суфикс) во дијалектите на македонскиот јазик претрпеле различни промени.

2. Во префиксираните зборови во група со *ц*, *ч* може да стапува само з во префиксите *без-*, *из-*, *раз-*. Тука тоа обично се асимилира по звучност во *с* : *изчисти* > *исчисти*, *изчети*ка > *исчети*ка, *разчини* > *расчини*, *разчисти* > *расчисти*; *изцеди* > *исцеди*, *изцица* > *исцица*, *разцейи* > *расцейи*, *разцути* > *расцути*, и др. Во некои говори фрикативната компонента (*с*) отсуствува. Така, од северните говори ни се познати примерите: *ицейи*, *ицедило*, *рацейи*, *рацафтиело* се, покрај *исцеди*, *расцейени* (Видоески, 1962 : 90). Вакви примери поретко можеме да сртнеме и во костурско-леринските говори, и овде-онде по западната периферија на македонскиот јазик.

Пред *ч* во оваа позиција доста често *с* се асимилирало во *ш* (*сч* > *ич*), сп. *иичешл’а*, *иичеша*, *иичейи*, *иичеречиле* покрај *исчисти*, *расчешај*, *расчейи* и др. во северните говори (Видоески, 1962 : 82), *раичини*, *иичешла* покрај *рафчини*, *ифчешла* во поречкиот, кичевскиот (Видоески, 1957 : 56), *иичека* и *исчека* во велешкиот (Reiter, 1964 : 89).

Во западното наречје најчесто место *с* наоѓаме *ф* : *ифцеи*, *рафцеи*, *рафциути*, *ифцеди*; *ифчисти*, *ифчека*, *рафчисти* во поречкиот, кичевскиот, охридскиот, демирхисарскиот говор, *бефценет*, *Бефцина* (лично име), *ифчека* во горнополошкиот (Селищев, 1929 : 425).

Во говорот на с. Бобошица (во јужна Албанија) А. Мазон ги забележал примерите: *рајц’айи*, *рајц’айфи*, покрај *исчарард’иса* (Mazon, 1936 : 26, 35, 47, 66, 94) (в. карта 1).

3. Во суфиксните образувања (на составот на основната морфема и суфиксите) наоѓаме во говорите поразнообразни резултати за односните групи.

3.1. Групата *-сц-* се среќава во цела Северна Македонија, во средишниот дел на Источна Македонија (во штипско-струмичките и тиквешко-мариовските говори) и во Јужна Македонија на целиот појас од Корча и Грамос па до Солун и Лагадина. Сп. *масца* (*масти* + *ца*) во Куманово, Штип, Рожден, *месце* (*месо* + *це*) во Куманово, Крива Паланка, Свети Николе, Злетово, Штип, Радовиш, Кавадарци, *ълусци* Штип, *йрасци* Кратово, Злетово, Свети Николе, Куманово, Рожден. Во Западна Македонија

групата *-сц-* може да се сретне уште во градскиот охридски говор, сп. *месце*, во некои села во Дебарски Дримкол, сп. *масца* Модрич, во говорот на мијачката оаза Смилево во Битолско и во говорот на македонските муслумани (Торбеши) во Река, Велешко (Мелница и Врановци), Скопско (Држилово, Пагаруша и др.) и во полошките села Урвич и Јеловјане, сп. *месце* (в. карта 2).

3.2. Таму каде што ја наогаме групата *-сц-* се среќава и *-иш-*, сп. *воишче* (*воиш-че* : *вошка*), *круишче* (*круша*), *тишиче* (*тишка*), *оишче* (*оишка*), *крлеишче* (*крлеж*) Кратово, Куманово, Скопска Црна Гора, Кочани, Радовиш, Неготино, Гевгелија, Костур, Охрид, Жировница – Дебарско, *крлеишче* Леринско (с. Пателе) (в. карта 3).

3.3. Групата *-сч-* има знатно помал ареал. Се јавува на еден тесен појас на линијата Кратово – Кочани – Штип – Струмица – Солун, потоа во крајниот северен дел на Полог, во аголот меѓу Лепенец, Вардар и Шар Планина. Таа е доста честа во Костурско, сп. *восче* (*воз-че*), *мосче* (*мосӣ*), *квасче* (*квас*) Кратово, *класче* Злетово, *носче*, *тијасче* Штип, *гасче*, *фесче* Струмичко (с. Сачево), *тијасче* Кочани, *лисче*, *тигче* (*тигӣ*), *носче* Јеловјане (Тетово), *гасче* (*гаска*) Леринско (с. Пателе).

4. Во северните, тиквешко-мариовските, воденско-кајларските и во источниот дел на леринско-костурската говорна област с пред *ч* се асимилирало во *ш* (*сч > шч*). Оваа појава се извршила исто така и во погоре споменатите говорни оази во Западна Македонија (Охрид, Дримкол, Река). Сп.: *брешче* (*бресӣ*), *кваишче* (*квас*), *моишче* (*мосӣ*), *маишче* (*маска*) Куманово, Свети Николе, *кваишче*, *моишче* Неготино, Рожден, *лиишче* Битолско (с. Брод), *брешче*, *лиишче*, *моишче* Костур (с. Рупишча), *кваишче*, *тијашче* (с. Езерец) (в. карта 4).

5. Во крајните источни македонски дијалекти (малешевско-пииринските, серските, лагадинските) и во источниот дел на долновардарските *с* и *ш* во сите споменати групи се измениле во *х* (*сц > хц*, *сч > хч*, *иш > хч*). Оваа појава со поголема доследност е извршена во малешевско-пииринските, нешто е послаба во југоисточните и долновардарските. Во последните покрај примерите со *х* се среќаваат и случаи каде што *с* и *ш* се пазат неизменети (*сц*, *иш*) или пак с пред *ч* само се асимилирало во *ш* (*сч > шч*) (в. карта 2, 3, 4). Сп.: /*сц > хц/* *ѓухчи* Делчево, Пехчево, Берово, Кочани, /*сч > хч/* *тигче*, *тигчейиа* Серско (с. Секавец), *тихче*, *тихчие* Сухо (Голомб, 1962, 63 : 248), *фехче* (*фес*) Гевгелиско (Ивановъ, 1932 : 78), /*иш > хч/* *ехче* (*еж*) Делчево, Пехчево, *ехчи* Секавец, *нохче* Гевгелија (Ивановъ, 1932 : 78). Во Западна Македонија ваков резултат наогаме единствено во мијачкото село Смилево: *брехче*, *ѓухче* (*ѓуска*), *клахче* (*клас*), *кохче* (*коска*), *мохче* (*мосӣ*),

мохче (моска), невехче (невесиа), обрахче (образ), юрахчар (јупасе), мехче, юлухци, но масца и мафца, юјасче и юјафче.

6. На другата говорна територија во Западна Македонија место согласките *c*, *sh* во односнава позиција наоѓаме *ф* (или *v*) (*сц > фц, сч > фч, шч > фч, одн. вц, вч*). Сп.: /сц > фц/ мафца, мефце, юрафци; /сц > фч/ брефче (бресиа), мофче, крфче (крсиа), юрфче (јрсиа), лифче (листи), невефче (невесиа), югфче (јуска), мафче (маска), кофче (коска), вофче (воз), обрафче (образ), юјафче (јујас), фефче (фес), юафче (јас), юрофче (јуред), квафче; /шч > фч/ юлуфче, вофче (вошка), юрафче (јурашка), круфче (круша), юфче (јушка); ефче (еж), крлефче (крлеж). Надвор од границите на западното наречје замена со *ф* може да се сртне во одделни примери во леринската област, во долновардарските говори, сп. *јурафци*(ши), *јуравчари* (Mazon – Vaillant, 1938 : 66), па дури и пона исток, во лагадинските и серските, сп. *јуравци*, *јуравчи* (Lavrov – Polívka, 1932 : 305), *јурафца* (Małecki, 1936).

7. Во говорот на Бобоштица на местото на *c* и *sh* наоѓаме *j* и во префиксираните состави.

8. Спрема ова што го рековме досега, на македонската јазична територија, во зависност од резултатите за консонантските групи *сц*, *сч*, *шч*, можеме да изделиме четири ареали. На крајниот исток по целиот појас од Делчево и Благоевград па до Солун и Серез на југ и на исток до границата со бугарската јазична територија место *c* и *sh* пред *ц*, *ч* има *x*. – Западно од линијата Солун – Струмица – Кочани па приближно до Вардар, Црна Река и Преспанското Езеро се изговараат групите *сц*, *шч*. На еден дел на линијата Кратово – Штип – Радовиш – Струмица, во северен Полог и во западниот дел на леринско-костурската област се јавува и групата *-сч-*. Меѓутоа, на просторот од Куманово до Костур и Кајлар, по правецот Свети Николе – Неготино – Воден, во оваа позиција (пред *ч*) *c* се изменило во *ш*. Во говорот на Бобоштица, судејќи по оние неколку податоци на Мазона, место *c* и *sh* има *j* (*сц > сч, шч > хц, хч > јц, јч*). Четвртиот ареал го сочинуваат западните македонски говори, каде што на местото на *c* и *sh* има *ф*, од *v* (*сц, сч, шч > хц, хч > фц, фч, одн. вц, вч*). На север овој ареал се простира до Тетово и Скопје. Неговата источна граница оди приближно по правецот Вардар, Црна Река до Скочивир (југоисточно од Битола), откаде што после скршнува на запад кон Преспанското Езеро. Таа е истовремено и дијалектна граница меѓу западните и источните говори. Се разбира, границите меѓу поодделни ареали не се така остри. Има простори каде што се мешаат појавите. Примери со *хч* не се необични и во долновардарските говори. Во рамките на западното наречје, видовме, има оази каде што се јавуваат покрај примерите со *фц*, *фч* и случаи со *сц*, *шч*, дури и со *хч* (в.т. 5.).

9. На историски план оваа појава во некои говори можеме да ја следиме уште од 16 век, негде дури и од порано. Во еден текст од Костурско од 16

век ги наоѓаме примерите: *г(а)л8хци, прачини, *нохча* (Giannelli – Vaillant, 1958 : 47, 56). Во запис од 16 век охридското село *Велмевци* е предадено во формата *Велмешци* (**велмешци**) (Селищев, 1933 : 114, 217), а во запис од 18 век во обликот *вемехци* (**вемехци**) (Селищев, 1933 : 114). Во запис од 16 век ни е познат и обликот *Влашици* (**влашци**), подоцна *Влавци*. Битолското село *Рувци* (или *Руфци*) во документите од 14 век се споменува во формата *роуцецъ* (**близък Руцецъ**). Во запис од 17 век е предадено со *с* : *мали русци* (**мали р8сци**), а во еден подоцнежен запис во трескавечкиот кодик е забележено како *рухици* (**р8хци**) (Селищев, 1933 : 114, 217). Денешното струшко село Вевчани во 14 век е запишано во формата *Вешчани* (Новаковиќ, 1912 : 673).

10. Претставениот материјал што ни го даваат денешните македонски говори, како и оној од постарите извори, јасно ни ги покажуваат патиштата по кои одел развојот на групите *сц*, *сч*, *иич*.

Процесот започнал секако со групата *сч*. Пред *ч* согласката *с* се асимилирала во *иич* (*сч > иич*). На историски план тоа ни го потврдува формата *Вешчани*, која А. Селишчев ја изведува од постарото *Весчани* (Селишев, 1933 : 221). Нова етапа во развојот означува дисимилацијата на групата *иич* во *хч*. Кај групата *сц* тој процес можел да биде посложен, зашто *с* прво преминало во *иц* (*сц > иц*). На тој заклучок нè упатуваат формите *Влашици* (од *Власци*), *Лашици* (од *Ласци*), *Велмешци* (од *Велмесци*) (Селишев, 1933 : 114). Потоа групата *иц*, како и *хч*, се изменила во *хц*.

Понатамошниот развој на групите *хц*, *хч* е сврзан со промените на фонемата *х* во позиција пред консонант. Во дел од источните говори, каде што *х* се пази пред консонант, групите *хц*, *хч* се запазиле. Исто така тие се пазат и во говорот на мијачкото село Смилево (кај Битола), кое ја познава фонемата *х*. Во западното наречје, каде што *х* пред консонантите се изменило во *ф* (или *в*), и групите *хц*, *хч* дале *фиц*, *фич* : *махца > мафца / мавца*, *мохче > мофче / мовче*, *крухче > круфче / крувче*. Така и во имињата на селата: *Вехчани > Вефчани / Вевчани*, *Велмехци > Велмефици / Велмевци*, *Рухци > Руфци / Рувци*. – Во говорот на Бобоштица согласката *х* од групите со *иц*, *ч* : *ѓлухци > ѓлујци*, *ѓлухче > ѓлујче*, *рахџ'їи > рајџ'їи*.

Во северните, тиквешко-мариовските и костурско-леринските, како и во говорите на торбешките оази во Дебарско, Полог и Скопско, каде што фонемата *х* се загубила во сите позиции, сп. *нихно > никно*, *бехме > беме* и сл., денеска ги наоѓаме, како што видовме погоре, групите *сц*, *сч* / *иич*, *иич*. Веднаш се поставува прашањето: дали *с* и *иц* пред *иц*, *ч* во овие говори воопшто претрпеле измени? За костурскиот говор е сигурно дека *сц*, *иич* во 16 век биле изменети во *хц*, *хч* (сп. ги од тоа време примерите *ѓлухци*, *нохча*) (Giannelli – Vaillant, 1958 : 47). Подоцна, кога се загубила фонемата *х* и на овој терен, консонантите *с*, *иц* биле воспоставени повторно, се разбира, сега аналошки – според основната морфема: *круша* : *круши-че*, *йојас* : *йојас-че*. Подоцна *с* пред *ч* се асимилирало во *иц* : *йојашче*. Инаку само во резултат

на фонетски процес би се добиле разновидностите: *йојаче* > *йојаче*, *крухче* > *круче*, аналогно на развојот *нихно* > *нино*, *чехли* > *чели*, *бехме* > *беме*. Значи, денешните групи *сц*, *шч* во костурскиот говор се добиени по губењето на *х*. Тогаш е извршено и асимилирањето на *с* во *ш* пред *ч*, сп. денеска *квишче* (*квас*), *моишче* (*мости*) и сл. Овој заклучок може да важи и за другите говори во коишто консонантот *х* на крајот на слогот се загубил. Во еден ракописен текст од 1787 година, напишан на кратовскиот говор, ја наоѓаме формата *бехцини* (*бехцини*) (Сборник, 1890 : 277) место *бесцини* (од *безцини*). Денеска оваа придавка се употребува во обликот *бесценет*. И во овој говор, како во костурскиот, *сц* се изменило во *хц*. По губењето на гласот *х*, повторно било воспоставено *с*.

11. На претходните примери укажавме како се одвивал фонетскиот процес од *с*, *ш* до *х*. Да резимираме. Во западните говори: *сц* > *шц* > *хц* // *фх* / *ви*; *сч* > *шч* > *хч* // *фч* / *ви*; *шч* > *хч* // > *фч* / *ви*; во бобоштенскиот: *сц* > *шц* > *хц* // > *јц*; *сч* > *шч* > *хч* // > *јч*; во северните, тиквешко-маревските и леринско-костурските: *сц* > *шц* > *хц* // > *сц* (нефонетски); *сч* > *шч* > *хч* // > *сч* (нефонетски), а во еден дел понатаму *сч* > *шч* (фонетски); во малешевско-пиринските, серските, во дел од долновардарските: *сц* > *шц* > *хц* // *сч* > *шч* //; *шч* > *хч* //. Процесите до стадиумот *-хц-*, *-хч-* се извршиле во сите македонски говори. На тој степен од развојот процесот се задржал во крајните источни говори. Промените што се вршеле дотука биле условени од самите групи: како константни се јавуваат африкатите *ц*, *ч*, додека фрикативните *с*, *ш* се менуваат. Новите процеси што се јавиле во западните говори и во бобоштенскиот не се условени веќе од африкатите. Тука се работи за измени на фонемата *х* во позиција пред консонант и владеат нови закони.

Губејќи се *х* од системот на меконепчените консонанти, неговата слаба артикулација под определени фонетско-морфолошки услови во корчанскиот говор се доближила до артикулацијата на *j*, а процесот се одвивал по следниов начин: *x* > *x'* > *j*. Во западното пак наречје, каде што загубата на *х* временски се совпаѓа со процесите сврзани со губењето на интервокалното *в*, при артикулацијата на *х* во односнава позиција (пред консонанти и на крајот на зборот) се активирале усните и во резултат на лабијалната артикулација *х* преку билабијално *φ* или *w* се изменило во лабиодентално *ф*, одн. *в*, зависно од карактерот на соседниот консонант. Поопстојно оваа појава е продискутирана од Б. Конески во неговата "Историја на македонскиот јазик" (Конески, 1965 : 75 нт.; 1948 : 111 нт.).

Процесите што ги засегнале групите *-сц-*, *-сч-*, *-шч-* во помала или поголема мера ги познаваат и околните српски и бугарски дијалекти. Од призренско-јужноморавскиот А. Белиќ ги приведува примерите *бецени*, *ицетано*, *ичујан* (Белиќ, 1905 : 233–234). Случај со вакво упростување на групите *-сц-*, *-шч-* П. Ивиќ констатирал во галиполскиот говор, сп. *ицедим*,

рацуꙗ, покрај *исцеди*, *расцета* – со повторно воспоставено с. Според Ивиќа оваа појава се среќава и во косовско-ресавскиот и некои црногорски дијалекти (Ивић, 1957 : 143). На исток појавата се раширила и во родопските говори (Miletić, 1912 : 126). Како што се гледа, односнава појава зафаќа еден доста голем ареал, кој ги надминува границите на македонската јазична територија. Во центарот на тој ареал се наоѓаат македонските дијалекти. Во тој центар, без сомнение, овој процес и се зародил.

1.9. АКЦЕНТСКИТЕ СИСТЕМИ

0. На македонскиот јазичен ареал јасно се изделуваат на фонетски план три главни акцентски системи:

- акцентски систем со слободно акцентско место,
- систем со ограничено слободен и ограничено фиксиран акцент, и
- систем со фиксиран акцент.

1. Акцентскиот систем со слободен *акценӣ* (најархаичен на македонскиот терен) доминира во источните македонски дијалекти на правецот Крива Паланка – Куманово – Штип – Струмица – Кукуш – Солун, и на исток до јазичната граница со бугарската јазична територија (опфаќајќи ги говорите во Пиринска Македонија и серско-драмското подрачје во Југоисточна Македонија).

Западната граница на овој систем оди нешто малку позападно од Куманово – Свети Николе – Штип и преку Демир Капија продолжува на југозапад сè до Островското Езеро, опфаќајќи ги говорите во Гевгелиско, Воденско и дел од Мегленско.

Под слободно акцентско место се подразбира кога акцентот може да стои на секој слог во збороформите, сп.:

- а) на ултима, т.е.
 - аа) на отворена ултима:
добрин'а, жен'а, есенӣ'а,
мажииӣ'а, иӯран'е, ребр'а,
вик'а, реч'e,
аб) на затворена ултима:
ѓовед'ар, ор'ач, бор'еи, вис'ок,
- б) на пенултима:
к'амен, к'офчек, сӣ'ожер, ј'авор, лис'ица, кол'ено,
- в) на антепенултима:
к'аменоӣ, ј'азовец, кл'аденец, ш'еѓавец,
ј'агода, ї'онада, ї'ештера, к'ашилица, в'ариво, 'езеро,
- г) на четвртиот и петтиот слог од крајот:
б'иволица, ј'аловица, кр'асӣавица, в'ерверица, Г'етӣковица,
б'иволицииӣ.

На морфолошки план во рамките на овој систем се изделуваат два акцентски типа:

- а) акцентски тип со подвижен акцент и
- б) акцентски тип со неподвижен (морфолошки фиксиран) акцент.

1.1. Подвижен акцентски тип (акцентот го менува местото во парадигмата) познаваат крајните источни македонски говори што се наоѓаат источно од линијата Крива Паланка – Кочани – Радовиш – Струмица – Кукуш – Лагадин.

На тој терен можеме да изделиме неколку модели со подвижен акцент.

1.1.1. Во северниот дел на областа – во источните кривопаланечки села, во малешевските и пијанечките говори (Берово, Пехчево, Делчево), во говорите во пииринскиот дел на Благоевград – Петрич и во разлошкиот говор ги наоѓаме следниве модели на подвижност:

кај именките од м.р.:

- a) *əl'as – əl'asove : əlas'ɔ : əlasov'e̯i̯o,*
z'ai̯ – z'abi : zab'ɔ : zab'i̯ie,
- b) *k'on – k'one – k'oňe : koň'e̯i̯o,*
cī̯'arec – cī̯'areço – cī̯'arci : cī̯arci'ui̯ie,
kon'e̯c – kon'e̯ço – k'onci : konci'ui̯ie,
koš'el – koš'elo – k'ošili : košil'i̯ie,
- v) *k'um – k'umove – k'umovet̄o : kum'ɔ,*
dr'en – dr'eňe – dr'eňet̄o : drēn'ɔ,
- g) *kov'ac – kov'ache : kovac'e – kovac'e̯i̯o,*
drv'ap – drv'are : drvar'e – drvar'e̯i̯o,
el'en – el'eno : eleň'e – eleň'e̯i̯o,
raz'b'oj – raz'b'oe : razbo'e – razbo'e̯i̯o,
- d) *mri̯ov'e̯c – mri̯ov'e̯co : mri̯ovi̯'i – mri̯ovi̯ui̯ie.*

Забелешка: акцентскиот модел под г) карактеристичен е само за говорите каде што членската морфема за м.р. гласи -e (во беровско-пехчевскиот, делчевскиот, благоевградскиот и разлошкиот говор), а во петричкиот, каде што членот е -o и зад историски меките согласки, има парадигматски акцент:

ořč'ap – ořč'apo : ořč'ari – ořč'are̯i̯o,
op'ač – op'ačo : op'ače – op'ačet̄o;

за женски род:

- a) *žen'a – žen'ařia – žen'iřie : ž'enii,*
- b) *br'ada – br'adi : brad'ařia – brad'iřie;*

Забелешка: Во источните кривопаланечки села (Узем, Дубровница, Трново) именките под а) имаат парадигматски акцент:

žen'a – žen'ařia : žen'i – žen'iřie,

а во позападните села (Габар, Градец, Конопница) тој е подвижен:

žen'a – žen'ařia : ž'enii – ž'eniiřie, одн.

koř'a – koř'uři : k'ože – k'ozeřie (Луке, Огут),

а во Кркља: *koř'a – koř'ařia – koř'iřie : k'ozi;*

- b) *n'oši – n'ošičci : nošč'a – nošč'iřie,*
k'řf – křfř'a;

за среден род:

- a) *м'есо – м'еса : мес'оīто – мес'аīна* (*в'ино, мл'еко, л'еīто*)
с'рие – с'рица : срι'еīто – срι'аīна,
'око – 'очи : ок'оīто – 'очиīе,
- b) *реbр'o – реbр'oīто : р'eбра – р'eбратā,*
jaјu'e – jaјu'eīто : j'aјца – j'aјцатā,
- b) *црев'o – црев'oīто – црев'aīна : цр'eва,*
дeиī'e – дeиī'eīто – дeи'аīна : д'eца
(во Берово, Пехчево, Петрич, Благоевград).

Забелешка: Во Узем, Трново, Габар:
дeиī'e – дeиī'eīто – дeи'а – дeи'аīна.

1.1.2. Во јужниот дел на дијалектното подрачје со подвижен акцент (во серскиот, драмскиот гоцеделчевскиот, сушко-височкиот, делумно и во разлошкиот – како преоден) составот на акцентските модели е нешто поизменет.

За машки род:

- a) *ѓл'ас – ул'асове : улас'а : ул'асов'eīто* (Г. Делчев),
р'eī – р'eдове : ред'o : р'eдов'eīто (Серско),
ѓp'аī – уp'адове : урад'а : уp'адов'eīто (Зилјахово),
ѓp'аī – уp'адуви : урад'oī : уp'адув'eīу (Висока),
ѓp'аī – уp'адуви : урад'o : уp'адув'eīу (Сухо)
(како во Берово, Пехчево, Петрич, Благоевград);
- b) *б'ик : бик'o – биц'e – биц'eīу* (Сухо),
đ'амī : đам'b'oī – đам'b'e – đам'b'eīу (Висока),
- b) *сn'oī – сn'oīи – сn'oīиīу : сну'о* (Сухо),
- g) *тини'ел – тини'елу // -уī : тини'л'i* (Висока) / *тини'елии'у* (Сухо),
кун'ец – кун'еңу // -уī : кунц'a;

за женски род:

- a) *бр'ада – бр'ади : брад'аīна – брад'иīе*
ж'ена – ж'ени : жен'аīна – жен'иīе
(Г. Делчев, Драма, Сер, Сухо, Висока),
- b) *вл'ас : власи'а;*

за среден род:

- a) *ч'енду – ч'ендуи'у : чинđ'a – чинđ'aīна,*
с'eлу – с'eлуи'у : сил'a – сил'aīна,
куй'иīу – куй'иīуи'у : куйи'а – куйи'аīна,
л'ици – л'иции'у : лиц'a – лиц'aīна,
ѓp'озди – уp'оздии'у : урузд'a – урузд'aīна,
(Сухо – Висока, Г. Делчев, Драма, Сер);

- б) *кр'илу* : *крил'оиū* : *крил'a* – *крил'aīa*,
ӣ'еру : *ӣир'оиū* : *ӣир'a* – *ӣир'aīa*,
м'ори : *мур'еиū* : *мур"ёнīa*,
ӣ'оли : *ӣул"еиū* : *ӣул"анīa* – *ӣул"анīаīa*,
сӣр'аиū : *сӣрāи'еиū* : *сӣрāи'aīa*,
ӣир'аиū : *ӣир'аиū*
- (Сухо – Висока, Г. Делчев, Драма, Сер),
- в) *ӣисм'o* – *ӣисм'оиū* : *ӣисм'aīa* (Висока),
сидл'o – *сидл'оиū* : *сидл'a* – *сидл'aīa* (Сухо),
луз"e – *луз"еиū* : *луз"а* / *луз"анīa* (Висока),
'оку – *'оч'a* : *ук'оиū* – *уч"иū'a*,
'уху – *'уши* : *ух'оиū* – *уш"иū'a*,
- (Сухо – Висока, Драма, Сер),
'им'a – *'имеиū* : *имен'a-īa*,
- (Г. Делчев).

Забелешка: По однос на малешевско-пиринските говори во јужнава зона се јавуваат следниве отстапувања:

1. Именките од типот *жен'a* – *ж'ени* овде се изедначиле акцентски со оние од типот *бр'ада* – *бр'ади*.
2. Кaj именките од м.р. од типот *дрв'ар* – *дрв'аре* : *дрвар'e* во овие говори акцентот е парадигматски (нема член -e).
3. Кај именките од с.р. овие говори немаат акцентски тип *ребр'o* – *ребр'oиū* : *p'ебра* – *p'ебрайа* (*jaј'е* – *jaј'еиū* : *jaј'аиū*), како ни тип: *црев'o* – *црев'oиū* – *црев'aīa* : *црев'ева*, респ. *дев'e* – *дев'eиū* – *дев'aīa* : *д'eца*.

Важна диференцијална акцентска особеност во јужните говори од овој акцентски тип претставува ограничувањето на акцентот и појавата на секундарен акцент во услови: ако зад примарниот акцент има три слога, тогаш се јавува секундарен акцент и акцентската единица се дели на две ритмички целини, сп.

p'енī – p'ендуви : *p'ендувеиū*,
ѓ'ал – *ѓ'алуиū* – *ѓ'алуви* : *ѓ'алувеиū* (Сухо – Висока).

[Од редакцијата: Авторот не ги претставил во овој текст моделите на подважниот акцент во глаголската флексија. За да ја дополниме делумно сликата, приведуваме фрагменти од два други негови труда посветени на акцентската проблематика (Видоески, 1969 и 1986):]

Кај глаголите акцентското место условено е од повеќе околности: од граматичката форма, глаголското лице, граматичката морфема, префиксот, ако е глаголот префиксиран, или суфиксот. Едно акцентско место имаат презентот и имперфектот. Од нив се разликуваат акцентски аористот и глаголската *л*-форма. Императивот и глаголската придавка имаат посебен акцент и различен во поодделни локални говори. Сп.:

| | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| през.: | <i>j'ad-a</i> | <i>jað-'e-uu</i> | <i>jað-'e</i> | <i>jað-'e-m(e)</i> | <i>jað-'e-ūue</i> | <i>jað-'a-ūū</i> |
| | <i>ūuij-a</i> | <i>ūuij-'e-uu</i> | <i>ūuij-'e</i> | <i>ūuij-'e-m(e)</i> | <i>ūuij-'e-ūue</i> | <i>ūuij-'a-ūū</i> |
| | <i>ð'ržc-a</i> | <i>ðržc-'u-uu</i> | <i>ðržc-'u</i> | <i>ðržci-'u-m(e)</i> | <i>ðržc-'u-ūue</i> | <i>ðržc-'a-ūū</i> |
| импф.: | <i>jað-'e-x</i> | <i>jað-'e-uuie</i> | <i>jað-'e-uuie</i> | <i>jað-'e-xme</i> | <i>jað-'e-xūue</i> | <i>jað-'e-a</i> |
| | <i>ðržc-'e-x</i> | <i>ðržc-'e-uuie</i> | <i>ðržc-'e-uuie</i> | <i>ðržc-'e-xme</i> | <i>ðržc-'e-xūue</i> | <i>ðržc-'e-a</i> |
| аор.: | <i>j'ad-o-x</i> | <i>j'ad-e</i> | <i>j'ad-e</i> | <i>j'ad-o-xme</i> | <i>j'ad-o-xūue</i> | <i>j'ad-o-a</i> |

(Видоески, 1969 : 211–212 и натаму)

[Фрагментот посветен на подвижниот акцент кај глаголите во македонските дијалекти во Грција и Албанија гласи:]

Во областа на глаголската флексија акцентски алтернацији се јавуваат кај една група глаголи од *e*- и *u*-група во презентот: во 1 л. едн. акцентот паѓа на основата (на коренската морфема или на суфиксот кај суфиксните образувања), ако е глаголот префиксиран тогаш на префиксот, а во 2 и 3 л. едн. и во множинските форми тој паѓа на основниот вокал, сп.:

б'ера : *б'ир'eish* – *б'ир'e* – *б'ир'e-mi* – *б'ир'e-ūuu* – *б'ир'a-ūū*, *'уча* : *уч'i-uu* – *уч'i-u* – *уч'i-ūuu* – *уч'a-ūū* Висока, *й'l'e-ūua* : *йле-ūeish* – *йле-ūe* – *йле-ūeme* – *йле-ūe-ūue* – *йле-ūa-ūū*, *л'e-ja(m)* : *лe-uu* – *лe-u* – *лe-ūuu* – *лe-ūa-ūū* Старошево, Секавец; така и: *б'ода* – *буð'eish*, *кр'ада* – *крад'eish*, *к'ална* – *калн'eish*, *к'ова* – *кув'eish*, *й'ека* – *йиц'eish*, *м'e-ūa* – *ми-ūeish*, *й'ас'a* – *иас'eish*, *й'i-ja* – *и-ūeish*, *й'ера* – *йир'eish*, *йл'a-ūa* – *йлав'eish*, *й'l'e-ūua* – *йли-ūeish*, *йр'enда* – *йринd'eish*, *с'а-ча* – *с'а-ч'eish*, *с'ова* – *снув'eish*, *ч'еча* – *чиц'eish* (= тече); *бр'oja* – *бру'uu*, *д'ажд'u*, *др'а-жа* – *дражд'u*, *wp'aw'a* – *wp'aw'uu*, *w'ap'a* – *wap'uu*, *к'оса* – *кус'uu*, *кл'a-ūa* – *кла-ūuu*, *кр'oja* – *кру'uu*, *с'а-да* – *с'а-д'eish*, *т'ар'и-ūuu* Висока, *вл'ака* – *влеч'eish*, *'еда* – *ед'eish*, *д'ада* – *дад'eish*, *з'ова* – *зов'eish*, *й'ас'a* – *иас'eish*, *р'еча* – *реч'eish*, *с'еча* – *се-ч'eish*, *йр'еса* – *йрес'eish*, *з'ар'и-ūuu* Крива Паланка – Кратово – Кочани – Струмица – Лагадин, *т'ар'и-ūuu* Старошево, *й'l'e-ūua* – *йле-ūeish*, *д'ар'жа* – *д'арж'u* Плевна.

Кај префиксираните глаголи: *н'абера* : *наабер'eish* – *наабер'e* – *наабер'ем* – *наабер'e-ūue* – *наабер'а-ūū* (: *б'ера* – *бер'eish*) Плевна, но: (*да*) *'изида* : *из'и-деish* – *из'и-де*, (*да*) *'оилакна* : (*да*) *уил'акнии*, (*за*) *'осикна* : (*за*) *ус'екнии* Висока, *д'ок'ара* : *док'ара-ши* (*да*) *к'ара-ши* – *к'ара*), *н'айправ'a* : *най-прави-ши* – *най-прави* Старошево, Секавец.

(Видоески, 1986 : 25)

1.2. Акцентски тип со неподвижен (морфолошки фиксиран, парадигматски) акцент познаваат говорите на правецот Куманово – Штип – Радовиш – Струмица – Кукуш – Солун, западно од порано споменатата линија (Крива Паланка – Кратово – Кочани – Струмица – Лагадин).

Треба да се истакне дека во тие говори во парадигматските зборови, со исклучок на турските заемки и на 2-3 л. едн. аорист, акцентот не може да стои на последниот отворен слог. Тоа значи дека во сите оние случаи каде што акцентот се наоѓал на отворена ултима во крајните источни говори, на овој терен тој се пренесол на претходниот слог (на пенултима). Тоа станало најверојатно по морфолошки пат. Со пренесувањето на акцентот бил истовремено ликвидиран подвижниот акцентски тип.

Така, именките од ж.р. од типот *жен'a – жен'аīa* : *ж'ени*, и *бр'ада – брад'аīa* : *бр'ади* се изедначил со именките од стариот парадигматски модел од типот: *б'аба – б'аби – б'або – б'абаīa – б'абиīe*. Именките од среден род од сите модели со подвижен акцент се изедначиле со именките од стариот модел со неподвижен акцент, сп. *дрв'o – дрв'oīo > д'рво – д'рвоīo*, *деш'e – деш'eīo > д'еш'e – д'еш'eīo*, итн. – како *с'иш'o – ж'иш'o – ж'иш'oīo – ж'иш'a – ж'иш'aīa*.

Значи, промените што настанале на овој терен се, главно, од два вида: а) пренесување на акцентот од отворената ултима (со некои исклучоци) и б) ликвидирање на подвижниот акцентски тип кај сите зборовни групи, вклучувајќи го тута и глаголот. Овие промени ги засегнале само граматичките наставки, додека структурата на суфиксните и префиксните образувања останала незасегната на акцентски план, освен во случаите каде што акцентот од флексивните наставки се пренесол на суфиксите во деривацијските модели од типот: *добрин'a – добрин'аīa > добр'ина – добр'ин'аīa, слей'оīa > слей'оīa – слей'оīаīa*. Се разбира, процесот на акцентскиот пренос се вршел во етапи. Кукушкиот и дојранскиот говор покажуваат дека акцентот прво од отворена ултима се пренесол кај двосложните именки од женски и среден род, додека во повеќесложните тој сè уште може да се сртне на крајниот отворен слог, сп. *височин'a, дা�лжин'a, рамнин'a – во Дојран, висучин'a, длабучин'a, гурештиин'a, слубуд'a, гриуи'r'a, срамуи'r'a* (Мутулово – Кукушко).

Од друга страна, во долновардарските говори на поширок ареал се забележува и тенденција акцентот да се ограничи на последните три слога. Тој процес прво ги засегнал именките што имаат акцент на четвртиот слог. Тоа се постигнува на два начина – а) со појава на секундарен акцент на пенултима, сп. *в'ерв'ер'ица, ј'араф'ица, к'расст'аф'ица – кр'аст'аф'ицаīa* (Дојран), *б'ивул'ица, г'ушув'ица, к'ихув'ица, л'ест'иув'ица, к'ашар'ица, с'инкув'ица* (Мутулово), *м'ашур'ица, юр'аскув'ица, к'ашар'чина* (Морарци), *м'андар'ина* (Грамадна, Кукушко), б) и со просто пренесување на акцентот на пенултима, сп. *јалув'ица, вирвир'ица, гушишар'ица, кукув'ица* (Илициево – Еницевардарско). Во трисложните именки баритонезата е поустојчива, макар што и кај нив процесот започнал, сп. *в'адица, в'илица, к'ашилица, ю'одница, к'ошиница, ю'ерница, к'очина, офтишка, с'абуи'a, но и: јаф'алка, юн'уда* (Енице), *јаф'ука, маќ'еа* (Миравци – Гевгелија).

За овие говори треба да се истакне уште еден важен факт што придонесол за задржување на акцентот на трите последни слогови. Како

резултат на редукцијата, која е особено силно изразена во јужните дијалекти, посебно во долновардарските и серско-драмските, дошло и до елизија на неакцентираните вокали во одделни слогови, а пред сè во слоговите пред членските морфеми, сп. *л'ебови* – *л'ебови^ие* > *л'ебов^ие*, *к'очина* – *к'очин^ита* > *к'очин^ита*, *с'ирине* – *с'ирине^ио* > *с'ирне* – *с'ирни^ио*, кај глаголите: *'имаме* > *'имме*, *в'ика^ие* > *в'ик^ие*; кај придавките во членската форма за м.р. /и/ се изменило во /j/ или пак наполно испаднало, сп. *јак* – *јакиу^и* (*јакио^и*) > *јакју^и* или *јаку^и*, *вис'ок* – *вис'окиу^и* > *вис'окју^и*, *вис'окай^иа* > *вис'ок^иа*, *вис'окай^ие* > *вис'ок^ие*, и др.

Во кумановско-кратовското и штипско-струмичкото подрачје овие појави се помалку изразени или воопшто се непознати, така што местото на акцентот кај лексеми и зборформи од овој тип е релативно постабилно.

[И овде текстот го прошируваме со информации за парадигматскиот акцент кај глаголите, според Видоески, 1969 : 213.]

Во штипско-воденскиот акцентски тип кај глаголите парадигматичноста на акцентското место добила истовремено и функција за граматичко диференцирање. Во презентот и имперфектот тој паѓа врз коренскиот слог, додека во аористот и глаголската *л*-форма стои на вокалот од основата, сп. презент: *в'ика-м*, *-и*, *-ø*, *-м*, *-и^ие*, *-и^и*; имперфект: *в'ика-x*, *-и^иe*, *-и^иe*, *-(x)m*, *-(x)i^ие*, *-a*; аорист: *вик'a-x*, *-ø*, *-xme*, *-xi^ие*, *-a*; *л*-форма: *вик'a-l*, *-la*, *-lo*, *-le*. Ова важи и за префиксираните глаголи: през. *изв'ика* : аор. *извик'a*. – Во 2 и 3 лице единина во аористот акцентот се задржал на последниот отворен слог, со што морфолошкиот фактор се покажал посилен од законот за повлекувањето на акцентот од последниот отворен слог.

Имперфектот и глаголската придавка во едни говори акцентски одат со презентот, сп. *в'икај* – *в'икај^ие*, *н'оси* – *н'осе^ие*, *одн'еси* – *одн'есе^ие* (во кумановскиот), *йл'е^ии* – *йл'е^ии^ие*, но *'исиле^ии* – *'исиле^ии^ие* (во штипскиот). Во долновардарските императивот се изделува акцентски од другите форми, бидејќи и морфолошки се осамостојува: *йл'е^ии* – *йле^иеј^ие* (во дојранскиот, кукушкиот, гевгелискиот), *ч'увај* – *чувај^ие*, *йл'е^ии* – *йле^иеј^ие* (во воденскиот). – Глаголската придавка во северните, дојранско-кукушкиот и гевгелискиот има акцент на коренскиот слог: *в'рзан*, *б'рен*, *заф'анен* (Куманово), *йл'е^иан* (Дојран), додека во штипско-струмичкиот, воденскиот и солунскиот акцентски се поврзува со аористот: *глед'ан*, *-ана*, *-ано*, *йле^иен*, *-ена*, *-ено*.

(Видоески, 1969 : 213)

2. Акцентскиот систем со ограницено слободен и ограницено фиксиран акцентⁱⁱ се јавува на еден тесен појас на правецот Скопска Црна Гора (Раштак – Булачани) – Клепа (Велешко) – Кавадарци – Мариово – Лерин – Костур – Нестрам – на сето пограничје меѓу источното наречје (со слободен акцентски систем) и западното (со фиксиран акцент). На север овој систем превладува и во граничните српски говори во Сириниќска Жупа и во Призренско. Западната граница на овој систем приближно се движи до линијата Раштак – Црешево – Арачиново – Дивље (на скопскиот дел) – Лугунци – Црквино – Владиловци (во Велешка Клепа) – Никодин – Тројаци (Тиквеш), од каде што продолжува по пл. Селечка до с. Брод на Црна Река (источно од Битола); од Брод продолжува на југозапад, поминува нешто малку посеверно од Лерин и преку селата Арменско – Брезница – Вамбел и на албанската страна с. Врмник, од каде што скршнува кон југозапад и оди приближно по денешната државна граница меѓу Грција и Албанија сè до Грамос.

Како што се гледа, овој систем доминира во две поголеми дијалектни зони – во тиквешко-мариовската и леринско-костурската група говори, а како се оди кон север од областа Клепа (Велешко) дијалектниот појас со овој систем се стеснува сè повеќе.

На споменатава територија акцентот не може да стои на ултима (без оглед дали е затворена или отворена – тубите заемки не ги земаме предвид) и се избегнува акцентирањето на четвртиот слог од крајот. Што значи дека акцентот во тие говори по правило се концентрира на пенултима и антепенултима со тенденција да се стабилизира на пенултима.

На овој терен паралелно егзистираат два акцентски типа: а) акцентⁱⁱ со фонетски фиксиран акцентⁱⁱ и б) акцентⁱⁱ со парадигмски акцентⁱⁱ.

Материјалот од поодделни локални говори во рамките на овој систем покажува како се гради фиксиралиот акцент.

Во говорот на с. Превод (Светиниколско) акцентот од последниот (затворен) слог се повлекол по правило кај двосложните именки, сп. 'обраш, 'език, 'ч'овек, 'с'ирак, 'к'оњар, 'мл'екар, 'б'ерач, 'орач, и редовно така кај двосложните, и кај ограничен број трисложни именки, сп. браїл'учей, 'дом'акин, 'раб'оїник. Но кај повеќето трисложни именки акцентот се задржал на ултима, сп. един'ак, верен'ик, годин'ак, дренов'ак, и др., потоа сложенките од типот санчоѓл'еїш, средор'ек, еден број придакви, сп. болник'аф, кашилч'аф, камен'иш, крил'аїш, белич'ес, и сложенки: глувон'ем, 'п'врдоѓл'аф, црно'ок, и др.

Кај именките со стариот акцент на третиот слог нема некои поголеми промени; старото акцентско место сè уште доста добро се пази, сп.

ж.р. б'аница, с'уница, ј'ужица, ј'адица, ёр'аница, р'учница, сїт'еница, м'аїпица, к'оишница, ёр'акица, 'ужина, ѕ'елина, л'едина, н'овина, к'рсїтина, к'очина, ёр'авдина, кр'ивина, їл'уѓина, р'удина, 'офїика,

*и'онуда, и'осиша, и'отара, и'асијмка, јабука, јатличка,
м'ашерка,*
јагујка, 'ориома, ир'акица, ф'абрика,
с.р. в'ариво, 'олово, 'осијрво, 'езеро, с'ирење, к'оледе,
м.р. јазовец, ж'илавец, к'омарец, ш'егавец.

Меѓутоа, кај именките со стариот акцент на четвртиот слог, во членуваните форми и на петиот слог, во повеќето случаи тој преминал на пенултима, сп.

*јалов'ица, кијав'ица, красија'ица, кукав'ица, иадав'ица,
суро'ица, вервер'ица, иијав'ица, ереб'ица, ириел'ица,
ласија'ица, месеч'ина.*

Во говорот на селата Булачани и Раштак во Скопска Црногорија бројот на примерите што отстапуваат од второсложното акцентирање е сведен на минимум, сп.

*в'исијина, и'азува, 'офитика, з'алошка, л'атицица, иодн'окицица,
вртио'гл'авицица, фам'илија, иок'уќнина, 'ужина, г'р'аницица,
зад'ушницица, боѓор'одицица, заз'абицица, кл'аденац, б'уѓарин,
јазовац, к'омарац,*

— но:

*виљ'ица, бардак'ица, кијав'ица, кашиљ'ица, ирил'ица, иол'ица,
мел'ица, вервер'ица, јалов'ица, муќен'ица, майтор'ица, иијав'ица,
май'ица, кукав'ица, ласија'ица, ереб'ица, ирејер'ица, чубр'ица,
красија'ица, иел'ена, оѓр'ада, виљ'ушкица, май'ика, коч'ина,
јаб'ука,
скор'ушица, бор'ина, јаѓ'отика, итуѓ'ина, суб'ота, ирич'есна,
месеч'ина,
нов'ина, врук'ина, иад'ина, руд'ина, меќ'ава, иред'иво, сеч'иво,
ол'ово, кол'еда, вар'иво, ез'еро.*

Примери со акцент на ултима во нашиот богат материјал не се констатирани.

На овој начин кај сите именски зборови (со само неколку исклучоци) во говорот на Булачани акцентот паѓа на вториот слог не сметајќи ги членуваните форми.

Членските морфеми не подлежат на правилото за второсложното акцентирање. Останува отворено прашањето ЗОШТО? Дали, можеби, членот поради неговата специфична граматичка функција не се интегрирал наполно во збороформите, како што го направиле флексивните морфеми и деривациони елементи?!

Бара објаснување и прашањето како одел процесот на стабилизација при преметнувањето на акцентот од затворената ултима. И за овој проблем ни даваат доволно материјал споменатите два говора – на селата Превод во Светиниколско, кое е најблиску до слободниот парадигматски акцентски систем, и Булачани (границно со скопскиот говор) со фиксиран акцент на антепенултима.

Во говорот на Превод акцентот преминал од затворена ултима на пенултима, значи само во еднинската форма, додека во множинската, каде што се наоѓал веќе на пенултима, се задржал на старото место, сп.

*риб'ар – риб'ари > р'ибар – риб'ари,
ков'ач – ков'ачи > к'овач – ков'ачи,
ел'ен – ел'ени > 'елен – ел'ени
разб'ој – два разб'оја – разб'ои > р'азбој – разб'оја,
ез'ик – ез'ици > 'език – ез'ици – два ез'ика,
домак'ин – домак'ини – домак'ине > дом'акин – домак'ини,*

членувани:

*риб'ар – риб'араī : риб'ари – риб'арииē > р'ибар – р'ибароī : риб'ари
– риб'арииē,*

но – кај именките старите баритони акцентот си го задржал старото место:

*с'ин – два с'ина – с'инови : с'инай – с'иновийе,
д'евер – д'евери : д'евераī – д'еверийе,
к'амењ – к'амење : к'амењай – к'амењеīо,
ч'ичо – ч'ичофци : ч'ичойо – ч'ичофцийе,
б'ивол – б'иволи : б'иволай – б'иволийе.*

Така во говорот на ова село се формирале кај именките од машки род на согласка два акцентски модела:

а) со морфолошки стабилизиран акцент:

*с'ин – с'инови,
б'ивол – б'иволи,*

и б) со фонетски фиксиран акцент на пенултима (во неопределените форми):

*'обрас : обр'ази,
ӣ'азар : ӣаз'ари.*

Иста е акцентската ситуација и кај придавките, сп.

- а) 'убаф – 'убава – 'убаво – 'убави,
*ӣ'айкоф – ӣ'айкова – ӣ'айкови,
б'абин – б'абина – б'абино – б'абини,*
- б) ӯол'ем – ӯол'ема – ӯол'еми > ӯолем : ӯол'ема – ӯол'еми,
вис'ок – вис'ока – вис'оки > в'исок : вис'ока – вис'оки.

Во говорот на Булачани и другите скопскоцрногорски села по аналогија акцентот се повлекол на пенултима и кај старите баритони и кај оваа група именки (на консонант) се формирал единствен акцентски модел – со фиксиран акцент на пенултима, сп.:

*с'ин – (два с'ина – с'инови >) : син'ови,
д'евер – (д'евери >) : дев'ери,
к'амењ – (к'амење >) : кам'ење,
ӣ'рсӣењ – (ӣ'рсӣењи >) : ҆рсӣењи,
ҷ'авор – (ҷ'авори >) : ҷав'ори,
з'ей – (з'ейловци >) : зей'овци,*

и кај придавките:

в'унен – (*в'унена*) : *вун'ена* – *вун'ени*,
з'ајчин – (*з'ајчина*) : *зајч'ино*,
ѓ'ускин – (*ѓ'ускини*) : *ѓуск'ини*,
л'аком – (*л'акома*) : *лак'ома*,

како во:

ј'език (< *јез'ик*) : *јез'ици*,
дом'аќин (< *домаќ'ин*) : *домаќ'ини*,
ѓо'в'едар (< *ѓовед'ар*) : *ѓовед'ари*,
в'исок (< *вис'ок*) : *вис'ока* – *вис'оки*, и др.

По сите споменати промени во говорот на Булачани се оформил нов акцентски систем во кој:

на фонетски план – акцентот паѓа на вториот и на третиот слог од крајот (имајќи ги предвид членските форми кај именската флексија и некои форми – презент, имперфект, императив – во глаголската флексија) со мал број исклучоци;

и на морфолошки план – се оформиле два акцентски модела:

- а) со морфолошки фиксиран акцент (кај еден број збороформи), сп.:
ѓл'едам – *ѓл'едаи* – *ѓл'еда* – *ѓл'едаме* – *ѓл'едаи* – *ѓл'едаати*,
ѓл'едав – *ѓл'едаше* – *ѓл'едавмо* – *ѓл'едави* – *ѓл'едај* – *ѓл'едаји*,

и б) со фиксиран акцент на пенултима и/или антепенултима:

р'ибар – *риб'ари* // *р'ибарои* / -ов / -он – *риб'арии* / -ве,
сит'ол – *ситол'ови* // *ситол'овии*,
ти'иле – *тиил'иња* // *ти'иле* – *тиил'иња*,
з'елен – *зел'ени* – *зел'ена* // *з'елениои* – *зел'енай*,
в'икал – *вик'ала* – *вик'але*,
ѓ'ојден – *дојд'ена* – *дојд'ени* // *дојд'ени* / -е,
из'едов – *из'еде* – *изед'овмо* – *изед'ови*.

Во говорот на Сириниќска Жупа на српската територија, а според податоците на С. Реметиќ (Реметић, 1996) и во призренскиот говор, бидејќи нема членска категорија, се оформил фиксиран акцент само на пенултима:

с'ин – *с'ина* – *с'ину* – два *с'ина* – *син'ови* – *син'ове* – *син'овам*,
ѓ'олуб – *ѓол'уба* – *ѓол'уби* – *сас ѓол'убе* – *ѓол'убам*,
ѓ'олем – *ѓолем'оѓа* – *ѓол'еми*,
њ'еѓов – *њеѓов'оѓа* – *њеѓов'ому* – *њеѓ'ови*,
'имаи – *им'амо* – *им'аи* – *имав*,
куї'ује – *куйу'јемо*,
куїов'аја – *куїов'ала*, и сл.

Во врска со оформувањето на односниов акцентски систем уште побогат материјал ни нудат југозападните македонски говори на правецот Воден – Кајлар – Костур.

Преносот на акцентот од затворената ултима може да се следи уште од воденското говорно подрачје, особено од областа Меглен. Во централното мегленско село Саботско, каде што е акцентот во основа слободен – парадигматски, наоѓаме и по некој пример кај двосложните зборови со пренесен акцент на пенултима, сп.

*б'одии : буд'ежи,
м'озук : муз'оци,
ѓ'артил'ан – ѓ'артил'ани,*

(но: ѓ'авран – ѓ'аврајне, б'ивол – б'ивојле, или из'ик – из'ици, думак'ин – думак'ини итн.)

Во западните мегленски села на правецот Пожарско – Тресино – Саракиново бројот на примерите со пренесен акцент е значително зголемен и веќе е формиран моделот со стабилизиран акцент на пенултима, сп.

*бр'ек – бриѓ'ови (бриѓ'ови)e),
з'алак – зал'аци (зал'аци)e),
'облак – убл'аци (убл'аци)e),
ти'ајак – тај'аси (тај'аси)e),
р'учук – руч'оци (руч'оци)e),
ти'разник – тразн'ици (тразн'ици)e),
ј'асин – јас'ејне,
'елин – ил'ејне,
ти'овуј – тај'ови (тај'ови),
ти'аїко – таїк'офици,*

но и: куж'ух, тирад'ух, ур'ех, дад'ок, ичим'ен, буѓ'аїї, вис'ок и др.

Во кајларскиот говор имаме уште појасна ситуација како се формирал овој модел. Двосложните именки од м.р. во неопределените форми имаат веќе наполно оформен стабилизиран акцент на пенултима, сп.

*'офчар – уфч'ари, тај'овар – тај'ув'ари, 'облак – убл'аци,
си'рак – сир'аци, м'озук – муз'оци, ѓ'абер – ѓаѓ'ери,
сф'екур – свик'ори, б'ивул – бив'оли, 'опреф – ур'ен (ур'еј),*

редовно и кај едносложните:

*бр'ек – бриѓ'ои (бриѓ'ој),
в'ол – вул'ои,
с'ин – син'ои,*

и кај глаголите во минатите определени времиња:

р'еку – рек'оме – рек'оиe,

во аористната л-форма:

в'икнал – викн'ала, с'обрај – субр'ала

(но: вик'ал – вик'ала, нус'ел).

Повеќесложните именки на консонант, со мали исклучоци, го задржале акцентот на ултима, сп. вудинч'ар – вудинч'ари, вулув'ар, маслин'ик, имбур'ен – имбур'ени, кулуж'ек, листий'аїї, некои лични имиња од типот *Вас'ил'*, *Сикуј'ан*, *Анд'он*, и придавките: ѓул'ем, буѓ'аїї, диб'ел, ликув'иїї, вис'ок, зил'ен, ѓамбаф, лажл'иф и др.

Во леринскиот говор бројот на примерите со стабилизиран акцент на пенултима се шири и на двосложните придавки. Еве примери од с. Зеленич, кое се наоѓа северозападно од Кајлар во правецот на Костур:

'език – ез'ици,
б'убрек – бубр'еци,

придавки:

г'олем – гол'еми,
д'ебел – деб'ели,
л'аком – лак'оми,

но и: левич'ар, качам'ак, заѓраб'еј, юокос'еј, арѓов'ан, варбал'ак, куѓов'ач, водой'ај, водовр'ик, – болнич'аф, зборл'иф, рабоїл'иф, сийанич'аф.

Кај именките со стариот акцент на третиот и на четвртиот слог, во овој говор тој е повлечен на пенултима, освен неколку исклучоци, сп.:

- бардат'ица, јл'ускав'ица, сийан'ица, кашил'ица,
исит'ина, юаз'ува, вервер'ица, юјав'ица, вайнд'ица,
кукув'ица, красит'ица, бур'ина, прав'ина, юешит'ера,
 - бал'тарин, ман'аститир, клад'енец,
 - ез'еро, јаб'алко, вар'иво, юеч'иво,
- но и: 'офитика, м'аштита, 'ужина, 'олово.

Во јужните костурски села во областите Костенарија и Нестрамско бројот на примерите со окситонен акцент е значителен и тоа, главно, кај трисложните именки од м.р. на консонант, сп. (-ар) волов'ар, юженд'ар, лойт'ар, улиич'ар, жителските имиња од типот долен'ар, жужолч'ар, неситрам'ар, (-ач) куѓов'ач, юокрив'ач, (-ник) юерчман'ик, масолн'ик, солен'ик, потоа: един'ак, бибер'ок, мачор'ок, кај придавките дури и кај некои двосложни, сп. зеленк'аф, кашил'аф, каменл'иф, варов'иј, зборов'иј, или: (-аф) красит'аф, юлиб'аф, (-иф, -лиф) зборл'иф, ленл'иф; вис'ок, див'ел, бод'ај, юг'ан (Нестрам, Езерец, Слимница).

Бројот се зголемува и со турските заемки, сп. басам'ак, баџан'ак, измиќ'ар, мил'еј, кайтар'ан, сурѓ'ун, со суф. -лак: юијал'ак, бафчал'ак; дем'ек; дури и на отворена ултима: бил'а, касаб'а, душием'е, џад'е (Нестрам).

Забелешка: Костурско-леринскиот акцентски тип наполно бил оформлен уште во XVI век. Во речничкиот прилог од с. Богатско (Костурско), издаден од Ганели и Вајан (Gianelli – Vaillant, 1958), наоѓаме вакви примери: р'ајбој, 'елен, ј'ена (пренесен од ултима), клад'енец, сјач'иво, мајтор'ица, сир'ени (пренесен од антепенултима), з'атвори вр'атата, 'остави (на префикс во зап. начин), юр'ебен – юребени, р'акав – рак'ави, к'ум – кум'ови, з'ачул – зач'уле (фиксиран на вториот слог), но и брашуч'ед (задржан на ултима).

2.1. На еден релативно тесен појас на пограничјето меѓу западното наречје (со фиксиран акцент на антепенултима), и леринско-костурските говори можеме да посматраме уште два вида иновации, кои можат да се објаснат како резултат на меѓудијалектниот контакт.

Во говорот на с. Опцирина и неколку јужни битолски села акцентот е строго ограничен на вториот и на третиот слог, вклучувајќи ги тута и членските морфеми. Двосложните зборови во множинските и во членските форми имаат фиксиран акцент на пенултима, сп.:

*м'есеџ – мес'еџи,
с'ираќ – сир'аџи,
бр'ачејќи – брач'еди,*

и во членуваните:

*ти'емјан – ти'емјано,
з'ора – зор'аића,
к'ози – коз'ишће,
д'еџа – деџ'аића,
ти'ројџа – ти'ројџ'аића,*

сп. и:

*'има – им'аше,
н'осен – нос'ено.*

Во зборовите со старото акцентско место на третиот и/или четвртиот слог во основната форма се јавува секундарен акцент на пенултима, така што и на овој терен во такви случаи збороформата се дели на две ритмички целинки, сп.:

*б'орина – б'орин'аића,
м'аичеа – м'аиче'аића,
м'ашина – м'ашин'аића,
ти'адина – ти'адин'аића,
к'оишиле – к'оишил'еићо – к'оишил'иња – к'оишилињ'аића,
м'есечина – м'есечин'аића.*

Примерите од типот: *б'удала – б'удал'аића* (< *будал'a*), *н'евесића – н'евесић'аића* (< *нев'есића*), *в'оден'ица – в'одениц'аића* (< *воден'ица*) покажуваат дека прво акцентот се поместил на почетниот слог па после се јавил вториот акцент (*нев'есића – нев'есићаића > н'евесића – нев'есићаића > н'евесић'аића*). Сп. од ова село уште примери: *тириј'аићел' – тиријаић'ели – тириј'аићел'ишће, н'ајголем'ио, с-'исиоб'оли, з'анес'оа*, и во синтагматски групи: *н'e-дојд'оа, н'e-мож'еше, н'a-браќ'a-му, в'o-рак'аића*.

2.2. Во говорот на с. Нивица, кое се наоѓа на јужниот брег на големото Преспанско Езеро, на самото пограничје со горнопреспанскиот говор, каде што е акцентот фиксиран на третиот слог, сите збороформи имаат иницијален акцент, а во збороформите со три и повеќе слогови покрај иницијалниот се јавува втор акцент секогаш на пенултима, кој е посилен, а вокалот се удолжува, сп.:

*и'рс – и'рсийи : и'рсий'и:иће,
д'евер – д'ев'e:ри – д'евер'i:иће,
ѓ'од'i:на – ѓ'один'a:ића,
ј'арамб'i:ца – ј'арамбиц'a:ића,*

*н'аракв'и:ца – н'араквиц'а:ӣа,
кр'асӣа:јца – кр'асӣајӣа:ӣа,
ӣенцӣе:ре – ӣенциер'и:на – ӣенциерин'а:ӣа,*

и во синтагматски групи:

*н'a-p'e:ка – н'a-рек'a:ӣа,
ӣр'eд-вр'a:ӣа – ӣр'eд-враӣа:ӣа, и др.*

3. Акцентски систем со фиксиран акцент.

Под фиксиран акцент подразбирааме акцент кој паѓа на еден одреден слог во фонетскиот збор (збороформа).

На македонскиот јазичен ареал наоѓаме три акцентски типа со фиксиран акцент:

- акцентски тип со фиксиран акцент на пенултима,
- акцентски тип со акцент фиксиран на антепенултима (на третиот слог од крајот), и
- акцентски тип со иницијален акцент.

3.1. Акцентски тип со фиксиран акцент на пенултима – ограничен е на корчанскиот говор, кој го сочинуваат градскиот говор на Корча и селата Бобоштица и Дреновени. На јужнословенскиот терен таков акцентски тип е констатиран на српската територија во Призрен и во областа Сириниќ, за која веќе нешто спомнавме погоре. Правилото за акцентот во овие говори гласи: акцентот редовно паѓа на претпоследниот слог без оглед на карактерот на морфемата, сп.:

*н'oи – н'oжо – нож'oви – ножов'iӣе,
сīарец – сīар'eцо – сīарциаӣохо – сīарциуӣому – сīарци –
сīарци'ӣим,
ж'ена – жен'aӣа – жен'яӣе – жен'яӣуј,
ленд'ина – лендин'aӣа,
ӣоле – ӣолен'iича – ӣоленииич'aӣа,
висок – вис'окјо – вис'ока – висок'aӣа,
'имам – им'аме – им'aиш,*

и во синтагматски состави:

*н'oи – н'a-нои,
м'aјка – мајк'a-ми,
куршумлис'aј-ме,
варн'i-се, варнииӣe-се.*

Корчанскиот акцент претставува завршна фаза во развојот на костурско-леринскиот акцентски систем.

3.2. Акцентскиот тип со фиксиран акцент на антепенултимата – карактеристичен е за западното македонско наречје. Неговата источна и јужна граница веќе беше означена. Овој модел на северозапад ја надминува јазичната граница меѓу западномакедонското наречје и српските дијалекти од призренски тип, опфаќајќи ги говорите во областите Гора и Сретечка

Жупа на северните и северозападните падини на Шар Планина. Сп. примери:

н'ои – н'ожо(в)и – нож'о(в)и^{тие},
л'едина – лед'ина^{тиа} – лед'ини^{тие},

јар'ебица – јареб'ица^{тиа} – и редовно така во збороформите со три и повеќе слогови.

Но ќе укажеме сега на еден друг проблем, кој во граматиката на стандардниот јазик се покрива со терминот "исклучоци од третосложното акцентирање". Не мислиме на тубите зборови, на интернационалната лексика, која е доста застапена во стандардниот јазик и не подлежи на споменатото акцентско правило (барем еден голем дел од неа).

Станува збор за случаи од типот:

- a) *што^{ти}ана,*
ш'ами – шам'и:^{тие} (шам'ии^{тие}),
- b) *л'ей – л'ебој – леб'ој^{тие} (< лебови^{тие}),*
шол'ојна – шол'ојна^{тиа} (шол'овина),
вод'ејница (< вод'еница),
вик'ајки, од'ејки,

- b) *м'аш^{ти}ја – маш^{ти}ја^{тиа} (маш^{ти}еа^{тиа}),*
шоч'ало (шоч'иало < шоч'ивало),

р'акја – ракја^{тиа} (р'акиа – рак'иа^{тиа}),

П'ејрјо – Пејрјо^{тио} (Пејр'ео^{тио} < Пејррево^{тио}) и др. (во струшкиот говор). Во овие и други случаи од сличен тип се работи за два вида фонетски појави:

– контракција на два вокала (*што^{ти}ана*),

– слевање на два вокала во дифтоншка секвенца (*a, o, e, y + u > aj, ej, ej, yj; ea, eo > jo; i + a, o, e > ja, jo; oa, oe > va, ve*, и др.).

Во такви случаи бројот на морите во дифтоншките секвенци и/или во усложнениот вокал се задржал, така што акцентот и понатаму останува на третата мора (а може да биде вториот слог!).

Во некои говори должините потоа се скратиле и акцентот се поместил да се закрепи на третата мора, сп. во тетовскиот говор: *ш'олојна, л'убејница, или л'убенца, 'одејки, н'ајрајле* и др.

3.3. На еден тесен појас околу Малото Преспанско Езеро на правецот на селата Граждано – Рулја – Ошчима – Желево има иницијален акцент, сп. *м'озок – м'озоци – м'озоци^{тие}, 'обрас – 'образо – 'образи^{тие}, л'ендина – л'ендинат^{тиа}, ј'арамбица^{тиа}, кр'ас^{ти}јајца – кр'ас^{ти}јајца^{тиа} (Граждано), бр'еѓови – бр'еѓови^{тие}, в'алевица, 'ис^{ти}ру^{ти}а (Рулја), ш'енцере – ш'енцерина, 'избрико – 'избрикоме (Ошчима), и во предлошки синтагми: ш'о-улица (Желево). Меѓутоа, не се непознати и примери со два акцента (вториот на пенултима): *сф'аршиен'ица, ч'ешлин'а^{тиа} (Желево), ждр'и^{ти}з'ина (Граждано).**

2. ГРАМАТИКА

2.1. ДАТИВНАТА ФОРМА КАЈ ИМЕНКИТЕ

1. Познато е дека во македонскиот литературен јазик дативниот однос кај именките се исказува аналитички – со предлогот *на* и *оѓаштата* форма на именката (casus generalis): *Му рече на Милана, на Марка, на Никола, на Стојчетиа* (ном. *Милан, Марко, Никола, Стојче*); ѝ даде *на Мара, на Стојна, на Милица*.

Овој начин на исказување на дативот карактеристичен е и за поголем дел од македонските дијалекти. Во источните и югоисточните говори, каде што дошло и до изедначување на општата и номинативната форма, *на*-конструкциите станале единствена форма за изразување на стариот датив кај сите именки од сите три рода. Сп.: *Реч'е му на Мил'ан, на М'арко, на Си'ојче, на Ник'ола, на Цв'етиа* (во кочанскиот, штипскиот, солунскиот, воденскиот говор), *Му р'ече на М'илан, на М'арко, на М'ара* (во тиквешкиот, мариовскиот, леринскиот, костурскиот). Исто така и во североисточните говори: *Реч'е му на Мил'ана, на М'арка, на Ник'олу, на М'ару* (во кумановскиот, кратовскиот, кривопаланечкиот).

2. Во западните дијалекти со *на*-конструкциите дативниот однос се исказува консеквентно само кај општите именки: *на човекот, на жената, на дејтето*. Меѓутоа, кај личните и роднинските имиња на поголема територија сè уште се пази старата дативна форма со флексија. Сп.: *Му рече Милану, Стојану, Марко(j)e – Маркове, Стојчету – Стојче(b)e, Николу, Маре – Мари; тајшину, тајко(j)e – тајкове, тајки – тајке*. Вакви форми (со флексија) се употребуваат на целата западна и северозападна периферија од Скопска Црна Гора па до Грамос (в. карта 1).

2.1. Личните имиња од машки род што завршуваат на *консонант* (тип: *Душан, Иван, Стојан*, роднинското *тајшин*) и на *-а* (тип: *Боѓоја, Ѓорѓија, Илија, Никола*) датив образуваат со наставката *-у* (в. карта 2):

- a) *Му рече Душану, Му нарачал Ивану да доеј, Му спорил aber Младену, Кажи му Стојану, Му даде йари тајшину;*
- b) *Му се налутији Богоју, Му ќерече Илију, Речи му Николу.*

2.2. Имињата на *-о* (тип: *Димо, Десо, Коло, Марко, Сарџо*, роднинските: *вујко, дедо, спироко, тајко*) во датив завршуваат на *-ове* (во малореканскиот и во дел од реканскиот говор), односно *-ое / -оје* (во поречкиот, кичевскиот, дебарскиот, струшкиот, охридскиот, горнополошкиот), *-оју* (во долнополошкиот и во дел од кичевскиот говор),

-ои (во мавровскиот), -у (во скопскоцрногорскиот, ресенскиот, бобоштенскиот) (в. карта 3). Сп:

а) *Му рече Маркове, Саржове, џајкове* (Галичник; Белић, 1935 : 163), *Бошкове, Живкове* (Папрадиште – Велешко), *Мусове, Рецове* (Жировница), *Јанкове му реков, Сијрове, бабове, дајцове, мицове* (во говорот на велешките Торбеши, Видоески, 1951 : 207);

б) *Му велииј Димо(j)e, Коло(j)e, Марко(j)e, вујко(j)e, дедо(j)e, срико(j)e, џајко(j)e* (во поречкиот, кичевскиот, дебарскиот, дримколскиот, реканскиот, Поповски, 1959 : 119).

в) *Му нарача Маркоју, Стјефоју* (во тетовскиот; Стаматоски, 1957 : 91), вратничкиот и во кичевскиот работински говор (Видоески, 1957 : 62);

г) *Му се сврїе Арсои, Му рече Бошкои, Му нарача Вељкои, Му се смеај Живкои, Му џодаде рјака Маркои* (Маврово);

д) *Кажи му Бојку, Му дале Вељку јензију, Речи му Пејтику да иде у село* (во скопскоцрногорскиот); *Кажи му Димку, Марку, Стојку, Цвејтику* (во преспанскиот), *Не му вел'аши џајк'у-је* (во бобоштенскиот, Mazon, 1936 : 58).

2.3. Со истиве овие наставки дативната форма се образува и кај имињата на -е (тип: *Блаже, Диме, Зоје, Миле, Пејре, Рисије*, роднинските: *байе, џаје, чиче*), само што се тие географски поинаку распределени (в. карта 4):

а) -eve : *Му се смеај Блажеве, Пејреве му дале леј, Рисијове му се сонило* (во галичкиот и во говорот на селата Папрадиште, Смилево и Жировница, Видоески, 1957 : 62);

б) -ee : *Му нарачале Крситеје да доеј, Му велииј Мајее, Трајчеје, Му рекој чичеј, џајтеје* (во тајмишкиот, Видоески, 1958 : 29), *Речи му Велее, Му влегле Мучеје дома* (во говорот на работинските Торбеши и во северните кичевски села, Видоески 1957 : 62), *Му вејтијив Салеје* (во реканскиот), *Речи му Арсеје, Владеје, Гороје* (Дримкол);

б) -eју : *Му рече Димеју, Зојеју, Рисијеју, Сијасеју, Столеју, џајеју, чичеју* (во скопскоцрногорскиот, тетовскиот, горнополошкиот, поречкиот, кичевскиот, демирхисарскиот, охридскиот, ресенскиот, дебарскиот);

в) -ei : *Му даде Димеи, Јончеи, Косијеи, Милеи, Миијеи, Пејреи, Стојчеи* (Маврово);

г) *Му вејтил Арсеју, Владеју, Гороју, Јонеју, Пејреју, Сијасеју* (во дримколскиот).

2.4. Кај имињата од женски род дативната форма завршува на -е и на -и. Првата наставка (-е) се употребува во скопскоцрногорскиот говор, во северниот дел од долгополошкиот (северно од линијата Ратае – Тешарце), во северозападните кичевски села, во преспанскиот, охридскиот, струшкиот, дебарските, во говорот на торбешките велешки села Врановци и Мелница, во мијачкиот говор на Папрадиште и Смилево, како и во бобоштенскиот говор. Наставката -и е распространета во поречкиот, скопскиот, во дел на

кичевскиот и во полошките говори на север до Ратае и Теарце (в. карта 5).
Сп.:

а) -e : *Росе сам юродала ракију, Кажи је Анѓе нека юшиќи вино, Е лиќтало юеле Митре, Однеси је Рајке џројзе* (во скопскоцрногорскиот); *Речи је Јаѓоде, Је дадов юаре Коџе, мајке ми* (во вратничкиот); *Кајче је дадојф юаре, Аријонице је рекоф* (во галичкиот, Белиќ, 1935 : 173-174); *Маѓде, Наде, Рајке, Руже, Слободе, мајке* (во дебарскиот, Михаилов, 1954 : 20); *Гориџе је се сонило, Је рече Кале да доји, Је се сврїче Софије, Кажи је Донке* (во кичевскиот, Видоески, 1957 : 64); *ене с'есїре, юарв'ејиј м'ажке* (во бобоштенскиот, Mazon, 1936 : 60);

б) -и : *Су је искала ќилим Косари, Је шејна Дончојци, Је чукнало во џлаќиа нешиќо Файими* (во кичевскиот, Видоески, 1957 : 64); *Му викнаф Маѓди, Му рекоф Цвејти, стирини, јејтики* (во тајмишкиот, Видоески, 1958 : 30); *Је се сонило Арсени, Је рекоф мајки, срини* (во поречкиот, Видоески, 1950 : 35); *Му се смејати Роси* (во горнополошкиот); *Је рекле Душки, Душајници, Мари, јејтики* (Маврово); *Је велић Асанци, Кадрии* (Јеловјане – Тетовско); *Мари, Цвејти, јејтики* (Нова Брезница – Скопско).

2.5. Во бобоштенскиот говор флексивниот датив освен кај личните и роднинските имиња добро се пази и во определената форма кај општите именки од машки и женски род: *арамијућому, сїпарџићому, мајк'јајијуј, книг'јајијуј* (Mazon, 1936 : 54).

2.6. Во бобоштенскиот говор исто така се пази во определената форма и флексивниот датив во множината и тоа кај сите именки од сите три рода: *арамиј'ићим, јајиков'ићим, сїпарџићим; брак'јајам; мајк'јајијем, сестр'јајијем; џробђајијам* (: *ѓробја*) и *ѓробђејијем* (: *ѓробје*), *сној'јејијем; имениш'јајам, сари'јајам* (Mazon, 1936 : 54).

2.7. Ако е именката придружена со атрибутски збор, тогаш датив образува само атрибутот: *ен'ему сїпарец, с'ому браји, с'ијам сїпарци, с'јам сесїре, юарв'јајијем сарца* (Mazon, 1936 : 54).

2.8. Во скопскоцрногорскиот говор датив со флексија можат да образуваат и посесивните придавки изведени од лично име, кога се употребени како презиме. Во машки род завршуваат на -ому, во женски на -ези. Сп.:

а) *Му рече Милану Стојановому* (: *Милан Стојанов*), *Му дал юаре Стојану Мирковому, Нацејту Кировскому* (: *Наце Кировски*);

б) *Је рече Николиџе Којчаровези, Син је Милиџе Бојчовези* (: *Николица Којчарова, Милица Бојчова*).

2.9. Во оние македонски дијалекти каде што се употребува дативната форма се јавува и т.н. посесивен датив. Тој најчесто се среќава во

северозападните говори (скопскоцрногорскиот, долнополошкиот), но не е необичен и во другите западни говори. Сп.: *Вељка Гушету тајко ушетав га, Нацету Кировскому син Панко, Викни га Милану Бојчовому тајка, Гу викав Стојану Тошевому к'ерку му у школу, Отиде и дедо му Ристету Којстаровому; Гу видо Роске Каровези к'ерку је, Тайко је Пејре Шишковези, Унук је Николице Койчаровези* (во скопскоцрногорскиот); *Речи му на дешето Јоану Чаши. – Чиво је она деше? Славету Шаро. – Чива је кукава? Митошту Савев* (во вратничкиот); *Син му Милету* (во кичевскиот), *Јончету жената* (во ресенскиот).

3. Како дативни наставки, видовме, се јавуваат морфемите: -у, -ои (-ei), -ове (-eve) со разновидностите: -oe (-ee), -oje (-eje), -oшту (-eшту) за машки, и: -е, -и за женски род, а кај придавските образувања: -ому и -ези.

3.1. Наставката -у е наследена.

3.2. Старата дативна наставка *-ови* (од ѹ-основи) по губењето на интервокалното *в* се изменила во *-ои* (-ei) : *Маркови > Маркои, Пејреви > Пејреи.*

3.3. Наставката *-ове* (-eve) е добиена со контаминација на *-ови* и *-е* (од *ѣ кај старата *a*-основа, Конески, 1965 : 114). По загубата на меѓувокалното *в* се добиле разновидностите *-oe*, *-ee* (*Маркове > Маркое, Пејреве > Пејре*), а во некои говори се јавило *j* (*Маркове > Маркое > Маркоје*).

3.4. Нова е исто така и наставката *-ошту* (-eшту). Настанала со контаминација на *-у* и *-еїа* (во општата форма) и тоа прво кај имињата на *-е* (*Пејреїа X Пејру > Пејреїу*). По аналогија со овој тип имиња таа се проширила после и на имињата што завршуваат во номинатив на *-о* (*Марко, датив: Маркошту*).

3.5. И двете наставки за женски род се наследиле (-е е добиена фонетски од *ѣ; во Бобоштица *ѣ под акцент дало ћ).

3.6. Јасно е потеклото и на придавската дативна форма *-ому* (*Марковому*).

3.7. Наставката за женски род *-ези* претставува проширување на дативното *-е* со партикулата *-зи* (*Маркова, датив: Маркове-зи*).

4. Дел од наставките, како што гледаме, се наследени од старомакедонскиот (старословенскиот). Такви се: -у, -ови, -е, -и. Нови се: -ове (-oe, -oje), -ешту / -ошту, -ези (последнава како придавска наставка).

5. Во поглед на дистрибуцијата на наставките се забележува тенденција во сите македонски дијалекти (што ја познаваат дативната флексивна форма) да се генерализира по една дативна морфема за секој род.

5.1. Кај именките од женски род тоа е постигнато во сите говори. Во едни говори се обопштила наставката *-u*, во други *-e*, но нема ниту еден говор каде што би се употребувале и двете наставки.

5.2. Кај именките од машки род оваа тенденција дошла наполно до израз во дримколскиот, бобоштенскиот, преспанскиот, делнополошкиот и скопскоцрногорскиот. Во сите тие говори во машки род се обопштила наставката *-u* : *Ристос-у*, *Пејќик-у*, *Андре-у* (во бобоштенскиот), *Божин-у*, *Илиј-у*, *Марк-у*, *Владе-у* (во дримколскиот), *Стојан-у*, *Илиј-у*, *Марк-у*, *Бранеј-у* (во ресенскиот), *Стојан-у*, *Никол-у*, *Лазеј-у*, *Пејќкој-у* (во делнополошкиот и кичевскиот), *Стојан-у*, *Никол-у*, *Марк-у*, *Лазеј-у* (во скопскоцрногорскиот). Кај имињата на *-e* (тип *Бране*) основата е прошириена во сите говори (*Бран-еј-у*), а во делнополошкиот и во кичевскиот до проширување на основата дошло и кај имињата на *-o* (тип *Марко*, датив: *Марк-ој-у*).

5.3. Во другите говори во машки род се издиференцирале две дативни наставки: *-u* и *-ou (-eu)*, одн. *-ove (-eve)*. На *-u* завршуваат имињата на консонант: *Стојан-у* (во сите говори). Со двосложната наставка *-ou (-eu)* и *-ove (-eve)* со споменатите фонетски разновидности датив образуваат имињата што завршуваат на вокал: а) *Пејќое, Лазее* (во дебарскиот), *Пејќове, Лазеве* : *Николу* (во малореканскиот), б) *Пејќои, Лазеи* : *Николу* (во мавровскиот); в) *Пејќое : Николу, Лазеју* (во поречкиот, кичевскиот, демирхисарскиот, ресенскиот, охридскиот).

Дистрибуцијата на овие две наставки во споменативе говори истовремено укажува и на развојниот пат на процесот на генерализирањето на *-u*. Наставката *-ovi*, одн. *-ove* најдолго се одржала кај именките што завршуваат на *-o* (тип *Марко*).

6. На крајот да истакнеме дека дативната флексивна форма не се употребува подеднакво на целиот ареал означен на картата број 1. Со поголема доследност таа се јавува во северозападниот дел на тој ареал: во скопскоцрногорскиот, полошките, поречко-кичевските и реканските говори. Во дебарскиот, особено во неговиот југозападен дел, и во охридско-преспанските таа се среќава поретко, особено во говорот на помладите генерации, и тоа посебно во градскиот охридски говор. Дативниот предмет во последниот пообично се исказува аналитички.

2.2. ОБРАЗУВАЊЕ МНОЖИНСКИ ФОРМИ И ГЕОГРАФСКА ДИСТРИБУЦИЈА НА МНОЖИНСКИТЕ НАСТАВКИ КАЈ ИМЕНКИТЕ ОД СРЕДЕН РОД

1. Во старословенскиот јазик, респ. и во старомакедонскиот, множинските форми кај именките од среден род се образувале со наставките *-a* кај тврдите *o*-основи (**село – села**) и *-ja* кај меките или *jo*-основи **морќ – морѓа, полќ – полѓа, знамение – знаменита, лице – лица**. Кај еден релативно мал број именки основите им биле проширени со секвенците **-es* (т.н. *s*-основи, сп. **небо – небеса, тѣло – тѣлеса**, **-en* (*n*-основи, сп. **има – имена, врѣмѧ – врѣмениа**) и **-et-* (*t*-основи: **агна – агнатиа, жрѣбѧ – жрѣблатиа**).

2. Денеска во современиот македонски дијалектен јазик именките од среден род се класирани според завршокот во две основни групи – *o*-група и *e*-група.

Именките што завршуваат на *-o* множински форми образуваат по правило со наставката *-a*, која ја континуира старата наставка од тврдите *o*-основи, сп. **блайто – блайтиа, месито – меситиа, ребро – ребра, село – села, колено – колена, койтито – койтитиа, корито – коритиа, леѓло – леѓла, бесило – бесила** итн. По овој модел се повеле и оние неколку именки од старата *s*-основа, сп. **небо – неба, тѣло – тѣла, чудо – чуда**, и многу ретко ќе се сретнат старите форми **небеса** и **чудеса**, понекогаш и **чудесии** (: *чудесија*) (Конески, 1981 : 258).

Дијалектни варијанти во множинските форми покажуваат само лексемите: **ѓумно, рамно,око, ухо – уво**, во помала мера уште и **чело, црево, живојно, езеро**.

Од **ѓумно** покрај множинската форма **ѓумна** се среќава и обликот **ѓумења**, во малешевско-пијанечките говори и во фонетскиот облик **ѓ'увно – ѓ'увна** и **ѓ'увења** Габрово, Ветрен (Делчево), Лаки (Берово), **ѓ'увно – ѓ'увенја** Будинараци (Берово), **ѓ'увно – ѓ'увиња** Митрашинци (Берово). Вторава форма (**ѓумења – ѓувења**) таму каде што се јавува наспоредно со **ѓумна – ѓувна** презема збирно значење.

Од именката **рамо** констатирани се множинските форми **рам'a** Г. Броди (Драмско), Гоце Делчев, **рамја** Струпино (Меглен), **рамо – рамена** во повеќето централни и пошироко во западните дијалекти, во Леринско, **р'амена** Елешница (Разлог), **рамен'a** и **рамен'e** во некои серско-драмски говори (Иванов, 1972 : карта 80), **рамо – рамења** и **рамење** во гостиварскиот и поречкиот, **р'амења** Габровник (Благоевград), **р'амење** Крнашово (Петрич). Во поречко-кичевскиот покрај **рамо** (ме боли **рамоїто**) се

употребува и формата *рамено*, секундарно образувана спрема множинската *рамена – рамења*. Во некои локални говори во Јужна Македонија се јавува и обликот *раме*, мн. *р'амијна* Меглен, *рам'ијна* Чеган (Воден), *рāм'ијна* (< *рам'ијна*) Фурка (Дојран), *рам'ина* Габрене (Петрич), *р'амиња* Раздол (Сандански).

Од именката *чело* покрај регуларниот облик *чела* во говорот на Гуменџа е забележана формата со множинска наставка *-ове*, карактеристична за именките од машки род: *ч'ело – ч'елuve* (< *ч'елове*), а во костурското село Галишта од *цер'ево* е констатиран обликот *цер'еви*.

Стандардниот облик *живоīно – живоīни* се употребува и во дијалектниот јазик.

Од именките *око* и *ухо* (*уво, уо*) на целата јазична територија се задржале старите дуални форми *очи, уши*. Во бројни говори каде што се загубило *х* во интервокална позиција (*ухо > уо*) спрема множинската форма *уши* образувана е еднинската *уше* (*уше – уши*), а понегде множинската форма од *уше* се образува со наставките карактеристични за именките од среден род на *-е*, сп. *уше – 'ушина* Ошчима (Лерин), *'уше – ушен'иича* во костурските говори. Во говорот на с. Баровица (Воденско) забележано е и *уво – 'увуīо* (< *увоīо*), мн. *'увии*.

Именките *небо* и *езеро* во бројни говори се јавуваат во формите *небе, езере* и тогаш множина образуваат како и другите именки на *-е* (сп. *небе – неб'ина* Кукушко, *неб'е – неб'ета* во серско-драмските говори, в. подолу).

3. Именките од среден род што завршуваат на *-je, -ње* и *-ишиīе* исто така множински форми образуваат со наставката *-а*, а именките на *-ие* и *-ние* со наставката *-ја*, сп. *јасје – јасја, койје – койја, лозје – лозја, овоције – овоција, оружје – оружја, тилје – тилја; имање – имања, јадење – јадења, орање – орања, сирење – сирења* (со дијалектни варијанти *сирејне – сирејна*); *алишиīе – алишиīа, бунишиīе – бунишиīа, огнишиīе – огнишиīа, селишиīе – селишиīа* (одн. *алишича, алишиќа,...* таму каде што место секвенцата *иши* се изговара *иш* или *ишќ*); *востане – востанна и востанија, йредание – йреданија / йреданија* (зависно од тоа дали во дијалектот се изговара секвенцата *-иа-* или со *j – -ија-*).

4. Другите именки од среден род на *-e* (< **-e*) од типот *море, юле* (< **q*) *време, име* (стсл. *врѣмѧ, имѧ*), како и оние со деминутивно-хипокористичните суфикси *-е* (*коиље, маже, бавче*), *-ule* (*врекуле, дештуле, џисмуле*), *-че* (*братче, вирче, камче, ремче, одајче, рийче*), *-иче* (*кравиче, кукиче, собиче, црквиче*), вклучувајќи ги и бројните туѓи лексеми од типот *кафе, мезе, ќосе, ќумбе, џаде* и др. множински форми образуваат со наставките: *-ета* (со алломорфите *-иета, -енета, -анета, -инета, -нета*), *-ена, -иња* (со алломорфите *-ијња, -ијна, инја, -ина, -ија*), *-ишиīа* (*-ишича, -ишиќа*), *-енишиīа / -енишича, -иќи* (со алломорфата *-ики*), *-иќа (-ича), -иќиња, -иќи*, кои се (повеќето од нив) територијално разграничени.

5. На најголем дел од македонската јазична територија именките на -*e*, -*че*, -*иче*, -*уле* множински форми образуваат со наставката -*иња* (која се јавува и во фонетските разновидности -*ијна*, -*инја*, -*ина*, зависно од тоа дали фонемата *ň* се пази или се затврднала во *н*), сп. *йоле* – *йолиња*, *море* – *мориња*, *бебе* – *бебиња*, *време* – *времиња*, *име* – *имиња*, *шеле* – *шелиња*, *еже* – *ежиња*, *кошле* – *кошлиња*, *вирче* – *вирчиња*, *бабуле* – *бабулиња*, *йоличе* – *йоличиња*, *кукиче* – *кукичиња* (во одделни дијалекти: *времина*, *времинја*, *времијна*, итн.).

Таа превладува – негде повеќе, негде помалку – и кај именките што завршуваат на -*це* и -*енце*. Така кај нив има двојни форми – со -*a* : *веленице* – *веленца*, *јајце* – *јајца*, *лице* – *лица*, но и: *веленице* – *веленициња*, *јајце* – *јајциња*, *лице* – *лициња*, *дрвце* – *дрвца* и *дрвциња*, *зрнце* – *зрнца* и *зрнциња*, *езерце* – *езерца* / *езерциња*, *крилце* – *крилца* / *крилциња*, *цревце* – *цревца* / *цревциња*, *јаѓненце* – *јаѓненица* / *јаѓненициња*, *шиленце* – *шиленца* / *шиленциња*, и др. Треба веднаш и да истакнеме дека меѓу множинските форми на -*a* и на -*иња* кај овој тип именки (на -*це*) се забележува доста изразена семантичка разлика; формите со наставката -*иња* сугерираат деминтивно-хипокористично значење, кое се содржи и во самите суфикси -*це* и -*енце*, сп. *окце* – *окциња*, *дрвце* – *дрвциња*, спрема *окца*, *дрвца* – со "неутрално" значење. Кај некои именки формите на -*a* се скоро необични, сп. *цице* – *цициња*, *маце* – *мациња* (веројатно да се избегне можната омонимија со глаголите *цица*, *маца!*).

Во централниот дел од битолското подрачје наставката -*иња* по фонетски пат се трансформирала во -*и(j)a* (-*иња* > *ијња* > *ијна* > *ија* > *иа*), сп. *јаѓне* – *јаѓнија*, *шиле* – *шилија*, *маѓаре* – *маѓарија*, *рийче* – *рийчија* Кажани, Дедебалци (Видоски, 1985 : 29), *барде* – *бардии*, *еже* – *ежии*, *јаже* – *јажии*, *куче* – *кучиа*, *одајче* – *одајчиа*, *цевке* – *цевкиа*, *браїте* – *браїшиа* Дихово (Groen, 1977 : 66).

Наставката -*иња* се јавува како важна дијалектна диференцијална црта за западните македонски дијалекти и за западниот дел од источното наречје. Нејзината источна изоглоса оди малку нешто поисточно од Крива Паланка – Кратово – Кочани – Дојран – Кукуш – Солун.

6. Наставката -*еїна*, која ја континуира старата наставка *-*eta* кај именките од *t*-основи **тела** – **телата** се задржала во крајните источни и југоисточни македонски дијалекти на правецот Солун – Серез – Драма – Гоце Делчев – Разлог, потоа во говорите по долината фа Струма, во малешевските, пијанечките и во дел од кукушко-дојранското подрачје. Во тој дел од македонската јазична територија -*еїна* станала општа наставка за множина кај именките од среден род на -*e*, сп. 'име – 'имета, *н'ебе* – *неб'ета*, кај глаголските именки на -*ne* : *p'укан'e* – *p'укан"еїна* – во гоцеделчевскиот (Мирчевъ, 1936 : 71), *в'аже* – *в'ажета*, 'име – 'имета, *ѣл'едане* – *ѣл'еданета*, *p'укане* – *p'уканета* – во серско-драмските (Иванов, 1977 : 46), *славејче* –

славејчи^{ти}а (< славејче^{ти}а) Градобор (Солунско), в'аже – в'ажи^{ти}а, гр'озди – гр'оздит^{ти}а, г'арне – г'арни^{ти}а, ждр"абе – ждр"абит^{ти}а, з'ели (< з'еле) – з'ели^{ти}а, јаѓни – јаѓни^{ти}а, к'учит^{ти}а, ш'ик'ерчи – ш'ик'ерчит^{ти}а Балевец, Илинец во Богданско (Małecki, 1933 : 126), бр'атиче – бр'атичит^{ти}а, ил'енче (< ел'енче) – ил'енчет^{ти}а, к'олче – к'олчет^{ти}а, н'охче – н'охчет^{ти}а, в'ирче – в'ирчит^{ти}а, кл'ахче – кл'ахчит^{ти}а – во кукушкиот (Пеев, 1987 : 187-188), ждр'ебе – ждребет^{ти}а, мус'ет^{ти}а, ї'оле – ї'олет^{ти}а, їр'езимет^{ти}а, риб'арчет^{ти}а, їтел'ет^{ти}а, куиш'ет^{ти}а, цад'ет^{ти}а – во дојранскиот (Пеев, 1979 : 69-70), м'оре – мор'ет^{ти}а, їол'ет^{ти}а, вр'еме – вр'емет^{ти}а, с'емет^{ти}а, внуче – внучите^{ти}а, к'учите^{ти}а, ї'иле – ї'илет^{ти}а, јад'енje – јад'енет^{ти}а, с'иренje – с'иренет^{ти}а, орањ'e – орањ'ет^{ти}а Пехчево, ждреб'e – ждребет^{ти}а, момч'e – момч'ет^{ти}а, котил'e – котил'ет^{ти}а, мосил'e – мосил'ет^{ти}а, їеїл'e – їеїл'ет^{ти}а Блатец (Кочанско), јунч'e – јунч'ет^{ти}а, ренð'e – ренð'ет^{ти}а Калиманци (Делчево), ѡ'аре – ѡ'арет^{ти}а, к'уче – к'учите^{ти}а, ї'оле – їул'ет^{ти}а, 'име – 'имет^{ти}а Елешница (Разлошко).

Во сушко-височкиот говор поради континуацијата на носовката **e* во [äñ] во акцентиран слог, одн. во [an] во неакцентирана позиција односнава наставка се јавува во аломорфот '-äñita одн. -äñita, сп. 'im'a – 'im'äñita, јаѓn'a – јаѓn'äñita, ѡ'ap'a – ѡ'ap'äñita, ѡ'arç'a – ѡ'arç'äñita, с"äm'a – с"äm'äñita, м'ори (< m'ore) – мур"äñita, ниб'e – ниб'äñita, ї'il'a – ї'il'äñita, ї'оли (< ї'оле) – їул"äñita. После таа се проширила и кај именките на -e од типот с'ирине (< с'ирене) – с'ирин"äñita, уран'e – уран"äñita (оране), дури и во туѓи лексеми: каф'e – каф'äñita.

Елементот -äñita се сфатил како посебна морфа, па се пренесол и кај именките од типот луз"e (< l'oze < l'ozje) – луз"äñita б'или (< б'иле < б'илје) – б'илиñita, л'ици (< л'ице) – л'ициñita, па дури и кај некои именки што завршуваат на -o, сп. ч'уду – ч'уданñita, чајр'o – чајр'äñita, б'ал'илу (б'ал'ило) – б'ал'илунñita, в'едру – в'едруñita, м'аку – м'акунñita, р'аму – р'амунñita, х'ору – х'орунñita (Голомб, 1962 : 185).

Во малешевско-пијанечките говори наставката -et^{ти}а се среќава наспоредно со -a и кај именките на -ce, сп. дрви^{ти}e – дрвич'et^{ти}а, покрај дрви^{ти}e – д'рвца, окци^{ти}e – окци'et^{ти}а, сели^{ти}e – сели'et^{ти}а и с'елица, винци^{ти}e – винци'et^{ти}а, млеки^{ти}e – млеки'et^{ти}а Пехчево.

Во гоцеделчевскиот говор завршокот -ita се проширил и на множинската форма на -ja кај именките на -ie од типот б'иен"ie – б'иен"ija^{ти}а, гр'ебен"ie – гр'ебен"ija^{ти}а (Мирчевъ, 1936 : 71), и на тој начин се оформила нова множинска наставка -jati^{ти}а.

Од другите македонски говори наставката -et^{ти}а може да се сртне уште во бобоштенскиот (корчанскиот) говор во Јужна Албанија и тоа само кај именките од среден род што завршуваат на -che, сп. внуче – внуч'äñita, в'алче – валч'äñita, глујче – глујч'äñita (назалот **e* овде се рефлектирал во /ä под акцент (Mazon, 1936 : 63).

7. Во серско-драмските и малешевско-пиринските говори во ограничен број лексеми задржани се и старите множински форми на *-ена*, сп. *вр'аме* – *времен'a*, но 'име – 'име*їа* во разлошкиот, 'имена – имен'a покрај 'име*їа* и имин'a во некои пунктови во Петричко, 'имења во Пехчево.

8. Во јужниот дел на костурското говорно подрачје и во бобоштенскиот говор, во одделни лексеми и во кајларскиот, покрај множинските форми со наставката *-ина* (< *иња*) се употребуваат и облици со наставката *-ениича*, сп. *m'орје* – *морјен'ишча*, *ї'оле* – *їолен'ишча*, *с'арџе* – *сарџен'ишча*, *ск'еле* – *скелен'ишча*, *в'олче* – *волчен'ишча*, *к'уче* – *кучен'ишча*, покрај *вр'еме* – *врем'ина*, *к'отиле* – *коїл'ина* (во говорот на исто лице Слимница, *в'оле* – *волен'ишча*, 'име (< *виме*) – *имен'ишча*, *ї'иле* – *їилен'ишча*, *с'ерџе* – *серџен'ишча*, *їр'ешле* – *їрешилен'ишча*, *ї'оле* – *їолен'ишча*, *ї'еле* – *їелен'ишча*, покрај *їол'инја*, *к'уче* – *куч'инја* Езерец, *бр'атиле* – *братилен'ишча*, *б'ике* – *бикен'ишча*, *ждр'ебе* – *ждребен'ишча*, *'ушле* – *ушлен'ишча*, *к'оше* – *кошен'ишча* Нестрам, *вр'атиче* – *враћен'ишча*, *м'омче* – *момчен'ишча*, 'име – *имен'ишча* Костур (Кузовъ, 1921 : 106), 'име – *имен'ишча*, *к'уче* – *кучен'ишча*, но *б'ише* – *биш'ина*, *ї'етиле* – *їетил'ина* Емборе (Кајлар). Формата *имен'ишча* (од *име*) констатирана е и во некои пунктови во Мегленско (с. Сараќиново) и во воденскиот говор наспоредно со *им'ијна* (Думевъ, 1943 : 46).

Во говорот на Бобоштица (Корча) како множински наставки кај именките од среден род на *-е* конкурираат *їїта* (внуч'їїта), *-ин'ја* (*їтел'ин'ја*) и *-ениича* : *име* – *имен'ишча*, *морен'ишча*, *к'уче* – *кучен'ишча*, *м'аче* – *мачен'ишча*, во неколку случаи се јавува и наставката *-ишча* : *їиле* – *їил'ишча*, *ј'агне* – *јаѓн'ишча* (Mazon, 1936 : 63).

9. Во северните македонски говори на правецот Крива Паланка – Куманово – Скопска Црна Гора – Вратница (Тетово) наспоредно со множинските форми на *-иња* се употребуваат и образувања со наставката *-ики*, која се јавува и во алломорфата *-ики*, сп. *буре* – *бурики* / *буриќи*, *ѓрнче* – *ѓрнчики*, *маѓарики*, *мачики*, *їиле* – *їилики* и *їилиќи* – во кумановскиот (Видоески, 1962 : 143), *јаре* – *јарики*, *їиле* – *їилики* – во скопско-црногорскиот, *враччиќи*, *јарикќи*, *коїччиќи*, *крїче* – *крїччиќи*, *їеле* – *їелиќи* Вратница (Полог), *јаѓне* – *јаѓники*, *јарики*, *їелиќи* – во поречкиот говор (Видоески, 1950 : 36). Јужната граница на наставката *-ики* / *-ики* допира на кумановскиот дел приближно до говорната граница меѓу кумановско-овчеполските и штипско-кочанските говори; на скопскиот терен множинските форми со *-ики* доминираат во скопско-црногорските, дервентските и кадарачките села, а во Порече можат да се сретнат до линијата Белица – Mogileц.

На српското јазично подрачје односнава наставка е позната во јужноморавскиот дијалект (Белић, 1905 : 366) и во сретечкиот говор во Призренско (Павловић, 1939 : 37, 170).

10. Во говорот на полошките села Урвич и Јеловјане како резултат на мешање на наставките *-ики* и *-иња* се образувала нова наставка *-ика*, сп. *дејче* (*девојче*) – *дејчиќа*, *нуче* (*внуче*) – *нучиќа*, *ноѓиче* – *ноѓичиќа*, *тиле* – *тилиќа*, или пак тие се слеале во наставката *-икиња* (*-ик + -иња*): *буре* – *буриќиња*, *јаѓње* – *јаѓњиќиња*, *јаре* – *јариќиња*, покрај *јариќа* и *јариња*, *тиелиќиња* покрај *тилиќа* и *тиелиња* (Видоески, 1973 : 28). Вакви множински форми се познати и во горанскиот говор во Призренско, сп. *браћче* – *братиќиќа*, *кристче* – *крстичиќа*, *маче* – *мачиќа*, *гускиче* – *гускичиќа*, *каменчиќа*, односно: *гуњче* – *гуњичица*, *кучица*, *тилича* – во говорот на помладото поколение, или пак: *браћче* – *братићика*, *внуцика*, *језиче* – *језичика*, *дешиче* (: *деше*) – *дештићика*; поретки се образувањата со наставката *-икина* : *буриќина*, *тилиќина*, покрај *буриќа*, *виме* – *вимина*, *јаѓне* – *јаѓнина*, *ждребина*, *тиелина* (Видоески, 1986 : 59).

11. Во јужните македонски дијалекти се среќаваат уште и множински форми со наставката *-иишта* / *-иича*, сп. *тиле* – *тилииича* Бобоштица, *јаѓне* – *јаѓн'ишча*, *јаре* – *јар'ишча* Нестрам, *куче* – *куч'ишча*, *тил'ишча* Чеган (Воден), *име* – *'имишишта* Саботско (Меглен), *шише* – *б'ишишча*, *буре* – *бур'ишча*, *вр'еме* – *вр'емиичча*, *име* – *'имиичча*, *јаѓне* – *јаѓнишча*, *кучишча*, *м'ачишча*, *м'оре* – *м'оришча*, *н'еңце* – *н'еңцишча*, *с'арце* – *с'арцишча*, *й'оле* – *й'олишча* Дојран (Пеев, 1979 : 70), *вирче* – *вирчишча*, *јаѓне* – *јаѓништишта* Мутулово (Кукуш), Киреч Кoj, *ждр'ебиштишта*, *јаѓништишта*, *кучиштишта* Ајватово (Солунско).

Вакви форми кај именките од среден род не се необични и во другите македонски дијалекти, но таму тие имаат збирно значење, сп. *јаришиштишта*, *тилишиштишта*, *мачишиштишта*, *кучишиштишта* – во поречкиот говор, за разлика од појоративите од типот *времишиштишта* (: *времишиштие*), *трасишиштишта*, и др.

12. Готово на целиот македонски јазичен ареал живи се множинските форми со наставката *-ци* од именките *тиле*, *трасе*, *тиле*, сп. *тилици*, *трасе* – *трафци* (<*тракци*), *тилци* во кичевскиот, *тилици*, *трасци*, *тилци* Охрид, *тиле* – *тил'ци* Жировница (Дебарско), *трасци*, *тиејци* Кратово, *глусци* Куманово, *тракци*, *тилици*, *тилци* покрај *трасетиа*, *тилетеа*, *тилетеа* Габрово (Делчево), *ждребе* – *ждрејци*, *трасе* – *тракци* покрај *трасетиа* и *трасиниа* Владимирово (Берово). Соодветните единински форми на *-ец* (< *-ъсь : **трасец*, **тилец*, **тилец*) веќе не се употребуваат, освен *ж(д)ребец* понегде. Овие форми денеска сигнализираат колективно значење.

13. Според стариот облик **agъsъ* образувана е множината *јаѓанџа* гогово во сите **q > /a/-говори, *јаѓонци* во галичкиот (Белић, 1935 : 178), *јаѓне* – *јаѓ'анџа* во кајларскиот, мегленскиот, воденскиот, *јаѓне* – *аѓ'анџа* Кронцелево (Воден), а во кумановскиот, кратовскиот и кривопаланечкиот покрај *јаѓанџа* се среќава и обликот *јаѓанци*, веројатно по аналогија на другите форми на *-ци* (*тилици*, *тилци*, *трасци*).*

14. Од именката *дeїe* множинската форма гласи *дeца* готово на целиот македонски јазичен ареал, со исклучок на костурските и долнопреспанските говори, каде што се употребува множинска форма *дeци*, а во бобоштенскиот *дeїe* – *д'аџe* (Mazon, 1936 : 64). Обликот *дeци* веројатно е образуван спрема *л'уди* (*човек* – *л'уди* : *дeїe* – *дeци*), а во бобоштенскиот, каде што множинската форма од *човек* гласи *л'уди*, формата *д'аџe* можела да настане спрема множинските форми од именките на *-a*. Во говорот на костурското село Смрдеш спрема множинската форма *дeци* образувана е еднинската *дeце* (*дeце* – *дeци*). Со хипокористичко значење најчесто се употребуваат *дeчиња* (*дeчина*), во Костурско *дeїe* – *дeчен'иича*.

15. Кај ограничен број именки од среден род има покрај обичната (изброяната) и збирна множина. Таа се образува со наставките *-je* и *-ja*, сп. *дрво* – *дрвја*, *жито* – *житја*, *крило* – *крилја*, *пero* – *перје* и *перја*, *ѓумно* – *ѓумење* и *ѓумења*, *рамено* – *рамења*, *ѝлайно* – *ѝлайчења*, *вреќено* – *вреќења* во поречкиот, *дрво* – *дрвје* и *дрвја*, *жито* – *житје* и *житја*, *крилје* и *крилја*, *перје* и *перја* во прилепскиот (Конески, 1948 : 274), *име* – *имења* (: мн. *имиња*), *ѝлайно* – *ѝлайчења* (: мн. *ѝлайна*) Стенче (Тетово). Во северните, полошките, дебарските, охридско-преспанските пообични се формите со наставката *-ja* (*крилја*, *перја*,...), а колку што се оди пона југ подоминантна станува наставката *-je*.

Порано спомнавме дека збирно значење носат и наставките *-ци* и *-ишиќа* (*-иича*).

Освен збирното значење кај некои именки наставките *-ja* и *-je* внесуваат и нова семантичка нијанса на лексемата. Тоа најдобро го илустрираат именките *дрво* и *пero*. Колективната форма *дрвја* сугерира на мноштво живи стебла (*дрво* – *дрвја*), додека множинската форма *дрва* (*дрво* – *дрва*) означува множество на дрва користени за огрев (сп. *насечи дрва* : во *бавчайша има две, пти, неколку дрвја* ‘овошни дрвја’). Од именката *пero* мн. форма *пера* означува одреден број од односниот дезигнат, а сè повеќе превладува и нијансата ‘перо за пишување’, *перје* означува збир, на пр. *перје* за перница, а обликот *перја* почесто означува *перца* на растенија (лук и сл.).

16. Од приведениот материјал произлегува дека на македонската јазична територија според множинските наставки кај именките од среден род се изделуваат четири ареала: 1. ареал со наставките *-a* и *-иња* (во Централна и Западна Македонија), 2. ареал со *-a* и *-еќа* (Југоисточна Македонија), 3. со *-a* и *-ениича* (Костурско), и 4. *-a* и *-иќи* (Северна Македонија). Множинските форми со наставките *-ишиќа* (*-иича*) и *-ци* не покриваат континуирани ареали.

Меѓу поодделните дијалектни ареали има тесни преодни појаси каде што конкурираат по две наставки кај именките на *-e*: на пограничјето меѓу говорите со *-иња* и *-еќа* се среќаваат и двете (*полиња* и *полеќа*), на

костурскиот терен *-иња* и *-ениича* (*йолина* и *йолениича*), во Северна Македонија *-иња* и *-ики* (-*ики*) (*йилиња* и *йилики*); во бобоштенскиот говор паралелно се употребуваат *-иња* (во фонетската разновидност *-ин'ја*), *-ениича* и *-ейта* (во разновидноста *-јајта* под акцент), сп. *враћче – враћин’ја, враћениичча, внуче – внуч’ја* (Mazon, 1936 : 63-64).

Очигледно територијално е најраспространета наставката *-иња* и таа како стандардна сè повеќе ги потиснува другите три (*-ейта*, *-ениича*, *-ики*).

17. На историски план како најустојчива се покажува наставката *-а*. Насловката *-ја* (кај меките основи) се задржала, главно, кај повеќесложните именки (на *-ие*, *-ниe*), додека кај двосложните, освен во неколку лексеми, сп. *морја, йолја* во Костурско (според овие форми се преобразувале и едининските: *морје, йолје*), таа се повлекла пред двосложните наставки *-иња, -ейта, -ики* и трисложната *-ениича*.

Наставката *-ениича* претставува комбинација на *-ени* (од именките на *п-* основа) и суфиксот *-иии-* (-*иич-*), кој добил во некои говори функција на множинска наставка (сп. *йиле – йилиичча*).

Оформувањето на наставката *-иња* одело посложено. Најверојатно се работи за вкрстување на старата наставка *-ена* и збирната *-ја* (*име – имена + -ја > именја*, и таква форма се употребува во некои полошки села – Стенче, Вратница), а после со наслон на збирните образувања од женски род од типот *йланина – йланиње, йусијина – йусијиње* се оформила *-иња* и со тоа таа се издиференцирала како посебна множинска наставка (Конески, 1981 : 141; Селищев, 1918 : 176 нт; поинаку Белић, 1935 : 178).

За наставката *-ики* веќе спомнавме дека претставува импорт од граничните српски дијалекти.

2.3. ФОРМИТЕ НА ЧЛЕНОТ (инвентар и дистрибуција)

0. Категоријата определеност на именските зборови во македонскиот дијалектен јазик се изразува со следните морфеми:

0.1. *-оī* (со фонетските разновидности: *-ăī*, *-aiī*, *-uī*, *-eī*, одн. *-o*, *-ă*, *-a*, *-y*, *-e*), *-īa* (*-īa*), *-īo* (*-īy*), *-īe* (*-īe*), *-īi*, во зависните форми: *-(o)īoīo*, *-(o)īoīa*, *-(o)īoīu*, *-īy*, *-īa*, *-īi*, *-īyj*, *-īim*, *-īem*, *-īam*.

0.2. *-ov* (*-ăv*, *-av*), *-va*, *-vo*, *-ve*, *-vi*, *-va*, за зависните форми: *-(o)vōīo*, *-(o)vōīa*, *-vū*, *-(o)vōīu*, *-vi*, *-vim*, *-vem*, *-vam*.

0.3. *-on* (*-ăn*, *-an*), *-na*, *-no*, *-ne*, *-ni*, *-na*, за зависните форми: *-(o)nōīo*, *-(o)nōīa*, *-nu*, *-(o)nōīu*, *-ni*, *-nim*, *-nem*, *-nam*.

Географски тие се распределени на следниот начин (види и на картата).

1. Членските морфеми на *-v* и *-n* заедно со морфемите на *-ī* се употребуваат само во западното македонско наречје, вклучувајќи го тута и горанскиот говор во Призренско (Југославија), и само во неколку села во североисточна Македонија на пограничјето со српската јазична територија (в. подолу).

Во западните дијалекти тројниот член се зема како нивна важна дијалектна диференцијална особеност. Во тие говори членската парадигма ни се претставува во следниот вид:

1.1. *сīарец-o(ī)*, *сīарец-oф(-ov)*, *сīарец-on -сīарци-īe*, *сīарци-ve*, *сīарци-ne*;
браīi-o(īi), *-оф*, *-он* – *браќа-īia*, *-va*, *-na*;

дедо-īio, *-vo*, *-no* – *дедофици-īe*, *-ve*, *-ne*;

владика-īia, *-va*, *-na* – *владици-īe*, *-ve*, *ne*;

жена-īia, *жена-va*, *жена-na* – *жени-īe*, *жени-ve*, *жени-ne*;

нок-īia, *-va*, *-na* – *ноки-īe*, *-ve*, *-ne*;

село-īio, *-vo*, *-no* – *села-īia*, *-va*, *-na*;

йоле-īio, *-vo*, *-no* – *йолинја-īia*, *-va*, *-na*;

лозје-īio, *-vo*, *-no* – *лозја-īia*, *-va*, *-na*;

кај придавките:

бел-i-oīi, *бели-oф*, *-on*; – *бела-īia*, *-va*, *-na*, *бело-īio*, *-vo*, *-no*; *бели-īe*, *-ve*, *-ne*.

Овој модел го познаваат: скопско-велешкиот, прилепско-битолскиот, кичевско-поречкиот дијалект и охридско-преспанските, дебарските и полошките говори (без вратничкиот).

1.2. *коњ-ăи, коњ-ăв, коњ-ăн*, општа форма: *коњо-ăоѓа, коњо-вога, коњо-ноѓа*, мн. *коњи-ăе, коњи-ве, коњи-не*;

жен-ăи, -ва, -на, општа форма: *жену-ăу, жену-ву, жену-ну*, мн. *жене-ăе, жене-ве, жене-не*;

село-ăо, -во, -но – села-ăа, -ва, -на;

кај придавките:

сăпар-и-јăи, сăпар-и-јăв, сăпар-и-јăн, општа форма: *сăпар-о-ăоѓа, сăпар-о-вога, сăпар-о-ноѓа; сăпара-ăа, -ва, -на*, општа форма: *сăпару-ăу, сăпару-ву, сăпару-ну; сăпаро-ăо, -во, -но*; мн. *сăпари-ăе, -ве, -не*.

Овој модел е карактеристичен за скопскоцрногорскиот и за вратничкиот говор во Долни Полог. Во вратничкиот говор и во јужниот појас на скопскоцрногорскиот за машки род превладуваат формите на *-ăи, -ав, -ан* (*син-ăи, син-ав, син-ан*). Во вратничкиот посебни членски форми во општиот падеж се констатирани само кај именките од женски род, сп. *доведи ăу кравуăу, исăперај ăу свинъву, на свинъуну*. Кај именките од машки род во живата реч посебни членски морфеми не се среќаваат, сп. *исăперај ăа ăеїшалан*. Меѓутоа, во првата половина на 19 век вакви форми имало, сп. *Поио ăоѓо ăо караїе, да земемо друго ăоѓо ăоѓа, цароїшому, другоїшому* – во текстовите на К. Пејчиновиќ (Селищев, 1929 : 351).

Јужната изоглоса на овој членски модел допира приближно до линијата Одри – Нераште (на полошкиот дел) – Кучково – Бразда – Љуботен (на скопскиот дел).

1.3. Нешто посложен членски модел покажува говорот на муслиманите во областа Гора (Призренско) и во селата Урвич и Јеловјане кои се наоѓаат на падините на Шар Планина на тетовската страна. Во тој говор уште се живи генитивно-акузативната и дативната форма во единина машки род, дативната форма во единина кај именките од женски и среден род и дативната множинска форма кај именките од сите три рода. Сета парадигма на членските облици го има следниов вид:

муж-оїи, -ов, -он, дат. мужу-ăому, мужу-вому, мужу-ному, акуз. мужа-ăоѓо, мужа-вого, мужа-ноѓо, мн. мужи-ăи, мужи-ви, мужи-ни, дат. мн.: мужи-ăим, мужи-вим, мужи-ним;

жен-ăи, -ва, -на, дат.: жени-ăи, жени-ви, жени-ни, мн.: жене-ăе, жене-ве, жене-не, дат. мн.: жене-ăем, жене-вем, жене-нем;

дeїпe-ăо, -во, -но, дат.: дeїпe-ăому, дeїпe-вому, дeїпe-ному, мн.: дeїпa-ăа, -ва, -на, дат. мн.: дeїпa-ăам, дeїпa-вам, дeїпa-нам;

кај придавките:

добр-o-је \bar{s} , добр-o-јев, добр-o-јен, акуз.: добр-o- $\bar{t}o\bar{\vartheta}o$, добр-o-вo $\bar{\vartheta}o$,
добр-o-нo $\bar{\vartheta}o$, дат.: добр-o- $\bar{t}omu$, добр-o-вому, добр-o-ному, мн. м.р.: добри- $\bar{t}i$, добри-ви, добри-ни, дат.: добри- $\bar{t}im$, добри-вим, добри-ним;
добра- $\bar{t}a$, -ва, -на, дат.: доброј-зи- $\bar{t}i$, доброј-зи-ви, доброј-зи-ни, мн.:
добре- $\bar{t}e$, добре-ве, добре-не, дат.: добре- $\bar{t}em$, добре-вем, добре-нем;
добро- $\bar{t}o$, -во, -но, дат.: добро- $\bar{t}omu$, добро-вому, добро-ному.

Во некои локални говори во рамките на горанскиот говор /o/ се редуцира во /y/, па така формата за машки род може да се сртне и во фонетската разновидност од типот добрује \bar{s} , добрујев, добрујен (Видоески, 1986 : 60-63).

Источната граница на членските морфеми со -в и -н наполно се поклопува со границата меѓу западното и (југо)источното наречје. Таа оди по правецот север – југ: Бродец – Булачани – Миладиновци – Коњаре – Лутунци (на скопскиот дел) – Црквино – Владиловци (Велешко) – Тројащи – Дуње – Рапеш (на прилепско-мариовскиот дел), и на југ до линијата Живојно – Канино – Драгош (Битолско) – Арвати – Конско (Преспа). На север границата на членот воопшто се поклопува со јазичната граница со српската јазична територија на качаничко-шарскиот дел од областа, а во Гора таа допира до нешто малку појужно од Драгош.

1.4. Во североисточна Македонија, како што спомнав, троен член се употребува на еден релативно тесен појас во областа Славиште и по сливот на Крива Река на правецот Шопско Рудари – Ранковце – Метежево, и се поврзува со Горна Пчиња и Заплање, каде што исто така има три вида членски морфеми (Белић, 1905 : 442 нт.). Во овој говор од старата промена на членот се запазил уште акузативот во функција на општа зависна форма. Целиот систем на членски форми таму гласи:

к'оњ- $\bar{t}i$, к'оњ- $\bar{t}v$, к'оњ- $\bar{a}n$, општа форма: к'оња- $\bar{t}o\bar{\vartheta}a$, к'оња-вo $\bar{\vartheta}a$,
к'оња-нo $\bar{\vartheta}a$, мн. к'оњи- $\bar{t}e$, к'оњи-ве, к'оњи-не (негде и к'оње- $\bar{t}e$, -ве, -не);
ж'ена- $\bar{t}a$, -ва, -на, општа форма: ж'ену- $\bar{t}u$, ж'ену-ву, ж'ену-ну, мн.:
ж'ене- $\bar{t}e$, ж'ене-ве, ж'ене-не;
с'ело- $\bar{t}o$, -во, -но, мн.: с'ела- $\bar{t}a$, -ва, -на;

кај придаките:

ѓол'ем-ја \bar{s} , ѓол'ем-ја \bar{v} , ѓол'ем-ја \bar{n} , ѓол'ема- $\bar{t}a$, -ва, -на, ѓол'емо- $\bar{t}o$, -во, -
но, мн. ѓол'еми- $\bar{t}e$, -ве, -не, ж. р. ѓол'еме- $\bar{t}e$, -ве, -не.

Во врска со членот во овој говор за одбележување се две појави: членот - $\bar{t}e$ кај именките што имаат множина на -е од типот снојје – снојје- $\bar{t}e$, снојје-ве, снојје-не, камење- $\bar{t}e$, и тенденцијата кај придаките да се додава членската морфема во машки род непосредно на неопределената форма, б'ел- $\bar{t}i$, ც'ел- $\bar{t}i$, и/или изделување на морфемата -ја \bar{s} (-ја \bar{v} , -ја \bar{n}) преку десилабизација на /u/ > /j/: си \bar{t} 'ар-и-а \bar{s} > си \bar{t} 'ар-ја \bar{s} , ѓол'емја \bar{s} , ишр'окја \bar{s} , зел'енја \bar{s} , после и зел'енја \bar{s} , ც'ел-ја \bar{s} > ც'елја \bar{s} (Видоески, 1962 : 149 нт.)

1.5. На сета друга македонска јазична територија се употребуваат само членските морфеми на *-ӣ* во разни фонетски разновидности, така што членската парадигма е значително упростена, сп.:

старец-ӣ – *старици-Ӣе* / *владика-Ӣа* – *владици-Ӣе* / *дедо-Ӣо* – *дедовци-Ӣе*,
жена-Ӣа – *женци-Ӣе* / *ноќ* – *ночи-Ӣа*,
село-Ӣо – *села-Ӣа* / *јајце-Ӣо* – *јајца-Ӣа* / *тиле-Ӣо* – *тилиња-Ӣа* / *лозје-Ӣо* – *лозја-Ӣа*, итн.

2. Од дијалектен аспект во врска со членските морфеми интерес побудуваат некои појави што придонесле за промени во структурата на одделни членови, потоа промени што настанале во дистрибуцијата на морфемите, како и остатоците од старата деклинација на членот.

2.1. Погоре видовме дека членската морфема за машки род и кај именките и кај придавките се јавува во цела низа варијанти: *-оӣ*, *-аӣ*, *-аӣ*, *-еӣ*, *-уӣ* // *-о*, *-ă*, *-а*, *-е*, *-у*; *-ов*, *-ăв*, *-ав*; *-он*, *-ăн*, *-ан*, а кај придавките уште и: *-jo(ӣ)*, *-jă(ӣ)*, *-ja(ӣ)*, *-ju(ӣ)*, *-je(Ӣ)*, *-јов*, *-јăв*, *-јон*, *-јан*. За оваа разнообразност придонесле повеќе фактори, главно од фонетски карактер: различната рефлексација на стариот вокал **ъ* (**ътъ* > *ăӣ*, *-аӣ*, *-оӣ*), загубата на финалното *-ӣ* (*-ă*, *-а*, *-о*, *-е*), карактерот на претходната согласка (*-еӣ*, *-е*, *-јеӣ*, *-је*), редукцијата на неакцентираното */o/* во */y/* (*-уӣ*, *-у*), а некои случаи се објаснуваат со аналогија, на пример варијантите *-ав* / *-ав* и *-ăн* / *-ан* во северните говори (место етимолошките *-ов*, *-он*) настанале по аналогија на членот *-аӣ* / *-аӣ* : *л'ебаӣ* / *л'ебаӣ* : *л'ебаӣ* / *л'ебав*, *л'ебаӣ* / *л'ебан* (во скопскоцрногорскиот, вратничкиот и во кривопаланечкиот). Еве како се дистрибуирани сите овие разновидности на географски план.

2.2. Членската морфема *-аӣ* со разновидноста *-аӣ* се јавува во северните македонски говори на правецот Вратница – Скопска Црна Гора – Куманово – Крива Паланка, каде што регуларен континуант за **ъ* е */ă/*, одн. */a/* во јужниот појас на односнава област: *лебаӣ*, *даӣ* – *даждаӣ*, *даӣ* – *дানаӣ* // *лебаӣ*, *даждаӣ*, *данаӣ*, кај придавките: *добријаӣ* / *добријаӣ*. Јужната изоглоса на членот *-аӣ* / *-аӣ* допира до пунктовите Одри (Тетовско) – Кучково – Црешево – Миладиновци – Винце (Скопско) – Џидимирци – Судиќ (Овче Поле) – Злетово – Кратово – Крива Паланка.

Во овој фонетски облик тој се јавува уште во говорот на лагадинското село Ајватово, сп. *уӣ д'ен'аӣ*, *м'едаӣ*, *с'онаӣ* (Małecki, 1936 : 101) и во драмското говорно подрачје во југоисточна Македонија, сп. *брęg'ăӣ*, *граđ'ăӣ*, во неакцентирана позиција *бр'аăq'ăӣ*, а зад меките согласки има алломорфа *-eӣ* (со преглас): *к'он'еӣ*, *н'ож'еӣ*, *п'ăш'еӣ*, *гүл'емиেӣ*, *б'елиеӣ* (во зилјаховскиот говор), и/или со испуштено *-ӣ* : *граđ'ă*, *глаç'ă*, *син'ă*, *рёđ'ă*, и во неакцентирана позиција: *бр'аăq'ă*, *л'аба*, *чул'ака*, одн. *-е* (зад меките согласки): *к'он'е*, *к'ои'е*, *н'ож'е*, *бусиїан'е*, *цар'ул'е*, кај придавките: *г'олиę*,

ѣл'адниę, јаћнениие (Иванов, 1977 : 152, 157), *вис'ок – вис'окиę, диб'ел – диб'елиę*, покрај *сїл'арија чул'ак, б'алија дрои* (Плевна, Г. Броди; Видоески, 1992 : 39). Вака е и во гоцеделчевскиот (неврокопскиот) говор: *ред'а, ум'а* (под акцент), *л'аба*, и со преглас на */ăl – /el:* *н'ој'ę, балк'ан'е* (Мирчевъ, 1936 : 72). – Во чечкиот говор членот -ă се јавува само во неакцентирана позиција: *бр'атија, сїл'ола*, и кај придавките редовно: *ѣорнија, д'олнија*, зад меките согласки -e (кај именките): *к'он'ę, кум'ат'ę*, додека во акцентирана позиција има -o : *ѣрад'о, дажд'о, син'о* (Иванов, 1977 : 152, 157).

Од другите југоисточни македонски говори членот -a може да се сретне уште во разлошкиот и тоа само кај придавките, сп. *б'алија, єул'амија, н'ашија, сїл'арија*. Меѓутоа, кај именките членот е -o : *брег'о, даб'о*, одн. -u во неакцентирана позиција: *сїл'олу* (Алексиевъ, 1931 : 111-112). Според материјалот приведен во БДА III, карти 167, 179, и атласот на Иванов (1972, карта 87) западната изоглоса на членската морфема -ă (-a) оди по правецот Сер – Валовиште (на серскиот терен) – Калиманци – Пирин (на пограничјето меѓу гоцеделчевскиот и санданскиот говор), а кај придавските зборови таа продолжува до Разлог. На разлошкиот терен таа се разграничува со членските морфеми -o(-y) и -e. Источно од оваа граница само во неколку оази во областа Чеч има член -o во ограничена позиција, сп. *ѣрад'о*.

2.3. Во сите други македонски *y > /o/-говори членската морфема кај именките од машки род што завршуваат на согласка гласи -oī /> uī во говорите каде што се врши редукција на o > u во неакцентирана позиција), односно -o (> u) во говорите каде што се загубило финалното -ī. Географски овие разновидности се распределени на следниот начин.

2.3.1. Морфемата -oī се употребува во охридско-преспанските, дебарските, кичевско-поречките, скопско-велешките и полошките говори (во последните со исклучок на неколку пунктови каде што -ī се загубило) од западното наречје, потоа во тиквешко-мариските, а -uī во долновардарските на целиот простор од Лагадинското Езеро до Кајлар и на север приближно до линијата Емборе (Кајларско) – Островско Езеро – Пожарско – Тушин (на воденско-мегленското подрачје) – Гевгелија – Дојран – Кукуш, како и во јужниот дел на костурското подрачје во областа Костенарија јужно од линијата Нестрам – Стариште. Сп. примери: *лебоī, каменоī, белиоī, големиоī* (Охрид, Ресен, Дебар, Кичево, Порече, Гостивар, Тетово, Скопје, Велес, Кавадарци, Мариово), *їр'аѓуī, 'орејуī, єол'емјуī / єол'емуī* (Нестрам), *м'еуī, ѕамбаруī, м'исуруī* (Езерец, Сничени), *л'ебуī, к'аменуī* (Ранци – Кајларско), *м'ажуī, нииш'ануī, мл'аджуī* (Меглен), *їесукуī, ж'аруī, єлу'јуī / єлувјуī* (Ениџе), *н'осуī, б'елјуī* (Гуменца), *н'осуī, з'ајцуī, 'убафјуī/убавуī* (Стојаково, Фурка – Гевгелиско), *н'ожуī, м'еуī, др'уѓуī, ед'инјуī* (Амбар Ќој – Кукушко), *чув'екуī* (Градобор – Солунско), *бр'акуī, м'ојуī*, но *ѣрад'оī* (во акцентиран слог –

Висока, сп. Małecki, 1936 : 101). Изоглосата на членот -уīī наполно се поклопува со редукцијата на /o/ во /y/.

2.3.2. Членот -о доминира во источните македонски говори што се наоѓаат источно од линијата Крива Паланка – Кратово – Штип – Дојран – Кукуш – Висока (Лагадинско), потоа на еден поширок и континуиран ареал во југозападна Македонија на правецот Прилеп – Битола – Лерин – Костур – Корча и во неколку пунктови во Полог на пограничјето меѓу тетовскиот и гостиварскиот говор (во селата Челопек, Стенче, Волковија), сп. брēгo, лeбo, нoсo, йaиio, уmo (Поповски, 1970 : 63). Границата меѓу разновидностите -oīī и -o на преспанското говорно подрачје оди по правецот Конско – Штрбово (сп. чoјакo, cīписo) – Шулин, (cīписo, скaiio) – Брајчино, а на битолскиот терен таа се поклопува со говорната граница меѓу демирхисарскиот и битолскиот (Видоески, 1985 : 29). И на прилепскиот терен изоглосата на членот -o се поклопува со говорната граница меѓу прилепскиот и поречкиот на запад и велешкиот на север. Разновидноста -u (< o) се јавува во неколку пунктови во Лагадинско покрај '-o, сп. буф – б'уфу, вaши – в'aшију, но брак – бrāk'o (Сухо, Małecki, 1936 : A 101), брек – бr'eѓu, м'ажu, ч'ув'екu (Негован, Видоески, 1991 : 16); и неколку примери од другите говори: дaж'd'o, влaк'o, к'on'o (Илинец – Лагадинско, Małecki, 1936), град'o, в'olo, cīпariо (Секавец, Савек – Серско, Иванов, 1972, карти 81, 82; Видоески, 1990 : 61, 65), c'ono, друг'apo, əl'uхjo (Крецово, Мутулово – Кукушко), əl'aco, к'oјno, б'олнio / б'олнjo (Дојран, Пеев, 1979 : 71; 1987 : 191), брeѓ'o, з'eќo (Петрич), брeѓ'o, дe'орu, но к'oне (Разлог, Благоевград), од костурско-леринскиот регион: чов'äko, əlол'ämiо (Бобоштица, Mazon, 1936 : 53, 70), дe'oro, бr'aиio, деб'eлио (Костур), л'ebo, cīпarjo (Граждано – Преспа), ч'овекo, н'aшио (Лерин), дворо, белио (Прилеп, Битола, и редовно така во струмичкиот, радовишкиот, штипскиот, кочанскиот, кратовскиот, делчевскиот, беровскиот).

2.3.3. Во драмското, гоцеделчевското, разлошкото говорно подрачје, во северниот дел на благоевградскиот говор и во дел од малешевските села зад историски меките согласки членот -e (-eīī во зилјаховскиот говор) е добиен по фонетски пат со преглас на *ъ (*ъtъ > -eīī), што значи дека е таа стара појава. Најдоследно во таа позиција прегласеното -e(īī) се јавува во драмската и гоцеделчевската група говори, каде што добро се чува старата мекост на согласките, сп. к'oш'ëiī, н'oж'ëiī, к'on'ëiī, йaиiëiī, ər'озниeīī (Зилјаховско), к'oш'e, н'oж'e, йaиi'e, к'on'e, ər'олиe (Мрвашко, Иванов, 1977 : 152), к"он'e, кл'уч'e, ү'ар'e, н"ож'e, м'аж'e, ən"осиi'e, з'eиi'e, к'амен'e, и редовно кај придавките (со вметнато j): добр'i'e, м'алк'i'e, вис"ок'i'e (во гоцеделчевскиот, Мирчевъ, 1936 : 34), дaжd'e, ден'e, к'oне, кр'але, маж'e, йaиie, əнуv'арe, ү'арe, потоа скратените форми на посесивните заменки н'aше, в'aше, əиb'oe, покрај брeѓ'o, з'абu, и редовно -a кај придавките: б'äliä, əул'äмиä (во разлошкиот, Алексиевъ, 1931 : 111). На разлошкиот терен,

како што покажуваат приведениве примери, се разграничиваат членските морфеми *-e* и *-a* на тој начин што *-e* се задржало кај именките, а *-a* кај придавките.

Во беровскиот и благоевградскиот говор, каде што старата мекост на согласките се загубила, членот *-e* веќе се лексикализирал во ограничен број случаи, сп. *крај – кр'ае, сој – с'ое, бр'иче, кл'уче, ор'аче, воденич'аре, дожд'е, к'оне, н'оже*, но и *маж'о, 'ежо, цар'о, свер'о, јриј'ашело* (Пехчево), *дожд'е, кл'уче, й'ашле, кон – к'оне, дрв'аре, офч'аре, ор'аче, ков'аче, покрај број'о, рај'о, маж'о, цар'о, ден'о, 'ежо, кр'ал'о, з'етто* (Берово), *дожд'е, шов'аре, воденич'аре, домак'ине, леѓ'иче, но јриј'ашело, д'еверо, з'етто, еж'о, маж'о, цар'о* (Русиново – Беровско). Подоследно *-e* се чува кај придавките: *б'елие, 'офчие, слаб'ие* (Пехчево), *здрав'ие, слаб'ие, брз'ие, б'осие* (Берово), *стар'ие, млад'ие, н'овие* (Владимирово), *шир'ок'ие, д'едовие, Милан'овие, б'елие* (Русиново – сите примери се од мојот бележник). Во соседниот делчевски говор членски форми на *-e* веќе не се среќаваат, сп. *уб'авио, й'рвио* (Истевник), *кр'ојкио, џл'ијкио* (Вирче), *'едер – 'едрио, јак'ијо* (Лукавица – Делчевско). Уште поголемо шаренило во овој поглед покажува благоевградскиот (горноџумајскиот) говор, сп. *к'оне, кр'аје, 'арније, б'елије, гол'емије*, но и *н'ожо, цар'о* и др. (Стоиловъ, 1904 : 4; БДА III, карта 179).

Како што се гледа од приведениве примери во беровскиот, благоевградскиот и разлошкиот говор членот *-o* станува подоминантен и сешири за сметка на членот *-e*.

2.3.4. Од дијалектен аспект интерес претставува една појава што се наоѓа во процес во членската форма за машки род кај придавките во некои говори. Се работи за случаите од типот *јакио(и)* > *јакјо(и)* > *јакјо(и)* > *јако(и)*. На еден широк ареал на правецот Корча – Нестрам – Костур – Кајлар – Воден – Кукуш, на исток сè до границата со лагадинските и серските говори, и на север на појасот Струмица – Радовиш – Штип – Куманово покрај старата членска формација има тенденција членската морфема за машки род да се додава непосредно на неопределена форма како што е тоа кај формите за женски и среден род и во множината, а веројатно и по аналогија на нив подзасилена и од членската форма на именките од машки род на согласка. Таа тенденција се реализира на два начина: со непосредно лепење на членската морфема на основната придавка (*бел + ои* : *бела + ша, бело + то, бели + те*) и/или со десилабизација на */u/* во */j/* (фонетската позиција, пред вокал, тоа го овозможува во односните говори) при што членот се проширил во *-јои* (*белюи* > *белюи*), се разбира, до колку не се јават некакви фонетски или морфолошки пречки. Процесот најмногу напреднал во долновардарските говори и во јужниот појас на кајларско-костурското подрачје; сп.: *гол'амјо* покрај *добр'ио* (Бобоштица – Корчанско), *гол'емјуи* / *гол'емуи* покрај *гол'емиуи* (Нестрам), *б'елјо, џл'увјо, вис'икјо, кис'елјо, н'еговјо* и *н'еговио, џлуф – џл'уфјо* (Мањак, Марковени, Тиолишта, Габреш – Костурско),

л'оијуӣ, сиф – с'ифјуӣ, вис'окјуӣ и вис'окуӣ (Тремно – Кајларско), *б'ел'ју*, *зил'ен'ју*, *вис'окју* (Чеган – Леринско), *ѓул'емјуӣ*, *в'аијуӣ*, *ѓ'орнјуӣ*, *н'овјуӣ*, *дом'ашнјуӣ*, *б'ожјуӣ*, *к'озинуӣ* (козин), *л'еринцкјуӣ* (леринци), *ск'оицкјуӣ* (Г. Родево – Меглен), *ад'инјуӣ*, *јакјуӣ*, *ч'уждјуӣ* (Воден), *б'олнјуӣ*, *ѓл'аднјуӣ*, *уб'афјуӣ* (Гуменца), *'арнјуӣ*, *л'оијуӣ*, *диб'елјуӣ* (Гевгелија), *мл'адјуӣ*, *ԓеїїјуӣ*, *др'уѓјуӣ*, *н'исук* – *н'исукјо* (Фурка – Гевгелиско), *вис'окјо*, *шар'енјо*, *б'олнјо* покрај *б'олнио*, *н'искјо* и *н'иско* (Дојран), *н'аијо*, *ѓл'ухјо*, *вис'окјо* / *вис'око*, *ц'арнјо* / *ц'арн"о* (Крецове), *н'еговјуӣ*, *сїм'арјуӣ*, и *м'алкуӣ*, *широќуӣ*, *дайл'оќуӣ* (Кукуш; Пеев, 1979 : 74; 1987 : 198), *'аренјо*, *ед'енјо*, *боѓ'аијо*, но *'офчио*, *б'иштолскио*, *ԓеїїио* (Радовиш), *б'оленјо*, *д'едофјо*, *кр'ошокјо*, *Ив'ановјо* (Тркање – Кочанско), *длаб'окјо*, *ԓуѓјо* (Судик – Светиниковко), *ѓол'емјоӣ* / *ѓол'емоӣ*, *деб'елјоӣ* / *деб'елоӣ* (Тиквешко), *ԓрвайӣ*, *др'уѓайӣ*, *ԓурскайӣ* (Пчиња), *др'уѓайӣ* покрај *др'уѓијатӣ* (Орашац), *л'оијатӣ*, *вис'окатӣ*, *б'истираӣ* и *б'истараӣ* (Довезенце, Кумановско), *м'одараӣ*, *ѓол'ематӣ*, *д'ољанаӣ* (Ш. Рударе – Кратовско), *Мил'ановатӣ*, *шир'окаӣ* (Одрено, Ранковце – Кривопаланечко, Видоески, 1962 : 158 нт.)

Тенденцијата да се додава членот врз неопределена форма најдобро го илустрираат примерите од типот *'осиаар* – *'осиаараӣ*, *м'одар* – *м'одараӣ*, *б'олен* – *б'оленатӣ* / *б'оленатӣ* и други.

Членуваните форми со *-jo(ӣ)* најдоследно се употребуваат во говорите каде што се загубила согласката *-ӣ* за да се избегне можната омонимија со неопределена форма за среден род, сп. *бел-ј-о* : *бел-о*, *зелен-ј-о* : *зелен-о*, *висок-ј-о* : *висок-о*, но: *бел-оӣ*, *зелен-оӣ* / *-атӣ*, *висок-оӣ*, покрај *белјоӣ* итн.

Во некои локални говори, главно во долновардарските и во костурските, на овој начин добиеното *ј* можело да ја палатализира претходната согласка ако е таа *-л*, *-н*, *-к*, *-ѓ*, поретко *-ӣ* и *-д*, бидејќи само тие во односните говори можат да имаат меки парници. Во таков случај палаталната согласка се јавува истовремено и како релевантен признак за морфолошко диференцирање (со неопределена форма за среден род). Спореди примери: *б'елјоӣ* > *бел'оӣ*, *зел'енјоӣ* > *зел'ен'оӣ*, *вис'окјоӣ* > *вис'окоӣ*, *бл'агјоӣ* > *бл'аг'оӣ*, *јакоӣ*, *н'искоӣ* (Мангила – Костурско), *вис'окуӣ*, *бив'олцкӯӣ* (: биволцки < биволски), *уфч'арцкӯӣ* (Тремно), *вис'оку*, *шир'оќу* (Емборе – Кајларско), *ѓол* – *ѓол'о*, *бел* – *бел'о*, *верн'о*, *зелен'о*, *горн'о*, *железн'о*, *бабин'о*, *високо*, *мек* – *меко*, *ниско*, *широќо*, *благо* (: бело, зелено, ниско, благо), но: *ѓолемјо*, *добрјо*, *лошјо*, *сїтарјо* (: *ѓолемо*, добро, лошо, сїтаро) во долнопреспанскиот (Шклифов, 1979 : 51), *вис'окјуӣ*, *јакјуӣ*, *бл'аѓјуӣ* покрај *јакуӣ*, *н'искјуӣ*, *бл'аѓуӣ* (Мандалево – Воденско), *белјо* и *бел'о*, *ад'инјо* / *ад'ин'о*, *ц'арнјо* / *ц'арн"о*, *вис'окјо*, *др'уѓо* (Мутулово – Кукушко; Пеев, 1987 : 197).

Во некои локални говори во Воденско и во Кукушко секвенците *-кӯ(ӣ)* и *-ѓӯ(ӣ)* се преосмислиле како посебни форманти па се пренесле и на придавските основи што завршуваат на *-ӣ* и *-д*, а и во други случаи, сп. *ԓир'еїїкӯӣ*, *саќ'аиќӯӣ*, *и'ескӯӣ* (< *иесиќӯӣ*), *дев'еїїкӯӣ*, *мл'аѓуӣ* (: *ԓиреӣ*,

сакаӣ, шесӣ, девеӣ, млад, Мандалево – Воденско), в'еӣкӯӣ, ӣ'еӣкӯӢ, сл'аӣкӯӢ и сл'абӯӣ, здр'авӯӢ (Гуменџа), в'еӣкӯӢ (: веӢ), боз'аӣкӯӢ (Крецово – Кукушко).

Сиот приведен материјал е, главно, од говорното подрачје каде што доминира морфолошки стабилизиран акцент и каде што е силно изразена квантитативната редукција како резултат на која пред членските морфеми самогласките често се испуштаат (сп. ж'ена – ж'ениӢа, с'ело – с'елиӢо, кул'ена – кул'ениӢа, зел'ениӢе – зел'ениӢе).

2.3.5. Во врска со членската форма за м.р. кај придавките треба да обрнеме внимание и на образувањето на членските форми од типот на друѓајуӢ во говорот на Висока во Солунско и др'уѓојеӢ / друѓујеӢ во горанскиот говор.

Во височкиот говор формите како ҳул'ämajуӢ (браӢ), др'уѓајуӢ (д'ен'), дл'änčaјуӢ, сiir"ädnajуӢ, н'"eгувајуӢ, н'"ejnaјуӢ, ӣ'äxnaјуӢ упатуваат на поинаков развиток на завршокот *-ъjъ(tъ) отколку во членските образувања од типот на друѓиоӢ; процесот тука одел по овој пат: *-ъjъ > ăj, одн. -aj во неакцентирана позиција (Голомб, 1962/63 : 207).

Во горанскиот говор и во говорот на Македонците муслумани во тетовските села Урвич и Јеловјане определената придавска форма завршува на -o(j)eӢ (во некои локални говори -y(j)eӢ по извршената редукција на o во y): босојеӢ, добројеӢ, ҳотовојеӢ, јакојеӢ, кривојеӢ, осиројеӢ, празнојеӢ (с. Диканце), ҳолемујеӢ, сiарујеӢ, ҳладнујеӢ, нискујеӢ (Млике). Завршокот *-ъjъ(tъ) > ojeӢ (> ujeӢ). По аналогија на овој завршок се преобразувале и членските морфеми на -в и -н : -o(j)ев, -o(j)ен : добројев, босојев, сiаројев, и добројен, босојен, сiаројен, одн. добрујев, добрујен (Видоески, 1986 : 62-63).

2.3.6. Остатоци од синтетичката деклинација на членските форми освен во горанскиот, скопско-црногорскиот и кривопаланечкиот, за кои веќе стана збор погоре, се запазиле во живата реч уште во бобоштенскиот (корчанскиот) македонски говор и делумно во кумановскиот.

Во корчанскиот говор се запазени дативот единина и множина за сите три рода и генитив-акузатив единина кај именките (и придавките) од машки род. Ќа даваме целата парадигма:

| | |
|----------------------|----------------------|
| <i>сiар'еҹ-о</i> | <i>сiариҹ-и-Ӣи</i> |
| <i>сiариҹ-ӣ'ому</i> | <i>сiариҹ-и-Ӣим</i> |
| <i>сiариҹ-ӣ'оҕо</i> | |
| <i>сесiip'ä-ӣиа</i> | <i>сесiip'ä-ӣие</i> |
| <i>сесiip'ä-ӣиуј</i> | <i>сесiip'ä-Ӣием</i> |
| <i>сел'o-ӣио</i> | <i>сел'a-Ӣиа</i> |
| <i>селиҹ-Ӣиому</i> | <i>сел'a-Ӣиам</i> |

и кај придавките

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| <i>золъм-jo(-ио)</i> | <i>золем'о-и-ио</i> | <i>золем'а-и-иа</i> |
| | <i>золеме-и-и ему</i> | <i>золем'и-и уj</i> |
| | <i>золеме-и-и ег о</i> | |
| <i>золем'и-и-и</i> | <i>золем'и-и е</i> | <i>золем'и-и е</i> |
| <i>золем'и-и-им</i> | <i>золем'и-и ем</i> | <i>золем'и-и ем</i> |

(Mazon, 1936 : 54, 60-62, 70).

Дативната синтетичка форма од машки род може да се сретне уште во дополнопреспанскиот и во југозападните костурски села, но веќе како лексикализирана особеност и во посесивни искази и тоа претежно кај личните имиња, сп.: *Ристојиому чуйејто, Пејтройиому куќаја, царујиому сарајо, йојујиому чуваја, царујиому дворо* (Нивица), *оди на йојујиому ако иши е криво, гробујиому вратија* (Брајчино – Преспа), *госијијом рабоша е шас, врагојијом рабоша, Насејијом д'еје, Пејтрейијом // на Пејтрейто, Илејијом, Јорѓојијом* (Езерец).

Во кумановскиот говор посебни членски морфеми има во општата форма кај одушевените именки од машки род (-иоѓа) и кај именките на -а (-иу), како и во скопскоцрногорскиот говор. Така целата членска парадигма во тој говор гласи:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| <i>сии'арди-и-и</i> | <i>сии'арди-и-и е</i> |
| <i>сии'арди-и-и оѓа</i> | |
| <i>ж'ена-и-иа</i> | <i>жене-и-и е</i> |
| <i>ж'ену-и-иу</i> | |

с'ело-и-ио *с'ела-и-иа*

сп.: *л'ебаји саспин'а, мумур'узай е д'обар – изед'о за л'ебаји, л'ебовије*, кај одушевените: *б'иволаји скриш'и си н'оѓу, иск'арај б'иволојиоѓа из б'ашчу; ја за г'аѓа 'орлојиоѓа; анџијаја наји'ил се – врн'ал се куд'е анџијиу; наадн'а у д'уйкуиу, д'ај ми гу иши орбуиу* (Видоески, 1962 : 146 нт).

Забелешка: Во јужните кумановски села членските морфеми -иоѓа и -иу се многу ретки.

2.3.7. Видливи остатоци од акузативната флексивна членска форма кај именките од женски род освен во северните македонски говори (сп. вид'о *зу ж'енуиу*, *реч'е на ж'енуиу*, *сас лој'аиуиу*, *ирей к'укуиу*, *преко н'окиу* д'ошли самов'иле, *в'ечерију* – Куманово, Видоески, 1962 : 148; *на йланинуиу*, *сипавил у шорбуиу*, *ноќиу*, *вечерију* – Кучевиште – Скопско; зеле

*иоѓачују, на ноѓују – Вратница, Рогачево – Тетовско), наоѓаме и во југоисточните периферни говори, сп.: *карфиј'а*, *смартија*, *рак'тија*, *в'аратија*, *душиј'етија* – во гоцеделчевскиот (Мирчевъ, 1936 : 72, 183), *карфиј'а*, *смартија*, *нашијиј'а* – во мрвашкиот и зилјаховскиот, одн. *карфиј'а*, *смартија* – во чечкиот (Иванов, 1977 : 154).*

Примерите: *иетиј'ахијо*, *шесиј'ахијо* (: *иетиј'ах*, *шесиј'ах*), познати во гоцеделчевскиот и во драмските говори претставуваат остатоци од стариот генитив множина (Мирчевъ, 1958 : 83; Иванов, 1977 : 154).

2.3.8. Од дијалектен аспект интерес може да претставува и дистрибуцијата на некои членски морфеми.

Така, на пример, членот *-ијо* (во говорите со редукцијата *-ију*) по аналогија од збирната множина (*снојје* – *снојјеијо*, *лисјеијо*) се проширил и на именките од машки род што образуваат множина со наставките *-ове*, *-е*, *-је*, сп. *к'оње* – *к'оњеијо*, *г'осје* – *г'осјеијо*, *м'ажјеијо*, *стог'ове* – *стог'овеијо* (Рожден – Мариово), *г'осје* – *г'осјеијо*, *вол'ове* – *вол'овеијо* (Струмица, Радовиш, Штип, Кочани), *м'ажје* – *маж'јеијо*, *дрвар'е* – *дрвар'еијо*, *ковач'е* – *ковач'еијо*, *б'иволје* – *б'иволјеијо*, *'изворје* – *'изворјеијо* (во малешевските, благоевградско-петричките говори), *г'осији* – *г'осишију*, *ир'асији* – *ир'асишију* (<*г'осије* – *г'осијеијо*, *ир'асије* – *ир'асијеијо*) (Воден), *дв'орав'еијо*, *св'екур(е)ијо*, *л'ујијо* (во гевгелискиот, кукушкиот), *бр'агувеију*, *п'ојасеију*, *'образеију*, *сф'атијуфцеију* (во сушковисочкиот говор), *г'осијеијо*, *хр'адовеијо* (во серските, драмските, гоцеделчевските говори), *волов'еију*, *градин'ареију* (Разлог), а во некои говори таа се проширила и на именките од женски род што образуваат множина со наставката *-е*, сп. *к'озе* – *к'озеијо* покрај *маж'јеијо*, *л'удеијо*, *с'иновеијо* (Петрич), *оффеијо*, *к'озеијо*, *р'ац(е)ијо*, *н'ојз(е)ијо* (Кукуш). Во малешевските говори процесот на аналогијата се запрел само на именките од машки род, сп. *рибар'еијо*, *орач'еијо*, *маж'еијо* – *маж'јеијо*, но *р'аце* – *рац'еије*, *ноз'еије* (Берово, Пехчево).

Во одделни говори, исто така по морфолошки пат, се наложил членот *-ији* место *-ије* кај именките што образуваат множина со наставките *-и*, сп.: *брег'ови* – *брег'овији*, *л'уди* – *л'удији*, *д'еци* – *д'ецији*, *офч'ари-ији*, но: *н'иве* – *н'ивеије*, *год'ине* – *год'инеије* (во нестрамскиот и костенариските говори во Костурско), *б'убреци* – *б'убрецији*, *венци* – *венцији*, и во ж.р. *р'аки* – *рак'ији*, *с'алзи* – *с'алзији*, па дури и *с'арци* – *с'арцији* (од *с'арце*, веројатно со редукција на *е* во *и*; с. Дервишан, Зилјаховско).

Во некои говори по морфолошки пат е истиснат членот *-ијо* и заменет со *-ије* во формите на збирната множина, сп. *гробје* – *гробјеије*, *колеије*, *камењеије*, *лисјеије*, *снојјеије*, или *камењене*, *камењеве*, *тарњене* (во скопско-црногорскиот), *лисјеије*, *снојјеије* (Вратница, Челопек – Тетовско), *камењеије*, *снојјеије* (: *рибе* – *рибейе*, Кумановско, Видоески, 1962 : 149), и во некои локални говори во Серско, Драмско и Гоцеделчевско: *г'осијеије*, *вол'овеије* (Иванов, 1972 : карта 85).

Тенденцијата членската морфема да се управува спрема завршокот на неопределена именка уште подоследно е изразена во горанскиот говор, сп.: *мужи* – *мужийи* / *муживи* / *мужини*, *ножои* – *ножоийи* / *ножоиви* / *ножоини*, *очи* – *очийи* / -*ви* / -*ни*, *камење* – *камењеите* / -*ве* / -*не*, *жене* – *женете* / -*ве* / -*не*, датив: *сесирийи* / -*ви* / -*ни*, *добројзи* – *добројзийи* / -*ви* / -*ни*, датив мн. *старцийим* / -*вим* / -*ним*, *сесирејијем*, итн., како и во бобоштенскиот говор, сп.: *старц'иши* – *голем'иши* – *старц'ишиим*, *сесир'яше* – *сесир'яшием*, *голем'яше* – *голем'яшием*, и др.

2.4. ФОРМИТЕ НА ГЛАГОЛОТ *сум* ВО ПАРАДИГМАТА НА СЕГАШНОТО ВРЕМЕ

1. Во современите македонски дијалекти помошниот глагол *сум* во сегашно време се јавува во следниве парадигми:

1.1. *сум, си, (j)e, сме, сīе, се* Велес, Битола (Кукуречани), Охрид (Љубаништа),

1.2. *сум, си, je, сме / сне, сīе, се* Мариово (Манастирец), Битола (Оризари),

1.3. *сум, си, (j)eī, сме / сне, сīе / све, се* Тиквеш (Фариш),

1.4. *сум, си, (j)e, сме, све, се* Скопско (Блатија),

1.5. *сум, си, (j)e / (j)eī, сме / сне, сīе / све, се* Битолско (Дихово, Живојно, Путурус), Преспа (Г. Крушје),

1.6. *сум, си, (j)e, сме / све, сāī Гостивар,*

1.7. *сум, си, jeī, сме, сīе са / саī Тетовско (Стенче, Волковија, Урвич),*

1.8. *сум, си, (j)e / (j)eī, сне / сме, сīе / све, се / сеī Прилепско (Прилеп, Крапа, Дебреште), Преспа (Лескоец, Стеве), Битолско (Ѓавато), Демир Хисар (Слепче),*

1.9. *сум, си, je, смо, све, са Тетовско (Жилче, Јегуновце, Челопек),*

1.10. *сум, си, je, смо, сīе, са Тетовско (Седларце),*

1.11. *сум, си, e, сме (смā, сми), сīе (сīā, сīи), са Кукуш (Крецово),*

1.12. *сум, си, e, сне, сīе, се Костурско (Рупишта, Куманичево),*

1.13. *сум, си, e / esīи, сме, сīе, се Костурско (Псоре, Гратче, Горенци),*

1.14. *су, си, e, сме, сīе, се Галичник, Клепа (Градско, Праведник),*

1.15. *су, си, е, сме / сне, сīе, се* Мариово (Витолиште, Стравина),

1.16. *су, си, (j)e, сме / сне, све / сфе, се* Кичево, Порече, Дебар, Струшко (Вевчани), Битолско (Канино, Паралово),

1.17. *сам / сāм, си, (j)e, сме, сīе, са* Штипско (Припечани), Радовиш, Струмичко (Габрово, Смоларе), Кочанско, Благоевградско, Драмско (Зрнево, Г. Броди, Грмен), Серско (Календра, Секавец), Солунско (Градобор, Негован), Кукушко (Амбар Ќој), Воденско (Мандалево, Вадришта, Г. Родево),

1.18. *сам / сāм, си, (j)e, сне, сīе, са* Меглен (Тресино, Волкојаново),

1.19. *сам, си, (j)e, смо, сīе, са (су)* Тетовско (Вратница), Скопска Црногорија (Чучер, Мирковци), Кумановско, Кривопаланечко (Огут),

1.20. *сом, си, је, смо, све, са* Тетовско (Теарце),

1.21. *са, си, е, сма, сīа, са* Преспа (Граждано),

1.22. *са, си, јеī, сне, сīе, са* Преспа (Лак),

1.23. *са, си, и, сни, сīи, сā, негирани: н'äса, н'äси, н'äји / н'äј, н'äсни, н'äсīи, н'äса* Солунско (Сухо, Висока),

1.24. *си, си, е / есīи, сне, сīе, се* Костурско (Тиолишта, Бапчор),

1.25. *се, си, е / есīи, сме, сīе, се* Костурско (Жервени, Поздвишта),

1.26. *се, си, е / есīи, сме / сне, сīе, се* Костурско (Крчишта, Косинец, Габреш, Вамбел),

1.27. *еса, еси, есīи / еје, есме, есīе, есе; сја, си, е, смја, сīја, се / сја,* негирено: *нјасе, нјаси, нја, нјасме, нјасīе, нјасе; н'еса, н'еси, н'есīи / н'е / н'еје, н'есме, н'есīе, н'есе* Корчанско (Бобошица),

1.28. *еса, еси, есīи, есне, есīе, есе* Костурско (Слимница),

1.29. *есам, еси, есīи, есме, есīе, есе* Костурско (Ново Село),

1.30. *есе, еси, есīи, есме, есīе, есе* Костурско (Радигоже, Нестрам),

1.31. *еси, еси, есīи / је, есме, есīе, се* Костурско (Марковени),

1.32. *еси, еси, есīи, есне, есīе, есе* Костурско (Парничени).

2. Од претходниот материјал произлегува дека во дијалектниот јазик се среќаваат една полна (долга) форма со основата *es-* и една кратка (без оваа основа). Полната форма сама или наспоредно со кратката се јавува на ограничена територија – само во југозападните костурски села и тоа во областите Костенарија и Нестрам, и само во неколку јужни села на Корешчата што непосредно граничат со Нестрамско, освен тоа и во македонските говори во Корчанско (Бобоштица и Дреновени). Северната изоглоса на долгите форми за 1 и 2 л. едн. и 1-3 л. мн. допира приближно до линијата Радигоже – Марковени. Полната форма за 3 л. едн. (*есии*) се среќава пошироко – констатирана е готово на сето костурско говорно подрачје, потоа во југозападните преспански села на север до Леска и Шулин и во неколку села во Дебарско (Цепиште, Папрадник) и тоа само во говорот на Македонците муслумани. На сета друга територија на етнографска Македонија се употребуваат само кратките форми од односниов глагол.

3. Полната форма за 1 л. едн. се јавува во морфемските разновидности: *еса* (Бобоштица, Слимница), *есам* (Ново Село), *есе* (Нестрам), *еси* (Марковени, Сничени), *есем*, *есам* (во Костенаријата). Во оформувањето на приведениве облици влијаеле и фонетски и морфолошки фактори. Стсл. **кесмъ** > **кесъм** (*есъм* – по испаѓањето на *j* пред иницијалното *e*) – со појава на секундарен ν_2 , кој после се рефлектирал во /a/, одн. /â/. Подоцна по аналогија на другите глаголи од *e-* и *u-*конјугација наставката *-m* се испуштила (сп. *есам* > *еса* : *бера*, *носа*). По морфолошки пат се добиени и формите *есе*, *еси*, но на подруг начин: во *еси* крајното *-u* се генерализирало во целата еднинска парадигма (сп. 1-2 л. *еси*, 3 л. *есии*); *есе* најверојатно е образуван според множинската парадигма!

Формата за 3 л. едн. *есии* (стсл. **кестъ**) образувана е според глаголите од *u*-основи (*есии* : *носи*). Во неколку дебарски села таа се среќава и во разновидноста *есийи* (Цепишта, Г. Папрадник), каде што е *-ii* внесено од другите глаголи (*есийи* : *носийи*, *седийи*). Во бобоштенскиот говор покрај *есии* се јавува и обликот *еје* (Mazon, 1936 : 79), образуван со контаминација на *есии* и *је* (*есии X је* > *еје*) и со наслон на глаголите од типот *тије*.

Според формите за 1 и 2 л. мн. *есме* (стсл. **кесмъ** : **кесте**), *есиie* образуван е и обликот за 3 л. мн. *есе*.

4. Кратката форма за 1 л. едн., која историски е добиена со испуштање на првиот слог *je-* (**кесмъ** > **смъ**), се среќава во фонетските разновидности: *сам*, *сам*, *сом*, *сам*, *сум*, *су*, *сја*, *се*, *си*. Во првите четири облици (*сам*, *сам*, *сом*, *сам*) имаме регуларен развој на сек. ν_2 : (**кесмъ** > (**кесъм**) > *сам* / *сам* / *сом* / *сам*; *сум* е добиено како резултат на лабијализација на *o* во *у* пред *-m*, а по испуштањето на *m*, што се извршило по аналогија на другите глаголи, *сум* >

су, сам > са. Формите *се* и *си* се преобразувани според полните (*есе : се, еси : си*). Бобоштенското *сја* е од секундарно потекло.

На географски план приведениве форми се дистрибуирани на следниот начин.

Формите без *м* (*су, са, се, си, сја*) се среќаваат сами или наспоредно со формите со *м* во југозападните македонски дијалекти, каде што наставката -*м* отсуствува и кај другите глаголи. Формата *са* е забележана во неколку долнопреспански села (Лак, Граждано, Леска, Шулин, Глобочени) и во сушковисочкиот говор (Голомб, 1960 : 149); *се* има поширок ареал во северозападниот дел на костурското говорно подрачје (Смрдеш, Жервени, Поздвишта, Косинец, Брезница, Лобаница, Крчишта), а *си* е ограничено до селата од потесното подрачје (Костур, Тиолишта, Бапчор, Габреш, Ошчима и уште неколку други села во полето). Значително поширок ареал зафаќа формата *су*; таа доминира во кичевско-поречкиот, малореканскиот, дебарскиот, дримколско-голобрдскиот, струшкиот говор, а наспоредно со *сум* се јавува уште во битолскиот, демирхисарскиот, прилепскиот и во дел од мариовскиот и велешкиот говор (карта 1).

На сета друга територија на македонскиот јазик се употребуваат формите со *-м*: *сум* превладува во полошките, во скопскиот блатски говор, во реканскиот, охридскиот, леринскиот, кајларскиот, паралелно со *су*, видовме, во говорите во Пелагонија и во Велешко. Во северните говори на правецот Вратница (Тетовско) – Скопска Црна Гора – Куманово – Крива Паланка и во серско-драмскиот (Иванов, 1972 : карта 118) се употребува обликот *сам*. Во источните македонски дијалекти источно од линијата Скопје – Катланово – Градско – Демир Капија – Островско Езеро – Кајлар доминира формата *сам*, која во долновардарските говори поради редукцијата на неакцентираното /a/ во /ă/ има варијанта има варијанта *съм* (Илициево, Мандалево – Воденско, Градобор – Солунско). Формата *сом* забележана е во неколку пунктови во Тетовско (Теарце), Кривопаланечко (Жидилово), Леринско (Екли Су) и во Зилјаховско (Кончен), а *съм* во долнокостурскиот (Езерец).

5. Формата за 2 л. едн. на сета територија гласи *си* (стсл. *к-си*).

6. Кратката форма за 3 л. едн. од односниов глагол се среќава во разновидностите: (*j)e* (која на историски план претставува прв дел од постариот облик *кетъ*), (*j)eī*, (*j)i, ja, jā, ej, āj. Формата *e* или *je* (со факултативно *j*) може да се смета општомакедонска; (*j)i, ja, jā* се само фонетски разновидности на *je* добиени со редукција на неакцентираното *e > i, ā, a*, и се јавуваат во одделни пунктови во југоисточните говори, сп. *ji* во сушковисочкиот говор (Голомб, 1960 : 149), *jā* – во воденскиот (Струпино, Кулакија), кукушкиот и драмскиот (Калапот, Тисово, сп. Иванов, 1972: карта 119). Формата (*j)eī* е образувана според 3 л. едн. на другите глаголи (сп. *jeīj* : *берīj*, *носīj*) и се јавува наспоредно со (*j)e* во неколку полошки*

села (Стенче, Волковија), во Преспа (Стење, Лескоец, Конско, Лак, и др.) и во битолско-прилепското говорно подрачје подразбирајќи го тута и демирхисарскиот говор. Кукушкото *ej* (Патарос, Амбар Ќој) е добиено во резултат на метатеза од *je*, како и еницевардарското *aj* (Илициево) од *jă* (<*je*). Во Градобор (Солунско) *e > u* како резултат на редукција.

7. Во 1 л. мн. констатирани се формите: *sme* со фонетските разновидности *sme*, *sma*, *smy*, потоа *smo*, и *sne* со разновидностите *sni* и *sna* (карта 2.).

Формата *smo* ограничена е на северните говори – во тетовскиот (северно од линијата Седларце – Челопек), скопско-преспанскиот (северно од линијата Ново Село – Радишани – Миладиновци – Винце), овчеполскиот на југ до селата Џидимирци и Врсаково, кратовскиот (на исток до линијата Јамиште – Мушково) и во кривопаланечкиот (на исток приближно до Мождивњак и Метежево).

Јужно од споменатата граница се употребуваат формите *sme* и *sne*. Првата (*sme*) има значително поширок ареал – се јавува готово во целото источко наречје вклучително со пиринските и серско-драмските говори, и во Западна Македонија во скопскиот, велешкиот, полошките и во дебарските говори, а наспоредно или покрај формата *sne* и во дел од прилепско-битолското говорно подрачје.

Формата *sne*, каде што е *n* внесено од личната заменка *nie* (*niјa*), превладува во поречкиот, кичевскиот, охридско-преспанските и во северниот и северозападниот дел на костурското подрачје, а наспоредно со формата *sme* се среќава уште во леринскиот и во говорите во Пелагонија, во одделни пунктови и во кајларскиот, мегленскиот, еницевардарскиот и сушковисочкиот.

Во долновардарските и во лагадинските говори поради редукцијата на *e* во *i* и/или во *ă* се добиени разновидностите *sme* – во Солунско (Негован), *smy* – во дојранскиот и кукушкиот (Крецово). По ист начин се образувани и формите *sni* – во сушковисочкиот и *sna* – во Гуменџа и во некои кајларски пунктови. Обликот *sma* во некои лерински (с. Пателе) и во долнопреспански села (Граждано) може да се објасни и со аналогија со заменката *niјa*.

8. Во 2 л. мн. покрај *sme* (стсл. *ксте*) се среќава и формата *sve* со разновидноста *sfe*, која е образувана по аналогија со заменката *vie* (*vie sme > vie sve > vje sfe*, со асимилација на *sv > sf*). Втората форма (*sve / sfe*) превладува во централните, дебарските, горнополошкиот, во дел од тиквешко-мариовското подрачје и во Охридско, понегде паралелно со *sme* (карта 3.). Формата *sme* има значително поширок ареал. Разновидностите *sme* во некои лерински села, во сушковисочкиот и негованскиот говор, *smy* во Кајларско, Воденско и Кукушко се објаснуваат со редукција на *e > u*, одн. *ă*, како и во формите за 1 л. мн. *sme*, *sni* – *sma*, *sna*. Поинакво објаснување

бараат формите *сїа* во некои долнопреспански (Граждано) и костурски (Слимница) села, и бобоштенското *сїја*.

9. Во 3 л. мн. се употребуваат формите: *се*, *сей*, *сја*, *са*, *сай*, *сја*, *сай*, *су* (карта 4.).

Непосредни континуанти на стсл. облик *сјтъ* се формите *са*, *сай* ($*q > a$), *сја*, *сай* ($*q > \dot{a}$) и *су* ($*q > y$).

Од нив најголемо пространство зафаќа формата *са* : се употребува на целиот простор источно од линијата Кајлар – Островско Езеро – Демир Капија и Вардар до Велес; од Велес границата оди нешто поисточно од Вардар во правец на селата Рудник – Винце, од каде што свртува на запад по границата меѓу скопскиот блатски говор и говорот на црногорските села до с. Кучково и преку Сува Гора излегува на пл. Буковик. Во гостиварскиот говор покрај *са* се среќаваат и формите *сат* (Стенче, Волковија и др.) и *сай* (Печково), а во северните скопскоцрногорски села може да се чуе и фонетската разновидност *су* (Чучер, Кучевиште). Обликот *се*, кој е образуван по аналогија спрема 1 и 2 л. мн., можеби и со учество на заменката *тие*, (сп. *сме* – *сне*, *сїе* – *све* – *тие* : *се*) се употребува во западните и костурско-леринските говори западно од споменатата граница и претставува една од дијалектните диференцијални црти меѓу западното и источното наречје. Во формата *сей*, која се употребува наспоредно со *се* во некои пунктови на прилепско-битолското и охридско-преспанското говорно подрачје, *-и* е внесено од другите глаголи.

10. Врз диференцирањето на формите од глаголот *сум* во нашите дијалекти влијаеле, како што истакнавме погоре, и фонетски и морфолошки фактори.

Фонетските фактори доаѓаат до израз во диференцирањето на формите за 1 л. едн. и 3 л. мн. Во 1 л. едн. поради различниот развој на сек. η_2 (во *ă*, *a*, *o*, *\dot{a}*) се добиени формите *сам*, *сам*, *сом*, *сом*. По фонетски пат се добила и формата *сум* (со лабијализација на *o* во *y*). Во 3 л. мн. зависно од различниот развој на носовката $*q$ во одделни дијалекти се добиени формите *са* (*сай*), *сја* (*сай*) и *су*. Во јужните македонски дијалекти редукцијата повлијаела врз фонетската реализација на формите *сам* ($>$ *сам*), *(j)и* и *ја* ($<$ *je*), *сми*, *сма* – *сни*, *сна* и *сии* – *сїа*, *сви* – *сва* (место *сме*, *сне*, *сїе*, *све*) и *сја* ($<$ *са*).

По морфолошки пат се добиени формите *су* (-*m* е испуштено по аналогија на другите глаголи каде што отсуствува тоа), *есїи* и *есїи* во 3 л. едн., облиците *сне*, *све* во 1 и 2 л. мн. (според личните заменки *ниe*, *вие*) и *се* (*сей*) во 3 л. мн. (по аналогија на 1 и 2 л. мн. од истиот глагол).

11. Најголем дел од споменатите појави се извршени во западното дијалектно подрачје и во костурско-леринските говори. Полните форми на односниов глагол, видовме, ограничени се на тесен појас од југозападната

периферија на македонскиот јазик, на самото пограничје со албанскиот, ароманскиот и грчкиот. Формите *сум* (*су*), *сне*, *све* (*сфе*) и *се* (*сеи*) ограничени се на западното наречје; *сум* (*су*) и *се* (*сеи*) спаѓаат во карактеристичните диференцијални особености на западното наречје, а нивни еквиваленти во источните и во северните говори се *сам* и *са*. Обликот *све* (*сфе*) во 2 л. мн. исто така има свој центар во западното наречје и неговата источна и северна изоглоса не ги преминува границите на западните дијалекти. Нешто поограничен ареал во рамките на западното наречје има формата *сне* во 1 л. мн. и нејзиниот центар се наоѓа во јужниот дел на западните говори и ирадира кон југ и југоисток. Формата *смо* функционира како дијалектна особеност на северните македонски дијалекти.

2.5. НАСТАВКИТЕ ЗА 3 ЛИЦЕ МНОЖИНА СЕГАШНО ВРЕМЕ

0. Целта на овој прилог е да се покаже инвентарот на наставките за 3 л. мн. на презентот и нивната територијална дистрибуција на македонскиот јазичен ареал. Патем се задржуваме и на некои фонетски и морфолошки појави коишто непосредно влијаеле на структурата на наставките.

1. Старата разлика во наставките во 3 л. мн. на презентот *-*qtъ* кај глаголите од првата, втората и третата Лескинова група, сп. **вєржтъ**, **дvignжтъ**, **знаїжтъ**, и *-*etъ* кај глаголите од четвртата или *u*-група и кај некои од атематските, сп. **носатъ**, **вѣдатъ**, до денеска се задржала во ограничен број случаи само во разлошкиот говор. Глаголите од *u*-група во него во 3 л. мн. завршуваат на *-a*, ако паѓа акцентот врз наставката, додека кај другите глаголи има наставка *-ä* во акцентиран слог, одн. *-aa* во неакцентирана позиција, сп. *ѓур'ä*, *драж'ä*, *киїä*, *сед'ä*, *сту'ä* (: *драж'име*, *драж'ишë*) : *бер'a*, *јад'a*, *йлеї'a* (: *бер'еме*, *бер'ишë*), и во неакцентирана позиција: *ѓл'edaа*, *ќ'оїаа*, *ї'ајаа*, *ї'ишаа*, *ð'ојдаа* (: *ќ'оїаме*, *ќ'оїашë*; *ї'ајеме*, *ї'ајишë*; *ð'ојдеме*, *ð'ојдешë*), а по аналогија според нив и *m'ислаа* (: *m'ислиме*, *m'ислишë*) (с. Елешница, сп. и Алексиевъ, 1931 : 105).

Во сите други македонски дијалекти се генерализира една наставка кај сите глаголски основи – во едни говори наставката *-*qtъ*, во други наставката *-*etъ* одн. нивните варијанти.

2. На најголемо пространство се генерализирала наставката *-*qtъ*, т.е. нејзините варијанти *-aiñ*, *-aiñ*, *-y(aiñ)*.

2.1. Наставката *-aiñ* (со разновидноста *-a*) го покрива централниот и јужниот ареал на македонската јазична територија. Нејзината западна изоглоса допира приближно до линијата што ја сочинува планинскиот венец Шар Планина – Бистра – Илинска Планина – Баба – Вич, со некои скршнувања на охридско-преспанскиот дел. На север изоглосата оди по правецот на селата Теарце (во Полог) – Волково – Бардовци – Бутел – Арачиново – Дивље (на скопскиот терен) – Џидимирци – Богословец – Судиќ (во Овчеполието) и на североисток по правецот: Талашманце – Псача – Длабочица – Метежево – Луке (на кривопаланечкиот дел). На исток оваа наставка допира приближно до линијата што ја сочинуваат селата Верзјани – Кавакли – Урвишта – Лехово (во серско-валовишката област, Иванов, 1972, карта 117) и Калиманци – Ковачево – Брезница (на гоцделчевскиот терен, БДА III, карта 203). Во разлошкиот говор, видовме, наставката *-a(aiñ)* е ограничена на глаголите од 1-3 Лескинова група и во неакцентирана позиција кај глаголите од *u*-основи. Северно од линијата Разлог – Бла-

гоевград изоглосата на наставката *-ай* продолжува на бугарската јазична територија. Сп. примери: *стапаи*, *тираи*, *држай*, *ц'ай'ай*, *караи* – во сушко-височкиот во Солунско (Голомб, 1960/61 : 148), *бер'ай*, *драж'ай*, *леж'ай* (во серскиот, петричкиот, санданскиот, благоевградскиот), *носай*, *молай*, *викаи* – во штипско-струмичките и долновардарските говори, итн.

2.1.1. Во неколку пунктови во ареалот на наставката *-ай* се загубило крајното *-и*, така што 3 л. мн. завршува на *-а*. Оваа појава констатирана е во разлошкиот говор, сп. *бер'a*, *јад'a*, *к'ойaa*, *ѓл'едaa* (Алексиевъ, 1931 : 105), во тетовскиот, сп. *чекаа* (: чекамо, чекатиe), *носа* (: носимо, носитиe), *тареса* (: *таресемо*, *таресетиe*) (Стаматоски, 1957 : 109), и на поширок ареал во говорите во Пелагонија, сп. *имаа*, *койaa*.

2.1.2. Во врска со наставката *-ай* во 3 л. мн. треба да се одбележи уште една појава – тенденцијата да се изедначи основата кај сите глаголски групи. Во едни говори аналогијата се вршела спрема глаголите од *a*-група. Спрема формите од типот *знаай*, *имаай*, *викаай*, основата се проширила и кај глаголите од другите основи, сп. *бераай*, *носай*, *велаай* (фонетски *бера:и*, *нос:и*) : *имаай* – во говорот на дебрешките Муслимани (Видоески, 1950 : 45). Во прилепскиот говор таа појава е ограничена на неколку глаголи: *ода:и*, *ода:(и)*, *ида:(и)*, *вела:(и)*, но *рабоиа(и)* (Конески, 1949 : 286). Од друга страна, на еден поширок ареал од источното наречје на правецот Кратово – Кочани – Штип – Гевгелија – Солун – Воден – Кајлар изедначувањето на 3 л. мн. се извршило спрема глаголите од *e/u*-група; спрема *носай*, *бераай*, *сечай* преобразувани се и глаголите од *a*-група, сп. (*они*) *имаай*, *викаай*, *койай*. Западната граница на последниве облици се движи приближно со дијалектната граница меѓу источното и западното наречје. На скопско-вештерскиот терен таа оди по правецот на селата Дивље – Рудник – Градско и преку областа Клепа се спушта на Плетварскиот превој и продолжува по планината Селечка (источно од Прилеп) сè до Скочивирската теснина на реката Црна (источно од Битола). На леринско-костурскиот терен оваа изоглоса продолжува од Скочивир по правецот на селата Асаново – Пополжани – Г. Котори – Зеленич – Емборе. На пограничјето меѓу централните и тиквешко-мариските се среќаваат и наспоредни форми со завршокот *-а(и)* и *-аа(и)*, сп. *коиай* и *коиаай*, дури и *коиајай* – во марискиот (Конеска, 1951 : 26), *ѓледай*, *излевай*, *сакай* и *ѓледаай*, *излеваай*, *сакаай* : *седай*, *їеай*, *јадай* – во тиквешкиот (Филиповски, 1952 : 31). Во источното наречје оваа појава не е завршена уште во дел од малешевско-пиринските говори, сп. *играа*, *имаа*, *даваа(и)*, *срииччаа(и)* – во пехчевскиот говор (Габрово), *викаа*, *коиаа* – во беровскиот (Русиново), *коиаа*, *ѓледаа*, *тиувараа*, *кайаа се* – во разлошкиот (Елешница), *знааа* (БДА III, карта 204), *коиа:*, *ѓледа:* (Разлог, Алексиевъ, 1931 : 113).

2.2. Наставката *-ăī* (со замена на **q > ā*) ограничена е на крајните југоисточни македонски говори – во драмскиот, зилјаховскиот и во гоцеделчевскиот (неврокопскиот), и тоа, главно, кога е таа акцентирана, сп. *бер'ăī*, *вăрв'ăī*, *рек'ăī* (Иванов, 1972, карта 117), *бер'ăī* (БДА III, карта 203), *х'идăī*, *ед'ăī*, *рек'ăī* (Мирчевъ, 1936 : 79). Во некацентирана позиција и во овие говори 3 л. мн. завршува на *-aiī*, сп. *зл'едаī*, *ц'икаī*, *р'укаī*, *м'арзнаī* – во драмскиот (Иванов, 1977 : 170-171).

2.2.1. Во драмското говорно подрачје и во неврокопскиот зад палаталните консонанти вокалите */a/* и */ă/* се прегласуваат во преден фон од редот на вокалот */e/* и во резултат на тој процес се добила место *-aiī* / *-ăī* фонетската варијанта *-ęī* : *л'убęī*, *м'ам'ęī* (Иванов, 1977 : 114), *с'еч'ęī* (: *сеч'ем*, *сеч'еīе*), *сед'ęī* (: *седим*, *седиīе*), *ход'ęī* (Иванов, 1977 : 173), *зор'ęī*, *м'исл'ęī* (Мирчевъ, 1936 : 79).

2.3. Во северните драмски села во областа Чеч, каде што **q* се рефлексирало во */o/* со алофонот [ă], како наставка за 3 л. мн. се јавува *-oī* : *бер'oī* (: *бер'ем*, *бер'eīе*), *набер'oī*, *сеч'oī*, *сед'oī* (Иванов, 1977 : 170).

2.4. Во северните македонски говори, северно од погоре споменатата линија Теарце – Волково – Дивље – Богословец – Талашманце – Луке, каде што носовката **q* се рефлектирала во */y/* во 3 л. мн. како наставка се јавува *-v* со фонетската разновидност [j] во скопско-црногорскиот и во северните кумановски села, одн. *-av*, *-ev*, *-iv*, како и во границните призренско-јужноморавски српски дијалекти (Видоески, 1962 : 197-199), сп. *имав*, *береv*, *носив*. Оваа наставка се добила по фонетски пат кај глаголите од *a*-група на следниов начин: *имајкть* > *имајуī* > *имају* (по загубата на *-ī*) > *имау* (по загубата на интервокалното *j*) > *имај* > *имав*. По тој начин *-v* се оформило како наставка, сп. во множинската парадигма: *има-mo*, *има-īe*, *има-v*. Целиот овој процес може да се следи и врз денешниот материјал што ни го нудат северните говори, сп. *имају*, *имај*, *имав* (во најсеверните кумановски села). По аналогија *-v* се проширило во 3 л. мн. и кај глаголите од другите основи со истовремено генерализирање на вокалот од основата, сп. *береv* (: *бремо*, *береīе*), *носив* (: *носимо*, *носиīе*).

2.4.1. На кумановско-кратовското пограничје и во источниот дел на кривопаланечкиот говор, каде што се пази наставката *-ī*, исто така се генерализирал основниот вокал од 1 и 2 л. мн. и во 3 л., сп. *береī* (: *бремо*, *бреīе*), *носеī* (: *носимо*, *носеīе*), како и *коīам* (: *коīамо*, *коīаме*) (Видоески, 1962 : 198).

2.5. Во најголем дел од ареалот каде што се обопштила наставката **-qtъ* има ист рефлекс за **q* и во коренските морфеми и во наставката за 3 л. мн.

Во северните говори $*q > /y/$, сп. *рука*, *йуӣ* – *има(j)у* ($>$ *имав*). Во чечкиот говор во Драмско, каде што $*q$ се рефлектирало во */o/*, и во 3 л. мн. наоѓаме иста вредност: *рока*, *мож* – *бер'оӣ* (Иванов, 1977 : 63). Во централните говори од западното наречје и во источните на правецот Кавадарци – Штип – Кочани – Берово – Благоевград – Разлог $*q > /a/$ во сите позиции на збороформите: *рака*, *йай* – *бераӣ*, *имаӣ* ($>$ *имат*). Во говорите каде што $*q$ се заменило во */ă/* во коренските морфеми, ист рефлекс наоѓаме и во 3 л. мн. през. само во мрвашкиот и зилјаховскиот во драмската група, сп. *рâка*, *мăка*, *йай* и *бер'ăӣ*, *йлеӣăӣ* (Иванов, 1977 : 63) и во соседниот гоцеделчевски: *r'ăка* – *ед'ăӣ*, *рек'ăӣ*, *х'идаӣ* (Мирчевъ, 1936 : 79). Меѓутоа, во серско-лагадинските, во долновардарските (солунскиот, кукушкодојранскиот, гевгелискиот, воденско-кајларскиот), како и во полошките (гостиварскиот, тетовскиот) на северозапад во коренските морфеми $*q$ се рефлектирало во */ă/*, додека во 3 л. мн. има */a/*, сп. *рăка*, *йай*, *зăби* : *бераӣ*, *йераӣ*, *дизнаӣ* – во долновардарските и полошките, *бер'ăӣ*, *сеч'ăӣ* - во серско-лагадинските. Наставката *-ăӣ* во овој фонетски облик во односниве говори најверојатно се наложила од другите македонски дијалекти.

3. Наставката $*-etъ > -eӣ$ со разновидноста *-e* превладала како општа во крајните западни говори на сето пограничје спрема албанскиот јазик од Шар Планина и Кораб па до Корча (во Јужна Албанија), Грамос и Пинџ (во Грција). На полошко-дебарскиот дел изоглосата меѓу наставките *-ăӣ* и *-eӣ* се поклопува со дијалектната граница на полошките и дебарските говори. Неа ја сочинува планинскиот венец Шар Планина – Бистра – Стогово. На полошката страна на Шара остануваат само селата Урвич и Јеловјане, кои по своите дијалектни особености, меѓу кои и наставката *-eӣ* во 3 л. мн. през., наполно се интегрирани со говорот на горанските Муслимани (во Призренско). На охридско-струшкиот терен можеме да следиме две изоглоси. Изоглосата меѓу наставките *-eӣ* и *-ăӣ* кај глаголите од *a*-група оди по правецот на селата Брђани – Сливово – Слатино – Велмеј – Брежани – Речица – Скребатно – Рамне – Велестово, сп. *имеӣ*, *койеӣ*, *викеӣ* ($>$ *име:ӣ*, *койе:ӣ*, *вике:ӣ* со извршена асимилација на вокалната секвенца *-ae-* $>$ *-ee-* и со контракција во *-e:*), но: *бераӣ*, *носай*. Источната изоглоса на *-eӣ* кај глаголите од *u/-e*-група е нешто повлечена спрема езерото и оди од Стогово и Караорман по правецот на селата Мешеишта – Требеништа – Горенци – Оровник – Рамне – Велестово, сп. *носей*, *береӣ*, *йиеӣ*, одн. *носе:ӣ*, *бере:ӣ*, *йие:ӣ*, како и во *вике:ӣ*, *име:ӣ*. Од Велестово изоглосата на наставката *-eӣ* продолжува преку пл. Галичица на преспанскиот терен во правецот на селата Лесковец – Стење – Конско (на северозападниот брег на Преспанското Езеро) – Штрбово – Брајчино – Љубојно (на источната страна на езерото), сп. (*йие*) *сîиеӣ*, *йеӣ*, *носей*, *викаӣ*, *одеӣ*. На преспанското подрачје, како што се гледа, границата меѓу наставките *-eӣ* и *-ăӣ* не се совпаѓа со дијалектната граница меѓу преспанските и централните говори. – Од Брајчино и Љубојно источната изоглоса на *-eӣ* продолжува на југоисток преку леринскиот терен

по правецот Арменско – Г. Котори зафаќајќи го и градскиот лерински говор, а потоа се спушта на југ во правецот на с. Мокрени и завршува нешто малку позападно од кајларското село Емборе.

Со наставката *-eī* З л. мн. през. се образува и во говорот на реканските преселници во велешките села Мелница и Врановци, и во Скопска Каршијака, сп. *носетī* (: *носеме, носетиē*), *зноетī* (: *зноеме, зноетиē*), *бeгaetī* (: *бeгаме, бeгatiē*), како и во мијачката (малореканската) оаза Смилево во Битолско, сп. *бeгaetī*.

3.1. Во врска со наставката *-eī* треба да одбележиме уште три појави: загубата на крајното *-ī* во некои локални говори, асимилацијата на секвенцата */ae/* кај глаголите од *a*-група, како и изедначувањето на основниот вокал во сите лица во множината на презентот.

3.1.1. Елементот *-ī* во наставката *-eī* се загубил во јужниот дел на односниов ареал (во долнопреспаниот, корчанскиот и костурските говори), сп. (*ītie*) *вике, носе, бере, ītrae, сее, mie, бroe* – во долнопреспаниот, *īраве, носе, бере, кажве, викаje* – во југозападните лерински села), *ēреде, носе* – во корчанскиот (Mazon, 1936 : 77). Северната изоглоса на формата без *-ī* поминува низ преспанско-леринското подрачје по правецот на селата Гломбочени – Љубојно (Преспа) – Арменско – Г. Котори (Леринско). *-ī* во З л. мн. се загубило исто така и во горанскиот говор, вклучувајќи го тутка и говорот на тетовските муслимани во Уrvич и Јеловјане, но овде само кај глаголите од *a*-група, сп. *викаe, kōtae*, но: *beretī, kūyujetī, nosetī* (Видоески, 1973 : 29).

3.1.2. Асимилацијата на вокалната секвенца */ae/* кај глаголите од *a*-група ограничена е на охридско-струшкото говорно подрачје: *имаeī* > *имеēī*. Оваа појава во споменативе говори може да се следи и во други зборови, сп. *īraeie* (< *īравеie*) > *īreeie* / *īre:ie*. По асимилацијата се извршила и контракција како резултат на што се добило фонетски долго [e:]: *имеēī* > *име:ī*. Оваа должина после се пренесла и на глаголите од *u/e*-група: *berē:ī, nosē:ī* (: *бериме, бериīe; носиме, носиīe*), *īie:ī* (: *īиеме, īиieīe*). Последнава појава ограничена е на градскиот охридски говор и на околните села на правецот Охрид – Струга. На другата територија контракцијата, респективно и должината ограничена е само на глаголите од *a*-група, сп. *викеēī* / *вике:ī* : *berēī, cīieēī*, или *имаeī* / *име:ī* : *берēī, nosēī* во пештанско-љубанишкиот и во струшкиот говор. Во дебарските говори процесот на асимилацијата и контракцијата е уште во тек. Во дримколско-голобрдскиот и во дебарскиот најчесто се среќаваат примери без асимилација, сп. *викаeī* – *сечēī, īkaeī*, *сīieēī, nosēī*; исто и во говорот на реканските муслимани: *имаeī* – *идеēī*, *бroeī* (Жировница), како и во малореканскиот: *ēледаēī, кажуаēī* (Галичник).

3.1.3. Аналогијата можела да дејствува и преку глаголите од *u-/e*-групи, што имало за последица скратување на должината кај глаголите од *a*-група, сп. *викей*, *коїей*, *имей* : *береӣ*, *ткаей*, *сїеӣ*, *сїоеӣ*, *носей* во горнопреспанскиот, а по загубата на *-ӣ* во делнопреспанскиот и костурско-корчанскиот се добиле формите (*тие*) *име*, *вике*, *коїе* (<*имеӣ*< *имаӣ*).

3.1.4. Во некои локални говори аналогијата дејствува во рамките на самата парадигма. Основниот вокал од 1 и 2 л. мн. се наложил и во 3 л. Така се образувани формите за 3 л. мн. *береӣ* (: *береме*, *береӣе*), *носий* (: *носиме*, *носийе*), но *викаей* (: *викаме*, *викаӣе*) во галичкиот (Белић, 1935 : 198).

Аналогијата можела да дејствува и од 3 л. мн. врз 1 и 2 л. Тоа го потврдува материјалот од жировничкиот рекански говор, сп. *носей* – *носеме* / *носийе* (: едн. *носии*, *носий*), *броеӣ* – *броеме* / *броеӣе* (: *броши*, *броӣ*), а *имаей* – *имаме* / *имаӣе* (: *имаш*, *имаӣ*) (Поповски, 1959 : 126).

4. Во рамките на сета македонска јазична територија во 3 л. мн. през. како заеднички се јавуваат две појави: загубата на *-ӣ* и тенденцијата за интеграција на глаголите кон еден морфолошки модел.

4.1. Процесот на загубата на *ӣ*, видовме, најмногу напреднал во периферните говори – на север во кумановскиот, овчеполскиот, скопскоцрногорскиот и во тетовскиот, делумно уште во горанскиот, на североисток во малешевско-пијанечкиот и разлошкиот, и на југозапад во корчанскиот, делнопреспанскиот, костурско-леринските, во нешто поограничена мера и во говорите во Пелагонија. Во едни од овие говори *ӣ* се загубило кај сите глаголи (во костурско-корчанските и во северните), а во некои загубата е ограничена на глаголите од *a*-група, сп. *имаа* : *носай*, *тиеӣ* во леринскиот и битолскиот, *чуваје* : *можей*, *сїјет* во горанскиот, *имаа* : *седай*, *бераӣ* во беровскиот.

Во северните говори загубата на *ӣ* е релативно стара појава и стои во врска со истиот процес во српските призренско-јужноморавски дијалекти. Судејќи по обликовот *дојду* во записот до *кого доидој синк книге* на Радина од кумановското село Нагоричане од XIV век, Селищев заклучува дека во односново време во кумановскиот говор 3 л. мн. през. завршувало на *-у* (Селищев, 1918 : 223). Под воздејство на северните говори *-ӣ* почнало да се губи и во тетовскиот и во горанскиот, со таа разлика што во горанскиот загубата се ограничила само на глаголите од *a*-група.

Во југозападните говори загубата на *-ӣ* е самостоен процес и тој таму не е стар. Во XVI век во говорот на костурското село Богатско *ӣ* се чува, сп. *зовет*, *мирисет* (Gianelli – Vaillant, 1958 : 62). Причините за загубата во овие говори треба да се бараат во природата на односниов глас во финална позиција зад вокал. Кон таков заклучок води и фактот што *-ӣ* се загубило во тие говори и во членската морфема *-о(ӣ)* : *лебо*, *ножо*, како и во некои одделни други случаи, сп. *жосйо*, *тийра*.

Бидејќи загубата на *ī* е најраширена кај глаголите од *a*-група, може да се претположи дека процесот започнал токму кај тие глаголи. Двојното *a* (-*aa*) било доволно да се диференцира 3 л. мн. през. од 3 л. едн. кај тој тип глаголи (3 л. едн. *vika* : 3 л. мн. *vikaā*), а омонимијата со 3 л. мн. на имперфектот можела да се отклони по друг начин – со местото на акцентот, сп. 3 л. мн. през. *v'ikaā* : 3 л. мн. имперфект *vik'aa* во леринскиот, или со преструктуирање на имперфектната наставка, сп. *vikaaja* (: през. *vikaā*) во некои битолски села, или *vikaie* (: през. *vikaā*) во малешевскиот. Една ваква претпоставка се потврдува и со фактот дека *ī* се загубило, главно, во оние дијалекти во коишто 3 л. мн. през. завршува на *-aa(ī)* кај глаголите од *a*-основи. Во источните говори, каде што овој тип глаголи во 3 л. мн. имаат завршок *-ai* (*vikaai*) не се констатирани примери без *ī*.

4.2. Тенденцијата за упростувањето на конјугациските модели 3 л. мн. го засегнува до толку што во некои говори се изедначила основата во целата парадигма на презентот, па со тоа се изменил основниот вокал во 3 л. мн. Важна улога во тој процес играла аналогијата. Таа дејствуvala на два начина – вертикално во рамките на истата парадигма, и хоризонтално – преку генерализирање на наставката од еден конјугациски тип врз друг или врз сите. Првиот вид аналогија во едни говори се извршила кај сите глаголски групи, како што е случајот со северните говори, сп. во кратовскиот: *нос-e-ī* : *нос-e-мо, нос-e-īe*, или *бер-e-ī* : *бер-e-мо, бер-e-īe*, како во *vik-a-ī* : *vik-a-мо, vik-a-īe*, во други говори тој процес се ограничишил само на една или на две групи, како што е случајот, на пример, во малореканскиот, сп. *бер-e-ī* : *бер-e-ме, бер-e-īe*, и *нос-i-ī* : *нос-i-ме, нос-i-īe*, но : *vik-a-eī* : *vik-a-ме, vik-a-īe*. Во некои говори, пак, фонолошката структура на основата останала неизменета, додека промени настанале во наставката, сп. *im-e, nos-e, ber-e* : *im-a-me, nos-i-me, ber-i-me / ber-e-me* во костурско-корчанските, или *im-e-eī, nos-e-eī, ber-e-eī* : *im-a-me, nos-i-me, ber-i-me / ber-e-me* во охридскиот; *vik-a-ai*, *ber-a-ai*, *nos-a-ai* : *im-a-me, nos-i-me, ber-i-me* во дебрешкиот, *k'oī-a-a, ī'iii-a-a, d'oīd-a-a, m'isla-a* : *k'oī-a-me, ī'iii-e-me, m'isla-i-me* (во неакцентирана позиција) во разлошкиот.

2.6. ФОРМИТЕ НА ИМПЕРФЕКТОТ

0. На македонскиот јазичен ареал имперфектот се образува со следните наставки:

- едн. 1 л.: -*x* (*x'*), -*в*, -*ф*, -*ј*, -*к*, -*ф*, -*иie*, -*иiem*,
2 л.: -*иie* (-*иe*, -*иа*, -*ии*), -*иии*,
3 л.: -*иie* (-*иe*, -*иа*, -*ии*),
- мн. 1 л.: -*xme* (-*x'me*, -*xmə*, -*xmi*), -*иохме*, -*вме*, -*вне*, -*фме*, -*фне*, -*jme*, -*jne*,
-*кме*, -*кне*, -*фме*, -*аме* / -*еме*, -*иеме*, -*смо*, -*фмо*, -*амо* / -*емо*, -*иемо*,
2 л.: -*xīe* (-*x'īe*, -*xīe*, -*xīi*), -*иохīe*, -*вīe* / -*фīe*, -*jīe*, -*кīe*, -*фīe*,
-*aīe* / -*eīe*, -*иеīe*, -*cīe*,
3 л.: -*xa*, (-*xa*), -*ja*, -*ja*, -*va*, -*vy*, -*aiie*, -*iea*, -*iew*, -*va*, -*e* (-*je*),

кои се додаваат на тематските вокали -*a-* и -*e-*.

1. Претставени во парадигми се среќаваат следниве форми:

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>v'ik-a-x</i> | <i>b'er-e-x</i> | <i>n'oc-e-x</i> |
| <i>v'ik-a-iie</i> | <i>b'er-e-iie</i> | <i>n'oc-e-iie</i> |
| <i>v'ik-a-iie</i> | <i>b'er-e-iie</i> | <i>n'oc-e-iie</i> |
| <i>v'ik-a-xme</i> | <i>b'er-e-xme</i> | <i>n'oc-e-xme</i> |
| <i>v'ik-a-xīe</i> | <i>b'er-e-xīe</i> | <i>n'oc-e-xīe</i> |
| <i>v'ik-a-xa</i> | <i>b'er-e-xa</i> | <i>n'oc-e-xa</i> |

Овој модел се јавува континуирано во гоцеделчевскиот (неврокопскиот), серско-драмските и лагадинските говори во Југоисточна Македонија и во дојранскиот во долновардарската група. Дијалектните разновидности на тој терен произлегуваат од степенот на редукцијата на вокалите во неакцентирана позиција и од рефлексацијата на **ě* во акцентирани слогови.

Во неврокопскиот говор крајните вокали не подлежат на редукција, а **ě* се рефлектирало во /*a*/, па имперфектната парадигма се јавува во следниот фонетски вид: *cī'ax*, *cī'aie*, *cī'aiie*, *cī'axme*, *cī'axīe*, *cī'axa* (Мирчевъ, 1936 : 76).

Во некои говори во Драмско на редукција подлежат и крајните вокали, така што наставките за 2-3 л. единина и множинските се јавуваат во

аломорфите: *-x*, *-и^е* / *-ии*, *-х^е* / *-хми*, *-х^{и^е}* / *-х^{и^и}*, *-xa*, сп.: *ѓл'едах*, *ѓл'едаши*, *ѓл'едаши*, *ѓл'едашми*, *ѓл'едаше*; *н'осех*, *н'осеши* / *н'осеши*, *н'осехме* / *н'осехми*, *н'осехши* / *н'осехши*, *н'осеха* (Плевна), одн.: *в'иках*, *в'икаша*, *в'икаша*, *в'икахма*, *в'икашти*, *в'икахса* (Старчиште) – на поширок ареал во северните драмски села, каде што неакцентираното */e/* се редуцира во *[a]*.

Слична појава можеме да следиме и во дел од серските говори, сп.: *ѓл'едах*, *ѓл'едаши*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едашми*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едаша*; *н'осех*, *н'осеши*, *н'осехме*, *н'осехши*, *н'осеха* (Секавец), *ѓл'едах*, *ѓл'едаши*, *ѓл'едаши*, *ѓл'едашми*, *ѓл'едашши*, *ѓл'едаша* (Негован), како и во сушко-височкиот, сп.: *в'иках*, *в'икаши*, *в'икаши*, *в'икахми*, *в'икашши*, *в'икахса*; *с'ад"**äx*, *с'ад"**äsh*"*i*, *с'ад"**äsh*"*i*, *с'ад"**äx*, *с'ад"**äsh*"*i* (Голомб, 1960/1961 : 155).

Забелешка: Во сушко-височкиот **ě > /ä/* во акцентиран слог, одн. */a/* во неакцентиран.

Во градскиот дојрански говор наставките не претрпеле промени поради редукцијата, меѓутоа во него настанале промени во тематската наставка по морфолошки пат, сп.: *їл'ейах*, *їл'ейшие*, *їл'ейшие*, *їл'ейахме*, *їл'ейшие*, *їл'ейахша*, по аналогија и кај глаголите од *a*-конјугација: *'имах*, *'имише*, *'имише*, *'имахме*, *'имахшие*, *'имахса*, или: *'имах*, *'имише*, *'имише*, *'имахме*, *'имахшие*, *'имахса* (Пеев, 1979 : 89).

1.1. На еден поширок ареал во источна Македонија на правецот Благоевград – Петрич – Кукуш – Солун на запад приближно до Кочани – Струмица – Воден во наставката за 3 л. мн. */x/* се загубило и како наставка се јавува *-a*, сп. парадигма:

| | |
|--|---|
| <i>в'ика-x</i> | <i>н'осе-x</i> |
| <i>в'ика-и^е</i> | <i>н'осе-и^е</i> |
| <i>в'ика-и^е</i> | <i>н'осе-и^е</i> |
| <i>в'ика-хме</i> | <i>н'осе-хме</i> |
| <i>в'ика-х^{и^е}</i> | <i>н'осе-х^{и^е}</i> |
| <i>в'ика-a</i> | <i>н'осе-a</i> (поретко и <i>н'осе-ja</i> – со хијатско <i>j</i>). |

Сп.: Благоевградско: *в'иках*, *в'икаше*, *в'икаше*, *в'икахме*, *в'икашшие*, *в'икаа* (Раздол, Лешко);

Петричко: *ѓл'едах*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едашме*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едаа*; *н'осех*, *н'осеши*, *н'осехме*, *н'осехшие*, *н'осеа*; *б'ерех*, *б'ерешие*, *б'ерехме*, *б'ерехшие*, *б'ереа* (Петрич).

Кочани: *'имах*, *'имише*, *'имахме*, *'имахшие*, *'имаа*; *б'ерех*, *б'ерешие*, *б'ерехме*, *б'ерехшие*, *б'ереа*.

1.1.1. Во долновардарските говори јужно од Беласица и Кожуф на правецот Кукуш – Солун и Гевгелија – Воден поради редукцијата на

неакцентираните вокали се извршиле некои промени како во фонетската страна на наставките, така и во тематската наставка.

Во гевгелискиот и во кукушкиот говор глаголите од сите групи формирале единствен конјугацијски модел, сп.:

- во гевгелискиот: *в'икаж*, *в'икише*, *в'икише*, *в'икажхме*, *в'икажхїе*, *в'икда*; *йл'ешах*, *йл'ешїише*, *йл'ешїише*, *йл'ешахме*, *йл'ешахїе*, *йл'ешїда* (Ивановъ, 1932 : 89);
- во кукушкиот: *ѓл'едах*, *ѓл'едишие*, *ѓл'едишие*, *ѓл'едахме*, *ѓл'едахїе*, *ѓл'едда*; *н'осах*, *н'осишие*, *н'осишие*, *н'осахме*, *н'осахїе*, *н'осда* (Пеев, 1987 : 253);
- во говорот на Гуменџа: *н'осих*, *н'осишиа*, *н'осишиа*, *н'осихна*, *н'осихїа*, *н'осија*;
- во еницевардарскиот: *бл'увах*, *бл'уваше*, *бл'уваше*, *бл'увахне*, *бл'увахїе*, *бл'увда*; *с'ечих*, *с'ечишие*, *с'ечишие*, *с'ечихне*, *с'ечихїе*, *с'ечија*;
- во кулакискиот: *'идих*, *'идиши*, *'идиши*, *'идихми*, *'идихїи*, *'идиа*;
- во воденскиот: *б'ех*, *б'еше*, *б'еше*, *б'ехме*, *б'ехїе*, *б'еа*; *ѓл'едах*, *ѓл'едишие*, *ѓл'едишие*, *ѓл'едахме*, *ѓл'едахїе*, *ѓл'едда*; *йл'ешїих*, *йл'ешїише*, *йл'ешїише*, *йл'ешїихме*, *йл'ешїихїе*, *йл'ешїиша* (Думевъ, 1943 : 64);
- во мегленскиот: *в'икаж*, *в'икаше*, *в'икаше*, *в'икажхме* / -хне, *в'икажхїе*, *в'икда*; *н'осих*, *н'осишие*, *н'осишие*, *н'осахме* / -хне, *н'осихїе*, *н'осија* (Саботско).

Забелешки:

1. Во гевгелискиот и кукушкиот говор во 1 л. едн. и во мн. кај глаголите од *e*-основа тематскиот вокал *-e-* се редуцирал во [ə] и по тој начин основата се изведначила со глаголите од *a*-группа. Во 2-3 л. едн. во гевгелискиот и воденскиот извршена е елизија: *в'икаше* > *в'икише*, *йл'ешїише* > *йл'ешїише*.
2. Во еницевардарскиот и мегленскиот вокалот *-e-* се редуцирал во *-i-*: *н'осех*, *н'осишие...* > *н'осих*, *н'осишие...*
3. Во некои мегленски и еницевардарски пунктови во 1 л. мн. наспоредно со наставката *-хме* се јавува и *-хне* (*н* е добиено по аналогија на заменската форма: *ние бехме* > *ние бехне*).

1.1.2. Во некои разлошки села во 3 л. мн. како наставка се јавува *-xja* покрај *-ja*, добиена со контаминација на *-ха* и *-ja* а под влијание на 1-2 л. мн., сп.: *ѓл'едах*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едахме*, *ѓл'едахїе*, *ѓл'едахја*, но: *н'осех*, *н'осишие*, *н'осехме* / *н'осееме*, *н'осехїе*, *н'осеја* (Елешница, Банско; Видоески, 1987 : 9).

1.1.3. Во Западна Македонија наставките: *-x*, *-хме*, *-хїе* се задржале уште во две говорни оази – во говорот на мијачкото село Смилево (Битолско), сп.: *б'ех*, *б'еше*, *б'еше*, *б'ехме*, *б'ехїе*, *б'еа*; *в'икаж*, *в'икаше*, *в'икажхме*, *в'икажхїе*, *в'икаје* – и во говорот на муслуманите во полошките села Урвич и Јеловјане, сп. *ѓл'едах*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едаше*, *ѓл'едахме*, *ѓл'едахїе*, *ѓл'едда*; *н'осех*, *н'осишие*, *н'осишие*, *н'осхеме*, *н'осехїе*, *н'осеја* (Видоески, 1973 : 30), како и во нивниот базичен дијалект – горанскиот, сп.: *'имах*, *'имаше*, *'имахме*, *'имахїе*, *'имаа*; *с'ечех*, *с'ечешие*, *с'ечехме*, *с'ечеа*, или

в'икашох, в'икаше, вик'ашохме, вик'ашохтие, вик'ашуа (< *викашоа* – со редукција на *o* > *y*; Видоески, 1986 : 67).

Забелешка: Наставките *-ox*, *-e*, *-oxme*, *-oxtie*, *-oa* се преземени од аористот кај глаголите од *o*-раздел (*рекох, рече...*) и се додадени на новата имперфектна основа прошириена со *-ii-*.

1.1.4. Во малешевско-пијанечките говори во Североисточна Македонија во 3 л. мн. наставката *-a* се проширила со елементот *-ie* (преземен од 2-3 л. едн.) и така се добила нова наставка *-aie*, сп.: *к'оñах, к'оñаше, к'оñаше, к'оñахме, к'оñахтие, к'оñашаше; 'одех, 'одешие, 'одешие, 'одехме, 'одехтие, 'одеаше* (Делчево), *н'осех, н'осеше, н'осеше, н'осехме, н'осехтие, н'осеаше* (Смојмирovo – Беровско).

Забелешка: Проширувањето на наставката во 3 л. мн. се јавило од потребата да се избегне омонимијата со 3 л. мн. на сегашното време, сп. сегашно време: *в'икам в'икаш, в'ика, в'икаме, в'икатие, в'икаа* : имперфект: *в'иках, в'икахме, в'икахтие, в'икаааше; ie* после се проширило и на глаголите од *e*-основа, сп. *б'ереа-ие, н'осеа-ие*.

2. На еден широк појас во Западна Македонија на правецот Скопје – Велес – Прилеп – Битола – Ресен – Охрид фонемата /x/ во финална позиција и пред консонант по фонетски пат се изменила во /v/ и/или во /f/, а во интервокална позиција се загубила наполно, сп. *ѓрех > ѓрев/f, ѓр'ехче > ѓр'ев / фче, ѓр'ехои > ѓр'еои*. Оваа е една од важните фонетски карактеристики на западното наречје. По споменатиов процес и имперфектните наставки *-x, -xme, -xtie, -xa* се трансформирале во: *-v, -vme, -vtie, -a*, односно во: *-f, -fme, -ftie, -a*. Така парадигмата на имперфектот се јавува во следниов вид:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>в'ика-в/ф</i> | <i>н'осе-в/ф</i> | <i>б'ере-в/ф</i> |
| <i>в'ика-ше</i> | <i>н'осе-ше</i> | <i>б'ере-ше</i> |
| <i>в'ика-шие</i> | <i>н'осе-шие</i> | <i>б'ере-шие</i> |
| <i>в'ика-вме / -фме</i> | <i>н'осе-вме / -фме</i> | <i>б'ере-вме / -фме</i> |
| <i>в'ика-втие / -фтие</i> | <i>н'осе-втие / -фтие</i> | <i>б'ере-втие / -фтие</i> |
| <i>в'ика-а</i> | <i>н'осе-а</i> | <i>б'ере-а</i> |

Овие наставки превладуваат западно од линијата: Миладиновци – Катланово (на скопскиот дел) – Рудник – Велес – Црквино – Војница (во Велешко) – Плетвар – Селечка Пл. до Паралово и Скочивир (на пограничјето меѓу Пелагонија и Мариовската котлина) и на југ до линијата Паралово – Скочивир – Буково (на битолскиот дел) и до границата меѓу Малото и Големото Преспанско Езеро.

Во локалните говори во рамките на западното наречје се јавуваат разлики во наставките за 1 и 3 л. множина, како и во употребата на варијантите со /v/ и со /f/.

2.1. Во 1 л. мн. во значителен дел од западните говори се употребуваат во конкуренција наставките -вме / -фме и -вне / -фне; негде превладуваат форми со наставката -вме (-фме), на пр., во дебарските, полошките, во кои доминира заменката *ми(j)e*, а во други говори превладуваат формите со /n/, одн. -вне / -фне, како во кичевско-поречкиот, охридскиот, па и во говорите во Пелагонија. Во нив доминира заменскиот облик *ни(j)e*. Во втората група говори превладува и аломорфата -фне (со ф).

2.2. Во говорот на југоисточните преспански села на правецот Љубојно – Герман, како и во говорот на муслуманите во дебарското село Цепиште, во 1 л. мн. наставката -мef (в'икамеф, с'едемеф, б'еремеф) е добиена со метатеза (в'икафме > в'икамеф).

2.3. Во 3 л. мн. во дебарските, струшките, долнопреспанските, подоцна ќе видиме и во костурските говори, наставката -е ја континуира постарата -хе, која е добиена како резултат на старо вкрстување на аористната наставка-шќ и имперфектната -χќ (Конески, 1981 : 196), сп. примери: 'имае / 'имее, в'икее, б'ерее, н'осее.

2.4. Во некои локални говори во 3 л. мн. како наставка се јавува -ja – со секундарно j, добиено прво кај глаголите од e-основи (н'осеа > н'осеја, б'ереа > б'реја), а потоа се генерализирало и кај глаголите од a-основи (в'икаја, к'оїаја); се јавила потреба за отклонување на омонимијата со 3 л. мн. на сегашното време во оние говори каде што се загубила наставката -и, сп. сег. вр.: в'икам, в'икаи, в'ика, в'икаме, в'икаије, в'икаа : импф.: в'икаф, в'икаше, в'икаше, в'икав(ф)ме, в'икафије, в'икаја.

2.5. Во скопското, делумно и во велешкото говорно подрачје како хијатски глас во 3 л. мн. се јавил гласот /v/, си. в'икава, н'осева, б'рева (Скопје).

2.6. Во говорот на муслуманите во прилепското село Дебреште во 2-3 л. едн. кај глаголите од e-основи како тематски вокал се генерализирало -и-, по аналогија на сегашното време од истиот тип глаголи, сп. н'осеф, н'осише, н'осише, н'осевме, н'осефии, н'осе(j)a (: сегашно време: н'осиши – н'оси, б'ериши – б'ери; Видоески, 1950 : 49).

Сп. примери со целата парадигма:

Тетовско: в'икаф, в'икаше, в'икавме, в'икафије, в'икаја (Радиовце), к'оїаф, к'оїаше, к'оїавмо, к'оїафије, к'оїаја (Брезно), н'осеф, н'осише, н'осише, н'осевмо, н'осефии, н'осеја (Теарце);

Гостивар: б'егаф, б'егаше, б'егавме, б'егафије, б'егаа;

Порече: *н'осеф, н'осешие, н'осефне, н'осефиште, н'осеја;*

Прилеп: *б'егаф, б'егаше, б'егавнел-вме, б'егафиште, б'егаа; б'ереф, б'ерешие, б'еревне, б'ерефиште, б'ереа* (Конески, 1949 : 289);

Преспанско: *'ораф, 'ораше, 'оравнеле / -вме, 'орафиште, 'орана / 'ораја; н'осеф, н'осешие, н'осевнеле / -вме, н'осефиште, н'осеја;*

Велес: *ти'авеф, ти'авеше, ти'авевме, ти'авефиште, ти'авеа;*

Скопје: *'имаф, 'имаше, 'имавме / -вне, 'имафиште, 'имава;*

Дебарско: *в'икаф, в'икаше, в'икафме, в'икафиште, в'икае; н'осеф, н'осешие, н'осефме, н'осефиште, н'осеје* (Дебар);

Струшко: *к'оñaф, к'оñaаше, к'оñaфме, к'оñaфиште, к'оñaе; б'еф, б'еше, б'ефме, б'ефиште, б'ее* (Вевчани);

Охридско: *ѓл'едаф, ѓл'едаше, ѓл'едафме, ѓл'едафиште, ѓл'едаја; н'осеф, н'осешие, н'осефме, н'осефиште, н'осеја* (Охрид, Пештани);

Љубојно (Д. Преспа): *с'ечеф, с'ечешие, с'ечефме, с'ечефиште, с'ечеја.*

3. Во неколку локални говори во Југозападна Македонија, главно во Корчанско и Мегленско, фонемата /x/ е заменета со /j/, исто така по фонетски пат, но во ограничен број случаи, меѓу кои и во имперфектот. По таков начин како наставки за имперфект во тие говори се јавуваат: *-j, -шие, -шие, -јме / -јне, -јије, -(j)a*, сп.:

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>в'ик-a-j</i> | <i>н'ос-e-j</i> | <i>б'ер-e-j</i> |
| <i>в'ик-a-шие</i> | <i>н'ос-e-шие</i> | <i>б'ер-e-шие</i> |
| <i>в'ик-a-шие</i> | <i>н'ос-e-шие</i> | <i>б'ер-e-шие</i> |
| <i>в'ик-a-јме</i> | <i>н'ос-e-јме</i> | <i>б'ер-e-јме</i> |
| <i>в'ик-a-јије</i> | <i>н'ос-e-јије</i> | <i>б'ер-e-јије</i> |
| <i>в'ик-a-(j)a</i> | <i>н'ос-e-(j)a</i> | <i>б'ер-e-(j)a</i> |

3.1. Во корчанскиот говор овој модел е наполно стабилизиран, сп. *н'осеј, нос'јаше, нос'јаше, нос'јаме, нос'јаште, нос'јаје; ти'јеј, ти'јаше, ти'јаше, ти'јаше, ти'јаше, ти'јаше* (Бобоштица, Mazon, 1936 : 86).

Така и во мегленските села, само што во нив поради редукцијата дошло до промена на тематскиот вокал (-e- > -u-), сп. *в'ик-a-j, в'ик-a-шие, в'ик-a-шие, в'ик-a-јне, в'ик-a-јије, в'ик-a-ја; н'ос-u-j, н'ос-u-шие, н'ос-u-шие, н'ос-u-јне, н'ос-u-јије, н'ос-u-ја* (Пожарско), *б'ер-u-j, б'ер-u-шие, б'ер-u-шие, б'ер-u-јне, б'ер-u-јије, б'ер-u-ја*, по аналогија и: *ѓл'ед-u-j, ѓл'ед-u-шие, ѓл'ед-u-шие, ѓл'ед-u-јне, ѓл'ед-u-јије, ѓл'ед-u-ја* (Црнешево).

Во говорот на с. Корнишор и во соседните со него гуменциски села -ј како наставка се јавува само во 1 л. едн., додека во множинските форми отсуствува, сп.: *б'e-j, б'e-ши, б'e-ши, б'e-ми, б'e-ши, б'e-а*.

3.2. Незавршен процес на стабилизација на *-j* (место *x*) како наставка наоѓаме и во некои локални говори во Разлошко, спл: *ѓл'еда-x', ѓл'еда-шие, ѓл'еда-шие, ѓл'еда-јме, ѓл'еда-x'шие, ѓл'еда-ја; н'осе-x', н'осе-шие, н'осе-шие, н'осе-јме, н'осе-*

x'īe, n'oce-ja (Банско); *n'oce-x'*, *n'oce-iie*, *n'oce-ue*, *n'oce-jme*, *n'oce-x'īe*, *n'oce-ue* (Добриниште).

4. Во неколку села во Мегленско (Тресино, Родево, Сараќиново, Цакони, Луковец и др.) место -*x* во 1 л. едн. и 1-2 л. мн. во имперфектот се јавува /*k*/, па така имперфектните наставки гласат: -*k*, -*ie*, -*ue*, -*jme* / -*kne*, -*kie*, -*ja*, сп.:

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>v'ik-ə-k</i> | <i>n'os-i-k</i> | <i>b'er-i-k</i> |
| <i>v'ik-ə-ue</i> | <i>n'os-i-ue</i> | <i>b'er-i-ue</i> |
| <i>v'ik-ə-ue</i> | <i>n'os-i-ue</i> | <i>b'er-i-ue</i> |
| <i>v'ik-ə-kne</i> | <i>n'os-i-kne</i> | <i>b'er-i-kne</i> |
| <i>v'ik-ə-kīe</i> | <i>n'os-i-kīe</i> | <i>b'er-i-kīe</i> |
| <i>v'ik-ə-ja</i> | <i>n'os-i-ja</i> | <i>b'er-i-ja</i> |

(Тресино)

Забелешки:

1. Алофоните -*kme* и *kne* во 1 л. мн. се употребуваат наспоредно, но почеста е варијантата со -*n*.
2. Кај глаголите од -*e*-основи тематскиот вокал -*e*- по силата на редукцијата се реализира како -*i*- (*n'osek*, *n'oseše...* > *n'osik*, *n'osii...*).
3. Кај глаголите од *a*-група во 2-3 л. едн. тематскиот вокал може и да се испушти, сп. *əl'eđak*, *əl'eđiše*, *əl'eđiš*, *əl'eđakne*, *əl'eđakīe*, *əl'eđaja* (Г. Родево).

4.1. Во говорот на леринското село Бапчор и во неколку села во Долна Преспа -*k* како наставка се јавува само во 1 л. едн. додека во 1-2 л. мн. отсуствува, сп.:

v'ikak / *v'ikkek*, *vik'aše*, *vik'aše*, *vik'ame*, *vik'aīe*, *vik'aje*; *c'akek*, *n'osek*, *c'i'uek* (Бапчор);

n'osek, *n'oseše*, *n'oseše*, *n'oseme*, *n'oseīe*, *n'oseja*, наспоредно со формите: *n'osef*, *n'oseše*, *n'oseše*, *n'oseme*, *n'osefīe*, *n'oseja* (Граждено).

5. На еден широк појас на правецот Крива Паланка – Кратово – Куманово – Свети Николе – Кавадарци – Мариово – Лерин – Костур – Нестрам фонемата /*x*/ се загубила наполно во сите фонетски позиции, следствено и во наставките за имперфект. Поради тоа во повеќе локални говори имперфектните форми фонетски совпаднале со форми на други глаголски категории. И за да се избегне омонимијата се јавиле низа нови процеси што довеле и до промена како на фонемската, така и на морфемската структура на имперфектот.

5.1. Во северна Македонија на правецот Крива Паланка – Кратово – Куманово во 1 л. едн. се генерализирала наставката -*ie* како општа еднинска наставка (*ja*, *īi*, *on v'ikaše*, *n'oseše*). Јужната изоглоса на оваа форма допира приближно до Злетово (на кратовскиот дел) – Свети Николе –

Цидимирици (во Овчеполието), откаде што продолжува на запад во правецот на селата Миладиновци – Оризари – Волково (на скопскиот терен; Видоески, 1962 : 205).

На тој дел од македонската јазична територија настанале промени и во множинската флексија. Тука се разграничуваат наставките за 1 л. мн. -*ме* и -*мо*. Јужната изоглоса на -*мо* допира приближно до линијата Луке – Крива Паланка – Кратово – Злетово (на кривопаланечко-кратовскиот дел) – Свети Николе – Миладиновци – Кучково (на скопскиот терен) – Челопек – Седларце (во Полог).

Во северниот дел на кумановското подрачје приближно до линијата Орашац – Довезенце – Шопско Рудари – Псача – Длабочица на југ наставките за 1 и 2 л. мн. гласат -*смо*, -*сїе* (*'иkasmo*, *'ikasīe*). Со преземањето на овие аористни наставки се отклонила можната ономимија со 1 и 2 л. мн. на презентот (сп. *'ikamо*, *'ikatīe*). Во источните кривопаланечки села отклонувањето на ономимијата се извршило со проширување на наставката со елементот -*ше*- од 2-3 л. едн. во сите лица и на тој начин се оформила нова имперфектна основа, сп. едн. 1-3 *'имаше-ф*, *'имаше-мо*, *'имаше-ти*, *'имаше-а*. Истиот процес се извршил и во скопскоцрногорскиот говор, сп. *'имаше* // *'имашем*, *'имаше*, *'имаше*, *'имашемо*, *'имашети* // *'имаше(c)ти*, *'имашеј*.

Во 3 л. мн. исто така настанале поместувања за да се постигне симетричност на основата со 1 и 2 л. мн. Како општа наставка се генерализирала -*ва* (*'икава*), а во северните кумановски села на правецот Никуљане – Коинце – Жегљане – Малотино – Арбанашко -*ву* (*б'еву*, *раб'ошеву*).

Во скопскоцрногорскиот говор се генерализирале презентските наставки кои се додаваат на проширената имперфектна основа со -*ше*, сп. *'ика-ше* // *'ика-ше-м*, *'ика-ше*, *вик'a-ше-мо*, *вик'a-ше-ти*, *'ика-ше-w*, *вик'a-ше-w*, како и во кривопаланечките села што се наоѓаат северно од Крива Река, сп. *'ика-ше*, *'ика-ше*, *'ика-шемо*, *'ика-шети*, *'ика-шеја* (Ранковце, Петралица). Во говорите каде што се употребуваат наставките -*смо*, -*сїе*, во 1 и 2 л. мн., во 3 л. мн. се оформила наставката -*сва* по аналогија спрема 1 и 2 л.: *'ика-смо*, *'ика-сїе*, *'ика-сва* (Куманово, Видоески, 1962 : 205).

Комплетните парадигми на имперфектот во северните македонски говори на правецот Скопска Црна Гора – Куманово – Крива Паланка гласат:

5.1.1. во скопскоцрногорскиот говор:

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| <i>'ика-ше</i> | <i>н'осе-ше</i> | <i>б'ере-ше</i> |
| <i>'ика-ше</i> | <i>н'осе-ше</i> | <i>б'ере-ше</i> |
| <i>'ика-ше</i> | <i>н'осе-ше</i> | <i>б'ере-ше</i> |
| <i>'ика-шемо</i> | <i>н'осе-шемо</i> | <i>б'ере-шемо</i> |
| <i>'ика-шети</i> | <i>н'осе-шети</i> | <i>б'ере-шети</i> |
| <i>'ика-шеја</i> | <i>н'осе-шеја</i> | <i>б'ере-шеја</i> |

5.1.2. во кумановскиот говор:

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-смо | н'осе-смо | б'ере-смо |
| в'ика-сīе | н'осе-сīе | б'ере-сīе |
| в'ика-сва | н'осе-сва | б'ере-сва |

5.1.3. во кривопаланечкиот говор:

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-шемо | н'осе-шемо | б'ере-шемо |
| в'ика-шетīе | н'осе-шетīе | б'ере-шетīе |
| в'ика-шеја | н'осе-шеја | б'ере-шеја |

(Ранковце),

односно: в'ика-ше, в'ика-шеме, в'ика-шетīе, в'ика-ше(j)a // в'ика-а – во источните кривопаланечки села источно од Дубровница и Кркља.

5.2. Во овчеполското и кратовското говорно подрачје јужно од Крива Река во 1 и 2 л. мн. по загубата на *x* во наставките -хмо, -хīе дошло до удолжување на тематскиот вокал: в'икахмо, в'икахīе > в'ика:мо, в'ика:шē; н'осехме, н'осехīе > н'осе:мо, н'осе:шē, па потоа долгите вокали се разбиле на два кратки: в'ика:мо > в'икаамо, н'осе:мо > н'осеемо. На овој начин се избегнала омонимијата со презентот и се оформиле нови имперфектни наставки: 1-3 л. едн. -ше, мн. -амо, -аīе, одн. -емо, -еīе // -амо, -аīе кај глаголите од *e*-основа, сп.:

| | | |
|-----------|------------------------|------------------------|
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-ше | н'осе-ше | б'ере-ше |
| в'ика-амо | н'осе-емо // н'осе-амо | б'ере-емо // б'ере-амо |
| в'ика-аīе | н'осе-еīе // н'осе-аīе | б'ере-еīе // б'ере-аīе |
| в'ика-ва | н'осе-ва | б'ере-ва |

Забелешка: во јужниот дел 1 л. мн. завршува на -аме (в'икааме, н'осееме / н'осеаме).

5.3. Интересно е да се следат овие процеси посебно на штипско-радовишкиот терен. Во одделни села во 1 л. едн. уште се пази наставката *-x* (понегде и со ослабната артикулација, но сепак со морфолошка функција), додека во 1 и 2 л. мн. *x* се губи, негде само во 1 л. мн., сп.:

| | | |
|--|--|--|
| <i>ð'ava-x</i> | <i>в'рие-x</i> | <i>'ore-x</i> |
| <i>ð'ava-ше</i> | <i>в'рие-ше</i> | <i>'ore-ше</i> |
| <i>ð'ава-ше</i> | <i>в'рие-ше</i> | <i>'аве-ше</i> |
| <i>ð'ава-аме</i> | <i>в'рие-еме</i> | <i>'аве-еме</i> |
| <i>ð'ава-айе</i> // <i>ð'ава-^xайе</i> | <i>в'рие-айе</i> // <i>в'рие-^xайе</i> | <i>'аве-айе</i> // <i>'аве-^xайе</i> |
| <i>ð'ава-а</i> | <i>в'рие-а</i> | <i>'аве-а</i> |

(Припечани, Штипско)

или во радовишкиот говор:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| <i>н'осе-ex</i> // <i>н'оса-ах</i> | <i>в'ика-ах</i> |
| <i>н'осе-ше</i> | <i>в'ика-ше</i> |
| <i>н'осе-ше</i> | <i>в'ика-ше</i> |
| <i>н'осе-еме</i> // <i>н'оса-аме</i> | <i>в'ика-аме</i> |
| <i>н'осе-ейе</i> // <i>н'оса-айе</i> | <i>в'ика-айе</i> |
| <i>н'осе-а</i> // <i>н'оса-а</i> | <i>в'ика-а</i> |

(Радовиш)

(сп. сегашно време: *н'осам*, *н'осеш*, *н'осе*, *н'осеме*, *н'осетије*, *н'осатиј*).

Очигледна е тенденцијата да се генерализира единствена основа за сите глаголи во имперфектот.

5.4. Во тиквешко-мариовските говори каде што се загубило *x*, омонимијата со презентот ја спасува акцентот, сп.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>в'ика-ф</i> // <i>вик'а-ше</i> | <i>с'еде-ф</i> // <i>сед'е-шие</i> |
| <i>вик'а-ше</i> | <i>сед'е-шие</i> |
| <i>вик'а-шие</i> | <i>сед'е-шие</i> |
| <i>вик'а-ме</i> | <i>сед'е-ме</i> |
| <i>вик'а-тије</i> | <i>сед'е-тије</i> |
| <i>вик'а-а</i> | <i>сед'е-а</i> |

(Градско – Тиквеш,
Витолишта)

(Мариово, сп. през. *в'икам*, *в'икаши*, *в'ика*, *в'икаме*, *в'икатије*, *в'икатиј*; *н'осам*, *н'осиши*, *н'осе*, *н'осиме*, *н'оситије*, *н'осатиј*; *б'ера(m)*, *б'ериши*, *б'ере*, *б'ериме*, *б'еритије*, *б'ератиј*).

5.5. Во источните лерински села на правецот Асаново – Сакулево – Пополжани – Зеленич и на исток до границата со воденскиот говор наставката *-ше* се зацврстила наполно во 1 л. едн., сп.:

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| вик'аиie | нос'eиie | бер'eиie |
| вик'аиie | нос'eиie | бер'eиie |
| вик'аиie | нос'eиie | бер'eиie |
| вик'амe | нос'eме | бер'eме |
| вик'аиीe | нос'eиīe | бер'eиīe |
| вик'a(j)a | нос'e(j)a | бер'e(j)a |

(Секулево, Зеленич)

секогаш со акцентот на тематскиот вокал (сп. през.: *в'икам*, *в'икаме*, *в'икаиīe*; *н'осам*, *н'осиме*, *н'осиīe*; *б'ерам*, *б'ериме*, *б'ериīe*).

5.6. Во кајларскиот говор исто така акцентот во имперфектот паѓа на тематскиот вокал, вклучувајќи го и првото лице единствено:

| | | |
|----------|------------|-----------|
| им'a-φ | нус'e-φ | ии'e-φ |
| им'a-ше | нус'e-ше | ии'e-ше |
| им'a-шиe | нус'e-шиe | ии'e-шиe |
| им'a-ме | нус'e-ме | ии'e-ме |
| им'a-тиe | нус'e-тиe | ии'e-тиe |
| им'a-јa | нус'e-(j)a | ии'e-(j)a |

(Тремно, през.: *'имам*, *'имаи*, *'имаме*, *'имаиīe*; *н'осам*, *н'осии*, *н'осе*, *н'осиме*, *н'осиīe*).

5.7. На костурското говорно подрачје, каде што *х* исто така се загубило во морфемите за имперфектот, со исклучок на некои јужни периферни села во Костенаријата во 1 л. едн., преструктуирањето на оваа форма одело во правец на нејзиното индивидуализирање по однос на презентот и аористот. Во тие говори во имперфектот се извршиле неколку процеси: во завршокот во 1 л. едн., во наставката за 3 л. мн., во тематскиот вокал на имперфектната основа, во местото на акцентот, во неколку случаи и во другите наставки.

Во 1 л. едн. *х* се јавува уште во неколку села во областа Костенарија: *в'иках* / *в'иких*, *н'осих* (Сничени, Жужелци, Мангила). Во источниот дел на полскиот костурски говор на правецот Рупишта – Горенци – Куманичево – Загоричани во единствената во сите лица се генерализирала наставката *-ше*, како и во соседните лерински села. Во јужнопреспанските села, гранични со западното наречје, како наставка за 1 л. едн. се зацврстило *-ф* (но не и во множинските форми), сп. *в'икаф*, *ј'адеф*, но *в'икаме*, *ј'адеме...* (Лак, Граждано). Во говорот на с. Бапчор, поретко и во Тиолишта како наставка се јавува *-к* (*бек*, *'имак*, *ј'адек* – за тоа спомнавме погоре). На сета друга територија на овој географски регион 1 л. едн. завршува на *-е-φ* (*н'осех* >

н'осе, б'ерех > б'ере, по аналогија после *-e* е пренесено и на глаголите од *a*-конјугација: *в'иках > в'ика > в'ике*.

Во 3 л. мн. наставката *-e* (*вика-e, носе-e*) добиена е, како што истакнавме порано, од постарата *-xe* (в.т. 2.3.). Границата меѓу *-e* и *-a* оди приближно по границата меѓу леринскиот и костурските говори на правецот Мокрени – Бапчор – Статица.

Промените во тематскиот вокал ги засегнуваат, главно, глаголите од *a*-група и имаат тенденција да се постигне единствена основа.

5.8. Така, на костурскиот терен се констатирани следниве парадигми:

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.8.1. | <i>вик'-a-ше</i> | <i>нос-'e-ше</i> | <i>йеч-'e-ше</i> |
| | <i>вик'-a-ше</i> | <i>нос-'e-ше</i> | <i>йеч-'e-ше</i> |
| | <i>вик'-a-ше</i> | <i>нос-'e-ше</i> | <i>йеч-'e-ше</i> |
| | <i>вик'-a-ме</i> | <i>нос-'e-ме</i> | <i>йеч-'e-ме</i> |
| | <i>вик'-a-тие</i> | <i>нос-'e-тие</i> | <i>йеч-'e-тие</i> |
| | <i>вик'-a-e</i> | <i>нос-'e-e</i> | <i>йеч-'e-e</i> |

(во Рупишта, Куманичево, Горенци, през.: *в'икам, в'икаме, в'икатие; н'оса, н'осиме, н'оситие; с'еча, с'ечиме, с'ечитие*).

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.8.2. | <i>в'ик-e-ф</i> | <i>н'ос-e-ф</i> | <i>с'еч-e-ф</i> |
| | <i>вик'-a-ше</i> | <i>нос-'e-ше</i> | <i>сеч-'e-ше</i> |
| | <i>вик'-a-ше</i> | <i>нос-'e-ше</i> | <i>сеч-'e-ше</i> |
| | <i>вик'-a-ме</i> | <i>нос-'e-ме</i> | <i>сеч-'e-ме</i> |
| | <i>вик'-a-тие</i> | <i>нос-'e-тие</i> | <i>сеч-'e-тие</i> |
| | <i>вик'-a-(j)e</i> | <i>нос-'e-(j)e</i> | <i>сеч-'e-(j)e</i> |

– во централниот дел на областа со градскиот говор и во областа Корешча (Тиолишта, Жервени, Поздивишта, Кономлади, Брезница, Косинец, Новоселјани, Чука, Крчишта и др., сп. през.: *в'икам, в'икаме, в'икатие; н'оса, н'осиме, н'оситие; с'еча, с'ечиме, с'ечитие, с'ече*).

5.9. Овој модел го познаваат и некои крајни југозападни локални говори со таа разлика што акцентот паѓа на коренската морфема, сп.: *в'ике, в'икаше, в'икаме, в'икатие, в'икае; ј'аде, ј'адеше, ј'адеме, ј'адетие, ј'адее; юле, юлешие, юлеме, юлете, юлее* (Езерец, Слимница).

5.10. Во северните костенариски села кај глаголите од *a*-група во мажинските форми како тематски вокал се јавува *-e*, секако по аналогија на глаголите од *e*-основа и на тој начин е отклонета омонимијата со презентските форми, сп. *в'ик-e-ф, в'ик-a-ше, в'ик-a-ше, в'ик-e-ме, в'ик-e-тие, в'ик-e-e*, како во: *н'ос-e-ф, н'ос-e-ше, н'ос-e-ме, н'ос-e-тие, н'ос-e-e* (през., *в'икаме, в'икатие, в'ике* – Гратче, Пеоре, Марковени).

Во Јановени процесот на генерализирањето на *-e-* како тематски вокал се проширил и на 2-3 л. единина, така што имперфектната основа кај сите глаголи завршува на *-e-*, сп.:

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 'им-e-φ | <i>c'ed-e-φ</i> | <i>b'er-e-φ</i> |
| 'им-e-ше | <i>c'ed-e-ше</i> | <i>b'er-e-ше</i> |
| 'им-e-шие | <i>c'ed-e-шие</i> | <i>b'er-e-шие</i> |
| 'им-e-ме | <i>c'ed-e-ме</i> | <i>b'er-e-ме</i> |
| 'им-e-тие | <i>c'ed-e-тие</i> | <i>b'er-e-тие</i> |
| 'им-e-e | <i>c'ed-e-e</i> | <i>b'er-e-e</i> |

5.11. Во говорот на нестрамското село Радигоже (Чифлик) среќаваме две иновации во образувањето на имперфектот – во 2-3 л. едн. основата завршува на *-u-*, во мн. на *-e-* и со акцент на пенултима, сп.:

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ū'ул-e-φ</i> | <i>c'ed-e-φ</i> | <i>m'uij-e-φ</i> |
| <i>ū'ул-и-ше</i> | <i>c'ed-i-ше</i> | <i>m'uij-ше</i> |
| <i>ū'ул-и-шие</i> | <i>c'ed-i-шие</i> | <i>m'uij-шие</i> |
| <i>ūул'-е-ме</i> | <i>сед'-е-ме</i> | <i>миј'-е-ме</i> |
| <i>ūул'-е-тие</i> | <i>сед'-е-тие</i> | <i>миј'-е-тие</i> |
| <i>ūул'-е-e</i> | <i>сед'-е-e</i> | <i>миј'-е-e</i> |

(: през.: *ū'ул'a*, *ū'улиш*, *ū'ули*, *ū'улиме*, *ū'улитие*, *ū'уле*; *m'ија*, *m'ијеш*, *m'ије*, *m'ијеме*, *m'ијеше*, *m'ије*).

5.12. Во говорот на јужните костенариски села, каде што редукцијата на неакцентираните /e/ и /o/ е уште активен процес и /x/ се пази во некои позиции, вклучувајќи и во 1 л. едн. на имперфектот, наоѓаме две варијанти на имперфектната парадигма – со генерализиран основен вокал (*-u-*) кај сите глаголи и со извесно ограничување на процесот, сп.:

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| a) | <i>v'ик-u-x</i> | <i>ū'ep-u-x</i> | <i>ū'u-u-x</i> |
| | <i>v'ик-a-ше</i> | <i>ū'ep-u-ше</i> | <i>ū'u-u-ше//ū'u-j-ше</i> |
| | <i>v'ик-a-шие</i> | <i>ū'ep-u-шие</i> | <i>ū'u-u-шие//ū'u-j-шие</i> |
| | <i>v'ик-u-ме</i> | <i>ū'ep-u-ме</i> | <i>ū'u-u-ме</i> |
| | <i>v'ик-u-тие</i> | <i>ū'ep-u-тие</i> | <i>ū'u-u-тие</i> |
| | <i>v'ик-u-e</i> | <i>ū'ep-u-e</i> | <i>ū'u-u-(j)e</i> |
| б) | <i>'им-e-φ // 'им-u-x</i> | <i>зб'орв-e-φ // зб'орв-u-x</i> | <i>ū'u-e-φ // ū'u-u-x</i> |
| | <i>'им-e-ше</i> | <i>зб'орв-u-ше</i> | <i>ū'u-e-ше</i> |
| | <i>'им-e-шие</i> | <i>зб'орв-u-шие</i> | <i>ū'u-e-шие</i> |
| | <i>'им-e-ме</i> | <i>зб'орв-u-ме</i> | <i>ū'u-e-ме</i> |
| | <i>'им-e-тие</i> | <i>зб'орв-u-тие</i> | <i>ū'u-e-тие</i> |
| | <i>'им-e-e</i> | <i>зб'орв-u-e</i> | <i>ū'u-e-(j)e</i> |

(Мангила, Жужелци, Сничени).

5.13. Значително е положена парадигмата на имперфектот во говорот на Нестрам. Тука настанале промени и во наставките и во тематскиот вокал. Глаголите од секоја група имаат свој посебен конјугациски модел, сп.:

| | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) | <i>v'ik-e-φ</i> | <i>v'ik-e-me</i> | |
| | <i>v'ik-a-шиши</i> | <i>v'ik-e-īe</i> | |
| | <i>v'ik-a-shē</i> | <i>v'ik-e-e</i> | |
| б) | <i>n'os-e-φ</i> | <i>ñ'issi-e-φ</i> | <i>k'uyib-e-φ</i> |
| | <i>n'os-i-шиши</i> | <i>ñ'issi-i-шиши</i> | <i>k'uyib-i-шиши</i> |
| | <i>n'os-i-shē</i> | <i>ñ'issi-i-shē</i> | <i>k'uyib-i-shē</i> |
| | <i>n'os-e-me</i> | <i>ñ'issi-e-me</i> | <i>k'uyib-e-me</i> |
| | <i>n'os-e-īe</i> | <i>ñ'issi-e-īe</i> | <i>k'uyib-e-īe</i> |
| | <i>n'os-e-e</i> | <i>ñ'issi-e-e</i> | <i>k'uyib-e-e</i> |
| в) | <i>ñik'a-e-φ</i> | <i>ñ'e-e-φ</i> | <i>br'o-e-φ</i> |
| | <i>ñik'a-e-шиши</i> | <i>ñ'e-e-шиши</i> | <i>br'o-e-шиши</i> |
| | <i>ñik'a-e-shē</i> | <i>ñ'e-e-shē</i> | <i>br'o-e-shē</i> |
| | <i>ñik'a-e-шеме</i> | <i>ñ'e-e-шеме</i> | <i>br'o-e-шеме</i> |
| | <i>ñik'a-e-шетиē</i> | <i>ñ'e-e-шетиē</i> | <i>br'o-e-шетиē</i> |
| | <i>ñik'a-e-(j)e</i> | <i>ñ'e-e-(j)e</i> | <i>br'o-e-(j)e</i> |

(: през.: *v'ikum*, *v'ikaš*, *v'ika*, *v'ikame* – *v'ikume*, *v'ikaiē*, *v'ike*; *ñ'ija*, *ñ'iesi*, *ñ'ie*, *ñ'iemē*, *ñ'iešiē*, *ñ'ie*; *br'oja*, *br'oesh*, *br'oē*, *br'oemē*, *br'oetē*, *br'oe*; *n'osa*, *n'osii*, *n'osi*, *n'osime*, *n'ositē*, *n'ose*; *b'era*, *b'erii*, *b'eri*, *b'erime*, *b'eritē*, *b'ere*, Видоески, 1989 : 64). Омонимијата кај поодделни лица меѓу имперфектот и презентот била основен фактор за преструктуирањето на имперфектната парадигма, сп. 2-3 л. мн. кај глаголите што им завршува коренската морфема на вокал, през: *ñik'aemē*, *ñik'aetē*; *ñ'eemē*, *ñ'eetē*; *ñ'iemē*, *ñ'iešiē*; *br'oemē*, *br'oetē* : импф.: *ñik'a-e-shē-me*, *ñik'a-e-shē-īe*, *ñ'e-e-shē-me*, *ñ'ie-shē-me*, *br'o-e-shē-me*, итн. Влијанието на презентот јасно се покажува и врз наставката *-шиши* (*-shē* + *-sh*) во 2 л. единина.

5.14. Показателни за еволуцијата на парадигмата на имперфектот можат да бидат и формите на имперфектот во долнопреспанските села кои граничат со западното наречје. Во 1 л. едн. како наставка се генерализирала фонемата *-φ*, секако со наслон на горнопреспанској говор, каде што *x > φ* во финална позиција, а во некои села има наставка *-k* (за тоа стана збор порано, в.т. 4), сп.:

| | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <i>v'ika-φ</i> | <i>v'ika-me</i> | <i>j'ade-φ</i> | <i>j'ade-me</i> |
| <i>v'ika-shē</i> | <i>v'ika-īe</i> | <i>j'ade-shē</i> | <i>j'ade-īe</i> |

в'ика-ше *в'ика-а* *ј'аде-ше* *ј'аде-а*

покрај: *в'ик-е-ф*, *в'икаша...*, *ј'ад-е-ф*, *ј'адеше...* (Граждено).

Забелешка: Основните типови на парадигми се претставени графички на картата бр. 1.

6. Врз основа на претходното излагање во можност сме да ја покажеме и географската дистрибуција на одделните наставки.

6.1. Во 1 л. едн. наставката *-х*, наследена од старомакедонскиот, се задржала во источниот дел од македонската јазична територија; нејзината западна граница оди приближно по правецот Кочани (малку нешто позападно) – Штип – Радовиш – Гевгелија – Воден. Освен тоа таа се чува во костенарискиот говор во Костурско, сп. *се кр'их*, *раб'оих*, *бех* (Мангила), *ѓ'оівих*, *јадих*, *ї'ерих*, *м'еіих* (Жужелци), *в'иких*, *ї'иих* (Сничени), потоа во говорот на с. Смилево (Битолско) и во говорот на Македонците муслимани во тетовските села Урвич и Јеловјане, како и во соседниот горански говор. На другата територија фонемата */х/* во финална позиција се изменила фонетски во */в/*, одн. */ф/*, во */ј/* и во */к/* во неколку пунктови, или наполно се загубила. По таков начин во 1 л. едн. на имперфектот се оформиле нови наставки: *-в/-ф*, *-ј*, *-к*, одн. *-ф* таму каде што се загубило *х*.

Наставките *-в* и *-ф* ограничени се на западните говори. Нивната источната граница оди од пограничето со српската јазична територија на полошкиот дел, поминува нешто малку посеверно од Скопје во правецот на селата Бардовци – Миладиновци – Катланово, од каде што свртува на југ, ја сече реката Вардар југоисточно од Велес и преку областа Клепа излегува на Плетварскиот превој (севериоисточно од Прилеп); од Плетвар продолжува по пл. Селечка сè до реката Црна источно од Битола, поминува јужно од Битола во правецот на с. Буково и преку планината Баба се спушта на северниот брег на малото Преспанско Езеро. Западната и северозападната граница се поклопува со јазичната граница спрема Албанија.

Наставката *-к* ограничена е на неколку пунктови во областа Меглен (во селата Тресино, Г. Родево, Сарајиново, Цакони), во говорот на костурското село Бапчор, сп. *н'осек*, *в'ик'ек*, покрај *н'осе*, *в'ик'е*, и во неколку долнопреспански села (Граждано, Орово) наспоредно со наставката *-ф*.

Наставката *-ј* се среќава во неколку периферни пунктови во Јужна Македонија – во Корчанско, сп. *н'осеј*, *б'ареј* (Бобоштица), и во Мегленско, сп. *в'икај*, *н'осиј* (Г. Пожарско, Црнешево).

Во средишните македонски говори на правецот Нестрам – Костур – Лерин – Мариово – Кавадарци – Свети Николе – Куманово – Кратово – Крива Паланка */х/* се загубило во сите позиции, следствено и како наставка за 1 л. едн. на имперфектот.

На поширок ареал на костурското говорно подрачје 1 л. едн. завршува на тематскиот вокал, сп. *н'осе-ф*, *ї'ече-ф*, *с'еде-ф*, а според нив и *в'ике-ф*, *к'оіе-ф*,

'име-ф (: 2-3 л. *н'осеше*, *ї'ечеше*, *с'едеше* : *в'икаше*, *к'оїаше*, *'имаше* и/или *в'икеше*, *'имеше*). Така е во говорот на нестрамските села, во говорот на Корешчата на север до линијата Врмник – Желево, и во говорот на Пополе на исток приближно до селата Горенци и Котори.

Кајларскиот говор го задржал тематскиот вокал и кај глаголите од *a*-група, сп. *вик'a-ф*, *им'a-ф* (: *им'aши*) и *нус'e* – *нус'еше*, *сед'e* – *сед'еше* (Ранци).

Така е и во мариовскиот и тиквешките говори. Меѓутоа, во тие говори и во леринскиот има тенденција да се генерализира наставката *-ше* од 2-3 л. и во 1 л., така што *-ше* станала општа наставка во единната на имперфектот, сп. (*јас*, *їш*, *їтој* / *он*) *вик'аше*, *нос'еше*, *сед'еше*. Овој процес значително напреднал во леринските села на правецот Куманичево (источно од Костур) – Пателе – Чеган, во североисточните на правецот Свети Николе – Куманово – Кратово – Крива Паланка, како и во скопскоцрногорскиот наставката *-ше* се генерализирала наполно, сп. *к'оїаше*, *с'ечеше* (Судик – Свети Николе), *в'икаше*, *н'осеше*, *б'ереше* (Злетово, Кратово), *'имаше*, *бр'oеше* (Куманово, Крива Паланка), *сак'аше*, *јад'еше* (Градско – Тиквеш), *мол'еше*, *сii'еше* (Градешница – Мариово), *вик'аше*, *мел'еше*, *чин'еше* (Чеган, Сакулево, Зеленич – Леринско).

Во скопскоцрногорскиот говор кај постарото поколение можат да се сртнат и форми на *-шем* (*в'икашем*, *ї'ечешем*), во кои на завршетокот *-ше* се придодала наставката од 1 л. на презентот, и така 1 л. на имперфектот пак се диференцирало од 2-3 лице (в. карта бр. 2).

6.2. Во врска со наставките за 2 и 3 л. едн. покрај редукцијата на крајното *-е* во некои јужни говори, сп. *'идии*, *їл'етии* (Кулакија), *в'икаша* (Корнишор), *н'осиша* (Гуменџа – Воденско), *їл'едии* (Негован – Лагадинско), *їуч'ивии* (Сухо), *јадеши* (Секавец – Серско), *'имаша* (Старчиште – Драмско), треба да се истакне наставката *-ииши* во нестрамскиот говор, која претставува комбинација на *-ше* и *-ши* од презентот, сп. *в'икашии*, *ї'ешии*, *н'осишии*.

6.3. Во 1 л. мн. на македонскиот терен се разграничиваат наставките *-мо* и *-ме*. Првата (-*мо*) доминира во северните говори на целиот појас од Шар Планина па до македонско-бугарската јазична граница североисточно од Крива Паланка. Јужната изоглоса на оваа наставка оди по правецот Крива Паланка – Кнежево – Јамиште – Стрмощ (во Кратовско) – Судик – Врсаково – Богословец (во Овчеполието) – Дивље – Миладиновци – Кучково (во Скопската котлина) – Челопек – Седларце (јужно од Тетово). Јужно од споменатава граница 1 л. мн. завршува на *-ме*.

Во рамките на ареалот со завршетокот *-мо* комплетните наставки се јавуваат во фонетските состави: *-смо* (*в'икасмо*, *н'осесмо*), *-мо* (*в'ика:мо*, *н'осе:мо*), *-амо* / *-емо* (*в'икаамо*, *н'осеемо*), *-амо* (*в'икаамо*, *н'осеамо*), *-шемо* (*в'икашемо*, *н'осешемо*), *-вмо* (*в'икавмо*, *н'осевмо*). Географски тие се распределени на следниов начин:

Наставката *-смо* (с е пренесено од аористот) се јавува наспоредно со *-мо* на потесното кумановско подрачје и во поткозјачките села на југ до Крива Река и на исток до Псача и Длабочица во областа Славиште.

Јужно од Крива Река превладува наставката *-мо* наспоредно со *-амо / -емо*. Процесот на оформувањето на вторава наставка одел по овој пат: *в'икахмо > в'ика:мо* (со должина на тематскиот вокал како компензација за *x*) > *в'икааамо*, одн. *н'осехмо > н'осе:мо > н'осеемо*, а во некои локални говори и *н'осеамо* (со генерализирање на *-амо* како општа наставка кај сите глаголи).

Наставката *-иремо*, која е добиена со комбинација на *-ие* и *-мо*, превладува во Славиште и во поткозјачките села до линијата Дренак – Страсцин – Топаловиќ.

Наставката *-вмо* (*в'икавмо*) ограничена е на тетовското говорно подрачје и ја континуира наставката *-вме* која превладува јужно од Челопек.

Во другите македонски дијалекти што се наоѓаат јужно од линијата Тетово – Скопје – Штип – Кочани наставката за 1 л. мн. се јавува во алломорфите: *-хме* (*б'ехме*, *'одехме*, *'имахме*), *-вме* (*б'евме*, *с'акавме*), *-фме* (*б'ефме*), *-вне* и *-фне* (*б'ефме*, *б'ефне*), *-јме / -јне* (*в'икајме* – *в'икајне*), *-кме / -кне* (*б'екме*, *'имакме* и *'имакне*), *-ме* (со уドルжување на тематскиот вокал, сп. *б:еме*, *'има:ме*), *-аме / -еме* (*в'икааме*, *н'осееме*) или само *-аме* (*в'икааме*, *н'осеаме*), *-шеме* (*имашеме*, *н'осешеме*).

Најголем ареал зафаќаат наставките *-хме* и *-вме* (*-вне*) // *-фме* (*-фне*). Првата (*-хме*) е сочувана во југоисточните дијалекти; нејзината западна изоглоса допира приближно до линијата Кочани – Радовиш – Гевгелија – Воден. Освен тоа таа се среќава уште во неколку оази во Западна Македонија – во мијачкото село Смилево во Битолско (*б'ехме*, *'имахме*), во говорот на муслиманите во тетовските села Урвич и Јеловјане, како и во говорот на Гора. Во некои горански села се забележани и имперфектните форми со наставката *-шохме* (*вик'ашохме*, *нос'ешохме*), која претставува комбинација на наставките *-ие* за 2-3 л. едн. и аористната *-ох + -хме*.

Наставката *-вме*, со алломорфите *-фме* и *-вне*, *-фне*, ограничена е на западното македонско наречје. Нејзината изоглоса се поклопува со изоглосата на наставката *-в* (*-ф*) во 1 л. едн. со мали корекции на битолското и преспанското говорно подрачје. На тој дел таа оди нешто посеверно – на правецот на селата Добромир – Буково (во Битолско) – Герман – Ласка (на преспанскиот дел).

Во говорот на југозападните преспански села на правецот Арвати – Штрбово – Љубојно – Герман и во дебарското село Цепиште како наставка се употребува *-мef* (< *-вме* со метатеза), сп. *б'еремеf*, *'орамеf*, *н'осемеf*.

Во бројни западни говори покрај наставката *-вме* се среќава и *-вне*, каде што е *н* внесено аналошки од личната заменка *ниe* (*ниe бевме > ние бевне*, исто во *-фme > -фne*: *бефme > бефne*; така и во *сme > сne*). Ова се потврдува и со фактот што во говорите каде што се употребува заменката *миe* (*мијe*) – на правецот Струга – Дебар – Гостивар – Тетово – Скопје се употребуваат

само формите со *-вме* и/или *-фме*. Наставките *-вне* / *-фне* се употребуваат, главно, во централните говори (кичевскиот, поречкиот, прилепскиот, битолскиот, на велешката територија во областа Азот) и во Преспанско, сп. *'екафме* (Клење) : *'екафне* (Луково) во Дримкол, *б'егавне* – во прилепскиот, *в'икафне* – во кичевскиот и поречкиот, *в'идовне* – во велешкиот говор западно од Нежилово – Мартолци – Смиловци (Reiter, 1964 : 289), *'имафне* Љубаништа (Охридско).

Аломорфите *-вме* / *-вне* и *-фме* / *-фне* територијално не се многу издиференцирани. Се забележува дека вториве се пофреќентни во централните говори и во Охридско.

Наставките *-јме* / *-јне* и *-кме* / *-кне*, кои се добиени со фонетска измена на *x* > *j*, *k*, се ограничени на веќе споменатите пунктови: *-јме* во корчанскиот (*им'ајме*, *нос'ајме*), во неколку мегленски села (сп. *в'икијме*, *н'осијме* во Струпино, *в'икајне*, *н'осијне* во Г. Пожарско, Црнешево, Корнишор) и во разлошко-банскиот говор во Пиринска Македонија (*гледајме*, *носејме*); *-кме* / *-кне* се констатирани во мегленските села Тресино, Г. Родево, Цакони, Луковец, сп. *к'ојакме*, *н'осикме* / *н'осикне*.

Во говорите каде што се загубила фонемата */x/* како наставка функционира *-ме* со удолжување на тематскиот вокал (*в'ика:ме*, *н'осе:ме*), и/или со проширување *-аме*, *-еме*, по расчленувањето на долгите вокали. Вториве варијанти превладуваат во говорите во Штипско, Кочанско и Радовишко, и во некои пунктови во Пијанец (*гл'едааме*, *с'едееме*, *н'осееме*), а наставката *-ме* (со удолжен претходниот вокал) во тиквешко-мариовските и костурско-леринските говори. На битолското подрачје форми со наставката *-ме* се јавуваат сè до Тополчани, Кукуречани и Буково, негде наспоредно со формите со наставките *-вме*, *-вне* или *-фме*, *-фне* (Видоески, 1985 : 32; в. карта бр. 3).

6.4. Географската дистрибуција на наставките за 2 л. мн. се поклопува со дистрибуцијата на наставките за 1 л. мн.

6.5. Разновидностите на наставката за 3 л. мн. на имперфектот произлеваат од процесите сврзани со континуацијата на носовката **q* и на губењето на *x*. На најшироко пространство старата наставка *-χж* се изменила во *-ха*.

Во овој фонетски облик таа се задржала во југоисточните говори (ゴце-делчевскиот, серско-драмските и лагадинските) на запад до линијата Гоце Делчев – Валовиште – Солун, освен тоа и во градскиот дојрански говор, сп. *б'еха*, *'имаха*, *с'едеха*, или *б'еха*, *'имаха* – со редуцирано [a] во говорите со силна редукција (во сушковисочкиот и драмските; Видоески, 1991 : 69).

Западно од споменатата линија поради загубата на */x/* во интервокална позиција како наставка останал само вокалот *-a*, сп. *гл'едаа*, *н'осеа*, *раб'оитеа*.

Во некои локални говори во Полог, Пелагонија, Охридско, Преспанско и Леринско за да се избегне омонимијата со 3 л. мн. на презентот се јавиле хијатски гласови /j, v/ кои влегле во состав на наставката, сп. *б'ea* > *б'ejā*, *н'osea* > *н'oseјā*, после и *в'икаја*, *'имаја*, *'ораја*, *бр'oјаја*, *ї'ијаја* (Преспа), *им'аја*, *їи'еја* (Кајларско), *в'икија*, *н'осија* (Струпино – Мегленско), *в'икаја* (Охрид), *кої'аја* (Мариово), *'имаја*, *в'икаја* (Тетово).

По нефонетски пат е образувана и наставката *-хја* во говорот на разлошкото село Елешница, сп. *ѣл'едахја* (: *ѣл'едахме*, *ѣл'едахїе*).

Во северните говори на правецот Скопје – Куманово – Крива Паланка, каде што во интервокална позиција *x* се изменило во *v* (сп. *сн'ава*, *ч'ова*, *м'ува* и др.) се оформила по фонетски пат наставката *-ва*, сп. *'имава*, *б'ева*, *с'едева*, *раб'oшева*.

Во кумановскиот говор паралелно со наставката *-ва* се употребува и *-са*, каде што е с добиено по аналогија од 1 и 2 л. мн., сп. *в'икасва*, *б'есва*, *с'едесва* (: *с'едесмо*, *с'едесїе*).

Во северните кумановски села што непосредно граничат со српските јужноморавски говори се среќаваат имперфектни форми со наставката *-ву*, сп. *раб'oшеву*, *в'икаву*, *б'еву*. Во тие говори носовката **q* во сите позиции е заменета со */y/*.

Во скопскоцрногорскиот говор во 3 л. мн. на имперфектот се извршил посложен процес: **xq* > *-xy* > *-y-* // *-ј* (билабијално во позиција зад вокал), сп. **imahq* > *имаху* > *имау*, и за да се одбегне омонимијата со презентската форма (*имај*) имперфектната основа се проширила со наставката *-ше* : *вика-ше-ј*, *коїашеј*, *носешеј* (Кучевиште).

Истиот процес се извршил и во северните кривопаланечки села, но таму **q* се рефлектирало во */a/*, сп. *в'икашеа*, *н'осешиа* (: *в'икашемо*, *в'икашїе*).

Во говорот на Гора покрај наставката *a* ('имаа, *с'едеа*) се среќаваат и форми во 3 л. мн. со проширената наставка *-шуа* добиена од *-шиа* (со редукција на *o > y*), настаната како резултат на комбинација со аористната *-ша* : *вик'ашиа* > *вик'ашиуа*.

Во малешевско-пијанечките говори (беровскиот, делчевскиот, благоевградскиот, разлошкиот) во 3 л. мн. се генерализирала проширената наставка *-шие* (< *-a + -шие*) за да се отклони омонимијата со 3 л. мн. на презентот, каде што крајното *-и* се загубило кај глаголите од *a*-група, сп. *в'ика-шие*, *н'осе-шие*, *j'аде-шие* (: през. *в'икаа*).

Во западните периферни говори на правецот Галичник – Дебар – Голо Брдо – Дримкол – Струга, во корчанскиот и во костурските говори на исток до границата со леринскиот говор како наставка за 3 л. мн. на имперфектот се јавува *-е*, во некои локални говори и со хијатско *j* – *-је* : *'имае* – *'имаје*, *б'е* – *б'еје* – во дебарските говори, *в'ика(j)e*, *с'еде(j)e* – во костурскиот корешчански говор, *'имее*, *зб'орвие*, *ї'ије(j)e* – во говорот на Костенаријата и во Нестрам. Наставката *-е*, како што веќе спомнавме погоре, претставува континуант на старото **-ę* (в.т. 5.7.; в. карта бр. 4).

Загубата на /x/ во наставките, како што покажува претходното излагање, предизвикала значителни промени во структурата на имперфектните форми. Во некои дијалекти по загубата на /x/ дошло до звуково совпаѓање на одделни форми на имперфектот со соодветните презентски форми, што предизвикало нови процеси за да се избегне омонимијата. Има говори каде што се јавиле промени во наставките – се формирале нови структури на наставките во поодделни лица по фонетски пат или по аналогија. Во други микросистеми се извршиле промени во тематскиот вокал. Вториов начин е особено изразен во југозападните периферни говори на релацијата Воден – Лерин – Костур – Нестрам.

Во говорот на мегленското село Тушин, каде што е силно изразена редукцијата, токму таа е искористена за диференцирање. Во 1 и 2 л. мн. на имперфектот кај глаголите од *a*-група тематскиот вокал -*a*-, бидејќи е во неакцентирана позиција, се редуцирал наполно, додека во соодветните презентски форми тој се задржал, сп. през.: *в'ик-а-ме, в'ик-а-īе* : импф.: *в'ик-ма, в'ик-īа*, потоа тематскиот вокал се редуцирал и во еднинските форми (*в'ик-ше*), сп. целата парадигма, импф.: (јас) *в'икшие, (īши) в'икишие, (он) в'икишие*, мн. *в'икма, в'икīа, в'икāа* : през. *в'икам, в'икashi, в'икā, в'икаме, в'икāīе, в'икāī*. Овој модел после се пренесол и на глаголите од другите групи, сп. *б'ериш, б'ерма, берīа, б'ераа* : *б'ера, б'ериши, б'ере, б'ериме, б'ериīе, б'ерāī*.

Во костурскиот говор кај глаголите од *a*-група е искористен моделот од глаголите од *u*-група; по моделот: *н'осе, н'осеше, н'осеме, н'осейе, н'осее* (: през. *н'оса, н'осии, н'оси, н'осиме, н'осийе, н'осе*), се повела и парадигмата на глаголите од *a*-група: *'име, 'имаше, 'имаше, 'имеме, 'имейе, 'имее* (: през. мн. *'имаме, 'имате, 'име*) (Гратче, Марковени, Слимница).

Во говорот на областа Костенарија како тематски вокал во сите лица и кај сите глаголски групи се генерализирал -*e*-, сп. *н'ос-e-ф, н'ос-e-ше, н'ос-e-ме, н'ос-e-īе, н'ос-e-e; в'ик-e-ф, в'ик-e-ше, в'ик-e-ше, в'ик-e-ме, в'ик-e-īе, в'ик-e-e*.

Во нестрамскиот говор аналогијата дејствуvala во два правци: во множината се генерализирал тематскиот вокал -*e*-, а во 2 л. едн. по аналогија на 2 л. едн. на презентот старата имперфектна наставка -*ше* се проширила со -*и* (-*ииши*), сп.: *в'ик-e-ф, в'ик-a-ииши, в'ик-a-ше, в'ик-e-ме, в'ик-e-īе, в'ик-e-e*.

Во некои јужни костурски села, каде што се пази уште -*x* во 1 л. едн., како тематски вокал во множината кај глаголите од *a*-група се јавува -*i*- (можеби добиено со редукција од *e!*), сп.: *в'ик-u-x, в'ик-a-ше, в'ик-a-ше, в'ик-i-ме, в'ик-i-īе, в'ик-i-e* (Мангила).

Во источните костурски села, пак, стариот тематски вокал останал неизменет, а морфолошката диференцијација ја регулира акцентот, сп. импф.: *им'аше* (1-3), *им'аме, им'ате, им'ае* : през.: *'имам, 'имаш, 'има, 'имаме, 'имате, 'име* (Горенци, Рупишта).

Приведениве случаи се доволни да се покаже во која мера може да влијае фонетскиот фактор врз структурата на одделни граматички форми.

2.7. ФОРМИТЕ НА ГЛАГОЛСКИОТ ПРИЛОГ

0. Глаголскиот прилог го континуира стариот *participium praesentis activi*. Во современите македонски дијалекти тој се образува со следните наставки и нивните разновидности:

- -(e, j)ќе (-ќем),
- -(e, j)ќи (-ќим, -ќин),
- -(j)ќу (-ќум, -ќун),
- -(e)ишie (-ишем, -ишен),
- -(e)ишче (-ичем, -ичен),
- -(e)ишii (-иштим, -иштин),
- -(e)ишчи (-ичим, -ичин)
- -(e)ишту (-иштум),
- -иштеи,
- -иштимица,
- -шком (-шкум),
- -ник,
- -нички (-ничким, -ничкум).

0.1. Прашањата што се поставуваат во врска со овој глаголски облик на лингвогеографски план на македонскиот јазичен ареал се однесуваат:

- на карактерот на основата,
- на карактерот на тематскиот вокал,
- на вредностите место прасловенската секвенца **tj* (стсл. -шт-) содржана во тематскиот дел,
- на видот на завршетокот,
- како и на стабилноста на овој облик во одделни дијалекти.

1. На историски план глаголскиот прилог ја континуира основата на зависните падежи на стариот *participium praesentis activi* од глаголите од *и-* основа, од типот ‘молити’: **мол-ашт-** (< **mol-ətj-*) > **мол-ешт-** (**мол-ешч-**, **мол-еќ-**). Кон овој тип образувања по фонетски пат се приклучиле и глаголите од *je- / jo-* група што им завршувала коренската морфема на палatalна согласка (*l', n'*), сп. **колијшт-** > **колиашт-** > **колешт-**. Секвенцата **-ашт-** > **-ешт-** после се проширила и кај другите глаголи (**бер-ашт-** > **бер-ашт-** > **берешишт-**, **имајшт-** > **имајашт-** > **имајешт-**). Така по образецот **молешт-** се образувале по морфолошки пат и **берешишт-**, **гледајешт-** (место очекуваните **гледајашт-**, **берашишт-**, според развојот на **q > a* во оваа позиција). По овој начин во глаголскиот прилог кај сите глаголи се генерализирала наставката **-(e)ишт-** (со фонетските разновидности **-ешч-**, **-еќ-**).

1.1. Процесот на морфолошкото изедначување се пренесол и на тематскиот завршок. Во јужните македонски дијалекти (во Костурско, Кајларско, Солунско, Серско, Драмско) изедначувањето се извршило според основата на глаголите од *e*- и *u*-група, сп. *йл'ештишт'ем* (<*йл'ештишт'ем*) : *ск'акаштишт'ем* во сушковисочкиот, *ходештишт'ем* : *викаштишт'ем* Г. Броди (Драмско), *носештишти* : *к'ошашишти* Календра (Серско), *нус'еки*, *сич'еки* : *вик'аки* Градобор (Солунско), *сич'еки* : *дав'аки* Гуменца, *јад'еки*, *нус'еки* : *вик'аки* Енице, *од'еке*, *нос'еке* : *работишти* Мариово, *нос'ештиштен* : *вик'аиштиштен* Зеленич (Леринско), *уд'ештиштем* : *дав'аштиштем* Кајлар, *малч'ештишем*, *стий'ештишем* : *вик'аиштишем* на сето костурско-корчанско подрачје.

1.2. На другата територија дошло до проширување на тематскиот дел на прилогот по аналогија на глаголите од *a*-група, така што како наставка се генерализирала секвенцата *-ешти-* (-ешч-, -ек-), сп. *бер'е-ешти-i*, *нос'е-ешти-i* : *вик'а-ешти-i* во дебарските и во дел од струшкиот говор, *леж'ештишем*, *ниж'ештишем* : *иѓр'ештишем* (> *иѓр'ештишем*) во охридскиот, *сед'ешке*, *їе'еке* : *им'аеке*, *кої'аеке* во кратовскиот, кривопаланечкиот, кумановско-овчеполскиот и во скопскиот, *клеч'ешке*, *од'ешке*, *бер'ешке* : *їпр'аеки*, *иѓр'аеки* во малешевско-пијанечките, кочанскиот, велешкиот, малореканскиот.

1.3. Во некои локални говори во Малешевско (Беровско, Делчевско) и Пијанечко (Благоевградско) се генерализирал еден завршок на основата кај сите глаголи, и тоа *-e-* во беровскиот и делчевскиот, сп. *бер'е-еки*, *нос'е-еки* : *вик'е-еки*, *иѓр'е-еки*, *дав'е-еки* Русиново (Беровско), *ѓлед'е-еки*, *кої'е-еки*, *им'е-еки* Делчево, и *-a-* во благоевградскиот, сп. *бер'а-еки*, *нос'а-еки*, *од'а-еки* Лешко (Благоевград).

Во некои локални говори во Кочанско односниов аналошки процес се извршил само кај глаголите што им завршува општиот дел на вокал (тип *їие*, *їое*, *їое*, *чуе*), сп. *їојаеки*, *сејаеки*, *шијаеки* : *кої'аеки*, но: *јад'ешке*, *од'ешке*. Овде се јавила потреба за отклонување на можните секвенци од по три вокали (*се'ешке* > *се'аеки* > *сејаеки*).

Нешто е посложен процесот кај овој тип глаголи во долновардарските говори, меѓу другото, и поради редукцијата на неакцентираните вокали, а и поради актуелните асимилации и контракции во разни видови вокални секвенци. Во дојранскиот и во кукушкиот говор забележани се вакви примери: *їкјајаки*, *сајајаки*, *їијааки* : *им'аеки*, но *нус'ејаки* Дојран (Пеев, 1979 : 91), *сијааки*, *смијааки* Кукуш, Гуменца.

1.4. Во бројни говори, во чии системи се избегнуваат секвенци со преден вокал на морфемска граница, секвенцата *-ee-* се контрактирала во [-e:]: *нос'ееки* > *нос'е:еки*, *сеч'ееки* > *сеч'e:еки*. По овој модел се добила и формата кај глаголите од *a*-група со претходна асимилација на *-ae-* > *-ee-*, сп. *вик'аеки*

> *вик'ееки* > *вик'е:ки*; сп. во охридскиот говор: *вик'еесичем* / *вик'е:ишем*, *иѣр'е:ишем*, *нос'е:ишем*, *бер'е:ишем*.

1.5. На еден поширок ареал во западна Македонија (Полог, Пелагонија) и во повардарските говори на правецот Штип – Струмица – Дојран – Кукуш вокалот /e/ во секвенцата -ae- во глаголскиот прилог се десилабизирал во [ѣ] и на тој начин се добила секвенцата -aj- : *вик'аеки* > *вик'ајки*, поточно *вик'а:јки*, па после и *бер'е:јки*, *нос'е:јки* – во полошките, кичевскиот со говорот на Дебарца, говорите во Пелагонија (прилепскиот, битолскиот), преспанскиот и во сите привардарски говори. Можеби овој процес бил подзасилен и од мекоста на /k/, како што претполага Селишчев (1929 : 368).

2. Глаголскиот прилог дава континуирани ареали и во врска со континуантот на групата *tj (стсл. *шт*). На македонскиот терен денеска место *tj наоѓаме три вредности: /иї/и, /иич/ и /ќ/.

2.1. Првите два ја континуират стсл. група *шт* и се распоредени на еден тесен појас на македонско-албанското пограничје на запад и на југ на граничниот појас меѓу македонската и грчката јазична територија, сп. *дав'аешчи*, *иѣр'аешчи*, *сед'еешчи* Жировница (Дебарско), *сїй'еешчем* Стеблево (Голо Брдо), *иѣр'е:ишем*, *нос'е:ишем* Охрид, *фарл'їшчем* Бобоштица (Корча), *дав'аишчем*, *вик'аишчем*, *нос'еишчем*, *сед'еишчем* Костур; *бег'аешти*, *мисл'еешти* Дебар, *вик'аешти* Г. Папрадник (Жупа), *меїї'еешти*, *иѣр'аешти* Дримкол, *нос'е:шти* Радожда (Струга), *вик'аишти*, *нос'еишти* Зеленич (Леринско), *йл'еишти* Сухо (Солунско), *н'ос'ешти*, *ходешти*'ем, *одешк'ом* (Серско, Драмско), *вик'аиштица*, *од'ештица* Грмен (Гоцеделчевско), *викашк'ом*, *носешк'ом* Елешница (Разлошко), *викаштиец* (Разлог) (на картата ареалите 2, 3).

2.2. На сета друга територија на македонскиот јазичен ареал, северно од линијата Преспа – Лерин – Солун – Валовиште место *tj има рефлекс /ќ/ со разни нијанси на палаталност: *вик'аки*, *вик'аеки*, *вик'ајки*, *вик'аким*, *вик'аке* и др. (на картата ареалот 1).

3. Спрема завршниот вокал се изделуваат три основни морфеми на глаголскиот прилог:

- ќе // -иїе (со фонетските и морфолошките варијанти: -еќе, -јќе, -ќем, -ешиїе, -еиче и со партикулите -м, -н, -ц),
- ќи // -иїи (-еки, -јки, -ешии, -еичи + -м, -н, -ца),
- в) -ќу (-кум) // -иїум.

3.1. Наставката -ќе // -иїе во сите фонетски и морфолошки варијанти на историски план ја континуира старата акузативна форма во среден род единина (стсл. **молаште**, **несжаште**), која, според Селишчев, уште од XI век

почнала да се употребува и со чисто прилошко значење (1929 : 371). Блаже Конески, пак, ја смета за континуант на множинската форма од машки род (Конески, 1981 : 183).

Во фонетскиот облик *-ќе* (-*e*ќе, -*j*ќе) глаголскиот прилог се јавува, главно, во северниот дел од македонскиот јазичен ареал на правецот Крива Паланка – Кратово – Куманово – Свети Николе – Скопје – Порече. Јужната изоглоса допира приближно до линијата Злетово – Судиќ (на кратовско-овчеполскиот дел) – Дивље – Катланово – Ракотинци – Нова Брезница (во скопската област) и на поречкото подрачје до Македонски Брод. Освен тоа, таа е констатирана во некои пунктоти во Мариово и во Тиквешиската по долината на Црна Река. Сп.: *вик'аеке*, *јад'ееке*, *нос'ееке* Кркља (Крива Паланка), *ор'аеке*, *сил'аеке*, *сед'ееке* Лесново (Кратово), *вриш'ееке*, *сеч'ееке* Црешево, Кучково, *зглед'а:ќе*, *сий'е:ќе*, *тико'е:ќе*, *тиле'и:ќе*, *мес'е:ќе* (Порече), *вик'аќе*, *јад'еќе* Витолиште (Конеска, 1951 : 28), *рабо'и:ќе*, *ије'еќе* Подлес (Тиквеш).

Образувањата со *-ќем* (ќе + м) се доста ретки; забележани се во некои поречки села, сп. *од'е:ќем* се *їрейнаф* на еден камен; *миж'е:ќем* можа да слеза Звечан, и во граничната зона со образувањата на *-шиилем* / *-ичем*, сп. *зна'јајќем* – во ресенскиот говор (Селищев, 1929 : 371).

Варијантата *-шиибе* // *-ичче* (-*ешиибе*, -*еичче*) најчесто се јавува проширена со *-м*, *-н*, *-ц* во аломорфите *-(e)шиилем*, *-(e)шииен*, *-шииец*, одн. *-(e)ичем*, *-(e)ичен*.

Образувањата на *-(e)ичем* доминираат, главно, во јужните и во некои југозападни периферни говори, сп. *дав'аешчем* / *дав'е:ишчем*, *сед'е:ишчем* во градскиот охридски говор, *град'аишчем*, *фарл'аишчем* во Бобоштица (Mazon, 1936 : 94), *иѓр'аишчем*, *тарч'аишчем* Нестрам (Видоески, 1989 : 66), *зред'еишчем* Тиолишта (Костур), *дав'ашчилем*, *ид'ешиилем* Тремно (Кајлар), *тил'ешииши'ем*, *тич'ишии'ем*, *ск'акашии'ем* Сухо (Голомб, 1960/61 : 176), *викашии'ем*, *ходешии'ем* Г. Броди, Драмско (Иванов, 1977 : к. 30).

Формата *-шииен* е забележана во леринскиот говор, сп. *вик'аишчиен*, *нос'еишчиен*, *тика'ишчиен* Зеленич, а *-шииец* во разлошкиот: *викашииец*.

Наставката *-шиилем* / *-ичем*, поради совпаѓањето со некои падежни форми на *participium praesentis activi* во стариот јазик, некои ја сметаат како директен континуант на тие форми – на датив множина (стсл. **несжштемъ**, **толаштемъ**) (според С. Младенов, 1979 : 296), одн. на инструменталот единина машки род според З. Голомб (1960/61 : 176-177). Формите со *-н* и *-ц* (*викашииен*, *викашииец*) ја потврдуваат претпоставката на Селишев дека "окончание *-ичем* представляет собою сочетание морфологических принадлежностей двух разных образований. *-ичче* – это окончание причастной формы винит. едн. сред. рода... *-м* присоединилось позднее. Оно было вызвано воздействием наречий на *-ом*" (Селишев, 1923 : 372). Подолу ќе видиме дека *-м* се јавува и кај наставката *-ќи* (-*ќим*) (на картата ареалот 5).

3.2. На значително широк ареал глаголскиот прилог се јавува со наставката *-ќи* / *-шии* во сите погоре приведени варијанти.

Образувањата на *-ќи* (-*еки*, -*јки*, -*ким*) превладуваат во централната зона на македонската територија јужно од линијата Злетово – Свети Николе – Катланово па сè до Солун, Лерин, со исклучок на оние пунктови во Мариово и Тиквеш, што ги спомнавме погоре. Во западниот дел на Македонија наставката *-ќи* (-*јки*) превладува во полошките, прилепско-битолските и во кичевско-охридските (без градскиот охридски) говори.

На тој ареал во одделни пунктови можат да се сретнат и образувања со наставките *-ќим* и *-ќин*,

– сп. *бир'ејќим*, *вик'ајќим*, *сид'ејќим* Чеган (Леринско), *сич'ејќим* Меглен, *јад'еќим* Старавина (Мариово), *тарч'ајќим* Прилеп (Конески, 1949 : 291),

– *им'аќин*, *јад'еќин*, *сид'еќин* Меглен, *вик'ајќин*, *нус'ејќин*, *сич'ејќин* Мутулово, *им'ајќин* си *раб'оиша др'уѓа б'аркаши*, *сач'ејќин* са *удр'их*, *тарч'ајќин* са *суин'ах* Кукушко (Пеев, 1987 : 263).

На западната периферија од с. Жировница (во изворишниот дел на Радика) преку Дебар до Струга се употребуваат партиципски форми со наставката *-шии* (-*ичи*) / *-ешии* (-*ешчи*), сп. *кой'аешчи*, *сеч'еешчи* Жировница, *дав'аешши*, *мет'еешши* Ростуше, Дебар, *вик'аешши* / *вик'еешши*, *нос'еешши* Вевчани, Радожда, *јад'еешчи*, *слуиш'еешчи* Струга. На јужната периферија форми на *-шии* (-*ичи*) се констатирани во некои пунктови во Леринско, Воденско, Серско и Драмско, најчесто проширени со *-м*, *-н*, *-мица*, *-ица*, сп.

– *јад'ешишум*, *од'ешишум* Пателе (Леринско), *беѓ'аишум*, *вик'аишум* Воден (Думевъ, 1943 : 63),

– *вик'аишшица*, *од'ешишица*, *тарч'ешишица* Грмен (Гоцеделчевско),

– *вик'аишчица* Луковец (Меглен), *биѓ'аишчица*, *варти'еишчицица* Воден (Думевъ, 1943 : 63).

Форми на *(e)шиин* се забележани и во некои пунктови во Дебарско, сп. *викашиин*, *носешииин* – во говорот на муслуманите во с. Г. Папрадник (на картата ареалот 4).

Кај овој тип образувања нејасно е потеклото на *-и* во наставката (*-ќи*, *-шии*, *-ичи*). Селишчев ја отфрла можноста *-и* да е пренесено од старата номинативна форма за женски род (стсл. *несжшти*). "Видеть в этом *-и* окончание форм именит. едн. ж.р. нет оснований" (Селишев, 1929 : 372). Тој претполага дека *-и* тута можело да се јави под влијание на прилогите на *-ски*, *-чики*, *-ишки* од типот *крвнички*, *мешечки* и др. слични.

3.3. На еден релативно тесен појас во Пелагонија на правецот Прилеп – Битола – Ресен наспоредно со прилошките образувања на *-ќи* се среќаваат и форми со завршокот *-у* и *-ум*, т.е. *-ку*, *-кум* сп. *бараќум* Прилеп (Конески, 1949 : 291), *вик'аќум*, *жнијаќум*, *кажуаќум* Крапа, Дебреште (Прилепско, Видоечки 1950 : 49), *носеќум*, Вранче, *знаејќум*, *бидејќум* Кривогаштани, *носеќум*, *тарчаќу* / *тарчаќум* Тополчани, *вик'ајќум*, *илачејќум* Преспа.

Спорадично можат да се чујат вакви форми и во некои северни поречки села, сп. *коӣакӯ*, *од'екӯ* Растеш (Видоески, 1950 : 49), и во југоисточна Македонија во Драмско, сп. *клѣчѣшӣ'ум*, *мâлчѣшӣ'ум* Плевна (на картата ареалот 6).

Наставката *-ум* овде е пренесена од припозите од типот *молкум*, *мешечкум*, *лежечкум* и под влијание на јужните говори, каде што се употребуваат прилошки образувања на *-ничкум* од типот *виканичкум* (в. понатаму).

4. Класичниот *participium praesentis activi* најдоследно се чува во северните и во средишните македонски дијалекти. Во јужните говори на правецот Преспанско Езеро – Корча – Костур – Лерин – Воден – Кукуш – Серез – Драма – Гоце Делчев тој се јавува поретко, наспоредно со други прилошки формации, а во некои локални говори на тој дел дури и не се среќава, како на пример, во некои пунктови во Преспа, а во Леринско на правецот на селата Арменско – Асаново, во северозападните костурски села (Косинец, Брезница и др.), во Костенирајата, потоа во јужниот дел на битолското подрачје на линијата Дихово – Добромир – Скочивир – Живојно, како и во некои говори по долината на Струма на серско-валовишкото подрачје (сп. Иванов, 1977 : К. 30) и во гоцеделчевскиот говор. А. Мазон во својата студија за леринско-костурските говори глаголскиот прилог воопшто не го споменува (Mazon, 1923). Исто така и Хрун во монографијата за говорот на с. Дихово глаголскиот прилог како посебна морфолошка форма не го разгледува (Groen, 1977). К. Мирчев во неврокопскиот (гоцеделчевскиот) говор констатира само остаток од стариот *participium praesentis activi* во лексемата *ӣарешӣ* (Мирчевъ, 1936). Слична појава познаваат и ароманските говори на тој ареал, па може да се претположи дека од нив дошол и импулсот за губењето на глаголскиот прилог (Atanasov, 1990, 2.22.3; Thumb, 1974 : 236).

Во повеќе говори каде што се загубил глаголскиот прилог или се наоѓа во фаза на губење се јавиле нови прилошки образувања од нова глаголска основа.

4.1. Во костурско-леринското и преспанското говорно подрачје наспоредно со формите на *-ичем* (*викашчем*) се употребуваат и прилошки форми со суф. *-нички* / *-ничким* или *-ничкум*, а во долновардарските говори и форми со суфиксот *-ник*, сп. *баран'ичк'им*, *једен'ичк'им*, *ӣлачен'ичк'им* и *једен'ичкум*, *ӣијен'ичкум*, покрај *бер'ашчем*, *ӣлач'ашчем* во Бобоштица (Mazon, 1936 : 94), *влечен'ичким*, *седен'ичким* покрај *ӣлач'ешчем*, *сед'ешчем* во Нестрам (Видоески, 1989 : 68), *јаден'ичкум* и *јад'ешчем* Езерец, *викајнчкум*, *носејнчкум* Леска, *јаденичкум*, *оденичкум*, *виканичкум* Лак, Шулин (Преспа), *берен'ичкум*, *носен'ичкум* Бапчор, *с'еденичкум*, *с'еченичкум* Г. Котори, *ӣрабанички*, *мейненички*, *ӣрчаничку* покрај

мижештим, одешиштим Виштарени (Леринско), *викан'ичкум, кайтан'ичкум* Тресино (Воден) (на картата ареалите 7, 8).

4.2. Образувањата со *-ник* почесто се среќаваат во воденско-мегленското и гевгелиско-кукушкото подрачје наспоредно со прилогот на *-јки*, сп. *шарчан'ик, јлачин'ик* Џакони, Г. Пожарско (Меглен), *бешан'ик, шарчан'ик* Воден (Думевъ, 1943 : 63), *шарчан'ик дујд'e* Гевгелија (Д. Ивановъ, 1932 : 93), *варкан'ик, лишкан'ик, шарчан'ик* Кукушко (Пеев, 1987 : 263) (на картата ареалот 10).

Сите овие форми се образувани од основата на глаголската придавка од несвршени глаголи (*вика-н-ички, -ичким, -ичкум, -ик*).

Прилошките форми на *-ник* (*викан'ик*) можеле да настанат спрема зборообразувачкиот модел на именките на *-ик* од типот *маченик*. Тие потоа послужиле како деривациона база за прилошките формации на *-ничким / -ничкум* со наслон на образувањата од типот *лежечки, сийечки*, одн. *лежечким* плус формите на *-ум* од типот *викум, молкум,ничкум, силум* или *близум, полекум* (Mazon – Vaillant, 1938 : 93).

Новите зорообразувачки формации, кои се јавиле како замена на класичниот глаголски прилог, повеќе се доближиле функционално до припозите.

Во слична функција се јавуваат и именките од типот *виканица, щрчаница* (*оишиде щрчаница*) и на *-ана* како *щрчана, малч'енайта* Леска (Преспанско), потоа образувањата како *бешанка* (*фана беш'анката*) Г. Котори (Леринско), *молч'енчук* (< *молченичук*) во говорот на муслиманите во Жупа (Дебарско).

4.3. Во југоисточните говори (Солунско, Серско, Драмско, Гоцеделчевско, Разлошко) превладуваат партиципски форми со суфиксот *-ком* (-кум во неакцентирана позиција), кој се додава на основата на стариот глаголски прилог, сп. *крадецк'ом* 'иде Кукуш (Пеев, 1989 : 263), *с'адашкум, щракч'ашкум* Сухо (Голомб, 1960 : 176-177), *одешк'ом* Секавец (Серско), *шарчишк'ом* Плевна (Драмско, Иванов, 1977 : К. 30), *викашк'ом, нусешк'ом, юешишк'ом, седешк'ом* Елешница (Разлошко) (на картата ареалот 9).


Од истата основа се изведени и образувањата со сложениот суфикс *-ичим-ица* од типот *биеш'ашимица, вареш'ешимица* во воденскиот и мегленскиот (Думевъ, 1943 : 63), *вик'ашимица са зајград'их* Меглен, како и оние со суф. *-(ши)ица* : *вик'ашишица, одешишица, щарчешишица* Грмен (Гоцеделчевско).

Во говорите каде што се загубил глаголскиот прилог или се наоѓа во процес на губење, неговата функција ја презеле некои синтаксички изрази – на пример, со глаголска именка, сп. *ми се сматчи од одење, дојде со јлачење* (м. *одејки, јлачејки*) Добромир (Битолско, Видоешки, 1985 : 40), *оишиде дејшето щрчаница*, или со цели реченици: *Како што одеше ѕадна (= одејки ѕадна)*.

3. ЛИНГВИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

3.1. Методи во проучувањето на македонските дијалекти

Проучувањето на дијалектите се изведува со помош на повеќе методи. Доколку изворите на дијалектниот материјал се во пишана форма тогаш најчесто подлежат на експерција. Доколку проучувањето на дијалектите се изведува преку директен контакт со говорителите на проучуваниот дијалект, најчесто се применува **методот на анкетирање**. Тој најчесто се изведува со помош на однапред подгответи **дијалектни прашалници**. Потоа материјалот собран во прашалниците подлежи на интерпретација. Тоа значи дека материјалот може да се обработува за да се опише одреден говор / група говори, или одредена дијалектна карактеристика. Материјалот собран во прашалниците може се интерпретира и со помош на дијалектни карти кои на синтетизиран начин покажуваат одредени дијалектни карактеристики на сите јазични рамнини. На пример, Македонскиот дијалектен атлас содржи преку 300 пункта кои претставуваат населени места на целата територија на Македонија. За секој од тие пунктоти е собран материјал според ист прашалник, така што за секое прашање се добиваат над 300 одговори кои потоа со посебен систем на знаци се пренесуваат на **дијалектната карта**.



Еден од најзначајните дијалектни проекти за македонската и за словенската дијалектологија е *Оишословенскиот лингвистички атлас* (**ОЛА**) кој се работи повеќе од 25 години и чиј долгогодишен раководител беше академик Божидар Видоески.

Досега се излезени повеќе томови на Атласот од областа на фонетиката и лексиката. Оптословенскиот лингвистички атлас опфаќа преку 800 пункта на сета словенска територија, а неговиот прашалник содржи повеќе од 3500 прашања. Македонските дијалекти во рамките на овој атлас се опфатени со 24 пункта на целата македонска јазична територија.

Пример од прашалникот на ОЛА:

| Чел'да | | | |
|-----------------------|--------|--|--|
| L | 2190 | 'правится' | бенчіча аре́ча |
| L | 2191 | 'любит' /мати/ | нагрена го <u>милы</u> <u>на</u> |
| M | (2192) | Nsg m subst radъ | любит — voli — kocha <u>сока</u> <u>бенчіча</u> |
| M | (2193) | Nsg f subst | рад — rad — rad <u>φ-фасыка</u> |
| L | 2194 | 'целует' | целует — ljubi — całuje <u>бачы</u> , <u>φ. бачы</u> |
| F (Sm) | (2195) | Isg praeſ ljubiq | люблю — ljubim — lubię <u>н'юд</u> <u>не</u> <u>гажев</u> |
| L | (2196) | 'желает' /здоровья/ | желает — želi — žyczy — |
| L | 2197 | 'счастье' | счастье — sreća — szczęście <u>ка́смей</u> |
| F | (2198) | sъčest'je | съčest'je <u>φ</u> — szczęście |
| F | 2199 | 'жених, мужчина, имеющий невесту, будущий муж' | жених — zaručnik, verenik — narzeczony <u>слѣдмо́жнъ</u> <u>прима́жнъ</u> |
| L | 2200 | 'мужчина в день свадьбы' | мужчина — mlađenac — pan młody <u>зені</u> <u>шабы</u> |
| L | 2201 | 'невеста, женщина, имеющая жениха, будущая жена' | невеста — zaručnica, verenica — narzeczona <u>арма́сдя</u> <u>сиречна</u> |
| L | 2202 | 'женщина в день свадьбы' | женщина — panna młoda <u>кинесита</u> |
| L | 2203 | 'выходит замуж' | выходит замуж — uđe mōžni <u>шабы</u> <u>брак</u> |
| Sl | 2204° | 'молодая женщина; женщина, недавно вышедшая замуж' | молодка, молодуха — mlada — młódka <u>чукеситъ</u> |
| FP | 2205 | Isg praeſ ženīť (se) | молода — mlada — młódka |
| P | 2206° | Isg praeſ <u>зека</u> ce <u>шечи</u> | женит(ся) — ženi (se) — żeni (się) <u>ce</u> <u>шечи</u> |
| P | 2207° | inf praeſ | |
| P | 2208° | L-ptc sg m | |
| FP | 2209 | Nsg věńcъ | венец — venac — wieniec <u>бене́ц</u> |
| P | 2210° | Npl <u>бенчи</u> | |
| P | 2211° | Gpt | |
| L | 2212 | 'кольцо с камнем, перстень' | кольцо — prsten — pierścionek <u>бу́рма</u> <u>перстень</u> |
| F | 2213 | перстень | перстень — prsten — pierścien̄ <u>бу́рма</u> <u>перстень</u> |
| L | 2214 | 'обручальное кольцо' | кольцо — burma, prsten — obrączka <u>бу́рма</u> < <u>перен</u> <u>перен</u> |
| <u>Бу́рма за 8156</u> | | | |
| <u>гусáко</u> | | | |
| <u>буман (скрида)</u> | | | |

Пример на карта на Ойшишловенскиоӣ лингвистички ашлас (ОЛА):



3.2. Преглед на проблеми за прашалникот на Македонскиот дијалектен атлас

- извадок 1-

1. Самогласки

1.1. /u/

1.1.1. надвор од акцент пред членската морфема: *другарите* (*другарите*), *жените*, *неделите*, *планините*, *селаните*, *сиромасите*, *страните*; *другите*, *младите*, *стариите* и др;

1.1.2. зад друга самогласка (*u, i* или *j*): *снаи* (или *снај*, *снај*), *саи*, *лаица* (*лајица*), *двајца*; *мои* (или *мој*, *мој*), *моите* (или *мојте*), *твоите*, *брози*, *стюши*, *троица*; *кожуи* (или *кожуј*, *кожуј*), *муи* (*муви*), *тардуи* (*тардуви*), *суи* (*суви*);

1.1.3. пред */a/*: *ракиа* (*ракја* или *ракија*), *судија*, *фамилија*; *тиокрија*, *смесија*;

1.1.4. зад согласките *ч, ж, ш* под акцент и надвор од акцент (*u, ѹ, у, е, а*): *чвија* (или *чвија*, *чувија*), *чвлик*, *чивчија*, *чивутињ*, *шибук*; *жив* (или *жїф*, *жуф*), *живот*, *живина*; *широк*, *ширийт*;

1.1.5. како гласат лексемите: *бригада* (*брегада*), *визитा*, *капитал*, *лисица*, *мириса*, *мирис*, *ќилим*, *маслинка*, *слезинка*, *тиганица*.

1.2. /u/*ъ (*и* или *ѧ*): *бик*, *бил*, *бистар*, *виме*, *висок*, *гине*, *диня*, *шита*, *штар*, *јазик*, *китика*, *кисел*, *кити*, *киска*, *кива*, *кобила*, *котито*, *корито*, *мил* (**mylb*), *мии*, *мислам*, *мотика*, *риба*, *тастир*, *тита* (**pytaetъ*), *титико*, *секира*, *син*, *сирење*, *сит*, *сита*, *стрико*.

1.3. /e/

1.3.1. под акцент (*e, є, ѕ*): *еден*, *еж*, *езеро*, *елен*, *есен*, *бере*, *весел*, *вечер*, *далеку*, *девет*, *жега*, *жена*, *желад*, *железо*, *зелен*, *зелје*, *земја*, *клен*, *кремен*, *лежи*, *лемеш*, *мед*, *мега*, *мегу*, *мечка*, *небо*, *невесита*, *недела*, *шетел*, *шере*, *шеро*, *шече*, *ребро*, *решето*, *седло*, *седум*, *село*, *сесира*, *теле*, *тешка*, *туче*, *црвен*, *чело*, *чеша*, *чешел*, *шест*, *шета*;

1.3.2. неакцентирано *e* (*e, є, ѕ, ѧ*):

1.3.2.1. пред и зад акцентиран слог: *врећено*, *времето*, *еребица*, *еснаф*, *јадењето*, *елен*, *невесита*, *недела*, *шедесет*, *шелин*, *шелена*, *решето*; *презеде*, *пренесе*, *прескочи*, *предаде*, *пРЕйтРЧА*, *пресели*, *не можам*, *не одам*, *не сакам*; *ме вика*, *тие носи*; *девојка*, *свекрва*;

1.3.2.2. во завршоците *-ел*, *-тел*, *-ен*, *-ер*, *-ец*: *кисел*, *орел*, *шетел*, *шетел*; *родител*, *учител*; *еден*, *есен*, *камен*, *тресиен*, *кремен*, *корен*, *рамен*, *ремен*; *вечер*, *девер*, *табер*, *тушипер*; *венец*, *конец*, *светец*, *танец*;

1.3.2.3. пред членската морфема: *дeїшeїо* (*дeїшeїо*, *дeїшeїо*), *имeїо*, *мaгaрeїо*, *мoрeїо*, *иилeїо*, *иолeїо*, *сeмeїо*, *шишиїо*; *ѓrозjeїо*, *лoзjeїо* и др;

1.3.2.4. на апсолутниот крај на зборот: *дeїе*, *имe*, *jaјce*, *мoре*, *иолe*, *сoнце*, *срцe*; *ѓrозje*, *лoзje*, *здaвje*, *колje*; *камeњe*, *корeњe*, *сиreњe*; *вee*, *иее*, *се* смee; викаме - викаїе, имаме, носиме, сме, сїе; носeїе, седeїе;

1.3.3. зад согласките ч, ѹ, ш (e, o, u, a): *чeї* (или чуму, чому), *чeї*, *чeїур*, *чeлoїек*, *чeкор*, *чeїка*, *чeмбер*, *чeвre*, *чeрчeвe*, *ћeнцире* (*ћeнцира*), *чeї*, *чeбови* (*чeї*, *чeбoї*, *чeбови*), *шeбоj*, *шeрбeї*, *шeйпoши*;

1.3.4. како гласат лексемите: *ушїе* (*оушїе*, *eушїе*, *шишїе*), *одваj* (*едваj*, *едвaм*), *доїрva* (*иїoїrva*, *тиїrva*); *ѓазeр* (*ѓазaр*, *ѓазoр*, *газaр*), *зеїин*, *измeќaр*, *кладeнец*, *иїaїерица*, *сенокoс*, *ћeнцире*, *шишавeј* (*шишавaј*).

1.4. /e/ „*e (e, ен, ем, ѹ, a, ja, jo, и, ин, им)

1.4.1. *јасїreb* - *јасїrebi*, *јаребица*; *браїучед* - *браїучеди*, *ѓлeда*, *иїogлeдуva*, *ѓредa*, *ѓредел*, *ѓреди*, *ѓовeдaр*, *ѓовeдo*, *дeвeдесeї*, *кoлeдaр*, *кoлeдe*, *лeдинa*, *oѓлeдалo*, *їeda*, *їedесeї*, *їредe*, *ред* - *редови*, *реди*, *нерeд*, *вreї*, *їreѓa* (*їreջeђa*); *дeвeї*, *дeсeї*, *зиї*, *зeмe*, *клeїtva*, *клeчи*, *лeќa* (*лeшиa*), *мeк*, *мeсо*, *месeц*, *їамeї*, *їeїa*, *їeїициa*, *їeїok*, *сveї*, *сveїtce*, *сtомnе*, *їeїжok*, *їreсe*, *їreспeка*; *дeїе* - *дeїшeїо*, *ждreбе*, *їрасe*, *їеле*, *вime*, *имe*, *йaгne*; *me*, *иїe*, *ce*;

1.4.2. зад ѡ: *јазик* (*јозик*, *јaзик*, *јaзик*, *език*, *изик*, *инзик*), *јaгула*, *јадро*, *јaнса*, *јaїrva*, *јaїpo*, *јaчи*, *јaчmen*, *јaчmииїe*, *зајак*, *їaјак*, *їaјачина* (*їaјажина*);

1.4.3. зад ч, ј, ш (e, ѹ, a): *чedo*, *чeсtо*, *чeбрциa*; *жeїva*, *жeїvap*; *шиїa*, *шиїa*;

1.4.4. секундарно *e во *їeїел* : *їeїиел*.

1.5. /e/ „*e

1.5.1. под акцент и во неакцентирана позиција (e, ѹ, ѹ, a, 'a): *бeѓa*, *бeѓale*, *бел*, *белиoї*, *белил*, *белeѓ*, *белeзи*, *бес*, *бесен* - *бесно*, *блeд* -o, *брeсtй*, *вeдрo*, *вeк*, *венeц*, *верa* - *верaїa*, *верuva*, *вeїpar*, *ѓнeздo*, *ѓолeм* -o, *ѓрев*, *ѓревoїa*, *ѓreши*, *ѓревeшivme*, *дeвoјka*, *дeдо*, *дел*, *дeли*, *делo*, *дeїе* - *дeїшeїo*, *дeца*, *жeлeзо*, *зрeл*, *звeр*, *звeзda*, *лeб* - *лeбoї*, *лeбovi*, *левo*, *лeїи*, *зaleїi*, *лeїto*, *мeв*, *мeд*, *мeра*, *мерi* - *мерil*, *месtо*, *мeшиe*, *мleко*, *мreжa*, *нeвeсtia*, *нeдeла*, *нeм*, *oрeв*, *їeна*, *їeшok*, *їeїel*, *їeши*, *їreсe* - *їreсno*, *рeка*, *рен*, *рeч*, *сveї*, *сeкиra*, *сeкоj*, *сeмe* - *сeмiњa*, *сeни*, *сeнka*, *сeно*, *сeче* - *сeкle*, *слeї*, *снeѓ*, *средa*, *средe*, *сїtpea*, *їeлo*, *їera*, *їeraшиe*, *їeсe* - *їeсno*, *їeсtо*, *чoвeк*; *џrevo*, *џreї*, *џreїna*, *џreїshna*; *бeв*, *бeшиe*, *бeвme*, *бeвїe*, *мoлeшиe*, *нoсeшиe*; *нoсeїe*, *сeдeїe* (зап. начин); *нoзe*, *раїe*; *ѓore*, *зime*, *ниѓde*, *oвde*, *uїre*; *јade*, *јadeв*, *јaл* - *јaле*, *јadeњe*;

1.5.2. зад согласката ц (e, ѹ, ѹ, a, 'a): *цeв* (*цav*, *ц'aв*), *цeвka*, *цeл*, *цeла*, *цeлиna*, *цeди*, *їrocedi*, *їreцeдуva*, *цeдило*, *цeлуva*, *цeлуvka*, *цeна*, *цeни*, *чeї*, *чeїенициa*, *їrocenii*, *їrocей*, *чeїeц*, *чeрии*, *чeїz*;

1.5.3. секундарно *e: во *сeкоj*.

1.6. /e/ „*b

1.6.1. во основата (*e*, *ă*, *a*): блеши^{ти}, ден, дење, денеска, везден, велиѓден, лек, лесен, леснотија, йолека, лен, ленено, ѕекол, џенушка, џен, ќес, сега, сегашен, џемен, џемница, се стемни, чеси^{ти}, шеине, шејоти^{ти}, шев; стебло, стекло, џешти^{ти}, џеси^{ти}, чейте;

1.6.2. во суфиксите: (-ел) вијел, орел, џел, сврдел; (-ем) јарем; (-ен) овен, осиен, ражен; бесен, болен, џладен, жеден, лесен; (-ец) живец, здравец, џалец, старец;

1.6.3. како гласат лексемите: овес, оцеји^{ти};

1.6.4. наместо старата група *сув (*иу*, *џав*): цути^{ти}, цути^{ти} (џафти, цвати^{ти});

1.6.5. наместо старата група *svъ (*су*, *сав*, *сам*): осуна, ќе осуне (или самна, осамна);

1.6.6. наместо старата група *зvъ (*svo-*, *sy-*): свони (*suни*), свон (зуноти^{ти});

1.6.7. во следниве лексеми: сиti^{ти} (*săти*, *suciти*), сида (*săда*, *sизда*), отино^{ти} (*oїнак*, *отинци*, *отанци*); даска (*даска*), стакло - стекло (или поинаку), читаник, читаница, се чити^{ти} (во значење сака), џешка (=овка), џреси^{ти}ча, чабар (чабур, чебур).

1.7. /a/

1.7.1. под акцент (*a*, *ă* или *ă*):

1.7.1.1. во почетен слог: баба, бардаче, даваме, јаболко;

1.7.1.2. во друга позиција: арамија (*арамија*), ацимија, кайавица, кайалиши^{ти}, караница, кијавица, кукавица, красиавица, маѓарица, йадавица, ракавица, меѓалиши^{ти}, љадалиши^{ти}, седалиши^{ти}, дванаесеји^{ти}, џеннаесеји^{ти}; душмани^{ти}, клейтало^{ти}, ливадаји^{ти}, маѓареји^{ти}, одажеји^{ти}, облаци^{ти}, конаци^{ти}; намачкано, џотквасено, наранети^{ти}, украдено, уљашено; накачиме, нараниме, навадиме, џораснети^{ти}, најаднале; ова-време, она-кни^{ти}а, џолема-враји^{ти}, свеји^{ти}-вода, лева-рака, десна-но^{ти}а, мала-река, џорна-куќа и др.;

1.7.2. надвор од акцент:

1.7.2.1. пред и зад акцентиран слог: брадавица, брадавичка, бојација, валавица, валавичар, џрадашанец, џрадишти^{ти}а, караница, кайавица, красиавица, калайне^{ти}, ладовина, ласи^{ти}вица, каменливо, маѓарица, маѓаре, нараниме, йадавица, ракија, работи^{ти}ме, срамоти^{ти}а и др.;

1.7.2.2. пред членската морфема (*a*, *ă* или *ø*): вечерайи^{ти} (или вечер'ти^{ти}а), враји^{ти}а, душайи^{ти}а, женайи^{ти}а, масайи^{ти}а, силайи^{ти}а, кобилайи^{ти}а, кошулаи^{ти}а, неделайи^{ти}а, џојолайи^{ти}а, ладовинаи^{ти}а, срамоти^{ти}а, работи^{ти}а, лисици^{ти}а, лубеници^{ти}а, мајайи^{ти}а, одаяи^{ти}а, свадбайи^{ти}а, мечкаи^{ти}а и др.;

1.7.2.3. на апсолутниот крај на зборот: враји^{ти}а, сеси^{ти}ра, чаша, кочина, џаница; добра, зелена, широка; моја, наша; видела, дошла, зела;

1.7.2.4. во следниве членувани лексеми: кожаи^{ти}а (или коажи^{ти}а, којжи^{ти}а), ружаи^{ти}а; бозаи^{ти}а (или боази^{ти}а), козаи^{ти}а, лозаи^{ти}а, солзаи^{ти}а и др.;

1.7.3. во соседство со согласката *j* (*a*, *ä*, *e*): *јаѓне* (или *јাঁгне*, *еѓне*), *јабана*, *јабанција*, *јаѓода*, *јаѓлика*, *јаѓурина*, *јајце*, *јајциња*, *јаловица*, *јаѓија*, *јариња*, *јарем*, *јарец*, *јасен*, *јас*, *јаска*, *јасја*, *јасна*, *јастиќ*, *јашаѓан*; *тијан*, *тиријадел*, *тиријадели*, *тијас*, *на јаве*, *обичај*, *слушај* и др.;

1.7.4. зад согласките *ч*, *ж*, *ш* (*a*, *ä*, *e*): *час* (*чес*), *чакија*, *чакшири*, *чардак*, *чаршав*, *чаша* (или *чеша*), *ћрнчар*, *кочан*, *ћечали* (или *ћечели*), *воденичар*, *овчар-и*, *ћрнчар-иће*, *дућничани*, *бийолчани*; *жаба* (или *жаба*, *жеба*), *тијукари*, *жален*, *жали*, *жал*, *жар*; *шалвари* (или *шелвари*, *шолвари*), *тиашаци*, *тиамар*, *кошаре*, *кукушани*;

1.7.5. пред согласничките групи *-нк-*, *-нг-*: *банка* (или *бэнка*, *бајка*), *мангдал*, *франгза*;

1.7.6. во соседство со лабијална согласка: *баба-Сијана* (или *боба-Сијана*), *ваѓан*, *мајор*, *наойаку*, *тиадина*, *тиара*; *сабајле*, *тиabor*;

1.7.7. во соседство со *r*: *ћрамада* (или *ћрмада*), *ћраѓани*, *ћраница*, *ћранатија*, *ћрадишиће*, *кравајче*, *тирашул'ка*, *крај*, *тирана* (*стирна*), *тиратеза* (*тирејеза*); *бардаци*, *тиартијали*;

1.7.8. во следниве лексеми: *зnam* (или *зно*, *знам*), *тиознајниција*, *тиаштијеа*, *измами*, *снаѓа*, *снаа*; *зајак* (*зоек*), *тијајак*, *јаѓојтика*; *вамтијир* (*вэмтиир*, *войтер*, *јайер*), *олтијар*; *забан* (*зобан*, *забан*), *замба*, *амбар*, *самар*, *кантијар*; *мачка*, *моѓале*, *масти*, *измасти*; *ангел* (*янгел*), *Андон*, *Андре*; *ѓази* (*ѓаџи*), *ѓашти*, *ѓанса*; *осади* (*осади*, *озаји*), *чачка*, *чам*, *чак*; *одамна* (*одомна*, *одамна*), *аман*, *тиаман*, *Дамјан*; *зар*, *зарем* (*зэр*, *зэрем*), *затије*, *тишито*, *тиак*; *баждар* (*баждар*), *макар*; *назаји* (*назаји*, *назоји*), *далеко* (*долеко*, *делеко*); *ластијавиција*, *лактијо*; *тирава* - *тирева*; *тирабаба* - *тиребаба*, *тирадедо* - *тиредедо*; *ра(x)ати* - *реати*.

1.8. /a/ „иј₂(*a*, *ä*, *o* или инаку)

1.8.1.: *бадник* (или *бодник*, *байдник*), *лајзе*, *лајсиција* (*лажиција*, *ложиција*, *олзиција*, *олциција*), *маћела* (*моћла*, *тагла*, *мэнгла*), *маска*, *тианко* (*тэнко*, *тионко*, *тиенко*, *тинојко*, *кнојко*, *кночко*);

1.8.2. пред крајното *r* (*a*, *o*, *e*, *ä*): *бистијар* (или *бистар*, *бистор*, *бистијер*, *бисор*, *бистир*), *ведар*, *вейтар*, *вейтар*, *добар*, *типар*, *модар*, *мокар*, *мудар*, *одар*, *остијар*;

1.8.3. пред сонантот *л* (*o*, *a*, *ä*): *тиекол*, *рекол*, *секол*, *тиекол*, *тийол*; *чевел*, *тиешел*, *тиуелка*;

1.8.4. пред сонантот *н*: *оган* (*огон*, *огин*, *оган*, *оген* и др.); *јаѓанција* (*јаѓонција*, *јаѓанција*);

1.8.5. пред сонантот *м*: *осум*, *седум*, *сум* (*осом*, *осам*, *осем*, *осам*; *седам*, *седом*, *седам*, *седем*); *тиасамције* (*тиасомције*, *тиасамције*);

1.8.6. во лексемите: *тиризов*, *тиризовец* (*тириз*, *тиризациј*); *тиасолције* (*тиасолције*); *тиекор*; *тибер* (*тибар*).

1.9. /a/ „иј₂

1.9.1. во кореновите слогови (*a*, *ä*, *o*, *å*, *ă*, у одн. *ам-*, *ан-*, *ам-*, *ан-*, *ам-*, *ан-*)

1.9.1.1. пред звучна преградна согласка (*б*, *г*, *д*, *s*): *ѓаба* (или *габа*, *ѓоба*, *гоба*, *ѓуба*, *ѓамба*, *гомба*, *ѓамба*), *даਬ*, *дађе*, *дабиција*, *заб-заби*,

зазабица, раб, рабје, юрабува, сабоїа, юраба, драѓ(ої), драѓови, лаѓ, сїпраѓа, юаѓа, џради, кадела, кадрав, каде, некаде, никаде, секаде, сад-
садови, юрад(ої), юрадушка;

1.9.1.2. пред друга согласка: *рака* (или *рока*, *рака*, *рука*, *рќка*), *маж*, *мадро*, *маде*, *исїади*, *їади*, *їадар*, *їадарница*; *мака*, *се мажи*, *маж-и*, *майи*, *майно*, *майежина*, *їаїи*, *їаїеџ*, *ѓаз-оїи*, *ѓазечки*, *ѓазер*, *ѓнас*, *ѓнасоїија*, *ѓнасано*, *ѓнасан* (*ѓнасан*, *ѓнусен*), *каса*, *каснав*, *кайна*, *кай*, *кайник*, *кайи*, *искайи*, *лака*, *лачи*, *излачи*, *лачиме*, *рачник*, *ракав*, *ракайка*, *сажен*, *скай*, *скайија*, *стїатка*, *стїати*, *стїатица*, *стїатало*, *їаїини*, *їаїон*, *їажи*;

1.9.2. во формите: *се* (или *са*, *сїа*, *сїи*, *сїи*); *неа*, *ја*;

1.9.3. на апсолутниот почеток: *јаѓлен* (или *ваглен*, *јаѓлен*, *ваглен*, *јоѓлен*, *оѓлен*, *еглен*, *углен*), *јаѓленар*, *јаѓорец*, *јадица*, *јаже*, *јажар*, *јажица*, *јазол*, *јаїток*, *јаїпор*;

1.9.3.1. под акцент: *заби*, *рака*, *їаїи*, одн. *заби*, *рќка*, *їаїи*; *зай*: *забо*;

1.9.3.2. надвор од акцент: *їо-заби*, *з-рака*, *най-їаїи*, *їри-їаїи*, *ракавица*, *скайоїија* и др.;

1.9.4. во следниве лексеми

1.9.4.1. *бабоїи* (*бобоїи*, *бабоїи*), *бабри*, *баїка*, *бабун*, *бабуноса*, *їаїионог* или *їаїиши* (срп. *їуїионог*), *биде* (*банди*), *внаїре* (*вноїре*, *внайре*), *фнейре*, *нейре*, *унуїре*, *найре* и др.), *ѓужва* (*ѓожва*, *ѓакјва*, *ѓажва*), *ѓуска* (*ѓаска*, *ѓаска*), *ѓулаб* (*ѓулуй*, *ѓолої*, *ѓалай*, *ѓлай*, *ѓолай*), *ѓусто* (*ѓасто*, *ѓасто*), *ѓлабок* (*ѓлабук*, *ѓлабок*, *ѓлобок*, *ѓубок*, *ѓибок*, *ѓабок*, *ѓлибок*, *ѓлобок*, *ѓламбок*, *ѓламбок*, *влабок*), *ѓелудец* (*ѓелудник*, *ѓеладник*, *ѓелударник*, *ѓолондик*, *ѓолондрец*), *какол* (*кокол*, *кукул*, *кукол*, *кркол*, *каклица*, *крклица*), *куќа* (*каишта*, *кайшта*), *клоїче* (*клайче*, *клуйче*, *кломко*), *їаїток* (*їаїук*, *їоїток*, *їаїок*), *їуїка* (*їаїка*, *їаїка*), *їуїи* (*їаїи*, *їаїи*), *суд*, *суди* (*сїди*, *сїди*, *сїди*), *судија* (*сїдија*);

1.9.4.2. *баблак* (*бамблак*), *блада* (*бланди* = *се грижи*), *ѓрабица* (*ѓламбица*, *ѓрамбица* = израсток на женски гради), *ѓанѓлив*, *ѓанѓало*, *ѓанѓаранѓа*, *ѓрутка*, *кус*, *лукав*, *нужда* (*наждада*), *круѓ* (*краѓ*, *кра"ѓ*, *крѓ*, *крак*), *оружје* (*оражје*, *уружа*), *оранѓва* (*ораджа*), *руглица*, *се ружи*, *рудо*, *рудина*, *скуден*, *судба*, *судбина*, *сүтрук*, *суреди*, *їуї*, *їуїав*, *їруба*, *їрудна*, *їуши*, *мука* (=брашно, *мака*), *мучник* (=ковчег за мука);

1.9.4.3. во лексемите: *желад-и* (или *желанди*, *жолонди*, *жолунїи*), *їоїраѓ*, *їонада*, *їонадии*, *обрач*, *їадеа*, *стїаде*, *оданде*, *одавде*; *саноќ* (*сваноќ*, *своноќ*, *сваниќ* и др.), *еднаши* (*едноши*, *еднashi*, *еднуши*, *еднач*);

1.10. /o/

1.10.1. под акцент (*о*, *ѡ*, *়*): *босо* (или *бѡсо*, *б'oso*, *бэсо*), *борба*, *боја*, *бор*, *вода*, *восок*, *войска*, *ѓосїод*, *ѓоло*, *ѓора*, *ѓоре*, *ѓосїи*, *дом*, *досїа*, *зора*, *коеџ*, *коѓа*, *коска*, *корен*, *кожа*, *коза*, *кора*, *коњ*, *лој*, *локва*, *лошио*, *може*, *мој*, *мосїи*, *коѓа*, *нос*, *нож*, *оѓон*, *овица*, *оїи*, *орев*, *осїро*, *осум*, *очи*, *сол*, *їорба*;

ѣоїово, девојка, заёри, изора, кокошка, окоси, основа, отвори, ютикова, юти, юсї, рабоїа, сабоїа, ютиола, широко;

1.10.2. надвор од акцент

1.10.2.1. пред и зад акцентирани слог (*o, ө, у*): бояција, воденица, воловар, долама, домашното, ёгостод, ёгодина, ёголем, јорѓан, јорѓован, кокошка; котрива, кобила, колено, кошница, кочаното, колиба, колера, котано, котачи, корито, кошула, лобода, лоїтна, лозница, одјаја, огледало, овдека, офицер, офицерски, юрошиава, юлица, юловина, ютиола; волот, воловитна, дворот, дворови, долот, долови, колот, колови; мојот, ювојот, добриот, зелениот, лошиот; юеколот, сокол - соколот, рекол - секол; восок, восокот, юесок, юесокот, добијок; секој, некој, никој; немојте и др.;

1.10.2.2. пред членската морфема: белото (или белито), високото, зеленото, црвеното, ютовилото, селото, юрлото итн.;

1.10.2.3. на апсолутниот крај на зборот: босо (или босо, босу), добро, ёло, јако; коло, месито, масло, юросо, оро, рало; колено, клетало, огнило, рамено; зајко, виучко, машко; дошло, рекло, секало; красното, коритото, месито, кройкото и др.;

1.10.3. фонетскиот облик на следниве лексеми: викум, збогум, квечерум, молкум, ничкум, назорум, юростум, мешечкум; вариш, лиѓош, рабоиш; далеко (или далеку), близо - близу; колко - колку, малко - малку, многото - многу, инако - инаку, найпреко - найпреку, најако - најаку, ојако - ојаку, около - околу, ютолко - ютолку; бомба, ютина, ютипор, юздер; ёвеје (ёувее), дори (дури), ютозина, ютише (утише), юзул (уџул), юакоѓере (юакуѓере); команда, комитта, комисија, комендија, команика, юзовиса; долама, долат, орница, юшаф, ютужа; комитири, воитика - ютювило.

1.11. /о/, „ю“

1.11.1. во коренските слогови, под акцент и надвор од акцент (*o, а, ё*): бос, юзеје (или ёас, бас, базе, ёанц), бочва, юшика, юшлосан, дожд, дождојт, дожди, дождолец, золва, зол, коѓа, некоѓашен, мов (мох), ноќви (ношви), рдоква, сон, соништа, сони, сонува, ютогаш, ютогашен, юкмо; юј, овој, оној;

1.11.2. во морфемите (*o, а, ё*):

1.11.2.1. во префиксите: зовре (зёвре), одојне, собра, собере, сојне, сојна, сошие, сојре, собуе, собор, соблече, сосем; юзлавје;

1.11.2.2. во суфиксите: (-ов) каков (какав, какав), ваков; (-ок) добијок (добитак, добитак), ютинок, ручок (или ручек), ютијок, ютијак; юлијок, редок, сладок; (-чок) височок, малечок, сладичок; (-от) лакот, нокот, ютијот;

1.11.2.3. во членската морфема -от: ютекот (човекат, човекатот), южејот, юбојт и др.;

1. 11.3. во предлогот *съ (*со, сос или са, сас*): со неѓо - сос неѓо, со мене, со нож, со юро итн.;

1.11.4. во предлогот *въ (*в, во, вов, ов или у, ув, уф, юф*): юди во Скојје (у Скојје), в село, во селото (у селото);

1.11.5. во предлогот **νъзъ* (воз или уз);

1.11.6. во префиксот **νъ-* (в или у): *внук* (или унук), *вдовец*, *вдовица* (удовица, *јафдувица*, *јавдовица*, *евдовица*), *віторник* (*шорник*); *внесе* (или *унесе*), *воведе*, *вдена* итн.;

1.11.7. во следниве лексеми: *дăх*, *дăхам*, *дăно* (= дно), *вонка* - *вăнка*, *извăн*, *сăхни* (= сушки, исуши); *боши* (*бăши*), *издăхна* (= издивна), *їăхнувам*, *їăхам*; *баш* (*бăши*), *касно* (*кăсно*), *макне* (*мăкне*), *їăкне* (*їăкне*), *їоїăкне*, *їайка*, *їоїайка*; *снаа* (снава, сноа, *снăа*, *сана*, *сăна*, *снăха*); *сой*, *соќе* (*сăй*, *сăќе*).

1.12. /y/

1.12.1. во лексемите: *жумбуши* (или *жимбии*, *цимбии*), *ќуше* (или *ќишие*, одн. *ќошие*).

1.13. /r/- (р, ѕр, ар, ѕр, ор, ѕр, ер, рă, ра):

1.13.1. во почетокот на зборот: *рбей* (или *ѣрбей*, *орбей*, *ѣрбей*), *рва*, *ржи*, *рж* (*ѣрж*, *рâж*), *ри* (*ѣрї*, *рâї*, *рої*), *рѣа*, *рѣоса*, *рска*;

1.13.2. зад лабијална согласка: *врба* (или *вâрба*, *вâрба*, *ворба*, *варба*), *брдо*, *брзо*, *врне*, *чейврїи*, *чейврїок*, *їврдо*, *мриша*, *мрїов*, *мрвка*, *мрда*, *мрси*, *їрво*, *їрсїй*, *їрсїен*, *фрла*;

1.13.3. зад нелабијална согласка: *ѣрб*, *ѣрне*, *ѣрчи*, *ѣрми*, *ѣрло*, *круа*, *крф*, *кросїй*, *свекрва*; *дрво* (древо), *држи*, *држава*, *їрн*, *їрча*, *їрїи*, *їрска*, *їаїрва*, *зрно*, *срї*, *срна*, *срце*, *ишїрк*, *ишїрбо*;

Дали на изговорот на *r* влијае бројот на слоговите? Дали има разлика во изговорот меѓу акцентираното и неакцентираното *r*: сп. *бркам* : *избркам*. Дали на изговорот на *r* влијае бројот на согласките зад *r*? Има ли разлика во изговорот меѓу зборовите : *врба*, *зрно*, *ѣрло*, *срце* (со една согласка зад *r*), и: *крука*, *зрнце*, *мрвка*, *їрсїен*, *їргнє*, *смрдлив* (со две согласки зад *r*)?

1.14. */l/- (ол, ѕл, ѕл, лă, ал, ла, ѕ, о, у, ул, лу):

1.14.1. зад лабијална согласка: *болва* (или *бâвва*, *бâлва*, *балва*, *боа*, *бăв/a*, *бува* итн.), *јabolко*, *волк*, *волчица*, *волна*, *молчи* (малчи), *молзе*, *молзница*, *молња*, *їолжав*, *їолн*, *їолнно*, *їолзи*, *сїолзне*, *їолковник*; *Буѓарин*, *Буѓарија*, *буѓарски* (*Болѓарин*, *Боѓарин*, *Булѓарин*);

1.14.2. зад забна согласка: *долѓо* (или *длѓо*, *дâлѓо*, *длăѓо*, *дăѓо*, *далѓо*, *длаѓо*, *длуѓо*), *должина*, *должен*, *солза*, *солзи*, *засолни*, *солнце*, *сїоллб*, *їолче* (или *кдче*), *їолчник*;

1.14.3. зад заднонепчена согласка (*к*, *г*, *х*): *їолїа*, *їолїаме*, *їолїна*, *колк*, *колчка*, *колчишиїа*, *колва*, *колне*, *колбас*, *олиџна* (*хлїна*);

1.14.4. зад согласката *ж*: *жолчка*, *жолїица*, *жолна* (*жључ*, *жл'учка*, *жл'уна*); *жолїй* (*жїлїо*);

1.14.5. во следниве зборови: *їлиїй* (= грло), *їлиїа* (= голта), *їолф* (животно - *пðх*), *чун* (*чðн*).

Дали на изговорот на рефлексот за **l* влијае бројот на слоговите (како во едносложните и во повеќесложните зборови)? Дали има разлика во изговорот на вредноста за **l* во акцентиран и неакцентиран слог (сп. *жалӣ*: *жалинкаф*, *влâk*: *волчица* и сл.)?

1.15. Изговорот на вокални групи:

1.15.1. изговор на две еднакви самогласки во непосреден допир:

1.15.1.1. *aa* (*aa*, *a:*, *a*): *рааӣ* (*ра:ӣ*, *райӣ*), *сааӣ*, *сана*; *имааӣ* (*има:ӣ*, *имайӣ*), *викаатӣ*, *имаа*, *викаа*;

1.15.1.2. *ee* (*e*, *e:*): *вее*, *вееме*, *живееме*;

1.15.1.3. *oo* (*o:*, *o*): *Марково* (*Марко:*), *букоо*, *дабоо*, *негоо*;

1.15.1.4. *ии* (*u:*): *змии* (*зми:*, *зми*), *кории*, *судии*;

1.15.2. изговор на самогласничката група *-oa-* (како *-oa-*, *o^a*, *o:*, *o*, *ва*): *ӯоа* (*ӯо^a*, *ӯо:*, *ӯо*, *ӯва*, *ӯфа*), *зайӯоа*, *ӯоар*, *ӯроа*, *осноа*, *ҳойӯоа*, *некоа*, *никоа*, *соа*, *Јоан*; *дојдоа*, *најдоа*, *рекоа*; *броам*, *сӯоам*, *брояӣ*, *сӯояӣ*, *броял* и др.;

1.15.3. изговор на самогласничката група *-ea-* (*e^a*, *e:*, *^a*, *ja*): *ӯеаӣ* (*ӯе^aӣ*, *ӯе:ӣ*, *ӯ^аӣ*, *ӯјат*), *се смеаӣ*, *бea*, *делеа*, *носеа*, *седеа*, *за ӯреа*, *леа*, *смеа*, *ӯтреа*, *реа*, *ӯареа*, *смрdea*; *неа*, *насмеано итн.*;

1.15.4. изговор на самогласничката група *-oe-* (*oe*, *^e*, *e:*, *e*, *o*, *o:*, *oj*, *^e*, *ve*): *чоек* (*чоек*, *чeк*, *чо^eк*, *чок*, *чоik*, *чоjк*, *ч^eк*, *чвек*), *ӯоедо*, *ҷазоец*, *ӯрӯоедеџ*;

1.15.5. изговор на самогласничката група *-ae-* (*ae*, *^e*, *e:*): *знае*, (*зн^ae*, *зne:*), *знаеме*, *ӯкае*, *заедно*, *заем*, *заек*, *единаесейӣ* итн

1.15.6. изговор на вокалните групи со */u/* како втора самогласка: *au*, *eu*, *ou*, *уи* (*аj*, *ej*, *oj*, *yj*);

1.15.7. изговор на вокалната група *-ua-* (*ua*, *u^ja*, *ja*): *ракија*, *ракиа*, *ракја*.

2. Согласки

2.1. /v/

2.1.1. изговор пред самогласка:

2.1.1.1. во почетокот на зборот: *вади* (или *ади*), *вари*, *васа*; *вода* (или *ода*), *вол*, *водена*, *восок*, *води*; *вујко*; *ведро*, *вир*;

2.1.1.2. во средината: *живоӣ*, *ӯиво*, *слива* и др.;

2.1.2. изговор пред сонантите:

2.1.2.1. пред *л*: *владика* ("ладика", *ладика*), *влакно*, *влачи*, *влечко*, *црвлив*, *влезе* (*флезе*);

2.1.2.2. пред *н* во: *внесе* (*фнесе*), *внаӣре* (*фнаӣре*, *найре*);

2.1.2.3. пред *r*: *врба* (*фрба*), *врсник*, *вришник*, *вриӣи*, *врело*;

2.1.3. изговор пред забна согласка: *вдена* ("дена", *дена*), *вӣорник*, *вӣор* (*фӣор*);

2.1.4. изговор пред безвучна согласка: *овца* (*офџа*), *кревца*, *врвца*, *црвче*, *мравче*, *кравче*, *мравка*;

2.1.4.1. изговор во групата *св-*: *сваī* (*сват*, *сфаī*), *свадба*, *сведен*, *сведок*, *свекор*, *свейши*, *свила*, *свој*;

2.1.4.2. изговор на апсолутниот крај на зборот: *крв* (*крф*), *брав*, *брсов*;

2.1.5. изговор во суфиксите *-сīво*, *-вски*: *браīсīво*, *тиријаīелсīво*, *сродсīво*, *царсīво*; *Јаневски*, *Марковски*, *Пејтревски*, *малешевски*, *штетовски* и др;

2.1.6. чување и изговор на *в* во интервокална позиција: *найрава*, *осīава*, *тиосīава*, *тиреīрава*; *ѓоīово*, *буково*, *дабово*; *невесīта* (*неесīта*); *убавина*, *тиравина*, *каīавица*, *секавица*, *найрави*, *осīави*, *тиравии*; *ковач*, *ковем*, *совалка*, *тиовар*, *тиоварам*, *јорѓован*, *воловар*, *букова*, *ѓоīова*; *бивол*, *живоīи*; *ѓоведо*, *ѓоведар*, *тивесмо*, *тирговец*, *човек*; *волови*, *денови*, *мосīтови*, *тицовисан*, *тиловина*, *сурековиī*, *лековиī*, *ѓоīови*.

2.2. /f/ - дали се изговара *f* или *v* во следниве случаи:

2.2.1. во почетокот на зборот: *фанела* (*ванела*), *фамилија*, *фашиа*, *фес*, *фенер*, *фиданка*, *фишил*, *филцан*, *Филип*, *фира*, *фиранēа*, *фурна*, *франēа*, *фриūна* (*фортиуна*);

2.2.2. во средината на зборот: *афион*, *кафе*, *кофа*, *куфер*, *Зафир*, *Сијефан*, *тиефшер*, *тијфа*, *ефишино*;

2.3. /m/

2.3.1. изговор на *m* пред согласката *j* (*m*, *m'*): *земја*, *ѓламја*, *ламја*.

2.4. /l/

2.4.1. изговор на *л* пред задна самогласка (*л*, *љ*, *у*): *лази*, *лаком*, *ласīловица*, *лови*, *локва*, *лош*, *лудо*, *лук*, *ѓлава*, *кобила*, *коло*, *слама*, *ѓоло*, *тилоī*, *типолоī*, *ѓлуво*, *тилуī*;

2.4.2. изговор на *л* пред согласка (*л*, *љ*, *у*): *алва* (*аљва*, *аувва*), *болно*, *тионеделник*, *силно*, *малку*, *тиолку*, *колку*, *тиолски*, *селски*, *тиалто*, *крилица*, *селце*, *колице*, *молци*;

2.4.3. изговор на *л* на апсолутниот крај на зборот: *виīел*, *вол* (или *вој*, *вой*), *Гаврил*, *ѓол*, *дол*, *кол*, *коīел*, *мал*, *мил*, *стиол*, *циел*, *викал*, *имал*, *зел*, *типанал*.

2.5. *l' - каков глас се слуша наместо старото меко **l'* (*л*, *л'*, *љ*):

2.5.1. пред задна согласка: *валавица* (*вал'авица*, *ваљавица*), *валам*, *жалам*, *кашилаī*, *молаī*, *тилаī*, *солаī*, *чешила*, *челад*, *тиболам*, *тичечалам*, *тичечалаī*, *ѓрклан*, *желад*, *кадела*, *коиула*, *невола*, *недела*, *тистапела*, *селанка*, *фрлам*, *фалайī*, *клуч*, *клун*, *луѓе*, *лути*, *луши*, *лушиа*, *тилуга*, *тилувачка*;

2.5.2. пред согласка: *бришалка* (или *бришал'ка*, *бришалька*), *доилка*, *мешалка*, *тиштелка*, *совалка*, *желка*, *зелка*, *тирелка*, *болка*, *билка*;

2.5.3. во соседство со согласката *j*: *волја* (*волја*, *вол’а*, *волја*), *неволја*, *ћолјак*, *селјак*, *лилјак*, *коїилјак*, *илјада*, *Силјан*; *зелје*, *иље*, *тилје*, *колје*;

2.5.4. на апсолутниот крај на зборот: *крал*, *какол*, *кал*, *ѓрдел*, *родиштел*, *тријател*, *учиштел*, *чешел*.

2.6. /n/

2.6.1. изговор пред заднонепчените согласки (*n*, *ŋ*): *банка* (*бајка*), *Бранко*, *санка*, *Санко*, *сіенка*, *сенка*, *Фанка*; *мангала*, *трангија*, *франѓа*, *ченѓел*.

2.7. *n' - каков глас се слуша (*n*, *њ*, *јн*, *јњ*, *њј*, *ңј*):

2.7.1. во почетокот на зборот пред мека согласка: *негов* (*његов*), *него*, *нивна*, *нива*;

2.7.2. на апсолутниот крај на зборот: *коњ* (*кон*, *којн*), *ражен*, *оѓан*;

2.7.3. кај глаголите: *клања*, *мења*, *мењава*;

2.7.4. во глаголската придавка кај глаголите на *-н* во основата: *бранетӣ* (*брањетӣ*, *брањен*), *женетӣ*, *ранетӣ*, *ценетӣ*;

2.7.5. во наставките *-ње*, *-ња*, *-иња*: *камење* (*камења*, *камејне*, *камејна*), *тарсијење*, *рамење*, *тарње*; *їадиње*, *їланиње*, *ѓумења*, *рамења*; *имање* (*имајне*), *јадење*, *косење*, *орање*, *сирење*; *дечиња* (*дечина*), *јаѓниња*, *їилиња*, *їрасиња*;

2.7.6 во следниве лексеми: *їенушка* (*їењушка*, *їенуѓа*); *дење*; *диѓне* (*диѓње*), *ѓнейше*, *клекне*, *ледне*, *сїеѓне*, *стиреѓне*, *тиекне*, *некни*, *книѓа*; *ѓнасно*, *ѓнило*, *ѓној*, *ѓношиште*, *јаѓне*, *оѓнило*, *оѓнишиште*; *ѓранка*, *сенка*; *бања* (*бана*), *вишина*, *црешња*; *їусишина* (*їусишиња*); *ѓребен* (*ѓребењ*), *дрен*, *дрмон*, *камен*, *кремен*, *косиќен* (*кошиќан*), *корен*, *осиќен*, *їламен*, *ремен*, *черен*; *кочан*, *нишиан*, *чекан*; *їрон*; *син* (*сињ*), *їрон* (*їроњ*); *буїшин* (*буїшин* или *буїтин*), *їарун*; *їена* (*їења*), *срна* (*срња*); *їадне*, *среѓине*, *мрдне*, *їреѓине*, *їргнене*; *ланско*, *уѓорно*, *удолно*, *наїрежно*; *брани* (или *брањи*), *кани*, *чени*, *рани*, *цини*.

2.8. /з/ - /s/

2.8.1. во почетокот на зборот пред самогласка: *заден*, (*саден*), *Зале* (*Сале*), *Заре* (*Sape*), *Занзе* (*Sahse*), *Зафир* (*Safipr*); *зева* (*сева*), *зебе* (*себе*), *земне* (*семне*), *земја* (*семна*), *зенза* (*senса*), *зерделија* (*серделија*), *зевѓар* (*севѓар*), *зензер* (*sensep*), *зијд* (*sijd*), *зијдар* (*sijdar*), *зирка* (*sirkja*), *зиїа* (*sija*), *зифїй* (*siffi*), *зиври* (*sivri*), *supra* (*supra*), *Зози* (*Sosu*), *зуниџа* (*suница*), *Зуна* (*Suna*), *Зуфтер* (*Sufer*), *зумба* (*symba*);

2.8.2. во група со сонантите *v*, *r*, *n*: *звезда* / *свездада*, *звездиџа* / *свездидца*, *Звечан* / *Свечан*, *зекне* / *свекне*, *звер* / *свер*, *зверка* / *сверка*, *звижди* / *свижди*, *звизна* / *свизна*, *звиска* / *свиска*, *звонец* / *свонец*, *зриќи* / *сриќи*, *назре* / *наспре*, *обзре* / *обспре*, *їрозре* / *їросре*, *бензин* / *бенсин*, *бронза* / *бронса*, *ѓанза* / *ѓанса*, *јанза* / *јанса*, *манзер* / *мансер*, *менза* / *менса*;

2.8.3. пред множинските наставки *-и*, *-е*: *нозе* / *нose*, *нози*, *блазе* / *блase*, *блази* / *блasi* / *благи*, *белези* / *белези*, *дирези* / *дiresi* / *диреци*,

кофчези / кофчези / кофчеци, юлози / юлози, солзи / солзи, юмози / юмози.

2.9. /џ/-/ж/

2.9.1. *џам (жам), џамија, џамадан, џайам, џеј, џиџер, џин, џубе, џуа, џанца, џенџере, аџија, џабанџија, синџир, џенџере, баџанок, џура, џара.*

2.10. /j/

2.10.1. во почетокот на зборот:

2.10.1.1. пред *e*: *еден* (или *једен*), *еднаш*, *еж*, *езеро*, *ела*, *елен*, *елек*, *еребица*, *еден*, *е (тијо е дојден)*; *Евреи*, *Ефио*;

2.10.1.2. пред *и*: *име* или *и'ме*, *ијра*, *ијла*, *имам*;

2.10.1.3. пред задна самогласка: *јаѓне*, *јаболко*, *јаѓлика*, *јавор*, *јаѓода*, *јазовец*, *јаловица*, *јасен*, *јасика*, *Јован*, *Јордан*, *јорѓован*, *јунец*;

2.10.2. во средината на зборот меѓу вокали:

2.10.2.1. пред предна самогласка: *заедно*, *знае*, *тирае*, *тикае*; *вее*, *сее*, *смее*, *старее*; *вие*, *мие*, *крие*, *тие*, *сиие*, *chie*; *кое*, *мое*, *свое*; *чуе*, *кујуе*; *броши*, *мои*, *стии*, *свои*, *чиши*, *разбои*;

2.10.2.2. пред задна самогласка: *змија (змиа)*, *тиријател*, *ракија*; *се мијам*, *мијаји*, *тијаји*, *шијаји*, *сошија*; *беа*, *знаеа*, *носеа*, *тиеја*, *чуеја*, *шиеја*; *боја*, *бројач*, *кројач*, *тијас*, *Стијајан*, *која*, *моја*, *тивоја*, *бројам*, *бројаји*, *кројаји*, *стијаји*; *дојдоа*, *рекоа*, *зедоа*; *маја*, *саја*, *стијаја*, *тијаја (тија)*; *викааји*, *имааји*; *викаа*, *сакаа*;

2.10.3. во средината на зборот пред согласка: *кријтие (кријтие, критие)*, *стијије, шијије*;

2.10.4. на апсолутниот крај на зборот зад вокал (*j* или *ø*): *мај*, *мој*, *тијвој*, *крој*, *сој*, *криј*, *стиј*, *шиј*.

2.11. /ќ/- (ќ, њ', ќ, ќ)

2.11.1. пред предна самогласка: *веке*, *(веке, веке)*, *ќе*, *ќерка*, *цвеке* итн.;

2.11.2. пред задна самогласка: *вреќа*, *куќа*, *сваќа*;

2.11.3. пред согласка: *ноќно*, *свекник*.

2.12. *tj, *kt - (ќ, ќќ, ч, ѕч, к, ѕт, ѕш, ѕч, ѕќќ):

2.12.1. во следниве лексеми: *божик* (*божик*), *божиќен*, *божиќни юсии*, *броќ* (*брош* - вид растение), *воќ*, *юмоќ* (*юмош*), *моќен* (*мошен*), *немоќен* (*немошен*), *немошница*, *юмоќник* (*юмошник*), *мошне*, *ноќ* (*нош*), *ноќен*, *ноќни*, *юлноќ*, *саноќ*, *синоќ*, *синоќа* (*синојка*, *сношка*, *сношти*), *ноќви* (*ношви*), *тиќ* (*тиш*, *тичка*, *тиќнија*); *веке*, *тиовеке*, *ќе*, *нејќе*, *нејќеше*; *воќка* (*овошка*, *олошка*), *врека*, *врекишије*, *ѓаки*, *ѓакник* (*ѓашник*), *ѓакересиј*, *домаќин*, *имаќен* (*имашен*, *имашлин*), *куќа*, *тикуќнина*, *леќа*, *маќеа* (*машитеа*), *мекава*, *маќеница* (*машитењица*), *обуќе* (*обушје*), *тилеќи*, *тилешика* (*тилеќка*), *тиракав*, *тирака* (*тирашти*, *тилаќа*), *тиракија*, *свека*, *свешник*

(свеќник), среќа, несреќа, куѓ; керка, паќерка (*тиаштерка*), пештиер, пештера; трошка (*трочка*);

2.12.2. во наставките: благоќа, лошоќа; веќава, паќа, фака, среќава; блакани (*Блаќо*), троќани, сојоќани (*Сојоќи*); телеке (*телешки*, *телечки*), јаѓнешко, тројешко; викајќи (*викаеки*, *викаешти* и др.), рабоќејќи, седејќи и др.;

2.12.3. во лексемите: вруќ, вруќина или пак: горешти, горештина; куши.

2.13. **tbj* - (ќ, тќ, тј)

2.13.1. браќа (*браќа*, *братаја*), троќе, расаќе, тролеке, сваќа, соќе (: сої), треки, трекина, цвеке (*цвејје*, *цвеке*).

2.14. /ѣ/ - (ѣ, є, ї):

2.14.1. пред предна самогласка: веѓица (*веѓица*, *веѓица*), преѓе, саѓи;

2.14.2. пред задна самогласка: џавол, џага итн.

2.15. **dj* - (ѣ, јѣ, жд, жи, жѣ):

2.15.1. во лексемите: веѓа (*веѓја*, *вежда*, *вежда*, *веџа*), веѓица, воѓа, граѓа, гостиѓа, згогѓа, краѓа (*кражба*), меѓа, меѓу, меѓник (*межник*), преѓа, преѓеска, наѓрежен (*наѓрешен*, *наѓречен*), послежен (*послешен*), послеѓни, рѓа, рѓосан, зарѓа, саѓи; нужда, еднаши, дваши, триси; шуѓ, шуѓина (*шујина*), шуѓо (*шујо* или чуждо, чужцио), чуждина (*чужбинा*, *чужина*), паќуѓере, двеѓере, уѓе (во изразот: да му е уѓе, нека му е уѓе), чаѓе; тремрежа (*трремрежие*, *трремеждие*), субенице; сваѓа, заваѓа (или кавѓа).

2.15.2. во збороформите: џага, виѓа, досаѓа, доаѓа, раѓа, паѓа; броѓани (*Брод*), белѓраѓани, граѓани, ориѓани; џовеѓо (*ѓовецко*);

2.16. **dvj* - (ѣ, дѣ, дј)

2.16.1. џавол (*дјавол*), лаѓа, луѓе (*луди*, *луде*), џреде (*ѓреда*), џрмаде, ливаѓе, оѓраѓе и др.

2.17. /х/

2.17.1. во почетокот на зборот (х, слабо ^х):

2.17.1.1. пред самогласка: аби (*хаби*), адепт, ајде, ајка, алва, амбар, ан, арно, апе; оди, ојкеши, олера, оро, оца; убаво, удинा, уни, унер, илјада, иштар, ич; ем, еќим;

2.17.1.2. пред согласка: ладно, ладовина, леб, рана, рани, рен, рка, рнка, риќ и др.

2.17.2. во средината на зборот:

2.17.2.1. меѓу самогласки (х, слабо ^х, в или пак се загубило тоа без трага): мавам (*маам*, *махам*), јава, маала, маана, раат, саат, саан, сабаале, снаа; граор, граот, заод, наод, сиаорец, сирашиште; трооит; доаѓа, заод, преод, соа, троа; јува, глувка, трюва, горува (=горушица), мува, сувар, пазува,

дуови, суво, руво, уво; за *ѣреа*, *дреа*, *меана*, *реа*, *сїреа*, *ѣреови*, *ѣреотїа*, *меур*, *дијанија*, *тихо*;

2.17.2.2. меѓу сонантите *p*, *л* и вокал: *болва*, *їрвої* (*їруї*, *їрвуї*, *їриа*);

2.17.2.3. пред согласка (*x*, *v*, *f*): *бувна* (бухна, буфна, бујна, буна), *дувна*, *здивна*; *јавна*, *мавна*, *оѣлувна*, *їавна*, *їрвна*, *їивна*, *евла*, *нивно*; *мевлам*, *мувла*, *мувлосан*, *їувла*; *чевли*, *чевре*, *кревко*, *мавїа*, *їавїа*, *їовїи*, *вейво*, *овеївел* (*офиївел*), *їивїија*, *бовча*; *врвче*, *їравче*, *кожувче*, *оревче*, *їердувче*; во наставката за 1 и 2 л. мн. на минатите времиња: *бевме* (*беме*, *бејме*, *бечме*), *бевїе*, *имавме*, *имавїе*, *рековме*, *рековїе* и др.;

2.17.3. на крајот на зборот (*v*, *f*, *j*, *ø*): *був* (*буф*, *бух*, *бу*), *Влав*, *врв*, *врав*, *їрав*, *їлув*, *їрев*, *дух*, *мев*, *мов*, *нив*, *їтрав*, *сув*, *їив*, *їолф*, *тих*, *кожув*, *орев*, *їердув*, *рейу(x)*, *сиromав*, *слух*; кај глаголите: *бев*, *реков*, *носев* и др.;

2.17.4. во групата **hv* (*v*, *f*): *файи*, *се фали*, *фркне*, *зафркне*, *фри*;

2.17.5. појава на неорганско *x*: *има* (или *хима*), *иди*, *хисїина*; *ака* (или *хака*), *Арай*; *рж* (или *хрж*), *рва*, *рїа*.

2.18. П а л а т а л и з а ц и ј а

2.18.1. изговор на согласките пред рефлексот на **ě* (*e*, *a* итн.): *бело* (или *б'ело* - *б'ало*), *бега*; *їесна*, *їесок*; *вера*, *невесїа*; *мера*, *меси*; *дел*, *деџа*; *їесїо*, *їесно*; *секира*, *сенка*; *цело*, *циїи*; *леб*, *млеко*, *слейо*; *їрев*, *їреши*, *мрежа*, *їтреа*.

2.18.2. изговор на согласките *k*, *ѣ* пред предните самогласки (*k* : *ќ*; *ѣ* : *ѣ*): *китка* (или *к'итка*, *ќитка*), *кува*, *Киро*; *кило*, *кине*, *кисел*, *кирија*, *ракија*, *секира*; *банки*, *меки*, *ниски*, *ретки*, *реки*, *широки*; *їине* (или *їине* - *ѣ'ине*), *Гиго*, *лажи*, *влажи*, *долажи*, *други*, *драги*; *їега*, *Гего*.

2.18.3. изговор на гласот *l* пред предните самогласки (*l*, *л'*, *љ*): *белi* (или *бел'i*, *бели*), *боли*, *дели*, *жали*, *моли*, *їали*, *соли*, *сели*; *їлисїи*, *лиїа*, *лисїи*, *лице*, *лишај*, *малина*, *слика*, *мришав*, *цирвлив*; *блека*, *їолем*, *їледа*, *їлейто*, *елен*, *илей*, *лней*, *леска*, *лен*, *ледина*, *їоле*.

2.18.4. изговор на другите согласки пред предните вокали: *мечка*, *мило*, *бисер*, *їердув*, *їисмо*, *видра*, *ден*, *дебел*, *диїа*, *їемно*, *їинја*, *зелка*, *сира*, *седум*, *сила*, *рече* итн.

2.18.5. изговор на согласките *її*, *đ* на апсолутниот крај на зборот во следниве примери: *зеїї* (или *зеќ*), *їаїї*, *нокоїї*, *лакоїї*, *їраїї*, *їосїод*, *їос(її)*, *їечатїї*.

2.18.6. изговор на согласките *đ*, *її*, *p*, *л*, *н*, *c* на апсолутниот крај на зборот: *їлаїї* (или *їлаї'*), *живоїї*, *їеїї*, *мед*, *цар*, *овчар*, *ден*, *младос*, *сїарос*, *крв*, *дрен*, *камен*, *син* и др.

2.18.7. изговор на согласките *ш*, *ж*, *ч*, *џ*: *маша* (или *маш'a*), *каша*, *фашиа*; *жена* (или *ж'eна*), *жаба*, *жар*, *живоїї*, *лаже*; *чаша* (или *ч'aшиа*), *чаришав*, *чешма*, *чамија* (или *џ'амија*), *манџа*.

2.19. С о г л а с н и ч к и г р у п и

2.19.1. **stj*, **skj* - (штӣ, шч): ӯшишӣер (или ӯшишер, ӯшишер), клешишӣ, шишира, шишави, шишавеј, ӯшишӣ, шишашӣ, ӯшишава, кришишава, ӯрошишава, ӯгнишишӣ, сӣрнишишӣ, соннишишӣ; или во:шӣо, нешишӣо, нишишӣо, зашишӣ.

2.19.2. **zdj*, **zgj* - (жд или жц, жҷ, ж): ӯлуждошӣ (или ӯлужцошӣ, ӯлужкошӣ), дождошӣ, дождови, дождалник.

2.19.3. цр/чр : црн (царн, цорн, царн или: чрн, чарн, чарн итн.), црнило, црница, црнка, црвен, црвенило, црвеница, црв, црвец, црвосан, црье, цртика.

2.19.4. цре-/чре- (цре- или чере-, цере-): црешина (или черешна, церешна), црешинар, цремша, цреӣ, цреӣна, цреӣналка, цресло, црево, ӯроҷреви, черен.

2.19.5. цвр-/чвр-: цврсӣ или чврсӣ, цврсӣо, цврсӣина, ӯрицврсӣ.

2.19.6. вн/мн: одамна (или одавна), одамнешино, рамно, рамница, (рамен или равен); ӯламна, ӯламница; ӯномно; оӯламник (или оӯлавник); ӯлевна (или ӯлемна); осамне; внук (мнук), внуга, нивно (нимно); ӯумно (или ӯувно), сӣрмно, шемно, шемнина, наиҷемник, сӣомна, ӯомне, ӯламне, земник, зимник.

2.19.7. бн/мн: демне или дебне, семне или себне.

2.19.8. мј/мн: земја (или земна, земнеа), ламја (или ламн'а); Дамјан.

2.19.9. изговор на с, з, ш пред согласките ч, ц (с, х, ф, в): бресче (или брешиче, брехче, бревче, брефче: брестӣ), квасче (квас), класче, лишиче, мосче (мосӣ), шасче (шас), фесче (фес); исчистии (ишистии, ифистии), исчейи, расчейи, расчистии, исчади, исчеша, расцуши; возче (или восче, вовче: воз), ӯровче (ӯрозд), ӯравче (ӯраз); восче (или вовче: вошка), крувче (круша), оӯлавче, ӯувче (ӯушика), чавче (чаша); масца (или мавца, маҳца: масӣ), мевче (месо), ӯрасци (ӯрасе).

2.19.10. изговор на согласничките групи тӣ, д + сӣрујна (с, з, ш): оӣсече (или оӣсече, оҷече), оӣсиреди; блаїски (или блајки), брайски, ӯрадски, ливадски, оридски, ридски и др.

2.19.11. чување на согласките тӣ, д пред ч, ц: добиҷче (или добиҷҷче, добиче), сатҷче; ливаҷче, риҷҷче; бриҷце (или бр҃ҷҷе, бриҷе: брдо), жиҷҷе, кориҷҷе.

2.19.12. изговор на групата тӣс: тиси или тизи, тисуе или тизуе, тизовисан, тизеӣо, сӣиница, тиетија;

2.19.13. изговор на групата тҷ: ӯченница или ӯшинница, ӯченка.

2.19.14. изговор на групата нс (нц): онница („онсица”).

2.19.15. изговор на к пред тӣ (х, ф): лакӣо (или лахӣо, лафӣо), лакӣии, нокӣии; докӣур.

2.19.16. чување на гласовите тӣ, д во групите сӣр, здр: бисӣра (или бисра), сӣрана, сӣража, сӣрав, сӣрела, сесӣра, сӣриже; здрав, здрраво, здравје, здравец.

2.19.17. појава на секундарни тӣ, д во групите ср, зр, жр: сребро (или сӣребро), среќа, среда, срамошӣ; зрак (или здрак), зрел, жребе (или ждребе).

2.19.18. *сл/ил* : слива (или илива), слече, слей, слезе.

2.19.19. изговор на к зад палатална согласка: *мајка* (или *маќа*), *вејка*, *девојка*, *вујко*; *војска*; *бришал’ка* (или *бришал’к’а*), *мешал’ка*, *бркал’ка*, *сукал’ка*, *л’ул’ка*.

2.19.20. изговор на почетната група *мн* (*мн, мл*): *мноѓу* (или *млоѓу*, *молѓу*), *мнозина*.

2.19.21. изговор на согласничката група *зј*: *лозје* (или *лојзе*, *лозе*), *ѓрозје*; *који*.

2.19.22. изговор на звучните согласки на апсолутниот крај на зборот (звукни, полузвучни или беззвучни): *ѓрб* (или *ѓрѓ*), *ѓроб*, *ѓулаб*, *дроб*, *леб*, *слаб*; *беѓ*, *белег*, *брег*, *долѓ*, *илуг*, *тираѓ*, *роѓ*, *снеѓ*; *брод*, *браќучед*, *ѓрад*, *желад*, *сиѓ*, *народ*, *род*, *суд*, *челад*; *бодеж*, *еж*, *маж*, *нож*; *боз*, *брз*, *јаз*, *кнез*, *мраз*, *тираз*, *слез*.

2.19.23. изговор на крајните групи *-сїћ*, *-зđ*, *-шић*, *-жд*: *радосћ* (или *радос*), *шесћ*; *ѓрозд*; *тишић* (или *тиши*), *вешћ*, *ѓлужд*, *дожд*.

2.19.24. изговор на следните лексеми:

- *стїришен* или *штїришен*, *сушица*, *сушки*, *сушилец*;

- *стїрекне* или *штїрекне*, *штїрек*, *штирка*;

- *лушића* или *л’усића*;

- *манасићир* или *марасићир*, *фабрика* или *фајрика* (*вабрика* - *ваврика*), *тирејелица* или *тирејерица*;

- *верверица* или *вејверица*; *барјак* или *бајрак*, *ѓарван* или *ѓавран*, *золва* или *зовла*, *тиарун* или *тианур*, *корил* или *колир*;

- *длєїто* или *ѓлєїто*, *тиланик* (*кланик*), *тиєїла* (*тиклија*); *дно*, *дноїто* (*ѓноїто*); *Глиѓор* (*Гриѓор*);

- *оѓме* (*оїне*), *тиамїивек* (*тианиїивек*), *комишија* (*конишија*), *тиесма* (*тиесна*);

- *зѓлоб* (*жѓлоб*), *жлеб*, *зѓура* (*жѓура*), *жвака* (*цвака*);

- *тиечурка* (*тиќурка*);

- *редок* (*реїок*), *сладок* (*слиїок*), *тиежок* (*тиешок*), *низок* (*нисок*), *снизок* (*снисок*), *врабец* (*враїец*), *беѓунец* (*бежунец*);

- *сабја* (*сабла*), *тикраја* (*тикраїла*), *древа* (*дрвл’а*).

- извадок 2-

8. Предлози

Забелешка: сите одговори да се даваат во реченица.

8.1. Употреба на предлозите:

- *више, во (в, воф, вуф, уф, ваф, аф, у), воз, вон, врз, заради (зарај, зерај, зере), из, изучи, изнад, исپред, испод, кај (каде, кај, кай, каде, ке, куде), кон (кун), како (какшо, ка), кве, крај (крј, кр), крс, крес, меѓу (меѓе), йомеѓе, измеѓе, умеѓу, низ, од (от, ут), одавде (одаваде, одовуд), оданде (оданаде, одонуд), отаде (отутуд, отутуда), околу (около, окол), одзад, освен (осим, оцим, отсем), йозади (йозад), йоза, йојосле, йосејне, йосле, йоради, йоред, йојем, йрез, йреку (йреко), йрема, йри, йројив,*
- *, со (с, сос, сур, сас, ус, ас), свар, сејне, сосе (сосем), спред, спрема, спроти, среде (сред), спрешта (спрешти), у, уз, удно, уочи;*

8.2. *више / над*: Помина више куќа / над куќа, више село / над село, више јај / над јај (акцент!);

8.3. *в, во / у*: Одам в село, в град / у село, у град; Бев во селојто, во градојт; Бев во Битола / в Битола / Битола; Отиде во едно село / у едно село. Акцент: во В'елес / в'о Велес; во Вардар / в'о Вардар.

8.3.1. *во / на*: Оди во Скопје / на Скопје; Бев во Битола / на Битола; Ке оди во Солун / на Солун;

8.3.2. *во / у / ву*: во мене, во јубе, во неѓо / у мене, у јубе, у неѓо / ву мене, ву јубе, ву неѓо. (акцент!);

8.4. *врз / на*: Врз неѓо / на неѓо јадна каменојт / на каменојт. Акцент: врз неѓо / врз неѓо;

8.5. *воз / низ*: Оди воз река / низ река (нагоре).

8.5.1. *воз* (во време): воз јајко/ во времето на јајка (кога тој беше жив);

8.6. *за / зад*: Иде за неѓо / зад неѓо;

8.6.1. *за / ю*: Оди за неѓо / ю неѓо;

8.6.2. *за / њри*: Дојде за дедо ми / љри дедо ми (кога беше тој жив);

8.6.3. *за / до*: ѕодина за ѕодина / ѕодина ю ѕодина;

8.6.4. *за / во*: Оди за Прилеп / во Прилеп;

8.7. *зад / ю*: Си дојде зад Пејровден / ю Пејровден, зад Божик / ю Божик;

8.7.1. *зад / јоза*: зад селојто / јоза селојто, зад ридот / јоза ридот. (акцент!);

8.8. *заради* (*зарај*) / *шоради*: Заради *шебе* си ја *шродадов* куќа^{шта} / *шоради* *шебе*. (акцент!);

8.9. *из / од*: Иде из Скочије / од Скочије, из десна сијрана / од десна сијрана; Слезе из Јаворија / од Јаворија, из дрво / од дрво;

8.9.1. *из / низ*: Помина из село / низ село, из нива / низ нива; Излезе из вратија / низ вратија; Шеташе из двор / низ двор. (акцент!);

8.9.2. *из / преку*: Помина из ливада / преку ливада.

8.9.3. *из / што / за*: ден из ден, година из година / ден за ден / ден што ден. (акцент!);

8.9.4. *из / со*: Из мене беше / со мене. Из нож сече / со нож. (акцент!);

8.10. *изучи / сироши*: Дојде изучи шонеделник(ош) / сироши шонеделник. (акцент!);

8.11. *кај / при*: Ке одам кај штешка ми / при штешко ми; беше при нас / кај нас / у нас;

8.11.1. *кај / у*: Одам кај Марка / у Марка. Бев кај Марковци / у Марковци. (акцент!);

8.12. *кон / за*: Одам кон Скочије / за Скочије. (акцент!);

8.12.1. *кон / кај*: Одам кон Прилеп / кај Прилеп / накај Прилеп. (Акцент!);

Ке се вратиш кон недела / кај недела.

8.13. *како / каишо*: како нешто / каишо нешто.

8.14. *кве*: употреба и значење на овој предлог (низ, преку);

8.15. *крај / шокрај*: Седи крај прозорецот / шокрај прозорецот; Сијоеши крај куќа / шокрај куќа. (акцент!);

8.15.1. *крај / при*: Сијоеши крај маса / при маса; крај мене / при мене;

8.16. *меѓу / измеѓу / помеѓу*: меѓу нас / измеѓу нас / помеѓу нас; меѓу куки / измеѓу куки / помеѓу куки. (акцент!);

8.17. *месито / намесито*: Месито мене оштиде штој / намесито мене. (акцент!);

8.18. *на / од*: куќата на штешко ми / од штешко ми; дештешто на Марка / од Марка. (акцент!);

8.18.1. *на / во*: Оди на војска / оди во војска (војска);

8.18.2. *на / што*: Оди на налани / што налани;

8.18.3. Употреба на *на* со директен објект: Го видов дештешто / Го видов на дештешто; За прашал жената / на жената;

8.19. *над / изнад*: Помина над селото / изнад селото;

8.20. *од*: а) Падна од дрво; Излезе од вода; Дојде од надвор, од Прилеп / Од Водно се враќам; Дува од исйтот; Од време на време; б) од мака, од жал; Како да е од камен; од среда до среда. (акцент!);

8.21. *освен*: Освен човек кој може друг; освен што / освен шебе, освен штој / освен нешто, освен ние / освен нас, освен Марко / освен Марка. (акцент!).

8.22. *што / после*: што некој ден / после некој ден, што Велигден / после Велигден / после што Велигден / по Велигден; што два дена / после два дена / што два дена сепак;

8.22.1. Местото на акцентот: а) *ио село, ѝо удри ио рака, динар ио динар; б) ио леќто зима, ио Божик / ио Б'ожик, ио сила е ирв, ио кило ракија, ошиде ио вода.*

8.23. иод / исидод : Слезе иод иаи / исидод иаи; Сиои иод кука / исидод кука. (акцент!);

8.24. иашем / ио: Пойшем неколку дена се врати / ио (сейне) неколку дена.

8.25. иред / исиред: Сиои иред кука / исиред кука; иред време, иред Божик / иред Б'ожик, иред среда. (акцент!);

8.26. ирез / иреку: Помина ирез реката / иреку реката;

8.26.1. ирез / во: Дваиаи си идеше ирез годината / иреку годината / во годината.

8.26.2. ироз / ирез / низ: Пројде ироз селоио/ ирез селоио / низ селоио; Оди ироз чаршија / ирез чаршија / низ чаршија.

8.27. со: Акцентот: Го удри со стап / со сиаи, со сила / со сила (Има ли разлика во значењето?);

8.27.1. сос / со/ с: со нож / с нож, со рака / с рака, со мотика / с мотика, со коса / с коса.

8.28. сиоред / сирема: Сиоред мене / сирема мене не е шака. (акцент!);

8.29. сироши / сирема / срешши: Сиоеше сироши иенцеретио / сирема иенцеретио; сироши недела / сирема недела; сироши адептии / сирема адептии, сироши среда. (акцент!);

8.29.1. сироши / насироши: Сироши нас најравија кука / насироши нас.

8.30. сред / спреде: сред село / спреде село, сред море / спреде море. (акцент!).

8.31. уз / до: Помина уз кука / до кука; уз мене / до мене.

8.31.1. уз / иокрај: Помина ус село / иокрај село, уз дрво / иокрај дрво.

8.31.2. уз / низ: Оди уз река / низ река (= нагоре или надолу по реката?).

БИБЛИОГРАФИЈА

АЛЕКСИЕВЪ, Никола

Разложкии јазични говори, Македонски преглед, VI, 3, с. 98-109 София, 1931

БЕЛИЋ, А.

Галички дијалекти, Београд 1935

БЕЛИЋ, А.

Дијалекти Источне и Јужне Србије, Београд 1905

БЕЛИЋ, А.

Основи историје српскохрватског језика, I Фонетика, (универзитетска предавања), Београд 1960

БЕРНШТЕЙН, С.Б.

Очерк сравнительной грамматики славянских языков, Москва 1961

БОШКОВИЋ, Р.

О природи, развитии и заменицах звонца x у говорима Црне Горе, Южнославенский филолог, књ. XI, с. 179-196, Београд 1931

БОЯДЖИЕВ, Т.

Български говори в западна (беломорска) и източна (одринска) Тракия, София 1991

Български диалектиен атлас, т. III, Югозападна България, София 1974

Български диалектиен атлас, т. III, Югозападна България, ч. втора, Българска академия на науките, Институт за български език, София 1975

ВЕЛЧЕВА, В.

За формите на местноименето шакъв, Известия на Института за български език, XI, София 1964

ВИДОЕСКИ, Б.

Белешки за говорите на селата Мелница и Горно Врановци во Велешко, Македонски јазик, II, с. 201-209, Скопје 1951

ВИДОЕСКИ, Божидар

Битолскиот говор, Прилози на одделението за лингвистика и литературна наука, МАНУ, X, 2, Скопје 1985

ВИДОЕСКИ, Б.

Вокалната система на кривошпанечкиот говор, Македонски јазик, IV, Скопје 1953

ВИДОЕСКИ, Б.

Вокалниите системи на македонскиот литеатурен и дијалектичен јазик, Прилози на одделението за лингвистика и литературна наука, МАНУ, III, 1, Скопје 1978

ВИДОЕСКИ, Б.

Говорот и топонимијата на кичевскиите села од шајмиишката група, Македонски јазик, IX, Скопје 1958

ВИДОЕСКИ, Божо

Говорот на Ѓолошкиите порбешки села Урвич и Јеловјане, Кирил Пејчиновиќ и неговото време, Тетово 1973

ВИДОЕСКИ, Б.

Говорот на село Несирам (Костурско), Прилози на одделението за лингвистика и литературна наука, МАНУ, XIV-2, Скопје 1989

ВИДОЕСКИ, Б.

Говорот на селата Плевна и Горно Броди, Драмско, Прилози на одделението за лингвистика и литературна наука, МАНУ, XVII, 2, Скопје 1992

ВИДОЕСКИ, Б.

Говорот на село Секавец (Серско), Прилози на одделението за лингвистика и литературна наука, МАНУ, XV-1, Скопје 1990

ВИДОЕСКИ, Б.

Кичевскиот говор, Македонски јазик, VIII, кн.1, Скопје 1957

ВИДОЕСКИ, Божидар

Кумановскиот говор, Скопје 1962

ВИДОЕСКИ, Божо

Македонската топонимија како извор на историската дијалектиологија на македонскиот јазик, Четврто заседание на Меѓународната комисија за словенска ономастика (МАНУ), с. 53-67, Скопје 1971

ВИДОЕСКИ, Б.

Плевна (OLA 113a), Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštesslovenskim lingvističkim atlasom, ANUBiH, Sarajevo 1981

ВИДОЕСКИ, Божо

Поречкиот говор, Скопје 1950

ВИДОЕСКИ, Б.

Прилози за македонската дијалектиологија. 1. Гласоти х во охридскиот говор, Македонски јазик, VI, кн. 2, Скопје 1955

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошкиот и прозодискиот систем на говорот на селото Елешица (Разлошко), Прилози на одделението за лингвистика и литературна наука, МАНУ, XII-1, Скопје 1987

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошкиот и прозодискиот систем на говорот на селото Негован (Солунско), Прилози на одделението за лингвистика и литературна наука, МАНУ, XVI, 2, Скопје 1991

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошки опис на говорот на кајларското село Емборе (Егејска Македонија), Zbornik radova: povodom 70-godišnjice života akademika Jovana Vukovića, Posebna izdanja, knjiga XXXIV, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 6 (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine), s. 431-442, Sarajevo 1977

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошки опис на говорот на селото Грачче (Коситурско), Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Скопје, кн. III, с. 23-31, Скопје 1977

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошки опис на говорот на с. Плевна (Драмско), Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Скопје, кн. III, с. 37-46, Скопје 1978

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошки описи на македонскиите говори, Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštesslovenskim lingvističkim atlasom, ANUBiH, s. 627-822, Sarajevo 1981

ВИДОЕСКИ, Божидар

Фонолошкиот систем на говорот на село Езерец, Македонски јазик, XXXV, Скопје 1984

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошкиот систем на говорот на село Млике, Зборник Матице спрске за филологију и лингвистику, XXVII-XXVIII, Нови Сад 1984-1985

ВИДОЕСКИ, Б.

Фонолошкиот систем на говорот на село Чеган (Воденско), Македонски јазик, XXIX, с. 61-73, Скопје 1978

ГЕОРГИЕВ, Вл. и др.

Български етимологичен речник, св. I, София 1962

ГЕОРГИЕВ, Илия

Етнографско исследование на с. Мендово, Петричко (ракопис)

ГОЛОМБ, Збигњев

Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско), Македонски јазик, XI-XII, Скопје 1960/1961; XIII-XIV, кн. 1-2, Скопје 1962/63

ГОЛОМБ, З.

За некои сличности между полскиите и македонските говори, Македонски јазик, VIII, кн. 2, Скопје 1957

ГРИГОРОВИЧЪ, Викторъ

Очеркъ ученаго пучешествия по европейской Турции, Отискъ изъ 3 книжки Ученыхъ записокъ Казанскаго Университета за 1848г., Казань 1848

ДИМИТРОВА, Ш. Н.

Граматичката категорија вид од формален аспект во еден космурски говор, Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет, с. 289-296, Скопје 1993

ДРАГАНОВЪ, П.

Носовые гласные звуки въ современныхъ македоно-славянскихъ и болгарскихъ говорахъ, Русский филологический вестникъ, XIX, с. 1-27, Варшава 1888

ДРИНОВЪ, М.

Важна особеностъ въ космурский говоръ, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, XI-XII, София 1876

ДРИНОВЪ, М.

Съчинения на М. С. Дриновъ, кн. II, София 1911

ДУМЕВЪ, В.

Воденскиятъ говоръ, Македонски преглед, XIII, кн. 3, София 1943

ИВАНОВЪ, Димитър

Гевгелийскиятъ говоръ, София 1932

ИВАНОВ, Н. Йордан

Български диалектиен атлас. Български говори от Егейска Македония: I. Драмско, Сярско, Валовишко и Зилчевско, Карти, БАН, София 1972

ИВАНОВ, Н. Йордан

Български преселнически говори, Говорите от Драмско и Сярско, БАН, ИБЕ, София 1977

ИВАНОВ, Н. Й.

Гласна ы в говора на села Годешево и Сланциен, Гоцеделчевско, Български език, XVI, 5, с. 503-505, София 1966

ИВАНОВ, Н. Й.

Екавски говорни огнища в краини заради на българската диалектна обlast, Известия на Института за български език, кн. XIX, с. 717-725, София 1970

ИВАНОВ, Н. Й.

За иекавизма в Гоцеделчевско, Български език, XVIII, кн. 1, с. 47-50, София 1968

ИВИЋ, Павле

Дијалектологија српскохрватског језика, Нови Сад 1985

ИВИЋ, П.

О говору српскохрватских Срба, Белград 1957

ИВИЋ, П., ПЕТРОВИЋ, Д.

Његуши, [во] Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštesslovenskim lingvističkim atlasom, s. 537, Sarajevo 1981

ИВИЋ, П., РЕМЕТИЋ, С.

Ораховац, [во] Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštесlovenskim lingvističkim atlasom, s. 579, Sarajevo 1981

ИЛИЋ, В.

Извештај о испитивању говора Смиљева, Годишњак филозофског факултета, IV, Нови Сад 1959

КОНЕСКА, Милица

Мариовски говор, Дипломски работи кн. 3, Скопје 1951

КОНЕСКИ, Блаже

Граматика на македонскиот литеературен јазик, Скопје 1981

КОНЕСКИ, Блаже

Еден охридски текст од 19 век, Македонски јазик, II, с. 97-102, Скопје 1951

КОНЕСКИ, Блаже

Загубата на интарвокалносто в во западномакедонскиите говори, Годишен зборник, Филозофски факултет на Универзитетот во Скопје, кн. 1, с. 112-128, Скопје 1948

КОНЕСКИ, Б.

За редукцијата на неакцентираните вокали, Прилози на одделението за лингвистика и литературана наука, МАНУ, I, 1-2, Скопје 1976

КОНЕСКИ, Блаже

Историја на македонскиот јазик, Скопје 1965

КОНЕСКИ, Блаже

Историја на македонскиот јазик, Поправено и дополнето издание, Скопје 1981

КОНЕСКИ, Блаже

Материјали за пресианскиот говор од збирката на С.Н. Томиќ, Македонски јазик, VIII, 2, Скопје 1957

КОНЕСКИ, Блаже

Прилескиот говор, Годишен зборник 2, Филозофски факултет на универзитетот во Скопје, Скопје 1949

КУЗОВЪ, А.

Костуурскиятъ говор, Известия на Семинара по славянска филология,
кн. IV, София 1921

КУШЕВСКИ, М.

Делчевскиотъ градски говор, Македонски јазик, IX, Скопје 1958

ЛАВРОВЪ, П. А.

Обзоръ звуковыхъ и формальныхъ особенностей болгарскаго языка,
Москва 1893

МАНЕВИЌ, Тодор

Чѣ- > ца- во некои македонски говори, Македонски јазик, III, 1-2, Скопје
1952

МИЛЕТИЧЪ, Л.

"Арнаутиче" въ Силистренско и следи оитъ носовки въ тяхния езикъ:
II Носовки и други особености въ говора на "арнаутиче" въ
Силистренско, Периодическо списание на Българското книжовно
дружество, LXI, с. 623-667, София 1901

МИРЧЕВЪ, Димитъръ

Бележки ѹо кукушко-воденския говоръ, Сборник за народни
умотворения, наука и книжнина, XVIII, София 1901

МИРЧЕВЪ, К.

За някои следи на назализъмъ въ централниите македонски говори, Ма-
кедонски преглед, VII, кн. 4, с. 91-101, София 1932

МИРЧЕВ, Кирилъ

Историческа граматика на българския език, София 1958

МИРЧЕВЪ, Кирилъ

Неврокойскиятъ говоръ, Годишник на Софийския университетъ, кн.
XXXII, 1, София 1936

МИРЧЕВЪ, К.

Следи оитъ старобългарски ы въ говора на с. Калаои, Зъхненско,
Сборник в чест на проф. Милетич, с. 56-59, София 1933

МИХАИЛОВ, П.

Градскиотъ дебарски говор, Скопје 1954

МЛАДЕНОВ, Стефан

История на българския език, София 1979

МОЛЕРОВИ, Д. и К.

Народойисни материали от Разлоико, Сборник за народни умотворения и народопис, кн. XLVIII, София 1954

НОВАКОВИĆ, С.

Законски стоменици, Белград 1912

ОБЛАКЪ, В.

Приносъ къмъ българска та граматика, Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, XI, с. 517-581, София 1894

Осийайъци от звукове ъм, ъи, ем, ен въ косйурский говоръ, Книжици за прочитъ, 1, с. 16-26, Солунъ 1889 [авторот е непознат]

ПАВЛОВИЋ, Миливој

Говор Срећечке Жуће, Српски дијалектолошки зборник, III, Београд 1939

ПЕЕВ, Коста

Дојранскиот говор, Македонистика 2, Скопје 1979

ПЕЕВ, Коста

Кукушкиот говор, кн. I, Скопје 1987, кн. II, Скопје 1988

ПЕТРОВИЋ, Д.

Анцелай, [во] Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštесlovenskim lingvističkim atlasom, s. 552, Sarajevo 1981

ПЕТРОВИЋ, Д.

Режевићи, [во] Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštесlovenskim lingvističkim atlasom, s. 528, Sarajevo 1981

ПЕТРОВИЋ, Д., ЂУПИЋ, Д.

Горана, [во] Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opštесlovenskim lingvističkim atlasom, s. 529, Sarajevo 1981

ПЕТРУШЕВСКИ, М. Д.

Неколку црти на говорот од Жировница, Македонски јазик, II, Скопје 1951

ПЈАНКА, Влогимјеж

Квантичните како фонолошки фактор во македонскиот јазик, Македонски јазик, XI-XII, с. 203-211, Скопје 1960-1961

ПОПОВИЋ, И.

*О словенским коренима *bqb-, *rqr- и неким њиховим дериватима, Јужнословенски филолог, XIX, с. 159-171, Београд 1951-1952*

ПОПОВСКИ, Аритон

Македонскиот говор во гостиварскиот крај, Гостивар 1970

ПОПОВСКИ, Аритон

Реканскиот говор, Македонски јазик, X, кн. 1-2, Скопје 1959

РЕМЕТИЋ, Слободан

Српски призренски говор I : Гласови и облици, Српски дијалектолошки зборник, XLII, с. 319-614, Београд 1996

РОМАНСКИ, Ст.

Долновардарският говоръ, Македонски преглед, VIII, кн. 1, с. 99-140, София 1932

Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, III, София 1890

СЕЛИЩЕВ, А. М.

Македонские кодики XVI-XVIII веков, София 1933

СЕЛИЩЕВ, А. М.

Очерки по македонской диалектологии, т. 1, с. 112-126, Казань 1918

СЕЛИЩЕВ, А. М.

Полог и его болгарское население, София 1929

СЕЛИЩЕВ, А. М.

Славянское население в Албании, София 1931

СТАМАТОСКИ, Трајко

Градскиот штипски говор, Македонски јазик, VIII, 1, Скопје 1957

СТОИЛОВЪ, А. П.

На гостии въ Зарово и Висока, Българска сбирка, VII, 10, с. 632-649, София 1900

СТОИЛОВЪ, А. П.

Осийайтици ойтъ назализъмъ въ солунскиите села Зарово и Висока, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, LXI, с. 703-712, София 1901

СТОИЛОВЪ, А. П.

Осийайтици ойтъ носовкиите и въ село Лобаница (Корчанско), Българска речь, I / 3-4, (Цит. по Цоневъ, История на бълг. езикъ 1, с. 451), София 1923

СТОИЛОВЪ, Хр. П.

Горно-джумайски говоръ: Звукове, форми и образци, Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, XX, с. 1-33, София 1904

СТОЙКОВ, Стойко

Българска диалектиология, София 1962

СТОЙКОВ, Стойко

Българска диалектиология, София 1968

СТОЙКОВ, Ст.

Към дийалектиния вокализъм на български език, Славистичен сборник, София 1963

СТОЙКОВ, С.

Три месициенни изоглоси в български език, Славистични студии, София 1963

СТОЙКОВ, С.

Увод в българската фонетика, София 1961

СТОЙКОВ, Стойко

Ятловият превлас в български език, Български език, XIII, 4-5, София 1963

ТЕОДОРОВЪ, Ал.

Единъ приносъ къмъ височият говоръ, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, XV, с. 401-410, София 1885

ТЕОДОРОВЪ, Ал.

Приносъ къмъ въпроса за българските носовки, Периодическо списание на Българското книжовно дружество, III, с. 142-145, София 1882

ТИЛКОВ, Д.

Гласна ы в говора на с. Тихомир, Известия на Института за български език, VIII, с. 237-240, София 1962

ТОМЧЕВА, М.

Ударението в воденско-мъгленския говор, Македонска мисъл, I, 3-4, София 1946

ТОПОЛИЙСКА, З.

За словенскиот слободен и неодвижен акценат, Македонски јазик, XI-XII, с. 73-79, Скопје 1960/1961

УГРИНОВА, Рада

Говорище во Скочиско, Скопје 1951

УМЛЕНСКИ, Иванъ

Кюстендилският говоръ, Институт за Български език, Българска академия на науките, София 1865

ФИЛИПОВСКИ, Илија

Неѓојинскиот говор, Скопје 1952

ХРИСТОВЪ, П. Георги

По-забележителни особености на кукушко-дојранския говоръ, Македонски преглед, X, кн. 1-2, с. 103-118, София 1936

ХРИСТОВА, М. Тасуда

Етнографско изследване на с. Покровник, Горноџумајско (ракопис)

ШКЛИФОВ, Б.

Долнотръстанишкият говор, София 1979

ШКЛИФОВ, Б.

Костуурският говор, София 1973

ШОПОВЪ, Атанасъ

Народността и езика на македонците, Пловдивъ 1882

ШОПОВЪ, Атанасъ

Думи и речи (по говора въ селата Висока, Сухо и Зарова или Зарва, Солунско окръжие), Периодическо списание на Българското книжовно дружество, XVII, София 1885

ЩЕПКИНЪ, В.Н.

Болонская йсалиириъ, Санктпетербургъ 1906

ЯКИМОВА, М.

Охридскииъ говоръ, Известия на Семинара по славянска филология,
III, с. 223-256, София 1911

ATANASOV, P.

Le megléno-roumain de nos jours, Balkan-Archiv N. F., par. 2.2.3., Hamburg,
Buske 1990

VIDOESKI, B.

A Survey of the Macedonian Dialects, [во] *A Historical Phonology of the
Macedonian Language*, by B. Koneski, s. 117-134, karta, Heidelberg 1983

DUMA, Jerzy

*Wokalizacja jerów słabych w rdzennej sylabie nagłosowej w
południowowschodniej słowiańszczyźnie*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979

GIANNELLI, C. - VAILLANT, A.

Un lexique macédonien du XVIe siècle, Paris 1958

GROEN, B.M.

A Structural Description of the Macedonian Dialect of Dihovo, Lisse 1977

HATTALA, M.

O nosnih samoglasnih u bugarštini u obće i napose u novoj, Književnik, II, s. 414-
476, Zagreb 1865

HENDRIKS, P.

The Radožda-Vevčani Dialect of Macedonian (PdR Press Publications on
Macedonian 1), s. 33-44, Lisse 1976

KONESKI, Blaže

A Historical Phonology of the Macedonian Language, Heidelberg 1983

LAVROV, A. Petr - POLÍVKA, Jiří

Lidové povídky jihomakedonské z rukopisů St. Verkovičových, Praha 1932

MAŁECKI, Mieczysław

Dwie gwary macedońskie (Sucho i Wysoka w Sołuńskiem), II. Słownik, Kraków
 1936

 MAŁECKI, Mieczysław
 Drobiazgi z Macedonji, Lud słowiański, III, 1, A. 98, Kraków 1933

 MAŁECKI, Mieczysław
 O zróźnicowaniu gwar Bogdańska w. pd.-wschodnej Macedonji, Lud słowiański,
 III, I, Kraków 1936

 MAŁECKI, M.
 Systemy akcentowe gwar bułgarskich, Sprawozdania PAU, XLIII, Kraków 1938

 MAŁECKI, M.
 Tekst gwarowy z Kosturskiego (Macedonia), Lud słowiański, III, 2, Kraków 1934

 MAŁECKI, Mieczysław
 Teksty gwarowe z Bogdańska (pd.-wschodnia Macedonia), Lud słowiański, III, 1,
 Kraków 1933

 MAZON, André
 Contes slaves de la Macédoine Sud-Occidentale, Paris 1923

 MAZON, André
 Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du sud, Paris 1936

 MAZON, André - VAILLANT, André
 L'évangéliaire de Kulakia, un parler slave du Bas-Vardar, Paris 1938

 MILETIĆ, Lj.
 Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache, Wien 1912

 NOVAKOVIĆ, St.
 Beiträge zur Erforschung der macedonischen Dialecte, Archiv für slav. Philologie,
 B. XV, s. 37-46: Die Nasalen um Kostur (Kastoria); Die südwestliche Grenze des
 Nasalismus in Macedonien, Berlin 1893

 OBLAK, Vatroslav
 *Macedonische Studien, Die slavischen Dialecte des südlichen und nordwestlichen
 Macedoniens*, Sitzungsberichte der Philosophische-historischen Classe der keiserliche
 Akademie der Wissenschaften, Wien 1896

 REITER, Norbert
 Der Dialekt von Titov Veles, Berlin 1964

STIEBER, Z.

The Development of Primitive Slavic X in the Slavic Languages and Dialects, International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, IV, s. 1-6, Gravenhage 1961

THUMB, A.

Handbuch der neugriechischen Volkssprache, De Gruyter, 1974

VASMER, M.

Russisches etymologisches Wörterbuch, III, Heidelberg 1958

VUKČEVIĆ, Mih.

Jezik u Kirečkom s udilnjim obzirom na opće maćedonizme, Rad JAZU, 145, s. 105-137, Zagreb 1901